

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

**НАУЧНО-ИНФОРМАТИВНИ ПОМАГАЛА ЗА
АРХИВСКАТА ГРАЃА НА СТРАНКИ ЈАЗИЦИ**

В О Д И Ч

**НИЗ СОДРЖИНАТА НА
МИКРОФИЛМУВАНАТА АРХИВСКА ГРАЃА ДОНЕСЕНА ОД
ЦЕНТРАЛНИОТ ДРЖАВЕН ИСТОРИСКИ АРХИВ ВО СОФИЈА
(РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА)**

ФОНД: "БУГАРСКО ТРГОВСКО АГЕНТСТВО"

**Подготви
Тронда Пејовиќ**

С к о п ј е, 2001 год.

В О В Е Д

Дипломатските претставништва на европските големи сили и другите земји заинтересирани за Македонија се отворале со цел да обезбедат непосредно присуство и влијание во Македонија. Првите претставништва биле отворени во Солун како големо поморско пристаниште за извоз и увоз на стоки, а потоа започнале да се отвораат претставништва во Битола, која по своето значење била втор центар во Македонија.

Автономното Кнежевство Бугарија беше создадено по Берлинскиот конгрес во 1878 година, но независност Бугарија доби во 1908 година. Во 1897 година Турција ѝ дозволи на Бугарија да отвори свои трговски агентства по повеќе градови во Македонија, меѓу кои и во Битола. Овие трговски агентства ја вршеле и должноста на дипломатски претставништва во странство.

Кнежевското бугарско трговско агентство во Битола е отворено во 1897 година и од отворањето па сè до Балканските војни тоа, како еден од факторите на големобугарската пропаганда, ја спроведувало политиката на Бугарија спрема Македонија, односно нејзините големобугарски аспирации кон неа. Во текот на овој период во Агентството се смениле повеќе агенти, од Г. Стојчев до агентот Нетков.

Дипломатските претставништва на балканските буржоаски држави во Македонија дејствувале во сенката на дипломатските претставништва на големите европски држави, кои преку нив остварувале и свои интереси. Присуството на странските дипломатски претставништва во Битола се одрази врз животот и однесувањето на жителите, преку нив се почувствува влијанието на Европа во разни области на културата, уметноста, архитектурата, музиката и др.

За науката, а особено за историјата, дипломатските извештаи, рапорти на дипломатските претставници од Битола се значаен извор за приликите во тогашниот Битолски вилает, и пошироко, во цела Македонија и на Балканот.

Овој Водич ја презентира архивската граѓа што се наоѓа во Централниот државен историски архив во Софија (Република Бугарија) и го опфаќа периодот од 1897 до 1910 година. Таа е истражена и донесена од проф. д-р Михајло

Миновски, а содржи 17 микрофилмови со над 30.000 снимки кои, всушност, претставуваат дипломатска преписка меѓу бугарските агенства во Битола, Солун, Скопје, Серез, како и извештаи на овие агенства испратени до претставништвото во Цариград и до Министерството за надворешни работи во Софија.

Во тие извештаи е одразена политичката, економската, социјалната и др. положба во Македонија и на Балканот на крајот на XIX и во почетокот на XX век. Во нив може да се насети политиката на турските власти на овие простории: теророт, злосторствата, злоупотребите на управата, полицијата и војската; отпорот на населението, во почетокот стихиски, а подоцна организиран; целите, задачите и организационата поставеност, како и револуционерната дејност на ВМРО; верските борби меѓу приврзаниците на Егзархијата и Патријаршијата; дејствувањето на странските пропаганди, меѓучетничките борби и пресметки меѓу бугарските, грчките и српските чети; судските процеси и положбата во затворите; примената на реформите на големите сили; Младотурската револуција и нејзините последици во Македонија и многу други настани и проблеми видени низ призмата на бугарските дипломатски претставништва во Македонија.

Поради важноста на содржината на фондот приодот во работата е аналитички, се одбележува секоја архивска единица или група сродни документи. За полесно манипулирање со податоците Водичот содржи и регистри: именски и географски.

Во изработката на Водичот учествуваа Василка Котевска, Тронда Пејовиќ, Елица Георгиевска и Ѓорѓи Стојчевски.

ФОНД: БУГАРСКО ТРГОВСКО АГЕНТСТВО - БИТОЛА

МИКРОФИЛМ: 4297

ГОДИНИ: 1897-1915

МИКРОСНИМКИ: 1798

МЕТРИ: 49,40

ЈАЗИК: бугарски

СОДРЖИНА

ФОНД: 334

ОПИС: 1

А/Е: 392

04.1915

09.1915

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун до Министерството за надворешни работи во Софија во врска со вонредните административни мерки на грчките власти против “бугарското” население со цел обезбедување ред и мир во земјата:

- за митингот во Кукуш и немирите меѓу католиците и православните во врска со црквата “Св. Ѓорѓија”; статии во весниците “Ангирa” бр. 80 од 27 и 28.07.1915 и “Елас” бр. 87 од 28.07.1915 за митингот во Кукуш и проблемот со црквата “Св. Ѓорѓија” (сн. 2-4)

- шифрирана телеграма без податоци (сн. 5)

- вонредни административни мерки на грчките власти против “бугарското” население за обезбедување ред и мир во земјата; апсење на лица осомничени за соработка со Револуционерниот комитет; судски процеси и донесени пресуди (осудени на заточение обвинетите Коста Баталов, Антон Чаушов) (сн. 6-11, 35-40а, 41)

- список на лицата испратени на заточение (сн. 13)

- прегледи на лицата од Лерин и Воден (селата Кајлари, Сопотница, Клобучиште, Саракиново и др.) уапсени и осудени на заточение (м.с. 14-16)

- преглед на српските државјани од Лерин и Битола што работеле во Сорович, а се испратени на заточение; 7 лица од Костур и протерани повеќе лица од с. Буф - Леринско (сн. 17-18)

- групни и поединечни изјави на сведоци за теророт вршен од бугарските чети во селата Мертатево и Фраштане - Серско, како и сверската турска одмазда во тие села и во селата Долно и Горно Броди, Старачиште, Белотинци и др.; изјавите биле доставени и до генералниот конзул во Солун (сн. 19-20, 21-26, 32, 34)

- одлука на Леринската окружна управа со која 5 обвинети за револуционерна дејност се испраќаат на заточение на островите Сифнон, Аморгон, Јон, Анафи (сн. 27)

- статија од весникот “Македонија” бр. 1342 од 12.09.1915 год. во врска со лицата осудени на заточение за револуционерна дејност (сн. 33)

- извештај за поведената истрага против дезертери “Бугари” од грчката армија од гарнизонот во Серес и Драма, по што следувале масовни апсења во с. Фраштани, Мартатево на осомничени за револуционерна дејност (сн. 41-45); изјави на поединци од с. Фраштани за теророт и малтретирањата на обвинетите за револуционерна дејност од страна на жандармеријата. (сн. 46)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 1

ДЕЛО - 7/Но: 1

11.1897

12.1897

Преписка меѓу бугарскиот трговски агент во Битола, Министерството за надворешни работи во Софија и претседателот на Св. синод за назначувањето на битолскиот митрополит Глигорј:

- петиција на битолските еснафи во врска со кандидирањето на охридскиот митрополит Глигориј за пелагониски архијерејски намесник; препис од писмото со сугестии на Св. синод до министерот за надворешни работи за кандидатурата на Глигориј (сн. 1-4)

- свечен пречек на пелагонискиот митрополит Глигориј во Битола каде што ја одржал и првата богослужба (сн. 6-9)

- петиции од граѓани до валијата против назначувањето на Глигориј за пелагониски намесник; реагирање на грчкиот владика кај валијата и подготовки за протест на гркоманите. (сн. 10)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 2

ДЕЛО - 7/Но: 2

09.1897

12.1897

Извештаи на Бугарското дипломатско агентство во Цариград, Министерството за надворешни работи во Софија, Бугарското трговско агентство во Солун и Бугарското трговско агентство во Битола во врска со црковно-училишното дело во Македонија:

- шифриран текст (сн. 1)

- мисијата на претставникот на Министерството за надворешни работи, Каисиков, во Цариград за решавање на проблемот со учителите и училиштата во Македонија (сн. 2-5)

- прилози: прегледи на видовите училишта, националниот и социјалниот состав на учениците во Битола, преглед на романските училишта во Битола (сн. 2-5)

- преглед на одобрените средства од владата и од Егзархијата за развивање на учебното дело во Македонија и Одринско во периодот од 1883 до 1897 година (сн. 6-7)

- извештај од патувањето на Касиев во Цариград заради решавање на проблемите со запишувањето на ученици во интернатите во солунската гимназија, битолската прогимназија и во скопските класни училишта, притисок од српската пропаганда за упис на поголем број ученици во српските училишта (сн. 11-12)

- упатство од Трговското агенство во Солун за работата на инспекторите во бугарските и во српските училишта во Битола; (сн. 13-14)

- за проблемот со намалените средства по буџетот за учебното дело во Битолскиот вилает (анализа по видови училишта) (сн. 15-16)

- корекции на таксите за пријавување ученици во училиштата и во интернатите направени од Св. егзархија, а во согласност со одлуката на Министерството за надворешни работи (сн. 17, 18); протокол бр. 48 на Министерскиот совет во врска со позициите во буџетот (сн. 19, 33 делумно шифрирано)

- последици од намалувањето на буџетот за учебното дело во Македонија и Одринско за 1897/98 година; (сн. 21)

- буџет на расходите по учебното дело во Битолскиот вилает за 1897/98 година (преглед по училишта (сн. 22-24, 30, 31, 34)

- за формирањето на добротворните друштва, нивните цели и задачи, работата на веќе формираното друштво во Солун, улогата на друштвата во борбата против српската пропаганда. (сн. 26-29)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 3

ДЕЛО - 8/Но: 2 и 3

10.1897

12.1897

Извештаи од Бугарското трговско агенство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија во врска со спорот меѓу патријаршистите и егзархистите околу користењето на гробиштата во Битола, известување од

Дипломатско агенство во Цариград до Св. егзархија за решавањето на спорот.
(сн. 1-6)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 4

ДЕЛО - Но: 18

12.1897

02.1899

Извештаи на бугарскиот трговски агент во Битола и преписка со министерот за надворешни работи во Софија во врска со спорот за куќата во Крушево што била изнајмена за отворање српско училиште:

- личната нетрпеливост меѓу двата свештеника во Крушево и влијанието на поп Богдан за ширење на српската пропаганда. (сн. 1-2)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 6

ДЕЛО - I/55

09.1897

03.1898

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Министерот за надворешни работи во Софија за судскиот процес во Апелациониот суд во Битола по делото обид за убиство на српскиот агитатор и директор на гимназијата во Прилеп. (сн. 1-4 нечитливо)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 7

ДЕЛО - I/55

06.1897

08.1900

Извештаи на бугарските трговски агентства во Битола и во Солун до министерот за надворешни работи во Софија за гонењето и апсењето на видни граѓани и учители обвинети од турските власти за соработка со Револуционерниот комитет:

- примери на терор, малтретирање, претреси, апсења и организирани потери од турските власти и башибозукот во: с. Дедино - Радовишка кааза (сн. 2-3 нечитливо); во Кичево (убиени двајца Турци од “бугарска” чета, сн. 4-5); во села на Охридската кааза поради прикривање оружје (сн. 6); апсење учители во Прилеп што се обиделе да пребегаат во Бугарија (сн. 7, 8, 9); во Битола и Прилеп во потрага по убиецот на Стамболов (сн. 10-11); во Прилеп поради прикривање оружје (сн. 12-14); во селата Смилево и Српци поради пронајдена кај некои учители недоволена литература (сн. 17-19); уапсени и интернирани главниот учител од Прилеп Стојан Димитров и учителот на солунската гимназија, Матов (сн. 20-22, 26 нечитливо)

- реагирање на битолскиот валија на пронесените гласини дека во Македонија се подготвува востание (сн. 27-28, 29-31); преземени мерки на зајакната контрола во Крушево и во други места (сн. 32-35)

- формирана чета во Прилеп од три лица ослободени од заточение, кои биле дојдени од Бугарија и лажно се претставувале дека се од Македонското друштво од Софија (сн. 1)

- интервенција на рускиот конзул до валијата за ослободување од притвор на инспекторот при солунското училиште (сн. 36-37, 38)

- судски процес против свештеникот Лазар и други обвинети за опожарување на гркоманската параклиса во Кичево; малтретирање на уапсените заради изнудување признание за стореното дело; протест до дипломатските

претставници и Високата порта против одлуката на Обвинителниот совет. (сн. 47-48)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 8

ДЕЛО - Но 16

10.1897

02.1901

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола и во Солун до министерот за надворешни работи во Софија за судскиот процес и донесените пресуди против А. Лозанчев и Д. Лимончев, членови на Битолската револуционерна организација обвинети за обид за убиство на српскиот агитатор Михаил-Хаџи Попе; интервенција на Бугарското трговско агентство до валијата и до Високата порта во врска со судскиот процес. (сн. 1-34)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 9

ДЕЛО - Но 13

06.1897

12.1902

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Скопје и Бугарското трговско агентство во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија за дејствувањето на револуционерните комитети во Македонија:

- за движењето на вооружени чети преку Цумаја и Разлог кон собирниот пункт Пирин Планина, Мелник и Кочанската кааза; акции на четите на Кочо Крилчов и Анчо од с. Сугарево; испраќање оружје на Рилскиот манастир;

преглед на наредбите од валијата и од Високата порта за спречување на овие појави (сн. 1-3)

- писмо пленето од турските власти и потпишано од Иванов со повик до населението за востание како единствен излез од тешката положба (сн. 6)

- интервенција на англискиот конзул во врска со наводниот договор меѓу Бугарското трговско агентство и “Ентики Етерија” од Атина околу терминот за востание во Македонија и списокот на членовите на сите комитети во Македонија запленет од турските власти во Сер (сн. 7-9, 10)

- сн. 11-13, делумно шифриран извештај, нејасен

- делумно шифриран извештај за Виничката афера и за составот на вооружената чета што минала од бугарска на турска територија (сн. 14-15)

- делумно шифриран извештај за заседавањето на Воениот суд во Ќустендил по Виничката афера и за донесените пресуди (сн. 16-20)

- предупредување на Бугарското трговско агентство во врска со агитацијата на неговите членови (сн. 21); преписка на Матиев со одринскиот валија за преминувањето на востаничките чети во Македонија (сн. 22)

- писмо од министерот за надворешни работи во Софија до Бугарското трговско агентство со сугестии да се спречи секој обид за создавање востанички чети (сн. 25)

- податоци за дејствувањето на четите на Раде и Никола Геројски во Демирхисарска нахија, Кичевска кааза и во Прилепско (сн. 26-27)

- акциите на “терористите” организирани од Ѓорче Петров во Македонија (сн. 28-30); Кратовската афера - причина, цел, задачи (сн. 31-33); протерување на Даме Груев од Солун во родното Смилево (Демирхисарско) (сн. 34)

- демонстрации на жителите на Демирхисарско, Крушево и Крушевско пред Бугарското трговско агентство во Битола против теророт во нивните места (поединечни примери сн. 35-36)

- ставови на Министерството за надворешни работи во Софија за меѓусебните односи на Македонската револуционерна организација и трговските претставништва (сн. 37-40 нечитливо и бледо)

- средби на бугарскиот дипломатски агент во Петербург, Станчов, со видни политички личности на Русија (грофот Мурављев и грофот Ламерхов во

врска со состојбата на Балканот, посебно во Македонија и ставот на големите сили (сн. 41-33, делумно на француски јазик)

- извештај на Софискиот окружен суд по делото на учениците на солунската гимназија - Костадин Кирков и Тодор Богданов (сн. 45-46, 47)

- распис од Министерството за надворешни работи во Софија до сите кнежевски дипломатски и трговски претставништва за спречување на секаква агитација и обид за востание (сн. 48)

- за патувањето на Л. Киселинчев во Атина со задача од Револуционерниот комитет од с. Косинец - Костурска кааза, собирање помош за Македонците во Атина (сн. 49, 50-51)

- судски процес во Апелациониот суд во Битола по делото на Иван Моџан Џога од Крушево одведен од разбојничка чета заради откуп; податоци за четата; терор врз жителите во Демирхисарско, Крушевско, Прилепско; средби на бугарскиот трговски агент во Битола со валијата и со австрискиот конзул во врска со настаните (сн. 52-59, 62); списоци на убиени и ранети од селата Могила - Прилепско, Годивја - Кичевско, Илино - Битолско, Крушејане - Ресенско, Смилево (сн. 60, 63 нецелосно)

- судски процес по делото на Рампо Џуров обвинет за организирање востаничка чета во Прилеп (сн. 64-66, 67-68. 69-70) нечитливо

- за проблемот со пратката весници “Реформи” (сн. 72-73)

- апсења од турските власти на лица што собирале во костурските села доброволни прилози за комитетите (сн. 74-76)

- изразени сомневања на великиот везир дека бугарските дипломатски и трговски агентства соработуваат со македонските комитети (сн. 77-78)

- строги мерки на контрола од турската полиција во Битола по добиените податоци за навлезени вооружени чети од Бугарија со цел да организираат востание (сн. 79-84)

- преписка на Внатрешниот македонско-одрински револуционерен округ во врска со паричните прилози за касата (сн. 85)

- сослушување на Трајко Петров, обвинет за убиството на поп Ставре, кој изјавил дека Бугарскиот комитет подготвувал убиство на пелагонискиот митрополит Глигориј (сн. 87)

- извештај на дебарскиот митрополит до битолскиот валија за убиството на Абдурахман-бег, кој ги приморал селата Грежилево и Рилево да се декларираат како српски; наведени примери на терор врз христијанското население во Дебарскиот санџак и рамнодушниот однос на турските власти; апел да престане теророт врз невиното население; (сн. 88-91, 92-96)

- средби на бугарскиот трговски агент со грчкиот и со рускиот конзул Ростковски за акциите на војводата Марко и агитацијата меѓу егзархиското и патријаршиското население во Коструско и Леринско за востание; терор и апсења на турските власти во с. Зелениче, Раково, Буф; (сн. 97-98, 99-100, 101-103 нечитливо)

- масовни апсења на христијанското население во Малешевско под обвинение за соработка со “комитски” чети (сн. 104-105)

- предупредување од Цариград дека во Битола се подготвуваат киднапирања на странски конзули заради добивање откуп (сн. 106-107)

- за поткупени лица од грчкиот конзул да ја ограбат поштата носена со кола од Корча и да го убијат Марков - водач на Леринската чета (сн. 108, 112)

- став на бугарската влада дека ќе се залага да спречи секаква акција или терористички обид на македонските комитети, во согласност со законските прописи во земјата (сн. 109-110, 111)

- мерки на полицијата во Прилеп против комитетски терористи што насилно собирале парични прилози (сн. 114)

- оружен инцидент со жртви меѓу христијанското и муслиманското население во Прилеп (сн. 121)

- нота на американскиот генерален конзул во Цариград во врска со грабнувањето на мисионерката Мис Стон (сн. 115-120); прилог-нота на француски (сн. 116-117)

- копија на нотата од Сарафов - министер за надворешни работи во Софија до генералниот конзул на Америка во Цариград, Дикинсон, датирана со 11.10.1901 година (сн. 118-120)

- извештај на Бугарското трговско агенство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија од 5.11.1902 за крајно тешката положба на христијанското население под турскиот јарем и за подготовките за востание; престојот на Делчев во Прилеп, Битола, Лерин, Костур и формирањето на 8 чети

во: Костурско, Леринско, Преспанско, Охридско, Демирхисарско, Кичевско, Прилепско и Мариовско (сн. 123-124); примери на зголемен број акции на четите во Македонија (сн. 125-126); сè поголема немоќ на власта да ги спречи тие акции; терор врз невиното христијанско население, особено во селата Загоричане - Костурско, Екши-Су, Пателе, Крани - Преспанско и др. (сн. 127-131)

- извештаи за оружениот судир со жртви меѓу турска потера и “бугарска” чета на 15.02.1902 година и крвавата драма во с. Шестово - Костурско; поединости за смртта на учителката Василка Ивановска, теророт врз жителите на с. Шестово и други; поплаки од жителите до Бугарското трговско агентство во Битола; податоци за убиството на војводата на Костурската чета Петров - учесник во настаните во с. Шестово (сн. 132, 133, 134-138, 141-142)

- податоци за потерите од турска војска по комитите и четите во селата Трсте и Слечче на 15.05.1902 година, претреси, ограбувања и масовни апсења на невино население и во селата Буф и Арменско; оружен судир со Леринската чета кај с. Пателе; со четата на Коте кај с. Руља - Костурско; последици од пронајденото скриено оружје во селата Трсте и Буф

- оружен судир со жртви меѓу турска потера и четата на Јордан Пиперката кај с. Ракитница - Демирхисарско; терор, претреси и апсења во с. Ракитница; уништување на Крушевската чета на војводата Велко и подвојвода Ѓурчин од с. Селце (сн. 151, 153, 158, 159, 203)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и четите на војводите Марко и Андреја кај с. Пателе; терор, убиства и опожарување (список на убиени и ранети) (сн. 156, 157, 160, 161-164); масовни апсења и претреси во Леринско по пронајдено оружје во селата Екши-Су, Зелениче, Пателе и др. (сн. 152, 154, 155)

- примери на оружени судири со жртви меѓу турската војска и чета кај с. Пападија - Леринско (сн. 165); со Битолската чета кај с. Чаирли (сн. 168, 194); со четата на капетан Стефо кај селата Горничево и Чегане - Воденско (сн. 171, 172); детални податоци за крвавите настани во с. Вишени - Костурско (сн. 169-170)

- агитација на резервниот полковник Јанков и неговата чета во Костурско и Леринско за кревање востание; реакции на револуционерните комитети; наредба на валијата за засилена воена контрола (сн. 173-175, 176-178, 180); упатство од Министерството за надворешни работи во Софија за будно следење на настаните во вилаетот (сн. 179)

- примери на оружени судири со жртви меѓу четата на Јанков и турска војска кај селата Загоричане и Смрдеш - Костурско; претреси и апсења во селата Канатлари - Костурско, Невокази - Леринско, Бапчор и други при барание скриено оружје (сн. 181, 182, 184-186, 187-188, 195); судири со жртви меѓу четата на Јанков и четата на капетанот Караливанос кај с. Клисура (сн. 189-191, 192, 193); написи за преминувањето на повеќе востаници на Јанков во Грција и присоединувањето кон грчките комитети (сн. 197-198)

- обид за убиство на претседателот на Бугарската општина во Костур од Пандо Сидов - учител од с. Жупаница - Костурско (сн. 196)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и жандармерија и востаничка чета кај с. Бобишта - Костурско и последици (сн. 199-200, 201-202)

- оружен судир со жртви меѓу четата на Јордан Пиперката и турска потера кај с. Брезово - Демирхисарско, опожарено и ограбено селото. (сн. 203)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 10

ДЕЛО - Но 22

03.1897

09.1902

Извештаи и преписка на Министерството за надворешни работи во Софија, Бугарското трговско агентство во Битола и Дипломатското агентство во Цариград за помилување на политичките затвореници:

- барање од Дипломатското бугарско агентство во Цариград за ослободување на “бугарските” политички затвореници (сн. 1-4)

- списоци на затворениците за кои се бара помилување (сн. 5-9, 10-11, 12-13)

- известување од Бугарското дипломатско агентство во Цариград дека по повод празнувањето на устоличувањето на султанот се помилувани 20 “бугарски” заточеници (список) од разни затвори во Империјата. (сн. 14-16, 17)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 11

ДЕЛО - Но 19/8

11.1897

08.1898

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Скопје, Бугарското трговско агентство во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија за Виничката афера:

- извештаи за убиството на Риза-бег и целото негово семејство, ограбувањето на неговиот подвижен и неподвижен имот извршено од непознати сторители на 14.11.1897 во Веница - Кочанска кааза, и настаните потоа (сн. 1-3 делумно шифрирано)

- одмаздата извршена од Турците во селата на Кочанско и Штипско; интервенција на рускиот конзул до валијата за прекин на сверствата врз мирното христијанско население (сн. 4-6, 7-9)

- статија во весникот “Косово” бр. 999 за Виничката афера под наслов “Плачот на настраданите” (сн. 16-18)

- пленета од полицијата преписката на Ѓорѓи Делчев и штипскиот учител Развигоров во која се наоѓале Уставот и правилниците на револуционерните комитети во Македонија; проширување на крвавите настани и во Кратовско поради пронајдено скриено оружје; апел на Бугарското трговско агентство од Скопје до бугарската влада и Високата порта за прекин на теророт врз населението по Виничката афера (сн. 22-25)

- прегледи на притворени и малтретирани лица од Виничко, Кочанско, Штипско, Кратовско, Скопско; прегледи на пронајдени складишта на оружје; апел на Бугарското трговско агентство до рускиот и австроунгарскиот конзул и до валијата за прекин на теророт врз невиното население (сн. 26-28, 29-31, 32-34)

- делумно шифриран извештај од Министерството за надворешни работи во Софија за претресите, апсењата и теророт во Велешко и во Скопско (сн. 35-36)

- влошена положбата во Скопскиот (Косовскиот) вилает по Виничката афера и мерките на одмазда на злогласниот Хафиз-паша: масовни апсења на учители и свештеници, прегледи на притворени и малтретирани во затворот Куршумли-Ан и други; поддршка и ширење на српската пропаганда со отворање нови српски училишта; давање право на србоманите да ги користат егзархиските цркви; наредба на судовите најстрого да се осудат притворените по Виничката афера; забрана на контактирање или барање помош од странските конзули за Виничката афера (сн. 37-40); наредба за апсење на директорот на Женското училиште од Скопје, Христо Матов и Панајот Манов, обвинети за комитаџство (сн. 41-43, 49-50)

- посета на Македонија на дописникот на англискиот весник “Манчестер Гардиан” заинтересиран лично да ги посети постраданите места и да изврши увид во беззаконијата на Хафиз-паша (сн. 44)

- дополнителни податоци во врска со виновниците за Виничката афера (меѓу организаторите биле и турскиот државјанин Дерви-сфенди и други (сн. 45-46, 47-48)

- списоци на притворени учители и свештеници и прегледи на затворите; списоци на малтретирани, обесчестени, умрени, притворени и избегани по Виничката афера за периодот од 15.11.1897 до 1.02.1898 од Кочанска, Малешевска, Радовишка, Штипска, Кумановска, Кратовска, Паланечка и Скопска кааза; списоци на откриени складови со оружје во Скопско во истиот период (сн. 51-57)

- резултати од работата на Воената комисија (воен суд); прегледи на ослободените затвореници по Виничката афера (сн. 61, 62, 58-60, 63-65)

- бројни податоци на осудени, ослободени и задржани во затвор обвинети за револуционерна дејност по Виничката афера (сн. 66-68, 69, 70)

- податоци од рускиот конзул Ростковски за нотата на Високата порта по Виничката афера (сн. 75)

- преглед на пресудите изречени од Воената комисија по Виничката афера: на обвинетите за убиство на Казим-бег и 10-те обвинети за револуционерна дејност осудени на заточение (сн. 71-74, 78-79)

- прилог-список на осудените од Воената комисија за организирање востание. (сн. 80, 81)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 12

ДЕЛО -

10.1897

02.1898

Преписка на Министерството за надворешни работи во Софија и на Бугарското трговско агентство во Битола:

- ветување од претставникот на Источните железници во Турција дека ќе се залага за решавање на проблемот околу пишувањето на натписите и соопштенијата во Источните железници во Турција на бугарски јазик. (сн. 1-3)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 13

ДЕЛО - Но 6

08.1897

07.1902

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола и Скопје до Министерството за надворешни работи во Скопје во врска со немирите во војската:

- проблем со опаѓањето на моралниот дух и честите дезертирања од војската; мобилизација на територијалната резервна војска по гласините за можна војна со Србија (сн. 1)

- за проблем со нередовното исплаќање плати и снабдување со храна како и чести немири во битолскиот баталјон (сн. 2)

- засилување на воени единици кон Гаково, Солун и кон бугарската граница (Дебарски, Серицки, Велешки, Штипски баталјон); кон Дебар, Прилеп, Смирна, а од Тирана и Елбасан за Битола (сн. 3-5, 6, 12, 15, 16, 17)

- за тешката материјална состојба во војската, појава на чести немири, бунтувања и кражби; бунтови на офицерите во Битолскиот гарнизон; реагирања од Цариград за решавање на проблемите (сн. 7-9, 18, 19)

- за реорганизација во војската и посетата од воениот аташе на Англиската амбасада (сн. 20-22); засилување на жандармеријата со луѓе, оружје и на коњицата. (сн. 23)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 14

ДЕЛО -

06.1897

12.1905

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола, Бугарското трговско агентство во Скопје, Бугарското трговско агентство во Солун и Министерството за надворешни работи во Софија за ширењето на српската пропаганда во Македонија:

- податоци за политичко-економската положба во Битолскиот вилает; методи на ширење на српската пропаганда поддржувана од власта; реагирање на архимандритот Козма до валијата за преземање мерки; предлог од Бугарското трговско агентство за формирање комисија со задача да го спречува ширењето на српската пропаганда; инциденти при отворањето на српското училиште во Прилеп; положбата со српската пропаганда во Дебарскиот санџак; српската пропаганда во Прилеп (сн. 1-6, 8-10, 11, 12)

- методи на ширење на српската пропаганда во Прилепско, Преспанско и Дебарско и барање на Бугарското трговско агентство во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија да се преземат остри мерки (сн. 13, 14)

- отворање на нови српски училишта со интернати во Битола и во Охрид; силна српска агитација во селата Добрушево, Лавци, Радобор (сн. 15)

- известување од Министерството за надворешни работи во Софија во врска со проблемот на визирање на пасошите на “бугарските” жители (сн. 16, 17)

- извештај за влијанието на економската состојба врз националната свест на населението и опасноста од српската пропаганда за црковно-просветното дело; отворање голем број нови српски училишта во Прилеп, Крушево, Ресенско, Преспанско; реагирање на Бугарското дипломатско агентство во Цариград до охридскиот митрополит за преземање мерки (сн. 18-21)

- преписка околу барањето на Васил Икономов - учител од Дебар до Министерството за надворешни работи во Софија за доделување посебни средства за борба против брзото ширење на српската пропаганда во Дебарскиот округ; отворање ново српско училиште одобрено од властите во Лазарополе (сн. 27-28); положбата на населението во Дебарско и методите на ширење на српската пропаганда (сн. 22, 23, 24, 25, 26-31)

- примери на чести судири меѓу српската и бугарската пропаганда (обидот за убиство на Лимончев и Лозанчев) при отворање српски училишта; протест од Српското дипломатско претставништво во Софија поради ваквите настани (сн. 32-34, 40а, 41)

- извештај од Бугарското трговско агентство во Скопје за интензивното одење на печалба во Бугарија; последици од решението на Министерството за намалување на таксата при визирање на пасошите на бедните работници (сн. 42, 43)

- притисок од српската пропаганда врз жителите на селата во Дебарско, Прилепско, Битолско за преминување од егзархисти во патријаршисти и обратно (примери со селата Слепче, Зрзе, Костеница, Сокирци, Рилево, Св. Митрани, Врбјани, Тополчани и др.) (сн. 44-46)

- притисок од српската пропаганда и турскиот полициски комесар врз жителите на с. Кривогаштани - Прилепско да се декларираат за Срби; протести од митрополитот Глигориј до валијата (сн. 47-49, 53, 54)

- препис од писмото на Кнежевското дипломатско агентство во Атина до министерот за надворешни работи во врска со написите во весниците “Емброз”, “Скрит”, “Аст” и “Елинизмос” за пропагандите и политичките убиства во Македонија (преглед на извршените убиства, сн. 50-51)

- улогата на леринскиот грчки митрополит Јоаким за ширењето на српската пропаганда во неговата епархија (сн. 52)
- за печатењето во Белград на француско-српската брошура под наслов “Статистика на бугарските училишта во Турција во школската 1893-94” од М. В. Веселиновиќ (сн. 55, 56)
- преписка околу патните трошоци за лекување на секретарот и други вработени во бугарските агентства од Дебарско и Кичевско (нечитливо сн. 61-74, 108, 109, 110)
- улогата на грчките комитети на “Ентики - Етерија” во формирањето на грчки чети во Македонија; податоци за убиството на две лица дојдени од Грција со задача да формираат грчки чети (сн. 57-60); за статијата во в. “Неологос” во врска со формирањето на грчки востанички чети во с. Селфице (сн. 75, 76, 77)
- преписка за отпочнувањето со работа на друштвото “Албано-македонски силогос” (сн. 78); улогата и целта на дејствувањето во Македонија на тајното револуционерно друштво “Етики - Етерија” и албано-македонското друштво “Албано-македонски силогос” (сн. 79, 80)
- барање од група грчки жители на Битолскиот вилает до Високата порта да им се додели помош во оружје за четите што тие ги формираат (сн. 81, 82, 83)
- судир меѓу турска војска и две чети преминати од Грција (сн. 85)
- српската пропаганда и отворањето на српското училиште во Конолари - Костурско (многу нечитливо сн. 87, 88)
- примери на засилена српска агитација во селата Косинец - Корчанска кааза; с. Сопотница, Кривогаштани, Брусник и др., мерки против овие појави (сн. 89, 90)
- упатство до бугарските трговски агентства при доставување на извештаите да биде проверена точноста на податоците наведени во нив (сн. 91)
- извештаи за причините за реорганизација на српските конзулати во Македонија; преглед на новоназначените конзули; наредба од Софија за следење на дејноста на новоназначените српски конзули; информација од советувањата одржани во Ниш на српските конзули од Приштинскиот, Скопскиот и Битолскиот санџак со началникот на одделението на српската пропаганда (сн. 92-94, 95-97, 100)

- извршена финансиска ревизија на Српскиот конзулат во Битола од Српскиот конзулат во Солун (сн. 101-104)

- сн. 105 дуликат на 104

- список на србоманите од Дебарско на работа во Бугарија (сн. 106-107)

- методи на српската пропаганда во Македонија: терор од организирани разбојнички чети врз населението за да се декларира како српско (сн. 113-116 нечитливо); поткуп на турски чиновници, влијателни турски граѓани, селски коџабашии и др. од новоназначените српски конзули; воведена строга контрола на патниците за Србија; обиди за посрбување чисто влашки села (Моловишта и др.) (сн. 113-116, 117-123)

- српската пропаганда во Велес и Велешко; протести од населението до солунскиот валија и султанот поради настаните во Велес од 21.10.1899 (сн. 124-128)

- интервенција на бугарските трговски агентства за притисокот од српската пропаганда врз Македонците во Србија (сн. 129-131)

- податоци за српските училишта во Битола и Битолско со список на српските училишта во Битолскиот вилает по села во каазите: Битолска, Прилепска, Кичевска, Дебарска и Охридска (сн. 132-135, 138, 139)

- податоци за престојот на грчкиот митрополит во Дебар и во селата, бојкотирано осветувањето на црквата во с. Крушје (сн. 139-151) од велешкиот и дебарскиот грчки митрополит

- ставот на дебарскиот митрополит Козма за опасноста од ширењето на српската пропаганда во Дебарско и проблемите со егзархиското население што се декларирало како патријаршиско (сн. 152-155)

- содржина на писмото од разбојникот Исмаил-чауш, кој барал откуп за ослободување на притворените жители (нечитливо сн. 156-157)

- спор на бугарската општина во Воден против решението на Солунското идаре - меџлиси во врска со оставштината што еден жител ја остава на општината (сн. 158-160)

- притисок од српската пропаганда врз жителите на с. Сопотница - Демирхисарско да се декларираат како Срби (сн. 161-165 нечитко)

- засилена полициска контрола на сите железнички станици на линијата Битола - Солун (сн. 166)

- преписка за проблемите со визирањето на пасошите на регрутите од Македонија што требало да се јават на регрутниите комисии во Бугарија (сн. 167-177)

- изјави на бугарскиот архијерејски намесник Глигорија за притисокот од српската пропаганда врз жителите на прилепското село Маргари, особено оние што работеле во Србија, да се декларираат како Срби (сн. 178, 179)

- терор во селата Емборо, Шестово, Добрец и други во потрага по комити, вршен од грчкиот разбојник, капетан Караливанос, помаган од турските власти (сн. 180, 181)

- овластување од Министерството за надворешни работи на адвокатот Антон Димитров од Битола да ги застапува граѓаните пред судските власти (сн. 182-184)

- реагирање на пелагонискиот архијерејски намесник Григориј за отворање на српската црква во Прилеп; податоци за србомански семејства во Прилеп (сн. 185-187)

- реакција на контролата вршена од турската полиција на преписката водена меѓу Бугарската митрополија и Св. егзархија; претреси и апсења од турската полиција за пренесување облека во селата Маргари и Кривогаштани - Прилепско (сн. 188, 189)

- убиство на гркоманскиот кмет во с. Брусник - Битолска кааза, кој бил турски шпион (сн. 190, 191 делумно шифриран изв.)

- список на лекарите, аптекарите и акушерите во Битола (сн. 192-194)

- терор, апсења и претреси од турската полиција за убиството на коџобашијата на с. Брешани - Охридско од непознати лица (сн. 195-196 делумно шифрирано)

- апсење на војводата Алексо Турунџиев во с. Ајтос - Леринско, дојден во селото со цел да го убие грчкиот шеф Вангел (сн. 197)

- преписка во врска со личните примања на инспекторите на бугарските училишта во Битолскиот вилает (сн. 198)

- свеченост на наставниот кадар приредена во Бугарското трговско агентство во Битола (сн. 199-200)

- декларација до кнежевските дипломатски претставници на големите сили во Цариград, Петербург, Виена, Берлин, Лондон, Париз, Рим за правата и

обврските на народите и народностите што живееја на територијата на Турската Империја (сн. 201-204)

- реорганизација на италијанските офицери во Македонија: назначување нови италијански офицери, нов раководител на жандармериската школа во Солун; шифриран извештај за ставовите на италијанските офицери за настаните во Македонија; (сн. 205-206, 207-211)

- опширен извештај за политичко-економската положба во Македонија и теророт од грчки чети во периодот од 1904 до март 1905 во Солунскиот и Битолскиот вилает; список на жртвите на теророт од грчки чети во с. Загоричане; средба со италијанскиот новинар Пелегрини и неговите погледи за улогата на италијанските офицери во Македонија (сн. 214-221, 223-225а)

- сн. 212, 213 француски јазик

- упатство од Министерството за надворешни работи во Софија за работата на Кнежевското трговско агентство Битола (сн. 222)

- приговори од Министерството за надворешни работи во Софија за составот на комисиите за попис на населението (сн. 226)

- податоци за движењето на “бугарските” чети во Македонија, средба на Протогеров со Чернопеев и Данчо-војвода во Струмичко, за Сугарев и други (сн. 227, 228)

- за средбата на Бугарското трговско агентство во Битола со рускиот цивилен агент Демерик; за објективноста на печатот во врска со настаните во Македонија (сн. 229, 229а)

- барање од цивилните агенти поплаките од населението да им бидат доставувани директно, без посредување на бугарските претставништва (сн. 230-231)

- податоци за егзекуцијата на Алексо Турунчиев; средба на бугарскиот трговски агент со рускиот цивилен агент, австрискиот конзул и италијанскиот полковник Албер во врска со егзекуцијата на Ал. Турунчиев (сн. 232, 233, 237, 243, 244)

- сн. 238 турски текст

- од разговорите на парискиот публицист Паларес и бугарскиот трговски агент во Битола за општествено-економската состојба на христијанското население во Македонија (сн. 239, 240)

- делумно шифриран извештај
- средби на бугарскиот трговски агент во Битола со италијанските офицери Гастони и Луци во врска со статиите во списанието “Ле Темпс” (сн. 242, 242а)
- за разговорите меѓу британскиот генерален конзул во Солун Греас и бугарскиот трговски агент во Битола за последиците што би произлегле во случај турската влада да не ја прифати меѓународната финансиска контрола во Македонија (сн. 244, 245)
- средби на членовите на финансиската комисија за Македонија со цивилните агенти; програма и цел на финансиската комисија; наредба од Цариград со која се забранува секаква соработка на финансиската комисија со турската административна управа (сн. 246, 247)
- протоколи од двата македонски конгреса одржани во Солун и во Скопје на 10.07.1905 (шифрираните протоколи биле заплени од турските власти (сн. 248-251)
- податоци за Революционерната организација и нејзините членови од пронајдена преписка кај убиени и притворени четници (сн. 252, 253)
- за индиферентниот однос на членовите на Революционерната организација кон црковно-училишните проблеми. (сн. 254)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 15

ДЕЛО - V/70

07.1897

12.1897

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Скопје и Министерството за надворешни работи во Софија за:

- формирањето на српски таен комитет во Македонија; преглед на жртвите од српската пропаганда во Солунскиот, Битолскиот, Скопскиот вилает; потреба од преземање строги мерки против српската пропаганда (сн. 1, 2); целите

и улогата на српските комитети во Македонија во ширењето на српската пропаганда (сн. 3, 4); податоци за тајниот состанок на Белградскиот комитет и план за дејствување на српската пропаганда во Македонија (сн. 5)

- примери на терористички акции на српската пропаганда во Скопско и Гостиварско. (сн. 6, 7)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 16

ДЕЛО - 4/Но 1

01.1897

11.1897

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со дејствувањето на српската пропаганда во Битолско:

- методи на ширење на српската пропаганда во Битола, Охрид, Прилеп, Куманово, Дебар; примери на провоцирани убиства од српската пропаганда во соработка со турските власти; протести до валијата (недовршено, сн. 1, 2, 3, 5)

- судири меѓу Бугарската општина во Прилеп и поткупениот кајмакам во врска со отворањето на српското училиште во Прилеп; протести до валијата (сн. 4, 6)

- притисок во Белград од српската пропаганда врз група студенти од Сер, причина за нивното враќање во Македонија (сн. 7, 8)

- улогата на Српската радикална партија од Белград во спроведувањето на српската пропаганда во Битола; во Прилеп истакнати прогласи за востание во името на христијанското население (сн. 9, 10); прилог - прогласот за востание (сн. 11, 12, 23)

- ширење на српската пропаганда преку Српскиот конзулат во Битола; поткупување на бедното население; агитација за упис на поголем број ученици во српските училишта, преглед на отворањето српски школи (сн. 28); прифаќање

голем број бедни ученици во српските интернати (сн. 17); податоци за српската пропаганда во Прилеп, Дебар, Крушево (сн. 13-28)

- препис од извештаите на Бугарското трговско агентство во Солун во врска со одлуката на српската влада за испраќање во Македонија српски лекари со пропагандна цел (сн. 18, 19, 21, 24)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 17

ДЕЛО - V/55

11.1898

12.1902

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Скопје, Бугарското дипломатско агентство во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија за реформите во Турција од 1898-1902 година:

- извештај од Бугарското трговско агентство во Скопје за статиите во печатот во врска со спроведувањето на реформите на Турција во Македонија (сн. 1, 2)

- распис до великиот везир, битолскиот валија и верските началници во кој се изразени желбата и настојувањата на султанот да обезбеди мирен и сигурен живот на сите жители во Македонија, без разлика на вера и националност (сн. 3, 5, 6, 7)

- за спорот околу сопственоста и наемнината за куќата во Крушево, во која било сместено српското училиште (сн. 3, 14); грчката пропаганда во Крушево и влијанието на охридско-преспанскиот владика. (сн. 15 нечитливо)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 4a

ДЕЛО - 7/Но 3

12.1897

12.1897

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија за притисокот врз жителите на селото Горничево и други во Костурско од Шахин-бег да се откажат од Св. егзархија и повторно да ја признаат Патријаршијата. (сн. 1-3)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 5

ДЕЛО - I/70

08.1897

12.1897

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун до Министерството за надворешни работи во Софија и Бугарското трговско агентство во Битола за убиството на учителот Ганов:

- активноста на српската пропаганда во Солун организирана од терористичкиот комитет од Белград (сн. 1-2)

- судски процес одржан во Солун на 27.11.1897 по делото на убиството на учителот Ганов; поединечни сослушувања на сведоци (сн. 3-13); донесена пресуда (сн. 14-18); случајот со апсењето на сведокот Лакетиќ и негови биографски податоци (сн. 19, 20)

- наредба од турските судски инспектори со која се забранува ослободување на обвинетите за револуционерна дејност; список на судски инспектори (сн. 8, 9, 11, 12)

- самоволно формирана комисија од валијата за решавање на проблемот со назначувањето полјаци (сн. 12а, 13)

- сн. 14 турски

- наредба од турските власти со која се забранува да им се доставуваат какви било оплаки против теророт вршен од турската војска и башибозукот (сн. 15, 16)

- сн. 17 турски текст
- протести до валијата од жителите на селото Поздивишта, Костурско, против теророт и сверствата од турската војска (сн. 18, 19)
- за конкурсот во весникот “Манастир” за стражари и полициски агенти со право да се пријавуваат и кандидати - христијани. (сн. 20)

ФОНД: 331

Опис - 1

А/Е - 18

12.1898

12.1899

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола, Бугарското дипломатско агентство во Цариград, Бугарското трговско агентство во Солун до Министерството за надворешни работи во Софија за теророт вршен врз мирното население од турската војска и башибозукот, албанските разбојнички банди и српската пропаганда:

- терор од турска банда во с. Емборо - Кајларска кааза (сн. 1)
- терор од Турци - собирачи на данок (десеток) во селата Кајлари и с. Леки - Кајларска кааза (сн. 1-4, 32)
- примери на терор од турски разбојници во селата Карачица, Емборо - Кајларска кааза, с.Ѓавато - Битолско, с. Кадино и др. (сн. 5-7, 8, 9)
- во с. Бржана - Кичевско убиен коџабашијата; терор и убиства во Битола (сн. 10, 11); во Дебарско (сн. 12, 13); во с. Патели - Леринско, с. Русејци - Кичевско, с. Стругово - Битолско; с. Дебрец - Цумајлиска кааза; поплаки од христијанското и дел од турското население до валијата поради теророт и сверствата (сн. 19-20, 27); зулуми во с. Градешница - Битолско (сн. 21, 22); ограбување од група Турци во с. Крменица (сн. 23, 24); нападнат од група Турци свештеникот на Царев Двор - Ресенско (сн. 33)
- примери на судири меѓу христијанското и муслиманското население во Кичево (сн. 35, 42, 43)

- во с. Добрушево - Битолско воведен данок во наутра од турски разбојник (сн. 37, 38)

- ограбена стоката во селата Нижеполе - Битолско и Сетина - Леринско (сн. 39); во с. Кристофор - Битолско нападнат дрвар од вооружени турски разбојници (сн. 40, 41); терор во с. Ајтос и Прекопана - Леринско (сн. 44, 45)

- ограбување и апсење невини жители во с. Триово - Костурско (сн. 46-47); самоволно собирање данок во с. Чифлик (сн. 48, 49); апсење жители како шпиони од с. Магарево - Битолско (сн. 50, 51)

- ограбени од група Турци жители на с. Лопатница - Битолско (сн. 52, 53) и повеќе сезонски работници на работа во Бугарија од с. Арменот - Леринско (сн. 54, 55); убиства без причина во с. Чернобуки и др. Битолско (сн. 56, 57); ограбени од турски разбојници селата Базерник - Демирхисарско и Смилево - Битолско (сн. 58-59); убиени и ограбени трговци од с. Маврово, с. Логоварди - Битолско, с. Езерник - Демирхисарско и др. (сн. 60-66); убиства и ограбувања во с. Брајчино - Прилепско, с. Неред - Леринско (сн. 67, 68); с. Горно и Долно Чаирли - Битолско, села во Охридско и Дебарско (сн. 69-70)

- оружен инцидент кај гарнизонот во Прилеп (сн. 72)

- ограбувања во селата Писодери - Леринско, с. Магарево - Битолско; Охрид (сн. 73-74); с. Горничево - Леринско, Крклино, Кочишта - Битолско (сн. 75, 76)

- во Кажани притворени 6 разбојнички групи (сн. 77, 78)

- оружени судири меѓу гркомани и егзархисти во Костур (сн. 79, 80)

- ограбувања од турски разбојници во с. Екши-Су, Галичник - Дебарско (сн. 83, 84 нечитливо); убиства во Крушево; терор во с. Бачишта (сн. 86, 87)

- интервенција на битолскиот валија во врска со претходните настани (сн. 85)

- терор и убиства од злогласниот Тефо во с. Сланско - Кичевско, од селаните на с. Јудево - Кичевско, барање пари за да ги штити од албански чети (сн. 88, 89)

- ограбувања од вооружени Турци во селата Зашле и Цер - Демирхисарско; с. Острилци - Крушевско, с. Попољани - Леринско (сн. 90, 91, 92, 93)

- терор врз малолетници од група Турци во селото Цер - Демирхисарско, кои биле ослободени под добиен откуп во злато; терор врз жители на с. Журче - Крушевско (сн. 94, 95, 96, 97 нечитливо)

- сн. 98 дел од извештај за терор

- сн. 99 дел од извештај за терор

- телеграфско известување од јанинскиот до солунскиот валија за грчката востаничка чета на Сава (псевдоним Васил) составена од 11 члена (сн. 101, 102)

- терор од две вооружени грчки чети во селата Неволјани - Леринско, с. Моловишта и Драгош - Битолско (сн. 104, 110)

- терор и ограбувања од разбојници - Роми во селата Лазарополе - Дебарско, с. Бучин - Прилепско, с. Годивје - Охридско; за настаните известено Министерството за надворешни работи во Софија (сн. 111-115)

- убиства во с. Вишне - Охридско (сн. 116, 117); с. Старо Велмеј - Охридско, с. Загоричане - Костурско, с. Буково - Битолско (сн. 118, 121 нечитливо); терор од турски војници во с. Мишленско - Струшко, Д. Дебарци и с. Лозани - Битолско и др. (сн. 122, 123)

- податоци за брошури од Цариград до оците во Македонија со пропагандна цел (сн. 124-126)

- терор од грчки чети во с. Клисура - Костурско и барање голем откуп (сн. 127)

- терор од вооружени разбојници во с. Страница - Костурско, с. Добрушево - Битолско, с. Царев Двор - Ресенско, с. Кукуречани и др. (сн. 128-131)

- обид за убиство на српски агитатор во Битола од непознати сторители (сн. 132, 132а)

- терор од Роми - муслимани во с. Бучин - Прилепско, Крушево и др. (сн. 133)

- акција на четата на Таки во Нижеполе во потрага по злогласниот Осман (сн. 134, 135 недовршено)

- терор од турска војска во с. Неволјане - Битолско (сн. 137, 138)

- ограбувања на свештеници и учители од турска војска во с. Емборо, барајќи четници (сн. 139, 140, 145, 146), убиства без причина во с. Вирово - Демирхисарско, Прилеп, Охрид (сн. 141, 142, 147, 148)

- терор од полициските власти во с. Велмоште - Охридско (сн. 143, 144)

- примери на терор од вооружени Турци во Кичевско и во Битолско (сн. 149, 150)
- одведен жител од Клисура, с. Балаце. с. Месолури - Гребенска кааза и барање голем откуп (сн. 151, 152)
- терор од турски разбојници во с. Рибарци против одлуката на турската влада за полјаци да се поставуваат и христијани (сн. 153, 154)
- терор во с. Света-Раче - Кичевско врз жителите што протестираше против самоволниот данок десеток (сн. 155)
- извештај за настаните во Прилепска кааза; во с. Мојно, во с. Прилепец (сн. 156, 157); убиства во с. Баица - Леринско, с. Прекопана - Леринско, Прилеп (сн. 158, 159); во с. Ѓавато, Доленци - Ресенско (сн. 160-161, 169)
- опожарувања и терор на свештеници што се спротивставувале на самоволно бараниот данок од Турци во с. Брештани - Костурско, с. Девла, с. Брод - Кичевско (сн. 162-170, 177); ограбени овчари во с. Галичник - Дебарско, с. Миокази и с. Селце (сн. 166-167); убиства без причина од турски сторители во селата Зрзе, с. Слечче (сн. 171)
- примери на терор и сверства од арнаутски разбојници врз мирното христијанско население во Дебарско и Кичевско; с. Добреневец и Бенче; притворени жители од с. Битуше - Кичевско и барање голем откуп; одведени без трага видни жители на с. Турије - Охридско; ограбен добиток од с. Душегубица - Кичевско и с. Боишта - Демирхисарско
- убиства без причина во с. Српци - Битолско; ограбувања во с. Царев Двор - Ресенско; терор во с. Буково - Ресенско, с. Прибилци, Церово, Вирово, Слоешница, Бабино, Илино и други села во Демирхисарско (сн. 178-180, 183, 184); убиства од непознати сторители - жители на србоманското село Зрзе (сн. 181-182)
- терор и сверства од албански разбојнички чети; податоци од очевидци за ограбувања на стока и пари, терор врз невиноста христијанско население во Галичник и др. села во Дебарско (преглед по села на настани); ограбувања во с. Селце, Росоки, Маврово, Лешница, Леуново, Никифорово, Битуше, Ростуше; терор, убиства и ограбувања од злогласниот Тахир-Толе во с. Слатино - Охридско и др. и од четата на Ислам во селата Вранешница, Другово, Кладник, Зајаз, Мала Река, Ростуше, Магарче и др.; оружен судир со жртви меѓу арнаутските разбојници и турската војска. (сн. 185-189)

**ФОНД: БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА - БИТОЛА
(1897-1910)**

МФ: 4298

ГОДИНИ: 1898-1903

СНИМКИ: 1787

МЕТРИ: 49, 45

ЈАЗИК: бугарски

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 18

11-22.12.1899

Извештаи на битолскиот конзул П. Михаилов до кнежевскиот дипломатски агент во Цариград, Ив. Ст. Гешов, до министерот за надворешни работи во Софија, Т. Иванчов, до кнежевскиот трговски агент во Солун, А. Шопов, за случаи на грабнување христијани заради добивање откуп; за злосторствата на Турците во Битолско, Дебарско, Гостиварско и др. места, за инертниот однос на властите кон тие злосторства; за односот на англискиот и францускиот конзул (206-208). (сн. 190-209)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 18a

1898-1903

Деловоден протокол за излезната преписка на Конзулатот за периодот од 1898 до 1903 година. Лист. 260

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 19

ДЕЛО: 9

16.01.1898

17.12.1898

Извештаи од бугарските конзули во Битола, Н. Стојчев и П. Михаилов до Министерството за надворешни работи во Софија, од К. Стоилов до дипл. агент во Цариград, Д. Марков и од трговскиот агент во Скопје, Д. Ризов, за убиства, грабежи и терор на населението во Битолскиот вилает од страна на турски и албански разбојнички чети (сн. 2-49):

- за Виничката афера (сн. 2, 3)

- за откривањето складови со оружје во штипските села (сн. 2), Куманово, Кратово и Крива Паланка (2, 3, 49)

- за масовното бегање на населението во Бугарија со цел да го избегне теророт на турските власти (сн. 3)

- за погребот на бугарскиот конзул во Битола Н. Стојчов (сн. 4)

- за уништувањето на словенските натписи во с. Буково и апсењето на Сугарев поради уништувањето на грчки гробови (сн. 4, 5)

- за убиствата и насилствата во Скопје (сн. 6, 7)

- за судирот меѓу србоманскиот и бугарофилскиот поп во с. Добруште (сн. 8, 9)

- за осквернувањето на црквата “Св. Георгија” во с. Вранештница, Кичевско (сн. 23, 24)

- за односот на турските власти кон разбојништвата и зулумите на Турците и на Албанците. (сн. 14-16, 24, 39, 40, 44-48)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 20

31.03.1897

28.10.1902

- За неприсуството на митрополитот Григориј на некои црковни обреди и барањето на Егзархатот тој заради непослушност да се замени со друг (сн. 2-11)

- црковни борби меѓу Патријаршијата и Егзархијата; осквернување на црквата во с. Брезница; претставка на конзулот Ростковски до валијата; пристрасност на валијата кон грчкиот костурски владика (сн. 6-11)

- односот на турските власти кон патријаршиските и егзархиските свештеници: грубо однесување на кичевскиот кајмакам кон митрополитот Козма; обиди за убиство на Козма и интервенција на конзулот Ростковски кај валијата (сн. 13-26, 30, 31)

- барање да се ракоположи нов свештеник за с. Премка, кое ја признава Егзархијата и не го прифаќа патријаршискиот свештеник (сн. 23)

- апсење невини лица по Костурската афера (сн. 28)

- обиди на србоманскиот владика за преземање на црквите во с. Галичник, Лазарополе, Јабланица и др. (сн. 30)

- односот на српскиот конзул Ристик кон верските борби; (сн. 31)

- судири меѓу приврзаниците на Егзархијата и Патријаршијата во битолското село Брусник (сн. 45, 46, 50, 60, 71-73, 76-81)

- препорака од Министерството во Софија верските проблеми да се решаваат по легален пат, а не со насилства (сн. 35)

- неповолни резултати од пребројувањето на населението во с. Брусник (сн. 37)

- документ на старотурски јазик (сн. 39)

- за ракоположувањето на егзархискиот свештеник во селото и подвојувањето на селаните на “Бугари” и “србомани” (сн. 41, 42)

- дејствувањето на Аргир Захо во интерес на гркоманството (сн. 47, 52, 56-59)

- протест на “егзархистите” од с. Брусник и барање да се отвори егзархиско училиште (сн. 50, 53, 54, 66, 70, 75, 78-80)

- повторно пребројување на “егзархистите” и “патријаршистите” од с. Брусник. (сн. 70)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 21

12.08.1898

14.08.1898

- Преписка на Конзулатот со трговските агентства во Солун и Скопје и Министерството за надворешна трговија во Софија во врска со обезбедувањето специјални возови по повод осветувањето на бугарската црква во Цариград: подготовки за осветувањето на црквата “Св . Стефан” во Цариград; барање на свеченостите да присуствуваат и верници од Македонија; обраќање до турските власти да обезбедат специјални возови од Солун за Цариград. (сн. 1-7)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 23

ДЕЛО: 9

14.11.1898

13.02.1899

- Извештаи до Министерството за надворешни работи и до Дипломатското агентство во Цариград за судирот на “бугарските” и “српските” ученици во Битола и за осудувањето на учителот С. Паскалев (сн. 1-20)

- напад на “српските” деца врз “бугарските” и апсење на учителот Славчо Паскалев (сн. 1)

- интервенција на дипломатскиот агент во Цариград (сн. 12)

- ослободување на учителот со кауција од 30 турски лири.

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 24

ДЕЛО: 7

јануари 1898

септември 1898

- Преписка со Министерството за надворешни работи и извештаи од Трговското агентство во Скопје во врска со црковно-училишните работи во Битолскиот вилает:

- црковни борби меѓу “егзархистите” и “патријаршистите” и пребројување на населението (сн. 2, 4, 5, 13-17, 47-48)

- односот на властите кон оваа борба (сн. 2, 7)

- спорот меѓу “Бугарите” и “србоманите” (сн. 13-17, 47, 48)

- грчката и српската пропаганда (сн. 24)

- мерки преземени за интензивирање на црковно-училишното дело во Лерин и во Костур (сн. 4, 25-27)

- признавање на скопскиот митрополит Синесиј од страна на Портата (сн. 11-13)

- покана на митрополитот Григориј да заседава во Меџлисот (сн. 4, 7, 18)

- интервенција на митрополитот Козма кај валијата за изградба на цркви во с. Дренок, Осоица и Селце - Жупа (сн. 10)

- обезбедување средства за одржување на училиштата во Битолскиот вилает (сн. 20, 39, 41)

- назначување и разместување на директори и учители во егзархиските училишта (сн. 24-25, 32, 34)

- организирање масовно присуство на “Бугарите” од Македонија при осветувањето на црквата “Св. Стефан” во Цариград (сн. 28, 30, 38, 42)

- карактеристика на митрополитот Григорие и други видни луѓе на црковните општини. (сн. 45)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 25

ДЕЛО: 9

јули 1898

ноември 1899

Извештаи до Министерството за надворешни работи и Дипломатското агентство во Цариград во врска со обидите за атентат на охридскиот митрополит Методиј:

- напад на двајца Турци на владиката поради неговото потпишување на едно решение во охридскиот Меџлис (сн. 8, 9)

- насилничко однесување кон слугата на митрополитот од страна на Јусуф-беј (сн. 10, 4, 12)

- жалба на митрополитот до валијата и негово игнорирање на случајот (сн. 12, 14, 21)

- обид за убиство на митрополитот Методиј за време на неговиот престој во Ресен од куќата на спахијата Шукри-ага (сн. 9, 13, 16, 18)

- разни верзии за нападот на митрополитот Методиј од страна на двајца напаѓачи. (сн. 22)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 26

август 1898

јуни 1901

Писма од Министерството за надворешни работи во Софија, преписи од писма до Дипломатското агентство во Цариград во врска со убиството на Димитар Гордан, прв српски агитатор, претседател на српската општина во Охрид: (сн. 1-27)

- убиството на Д. Гордан од страна на непознато лице и обвинување на 12 “бугарски” учители (сн. 1, 2)
- опис на активностите на Гордан во интерес на српската кауза и текот на неговото убиство (сн. 2-4)
- нови подробности за убиството и односот на српскиот конзул Веселиновиќ (сн. 5-6)
- имињата на обвинетите учители за убиството на Гордан (еден дел од текстот и шифриран) (сн. 8, 9)
- разни верзии за можниот убиец; мотивите, целите и резултатите од убиството (сн. 11, 12, 13, 14)
- шифрирано писмо до Министерството за надворешни работи во Софија од Бугарското трговско агентство во Битола (Д. Новев) (сн. 13-15)
- патување на српскиот конзул Веселиновиќ во Охрид заради ширење на српската пропаганда: присуство на осветувањето на српското училиште во с. Подгорци, средба со рускиот конзул Машков, интервенција во врска со судењето на обвинетите учители за убиството на Гордан (сн. 16-18)
- барање да се зголемат финансиските средства заради вршење поактивна бугарска пропаганда (сн. 18)
- повторно разгледување на делото за убиството на Д. Гордан, осудување на учителот Патчев на 15 години затвор и негово ослободување поради недостиг на докази. (сн. 19, 20, 22, 24, 25, 27)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 27

април 1898

мај 1902

Преписка со Министерството за надворешни работи во Софија во врска со регулирање на некои финансиски проблеми:

- преписка на Министерството со трговскиот агент во Битола, Д. Јовев, во врска со оправдувањето на бараните средства за непредвидени расходи (сн. 1, 2)

- оправдување на средствата потрошени за спречување на отворањето српско училиште во Ресен како и на средствата потрошени за време на боледувањето на агентот Н. Стојчев (сн. 3-7)

- потврди за добиени 200 и 500 лева наменети за непредвидени трошоци (сн. 9, 10)

- известување за испратените 300 лева со шифрирано упатство за начинот на нивна употреба (сн. 11)

- преписка меѓу трговските агенти во Битола (П. Михаилов) и во Солун (А. Шопов) во врска со начинот на распределба на сумата од 300 лева преку црковни институции како помош од црквата и списоци на лицата на кои им е доделена парична помош за сиромашни семејства. (сн. 12-16)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 28

март 1898

октомври 1901

Преписка со Министерството за надворешни работи во врска со набавката и претплатата за книги и весници за агентството:

- преговори меѓу Министерството за надворешни работи и Министерството за народна просвета за доставување на агентствата во Турција по еден примерок од научните изданија (сн. 1)

- предлог за испраќање бугарски весници во агентствата во Турција преку Министерството за надворешни работи за да се избегне турската цензура. (сн. 2-4)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 29

февруари 1898

декември 1899

Преписка со Министерството за надворешни работи и агентствата во Солун и во Скопје во врска со собирањето статистички податоци за населението во трите вилаети и изработката етнографска карта на Македонија:

- барање да се состават списоци на населените места во Битолскиот вилает со податоци за населението по националности (сн. 2)

- податоци за училиштата во Битола: број на училиштата (бугарски, српски, грчки, турски и др.) и број на учениците во нив; влијанието на пропагандите за определување на учениците (сн. 3, 4)

- табеларни прегледи на бугарските, српските и грчките училишта и интернати во Битола (сн. 5-9)

- преписка во врска со собирањето податоци за статистиката на Битолскиот вилает; предавање на тие податоци за рускиот конзул Ростковски (сн. 16, 17)

- изработка на етнографска карта на Солунскиот вилает во Агентството во Солун; барање податоци од агентствата во Скопје и во Битола за да се изработи етнографска карта на цела Македонија (сн. 18-25)

- прибирање податоци за населението во Солунскиот, Скопскиот и во Битолскиот вилает по барање на редакторот на англискиот весник “Тајмс” со цел да се напише статија за Македонија што ќе излезе како прилог на овој весник. (сн. 26-28)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 30

ДЕЛО: x/a/2/1

септември 1898

јули 1901

Преписка со Министерството за надворешни работи во Софија и агентствата во Скопје, Солун и Цариград во врска со бунтот на дебарското

муслиманско население против турските власти и нападите на албанските чети врз немуслиманското население:

- посета на Галичник од страна на Саадедин-паша, а потоа од рускиот конзул Машков заедно со српскиот конзул со цел да соберат податоци за злосторствата на Арнаутите во околните села (сн. 1, 2)

- положбата во Пеќ и Ѓаково по немирите на чело со Риза-беј и Бајрам Цура; неуспешни обиди на српскиот конзул да ги поткупи водачите; учество на злогласниот Хаџи Зеко; односот на властите кон тие разбојништва (дел од писмото шифрирано, со објаснување на шифрите (5a); повлекување на валијата Хафиз-паша и назначување нов валија; “анкета” на Саадедин-паша за помирување на Арнаутите заради борба против “ѓаурите” и спротивставување на европското мешање; обиколка на конзулот Машков (сн. 3-8)

- затворање на собранието во Пеќ; свикување ново собрание во Дебар со цел да расправа за ослободување на Албанците од султановата власт; формирање албански доброволечки одреди; барање на Албанците да се отворат училишта на нивниот мајчин јазик; однос на отоманската власт кон Арнаутите како нивни истоверници и сојузници против христијанското население (сн. 9-13)

- разбојништво на Шаќир Дема; испраќање војници во неговата кула во с. Крчица; дејствување на Дебарската комисија; барање на Албанците самоуправа (сн. 14-19)

- отворање на Криминално првостепено судилиште во Дебар; демонстрации на дебарското муслиманско население против властите - затворање на чаршијата, барање да се смени мутесарифот; влегување во Дебар на разбојнички банди на чело со Тахир Тола, Малич Казан и Зенил Каја и сместување во христијанските куќи; протест на христијанското население поради штетите направени од арнаутските банди и барање заштита од митрополитот Козма (сн. 20-26)

- преговори на дебарчани со Хасан-паша и Талат-паша во врска со укинувањето на Криминалниот суд и сменувањето на мутесарифот; решавање на проблемот на “крвната одмазда”; повторно затворање на чаршијата поради неуспешните преговори; заземање на градот од Албанците од околните села и мирно повлекување на војската; поддршка од Албанците од Пеќ, Ѓаково и Призрен (сн. 26-33)

- населување на Албанците во христијанските куќи; интервенции на митрополитот Козма кај валијата за заштита на христијанското население; формирање комисија во Цариград со цел да се оконча Дебарската афера (сн. 34-38)

- протест на муслиманското население поради царската наредба за воведување “адлие”; насилства врз христијанското население со цел и тоа да учествува во протестот; барање на христијаните да ги заштити Митрополијата: писмо до митрополитот Козма од христијанските првенци на Дебар и од кметовите на Лазарополе, Тресонче, Осој и Гари, жалби до султанот и Портата (сн. 39-50)

- разбојништва на албанските банди, грабнување и обесчестување на ристанки; безуспешни обиди на војската да ја смири ситуацијата; писмо на бугарски јазик наводно испратено од Македонскиот комитет во Софија до албанските првенци во Дебар со препорака да не отстапуваат од своите барања (сн. 51-56)

- разврска на тримесечните нереди во Дебар: пристигнување на Мелбрук-паша испратен од Портата да објави дека се укинува “адлието” (Криминалното судилиште); отворање на чаршијата: барање за обештетување на христијанското население измачено од зулумите на Арнаутите скарани со месните власти и гаранции за во иднина да се стави крај на насилствата врз христијанското население (сн. 57-60)

- побуна на партијата на мутесарифот Сулејман-паша поради намерата на Мелбрук-паша да го смени, закана на партијата на идниот мутесариф дека ќе одговори со исти мерки (сн. 62-64)

- препис на писмо на разбојникот Исљам до коџобашиите и азите на селата Мало и Големо Церско, Пространи и Велмевци, Демирхисарско, во кое им нуди заштита од разбојниците за парична надокнада, а во спротивно - одмазда (сн. 65)

- сменување на стариот мутесариф, Сулејман-паша и назначување на нов - Ибраим-паша; несогласувања меѓу двете партии; сменување на Ибраим-паша (сн. 66-78)

- барање на отоманските власти согласност од дебарските првенци за градење на 2 касарни и 3 караули (сн. 79-80)

- назначување на нов мутесариф во Дебар, Салих-паша од Митровица (сн. 80)

- убиство на Нури-беј, султански шпион, поради поткажувањето на Хамди-беј од партијата на младоалбанците. (сн. 83)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 31

ДЕЛО: 1a

јануари 1898

јануари 1899

Преписка на Конзулатот во Битола со Министерството за надворешни работи во Софија и агентствата во Солун, Скопје и Цариград во врска со српската пропаганда во Македонија:

- ширење на српската пропаганда од страна на леринскиот грчки владика Иоаникиј во селата на својата епархија; пропагирање на митрополитот Иоаникиј населението да се изјаснува како Срби и собирање потписи за отворање на српски училишта; опасност од ширењето на оваа пропаганда за бугарското дело во Македонија и иницијатива да се преземат мерки против неа; односот на грчкиот Генерален конзулат кон прифаќањето на српската пропаганда од страна на паствата на Патријаршијата (сн. 1-3)

- обезбедување материјални средства од страна на Српскиот конзулат за поткупување на агитатори: чиновниците, коџобашите на селата, полициските чиновници; жалба на митрополитот Григориј до валијата; обиколка на митрополитот Григориј низ прилепските села (сн. 4, 5)

- собирање потписи во Лерин за отворање на српско училиште; конфликт меѓу егзархистите и патријаршистите во Арменско; опасноста од српската пропаганда и иницијативи за преземање мерки против неа; неодобрување на “србоманската” дејност на Иоаникиј од страна на Патријаршијата и разгледување на можностите да се влијае против него преку Грчката патријаршија (сн. 6, 7)

- неуспех на српската пропаганда на Иоаникиј во Арменско и др. лерински села; договор меѓу егзархистите и патријаршистите за користење на црквата и манастирот; обиди за отворање српско училиште во Лерин; иницијатива за дејствување Грчката патријаршија да го смени леринскиот митрополит Иоаникиј (сн. 8-10)

- неуспех на србоманската политика на Иоаникиј; прекинување на настојувањата за негово сменување поради неговата безопасност; покајување на Иоаникиј (сн. 11-15)

- протест на првенците на Галичник поради испраќањето во селото патријаршиски свештеник; обиди за заедничко дејствување на егзархистите и патријаршистите против српската пропаганда (сн. 17-20)

- информација за разговорот на рускиот конзул Ростковски со егзархот во Цариград во кој егзархот го искажува своето мислење за однесувањето на бугарската влада; делумно шифрирано писмо на Министерството во врска со искажувањето на егзархот за бугарската влада (сн. 21, 22а)

- упатства на Министерството во врска со заверувањето на потписите и печатите на митрополитите во вилаетот како и на архијерејските намесници во Лерин и Костур и др., како и за визирањето на пасопите на турските државјани со “бугарско потекло”; (сн. 29-31)

- барање бугарската влада да одобри средства за ослободување на учителот Пакалев, осуден поради учество во судирот меѓу “бугарските” и “српските” ученици во Битола (сн. 32, 33)

- за причините што довеле српската пропаганда да заземе цврсти позиции во Скопско; начинот на навлегување на оваа пропаганда; преземање на позициите од патријаршистите, односно гркоманите стануваат србомани (сн. 35, 36)

- список на лицата во Скопско што добиваат плата од српската пропаганда (сн. 37-42)

- информација за пишувањето на в. “Емброс” од Атина дека тајни австриски агенти им даваат на жителите во Македонија да потпишуваат молби до австрискиот император со кои бараат тој да дејствува за подобрување на нивната положба (сн. 43, 44)

- посета на српскиот вицеkonzул Веселиновиќ на Битола во врска со отворањето на српското училиште; врбување србомани што ќе го потпишат барањето за српско училиште; отпор на гркоманите против србоманите; проповед на владиката Инокентиј (сн. 45-47)

- убиство на Антон Велев Везев, србоман од Крушево, од страна на членовите на Революционерната организација поради неговото пријавување на валијата за постоењето склад со оружје во едно крушевско село (сн. 48)

- информација на Д. Јовев, конзул во Битола, за состојбата во Македонија во однос на бугарските национални интереси: несоодветни резултати во споредба со вложените средства; предлог при Дипломатското агентство во Цариград да се воведат должност советник задолжен за сета кореспонденција на трите агентства во Македонија, кој ќе изработи план за целокупното дејствување во Македонија, ќе врши контрола врз Св. егзархија и употребата на средствата што ѝ ги дава бугарската влада, ќе ги советува агентите во Цариград во врска со заштитата на бугарските интереси во Македонија пред Високата порта (сн. 49-52)

- обиди на Србите преку месните србомани да отворат училиште во Ресен; брзо реагирање на бугарското агентство; вести за скорото затворање на српското училиште во Дебар; демонстрации во Дебар против отворањето српски училишта во Дебарско; убиство на попот И. Трифонов од с. Дух, Гостиварско, жртва на српската пропаганда (сн. 53-57)

- разговор на бугарскиот агент во Скопје со валијата: мислење на валијата за бесплодноста на српската пропаганда; за намалувањето на средствата што ги трошела српската пропаганда во Скопско; за убиството на И. Трифонов (сн. 58, 59)

- известување на агентот во Солун до Министерството за надворешни работи дека полициските власти во Битола тајно и неофицијално им наредувале на сите битолски меанции да им кажуваат на патниците за Бугарија дека не треба да ги визираат пасошите во агентството во Битола, туку на граница (сн. 60)

- за изградбата на железницата Радомир - турска граница и за нејзиното значење (сн. 61-63)

- опаѓање на интензитетот на српската пропаганда во Македонија; намалување на средствата наменети за купување агитатори; преминување на некои србомански агитатори во спротивниот, бугарофилски табор; преминување

на ученици од српските училишта и интернати во бугарската гимназија во Солун; затворање на Вардаркапијското српско училиште (сн. 64, 65)

- гласини за заладувањето на српско-бугарските односи и за напуштањето на Белград од страна на бугарскиот конзул (сн. 66)

- инцидент предизвикан од учениците на Педагошкото училиште во Скопје пред домот на српскиот архимандрит Фирмилијан; реакција на српскиот генерален конзулат; вмешување на англискиот и австрискиот конзул (сн. 68, 69)

- барање на Бугарското трговско агентство во Солун бугарскиот агент во Битола да ургира преку битолската митрополија и прилепската општина да се преземат потребните административни мерки некои трговци од внатрешноста што живеат постојано во Солун да станат постојани жители на Солун за да ги користат граѓанските права што ги обезбедуваат турските закони. (сн. 72-73)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 32

ДЕЛО: 9

октомври 1899

декември 1900

Преписка со дипломатската агенција во Цариград, писма до Министерството за надворешни работи во Софија, преписи од писма на трговските агентства во врска со насилни потурчувања, грабежи, убиства и малтретирања на народот:

- случаи на обесчестување на млади невести од страна на муслимани, потурчување на девојки и жени (сн. 1)

- преписка во врска со насила грабнатите и потурчени христијански моми, кои потоа биле присилени да изјавуваат дека доброволно ја примиле муслиманската вера (сн. 2-5, 19)

- преписка во врска со случајот во дуќанот на Петко Настов во Битола, каде што гркоманот К. Гајтанџиев ја пцуел и навредувал Бугарија; ноти на

конзулот Михаилов до валијата Абдул Керим со барање да се спречат ваквите појави и да се почитуваат правата на населението (сн. 6-9, 17, 18)

- случаи на насилства врз христијанското население: убиства на христијани од страна на арнаути населени во с. Штрково на чело со Џезо-беј; случајот на Шакин-беј од Костурани; грабнување мома во Кичевската кааза; ограбување на црквата на гркоманите во с. Арменско; случајот на браќата Трајчеви од с. Алинци; самоволно однесување на полјакот на с. Меглен; напади и грабежи на селани што се враќаат од странство; самоволие, насилства и малтретирање на “рајата” од страна на турските управувачи (сн. 10-50)

- известување на бугарскиот конзул во Битола до Абдул Керим-паша за појавата на заразна болест кај домашните животни и за испраќањето 4 билтени за заразните болести кај домашните животни (сн. 50, 60)

- односот на турските власти кон самоволието на своите чиновници и насилствата на разбојниците: солидарност на турските потери со разбојниците против христијанското население; обвинување на христијаните за повеќето случаи (сн. 52-66)

- извештаи за вообичаени настани: убиства, грабежи заради откуп, тепачки, апсење на т.н. “бугарски” комити (сн. 70)

- систематски грабежи и истребување на христијанското население во Кичевско; пресметки меѓу разбојничките банди и потерите врз грбот на невиното население; список на селата од кои зеле откуп Беќир и Тафо, водачи на една арнаутска чета; барање откуп од селата во Поречката нахија од страна на разбојници (сн. 72-75)

- напад на четата на Тахир - Толе врз 24 селани од Смилево заради откуп; грабеж на стоката од с. Годивје извршен од дебарските арнаути; грабнување на селани од страна на Исљам Чауш заради откуп; малтретирање на селаните од страна на албанските разбојници; односот на вилаетските власти кон овие разбојништва и нивното бесилие да ги спречат; барање на населението да го заштитат странските дипломати. (сн. 76-80)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 32а

1898-1902

Деловоден протокол за влезната преписка на Конзулатот за периодот од 1898 до 1902 година.

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 33

февруари 1899

ноември 1900

Преписка со Министерството за надворешни работи и дипломатските агентства и писма до трговските агентства во Солун, Сер и Скопје во врска со прогонувањето на учители и свештеници од страна на турските власти и конфискувањето на нивните книги:

- интернирање на поп Димитар Златанов, претседател на бугарската општина во Емборе, во Солун под обвинение дека имал врски со лица што организирале востаничка чета; (сн. 1-9)

- случајот на Василиј Д. Саздов од Кавадарци, обвинет за учество во комитска чета во Прилепскиот случај, кој пребегнал во Бугарија и по враќањето е уапсен и осуден на 15 години затвор (сн. 12-18)

- затворање на учителот Васил М. Попов и конфискување на неговите книги; негово малтретирање и тепање (сн. 19, 20)

- случајот на учителите Иванов, П. Ацев и Н. Костов од Крушево уапсени поради поседување литература “против државното уредување на турската држава”; барање средства за да се обезбеди адвокат; (сн. 22-28)

- осудување на јеромонахот Данаил, игумен на манастирот “Св. Јован” во с. Сушец, Битолско и учителот И. Попдимитров од Крушево поради пронајдени книги против државата (сн. 29)

- апсење на архијерејскиот намесник Иван П. Неделев и преземање мерки за негово ослободување (сн. 32, 33)

- апсење на учителот Н. Кочов од с. Орланци, Кичевско и П. Димов поради поседување забранети учебници; апсење на учители во Кичевско; апсење на училишниот инспектор од Дебар Лука Џоров; апсење на архијерејскиот намесник Ѓакон Томе (сн. 34, 40)

- судир меѓу “бугарските” учители и србоманите во Крушево; распрашување на селаните од Демирхисарско и Охридско за “комитите”; конфликти меѓу србоманите и бугарофилите (сн. 40-44)

- положбата на населението малтретирано од турските власти и од разбојничките арнаутски банди; борба на пропагандите за свое влијание; положбата на селаните што се откажале од Патријаршијата и ја признаваат Егзархијата (сн. 46-50)

- барање на разбојникот Исљам откуп од с. Цер, Кичевско; прогонување на “комитите”. (сн. 52)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 34

ДЕЛО: 7

јануари 1899

ноември 1900

Извештаи, преписка со Министерството за надворешни работи и агентствата во врска со црковно-училишните прашања во Битолскиот вилает:

- навлегување на полицијата во Крушевското неделно училиште поради предавство на србоманите; затворање на просториите на училиштето и собирање на книгите; осуда на грчкиот охридски и на прилепскиот владика (сн. 2,3)

- борба меѓу патријаршистите и егзархистите за превласт во с. Киреч - Кјој (Пејзани); барање на агентството на селаните од ова село да не им се даваат визи за Бугарија поради нивното гркоманство (сн. 5)

- преписка во врска со прогонувањето на бугарските учители, нивното затворање, интернирање; барање да се постапи пред Високата порта да нареди прекинување на прогонувањето на бугарските учители и со нив да се постапува праведно, според законот (сн. 6-8)

- преминување на с. Сорович, Леринско, од Патријаршијата кон Егзархијата (сн. 9)

- известување за решението на валијата да не ги признава намесниците бидејќи митрополитите немале право да назначуваат свои намесници во каазите и нахиите (сн. 10-11)

- претрес од страна на турските власти во манастирот Слечко со цел да се пронајдат забранети книги (сн. 13)

- барање вилаетските власти да ја укинат забраната за работа на битолското училиште и да ги потврдат свидетелствата на учителите; одбивање на Министерството за просвета да го потврди свидетелството на бугарскиот учител Пакалев бидејќи удрил ученик од српското училиште (сн. 15-21)

- известување дека султанот испратил парична помош за Патријаршијата да ги откупи шесте спорни цркви меѓу Егзархијата и Патријаршијата (сн. 22)

- состојбата во Македонија и Одринско: поделба на две партии - приврзаници и противници на Комитетот (стари и млади); расправи по прашањето дали да се служи во црквите на кирило-методиевски јазик или на современ бугарски (сн. 23-28)

- расправи меѓу бугарските учители за време на празникот “Св. Кирил и Методиј”; затворање на битолската гимназија; бунт на учениците (сн. 30-36)

- настојување на пропагандите да отворат свои училишта во Битола како центар на Македонија и на сите пропаганди; штети за бугарското дело поради затворањето на бугарската гимназија; иницијатива да се доделат повеќе стипендии за други гимназии во Македонија или за Бугарија и да се отвораат повеќе селски училишта (сн. 38-40)

- причини за ожесточените борби меѓу двете партии во Македонија; учество на учителите во различните партии; загнездување на српската пропаганда во Велес; барања да се отворат повеќе селски училишта со поквалитетни учители за да ѝ се даде отпор на српската пропаганда; список на

селата во Битолска и Прилепска кааза во кои треба да се отворат бугарски училишта (сн. 41-46)

- откажување од Патријаршијата на охридските села Радожде, Влај и Клин и барање да се назначат бугарски учители; нередовно плаќање на бугарските учители од страна на Егзархијата; преместување на грчкиот пелагониски митрополит Козма во Никополската епархија, а на негово место е назначен скопскиот грчки митрополит Амбросиј; назначување за скопски митрополит на Фирмилијан; опасност за бугарското дело (сн. 48-60)

- барање да се зголеми буџетот за селските училишта; да се одобри кредит за отворање училишта во оние села каде што селаните се откажале од српската пропаганда (сн. 61, 62)

- окончување на бунтот на учителите во битолската гимназија; признавање на правото на училишното настојателство и каазалискиот совет да назначуваат и ослободуваат учители; назначување на Чкатров за директор на гимназијата; потврдување на свидетелствата на учителите во битолската гимназија, освен Паскалев кој удрил ученик од српското училиште. (сн. 63-72)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 35

ДЕЛО: 2

февруари 1899

декември 1899

Преписка меѓу Министерството за надворешни работи и Бугарското трговско агентство во Битола во врска со обезбедувањето материјални средства за исплата на плата за д-р Јанчулев, бугарски лекар во Битола, како и потврди за примените средства од д-р Јанчулев. (сн. 1-31)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 36

ДЕЛО: 2/1900

ноември 1899

декември1900

Преписка на Кнежевското агентство во Битола со Министерството за надворешни работи во врска со обезбедувањето средства за исплата на плата на д-р Јанчулев, бугарски лекар во Битола, како и за непредвидени трошоци, меѓу кои материјална помош за лица што сакаат да се вратат во Бугарија. (сн. 1-40)

**ФОНД: БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА - БИТОЛА
(1897-1910)**

МФ: 4299

ГОДИНИ: 1899-1905

СНИМКИ: 1789

ЈАЗИК: бугарски

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 36

ноември 1899

декември 1900

Преписка на Кнежевското агентство во Битола со Министерството за надворешни работи во врска со обезбедувањето средства за плата на д-р Јанчулев, бугарски лекар во Битола, и потврди за примените средства. (сн. 40-52)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 37

ДЕЛО: 7

јануари 1900

февруари 1902

Преписка со дипломатското агентство во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со нападот на Арнаутите на манастирот “Св. Иоан” во с. Радичица, Дебарско; за нанесените штети во селото; за одредување директор на класичната гимназија во Битола и друго:

- отпор на селаните од с. Д'мбени и од други костурски егзархиски села да го примат грчкиот костурски владика да служи во нивните цркви; поддршка на патријаршистите од страна на месните власти (сн. 1-3, 26)

- напис во вилаетскиот весник "Манастир" во кој се изразува задоволството на населението од бугарскиот пелагониски митрополит, поп Григорија; за бунтот на учениците во битолската класична гимназија (сн. 5)

- барање на арнаутските малисари откуп од манастирот "Св. Иоан" во с. Радичица, Дебарско; жалба на дебарскиот митрополит Козма; напад на разбојниците на манастирот; борба меѓу Арнаутите и турскиот аскер; напад на Арнаутите на мутесарифот во Дебар; престој на конзулот Ростковски во Дебар и негова средба со митрополитот Козма; посета на Ростковски на манастирот "Св. Иоан" и на Кичево; заземање на манастирот од 80-тина Албанци - малисари; штетите направени во манастирот; список на митрополитот Козма за загубите во с. Рајчица (сн. 6-11, 23, 24)

- назначување на рускиот државјанин Д. Г. Стефанов за директор на класичната машка гимназија во Битола; проблеми со државјанството на Стефанов; барање на валијата тој да биде отпуштен бидејќи не е турски државјанин (сн. 12-17, 20, 21, 22)

- преминување на 45 куќи од с. Олишта, Костурско, под Егзархијата; борба меѓу патријаршистите и егзархистите во селото за црквата. (сн. 18, 19)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 38

јуни 1900

август 1901

Преписка со дипломатските агентства во Цариград, Скопје и Солун и со Министерството за надворешни работи во Софија во врска со судењето на обвинетите за убиство на поп Ставре; обвинување на бугарскиот конзул во Битола за вмешаност во подготовките на ова убиство; претреси, апсења на лица под сомнение за учество во револуционерните комитети:

- интернирање во родното село Смилево на Даме Груев, учител во битолската Машка класична гимназија, и други лица под сомнение за учество во комитетите (сн. 1-3)

- апсење на учителот во с. Брзово, Демирхисарско, Петар Тошев; претреси во повеќе куќи во селото; пуштање на некои лица на слобода (сн. 4-6)

- напад на свештеникот поп Ставре во дворот на бугарската црква во Битола под обвинување дека бил предавник; смрт на поп Ставре; апсење на повеќе лица (меѓу кои и учителот Ѓ. Сугарев) под сомнение дека учествувале во заговорот; насилства врз затворениците од страна на турските власти (сн. 8-15);

- извештај за ранувањето и смртта на поп Ставре, податоци за неговиот живот и дејност (сн. 16-18)

- обвинување на бугарскиот агент во Битола, Михајловски, за организирање и потстрекнување на убиството на поп Ставре; реагирање на Високата порта за вмешаноста во убиството на поп Ставре на агентот Михајловски и учителот Д. Груев; барање да се повлече Михајловски и да се започне истрага против него; објаснување на Михајловски за неговата невиност и причините за неговото набедување; односите на Михајловски со валијата (сн. 19-35, 41, 42)

- за договорот меѓу Високата порта и Кнежевството Бугарија од 1882 година (сн. 36-38)

- разгледување на делото на 19-темина Македонци обвинети за собирање пари за Македонскиот комитет, за убиството на поп Ставре и за учеството во комитското движење (сн. 39-40);

- турски текст и превод на обвинителниот акт на Обвинителната комора при Битолскиот првостепен суд против виновниците за убиството на поп Ставре (сн. 43-47)

- тек на судењето, обвинение, изјави на обвинетите, обвинение за комитаџство, сослушување на сведоците; обвинение на агентот Михајловски дека учествувал во подготовките на убиството на поп Ставре (сн. 48-59)

- пресуда на судот - Т. Петков осуден на смрт, а другите обвинети на казни затвор (сн. 60, 61)

- список на лицата што се наоѓаат во затвор под обвинение за учество во убиството на поп Ставре и за комитаџство (сн. 62)

- изјава на обвинетиот за убиство на поп Ставре, Т. Петров, дека агентот Михајловски бил вмешан во ова убиство (сн. 63, 64)

- за објавената статија во вилаетскиот весник “Манастир” во врска со процесот на обвинетите за убиството на поп Ставре и учество во комитското движење; коментар за вмешаноста на агентот Михајловски во ова убиство; прилог: текст на старотурски јазик (сн. 65-69)

- впечатоци на странските конзули за судењето и резултатите од процесот (сн. 69,70)

- апсење на М. Ризов, Хр. Матов, П. Тошев и други лица поради поседување компромитувачки пропаганден материјал и оружје, масовни претреси во куќи, цркви, апсења на сомнителни лица, жалби до Св. егзархија од страна на Солунската бугарска црковна општина (сн. 72-81)

- судири на комитски чети со турската војска и жандармерија; шифриран извештај за судирот на четата од с. Бојарци, Гевгелиско, с. Негорци и Кованец; масовни апсења и претреси според изјави и признанија на некои од уапсените; апсење на учители - свештеници, јатаци на комитите; апсење на 30 лица од гр. Кукуш и околните села (сн. 82-91)

- обвинителен акт за уапсените лица под обвинение за дела и постапки против Отоманската Империја со цел да се создаде самостојна македонска држава од Битолскиот, Скопскиот и Солунскиот вилает (сн. 92-96)

- апсења учители, свештеници и други видни луѓе што би можеле да кажат каде има скриено оружје; обиколки на турска војска по селата за да ги пронајдат членовите на комитетите и комитските чети (сн. 97-101)

- разгледување на делото на 19-темина уапсени лица што признале дека биле членови на комитетите и револуционерните чети организирани од Софискиот комитет со цел да се борат за “самостојна македонска држава” составена од Солунскиот, Битолскиот и Скопскиот вилает или за присоединување на тие три виласти кон Кнежевството Бугарија; набројување на водачите на четите по каази; распрашување на обвинетите и податоци за нивната кривица (сн. 102-105)

- извештај за лицата осудени на смрт, доживотен затвор или затвор на одреден број години; податоци за осудените и ослободените лица од Солунскиот суд (сн. 106-112);

- извештај за натоварувањето на брод за Будрум на една група политички затвореници од 38 души, меѓу кои Татарчев, Матов и Тошев, а друга група од 40 души, за Родос и Сирија. (сн. 114-115)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 39

мај 1900

ноември 1901

Преписка со Дипломатското агентство во Цариград, писма до Министерството за надворешни работи во Софија во врска со апсења, претреси, пресуди и др.; малтретирање на населението во Кичевско од страна на турските власти:

- верски борби меѓу патријаршистите и егзархистите во с. Емборе, Кајларско; односот на властите; апсења на егзархиските учители и други видни лица; самоволие на гркоманите и турските власти во Кајларско; старотурски текст - препис од наредбата дадена на архијерејскиот намесник во Ембаре да му се предадат на грчкиот владика клучевите од црквата “Св. Константин и Елена” во Ембаре; договор на гркоманскиот свештеник со грчките разбојници да го грабнат архијерејскиот намесник во Ембаре; апсење на свештеникот Илија и други видни лица во Ембаре и др. села во Кајларската кааза (сн. 1-15)

- писмо до пелагонискиот митрополит Григориј од јероѓаконот Иосиф во врска со затворањето на ѓаконот Тома, двајца учители и други лица во кичевскиот затвор поради клеветата на некој скитник и пијаница (сн. 16-18)

- писмо на ѓаконот Тома до митрополитот во врска со неговото апсење, како и апсењето на другите затвореници во кичевскиот затвор (учителите Л. Церов, С. Арсов, јероѓаконот Иосиф и др.) врз база на лажни изјави на некој скитник Јане до Дебар (сн. 19-22)

- масовни претреси и апсења: претреси и апсења во неколку села во Демирхисарската кааза; апсења на учителите; претреси во куќите на Д. Ризов и доктор Јанчулев; претрес во фурната на Петко Настов (сн. 23-26)

- формирање во Сорович на т.н. “Турски комитет” на чело со Беќир Ефенди (сн. 28)

- претрес во домовите на учителките од т.н. “Девическо училиште”; распрашување на учителките за некој “женски револуционерен комитет” кој собирал пари за ослободување на Македонија; судење на Б. Трифонова, П. Трајкова и А. Апостолова: барање помош од учителките Трифонова и Трајкова за да можат да платат адвокат (препис од молбите) (сн. 27-34)

- убиство на Ристо Саломон Брзовец, за што се наклеветени првенците “Бугари” од Крушево; апсење на крушевскиот учител Д. Иванов поради врски со Д. Груев; претрес во с. Смилево; апсење на учителот во с. Цер, Демирхисарско и с. Дивјаци, Крушевско; крстосување на војници и заптии по селата; апсење на учители и други видни луѓе (сн. 36-46)

- за случајот на учителките А. Апостолова и Т. Трајкова; (сн. 48)

- пресуда за десеторицата кичевски затвореници (ѓаконот Тома, Л. Церов, јеродјаконот Иосиф, С. Арсов и др.) поради формирање тајно друштво со цел да го нарушат внатрешниот мир на државата; извод од обвинителниот акт на кичевските затвореници и старотурски текст на обвинителниот акт; ослободување на сите затвореници од “Кичевскиот случај” (сн. 49-57)

- информација за веста објавена во весникот “Реформи” дека во градот Струга биле уапсени и отерани во Охрид сите учители; одговор дека веста не била точна, а биле осудени на 6 дена затвор П. Шаинов и 2 граѓани по жалба на грчкиот митрополит. (сн. 58-60)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 40

септември 1900

декември 1902

Извештаи до Дипломатското претставништво во Цариград во врска со: провалите на комитетите во Леринско и Костурско; дејноста на четите во

Македонија; ограбувањето на македонските села од страна на арнаутски банди; жесток терор на македонското население обвинето за криење оружје и врски со комитетите:

- убиство на гркоманскиот свештеник во с. Неред, Леринско, поп Коста, апсење на повеќе лица, меѓу кои првенецот на Леринската општина, учители, свештеници и др.; смрт на неколкумина од уапсените; осудување на казна затвор на 13 лица од с. Неред обвинети за убиството на поп Коста (сн. 1-3, 6-8а, 50)

- претпоставки дека поп Коста бил убиен од “бугарска” чета што дејствува во Леринско и Костурско; испраќање одред на чело со Муртеза Чауш за следење на четата, за која се открива дека е арнаутска разбојничка банда (сн. 4, 5)

- апсење на Турчинот Бербер Мустафа од с. Сотир, Сорович, под сомневање дека им продавал оружје на христијаните; апсење на повеќе селани од с. Екши-Су поради најдено оружје и барут во селото испрашување на затворениците во леринскиот затвор, сурово малтретирање; судска пресуда за виновниците на оваа афера (сн. 9-16;51)

- список на уапсените лица од Костурско поради убиството на Нуредин-ага од Св. Недела; истрага во Костур; испраќање на заточеништво во Корча (сн. 19, 20)

- апсење на селани - комити од Костурско и Леринско поради предавство на член на костурската чета фатен од Турците; казна затвор за 12 лица (сн. 21-23)

- масовни апсења (70-80 лица) поради предавничката дејност на В. Михајлов од Кичевско (сн. 24-27)

- убиство на учителот И. Гагалев од страна на Комитетот бидејќи не одобрувал некои негови дејства (сн. 28)

- апсење на 9 егзархисти од с. Герман, Леринско, поради дадена клетва на комитска чета (сн. 29-30)

- барање на разбојникот Рам Дука 1000 лири откуп за да ги штити со својата чета селата Илино, Прострање и Велмевци; судир во Прилепско меѓу комитска чета и одред војници; побуна на жените во с. Сребрено, Леринско, за да се ослободи коџобашијата (сн. 31-34)

- ослободување од должност на валијата Абдул Керим-паша; назначување на Хасан Едип-паша за нов валија (сн. 35); ферман со кој Хасан Едип-паша се назначува за битолски валија; прием на конзулите по тој повод, на кој не е

поканет бугарскиот конзул поради вмешаноста во убиството на поп Ставре (сн. 35, 36)

- преписка во врска со изнаоѓање начин бугарскиот агент да воспостави официјални односи со битолскиот валија; упатства на агентот во Цариград до бугарскиот конзул во Битола да најде прилика официјално да го посети битолскиот валија (сн. 37-49)

- разгледување од корчанскиот криминален суд на делото на “костурските затвореници”, осудени на долгогодишен затвор во окови (сн. 52, 53)

- разгледување на делото во врска со убиството на учителите во с. Мажумчица; изречени смртни казни како и казни затвор во окови (сн. 54, 55)

- апсење на лица обвинети за врски со комитите; користење злосторници и башибозук за таа цел; список на осудени лица од разни села (сн. 56-58)

- положбата во турските затвори; тепање и малтретирање на затворениците; положбата на затворениците од Екши-Су; потери, бегање на селаните во планина (сн. 59)

- интервенција на валијата пред коџобашииите и првенците на с. Наколец, Љубојно и Брајчино за полјаци да земаат Турци, иако е дозволено во христијанските села полјаци да бидат христијани (сн. 60)

- апсење на браќата Скаеви од Битола и др. лица поради поседување оружје; потери од Кичево и Прилеп бидејќи во селата е забележана комитска чета (сн. 61-62)

- апсење и судење на учителите Д. Поп Пандев и Самокозлиева; потеря по учителот Киро Прличев кој избегал; убиство на предавник од страна на комитска чета (сн. 63-66)

- уништување на четата на Методи Патчев во судирот со прилепската жандармерија кај селото Кадино (сн. 67-68)

- апсење на околу 100 лица, меѓу кои и братот на Ѓ. Петров, Спиро Петров; засилени претреси по испраќањето чета од Софија од страна на Македонскиот врховен комитет (сн. 69-70)

- претреси и апсења во Прилепско поради списокот на агенти на Комитетот најден кај војводата М. Патчев; претреси во Прилеп во куќите на офицерите што се школуваат во Софија (сн. 71, 72)

- постојани апсења и малтретирања на затворениците; список на селата од кои Осман-беј уапсил 43 лица; разгледување од Битолскиот апелационен суд на делото на 97 затвореници обвинети во врска со списокот најден кај М. Патчев; разгледување на делата на осудените од с. Беловодица и Арменско (сн. 73-75)

- апсења во с. Зелениче и с. Дуње поради врски со комитите; апсења во Кадино Село (сн. 76-79)

- претреси во куќите на учителите во Прилеп; напад кај Бапчор на Леринската чета и убиство на Јахија Онбаша; апсења во Крушево поради најдено оружје (сн. 80)

- судири во Битола меѓу учениците од грчката и бугарската гимназија; тепачка на главната улица; апсење на учениците од бугарската гимназија; односот на полицијата (сн. 81-83)

- ограбување на селата во Охридска кааза од арнаутски чети; барање заштита за селата од турските власти; условување на селаните дека војската нема да биде напаѓана од комитите (сн. 84, 85)

- писмо до Бугарското кнежевско агентство во Битола од Ив. Т. Гиновски од Галичник со кое бара помош од бугарскиот и рускиот конзул против злосторствата на Шаќир-беј кој се богати давајќи им на селаните пари на заем за да можат да ги поткупат Таир-Толе и други албански бандити; извештај на Михајловски до Бугарското агентство во Цариград за ургенцијата на рускиот конзул пред валијата тој да преземе мерки против албанските банди; оригинално писмо и превод на народен јазик - обраќање на Таир-Толе до жителите на Галичник со кое бара 1000 лири; злосторствата на Таир-Толе и неговата банда (сн. 86-94)

- малтретирање на селаните од турските власти поради убиството на полјакот во с. Пателе; судења на лица од с. Церелово; судири на турски војски со комитски чети во Лесичани, Кичевско, Леринско и Битолско (сн. 96-100)

- апсење на учители во Крушево; појава на три комитски чети во Охридско; грабнување лица од турски и албански банди заради откуп (сн. 101-104)

- преписка во врска со случајот на Александар Павлов од Казанлк дојден во Битола да работи во бугарската класична гимназија и затворен во битолскиот

затвор; ослободување на Павлов од затвор и негово испраќање за Бугарија (сн. 105-109)

- “бујурултија” прочитана во Лерин пред свештениците, старешините и кметовите од Леринската кааза со која се наредува во рок од 15 дена населението да го предаде оружјето; решение на турските власти да ги спречат разбојничките банди да го снабдуваат народот со оружје и муниција; насилничко однесување на турските власти со цел да се собере оружјето и да се фатат комитите (сн. 110-120)

- масовни претреси, апсења и судења поради држење оружје и муниција, бунтовништво, врски со комитите, агитација меѓу населението за подготовка на оружено востание, дејствување против мирот во Турската Империја; осуди на смрт, долгогодишен затвор и робија (сн. 121-129)

- обвинителни акти на Битолската обвинителна комора за лица обвинети дека се бунтовници, носат оружје и го наоружуваат населението за борба против Отоманската Империја; убивање на селани од страна на комитите заради предавство; турски зверства спрема христијанското население; жалба до валијата од рускиот конзул Ростковски; (сн. 130-139)

- злосторствата на полицискиот комесар Исак-ефенди; толерирање на властите такво однесување; обвинување на властите против д-р Јанчулев поради лекување ранет комита; судење на 17 бунтовници од Екши-Су, Леринско; список на осудените лица од Екши-Су (сн. 141-148)

- разгледување на делото на уапсените крушевчани; осуда на смрт на четникот Фоте Стојанов од с. Тресе, Леринско; пресуди на 22 души од Леринско, осудени на смрт и долгогодишни роби на обвинети за политички престапи; список на лица осудени од битолскиот апелационен суд за комитаство; приведување и тепање на селани од с. Сетина; собирање на останатото оружје во Демирхисарска и Крушевска нахија од страна на одред војска и башибозук (сн. 149-156)

- судење на 17 лица од с. Слепче за врски со комитите; апсење и судење на учители од Ресен поради најдено оружје и книги со противдржавна содржина; разгледување на делото на крушевскиот учител Кобелчев и др. лица обвинети за комитаство; мерки преземени од турските власти поради интересирањето на конзулите на големите сили за положбата на затворениците во турските затвори. (сн. 157-165)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 41

мај 1900

август 1902

Преписка со Министерството за надворешни работи во Софија во врска со обезбедувањето средства за д-р Јанчулев и други лица што работат за потребите на Кнежевското агентство во Битола:

- конзулот Михајловски бара дозвола да може да употреби дел од средствата предвидени за вонредни трошоци за плаќање на лица што ќе собираат и ќе му доставуваат податоци за поважните наредби на властите и телеграфските известувања на нејзините органи (сн. 1-3)

- преписка во врска со обезбедувањето материјални средства за исплата на д-р Јанчулев, бугарски лекар во Битола како и потврди за примените средства од д-р Јанчулев (сн. 4-50)

- оправдување на сумата употребена за поткуп на турски службеници (сн. 12)

- известување дека агентството има потреба од драгоман што ќе ги заверува преводите од турски на бугарски јазик и обратно, ќе учествува во политичките процеси и ќе го известува агентството за разни настани (сн. 15, 16)

- барање одредена сума за плаќање на услугите на Наум Христов кој ќе ги извршува задачите на драгоман. (сн. 17-25)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 42

ДЕЛО: 5

април 1900

ноември 1900

Преписка со Министерството за надворешни работи во Софија, писма до Дипломатското агентство во Цариград, од Дипломатското агентство во Солун во

врска со признавањето на бугарските трговски агенти во Европска Турција од страна на руските и други конзули во Битола:

- известување на Министерството за надворешни работи во Софија дека има сознанија за намерата рускиот конзул во Цариград, Зиновјев, да ги овласти руските конзули во Европска Турција да воспостават официјални односи со бугарските трговски агенти (сн. 1-3)

- пристигнување во Битола на воените аташеа на англиската и германската амбасада во Цариград, полковник Понсомби и мајор Морген, заради обиколка на европските провинции на Турција, наредба до трговските агентства да ги следат нивните дејства и да го известуваат Министерството за сè што ќе дознаат (сн. 4-7)

- заминување на досегашниот италијански конзул Анцело Легренци и доаѓање на нов, конте Онфато Гаетани ди Кастелмола (сн. 8-11)

- известување на агентот Михајловски за неговата обиколка на преспанскиот брег заедно со австроунгарскиот конзул Ранци; напад во Љубојно на поп Христо поради неговата “бугарштина” (сн. 12, 13)

- патување низ Македонија на англискиот и германскиот воен аташе; посета на Битола (сн. 14, 15)

- барање инструкции како да постапува бугарскиот агент во случај да биде поканет на официјални празници од страна на другите конзули во Битола. (сн. 16, 17)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 43

ноември 1900

октомври 1903

Преписка со Министерството за надворешни работи и писма до другите агентства во врска со грабежи, убиства, насилства во Македонија, непридржување кон реформите, производство експлозив во Пловдив, нарушување на демаркационата линија и др.:

- разбојништва, убиства и грабежи во Македонија; дејствување на албански разбојнички чети во Дебарско, Охридско, Кичевско, Прилепско и Тетовско (сн. 1)

- мерки што требало да преземат турските власти; обесчестување на христијанки; зачестени разбојнички напади (сн. 2-9)

- ограбување на населението од законските власти: собирање даноци - десетоци; начин на нивно собирање; злоупотреби (сн. 10-16)

- злосторства во Тетовско и Гостиварско: злосторства на Албанците во Македонија; поддршка на турските власти против “ѓаурите”; злоупотреби на турската управа; населување арнаутско население во Гостиварско и Тетовско; плаќање откуп на арнаутските водачи од страна на некои села (сн. 17-19)

- грабање и силување жени и девојки во Македонија (француски и бугарски јазик): примери на грабнување и силување жени од познати турски чиновници и други лица низ цела Македонија; тешкотии при слободното движење на странци низ Турската Империја; неможност да се добијат информации од заплашеното население; апсење на филолозите Облак и Лондон, проблеми на селаните што им помагале во нивната работа (сн. 20-35)

- дејствување на разбојнички банди; толерантен однос и соучество на властите; оружени судири на населението со разбојниците; интервенција на војската и одземање на оружјето од селаните (сн. 36-38)

- обвинување на најбогатите и најугледните луѓе во Крушево за убиство или друг престап заради добивање “рушвет” (сн. 39)

- известување дека некој Марко-војвода ги обиколува леринските и костурските села и ги повикува селаните да се готват за востание, кое ќе го потпомогнат балканските држави и Русија (сн. 40-42)

- напади, грабежи, убиства извршени од страна на Турците, пасивен однос на властите (сн. 43-47)

- примери за работата на турските судови (сн. 48, 49)

- грабнување на лица од страна на разбојнички банди заради откуп; злоупотребите на Шебедин Абдулах, снабдувач на војската; малтретирање на беззащитни луѓе, апсења пред очите на вилаетските власти (сн. 50-53)

- писмо до големиот везир од бугарскиот агент во Цариград, Гешов, во кое го информира за тешката положба во Битолскиот вилает: за разбојничките

акции на арнаутските банди на чело со познатите водачи Тахир Толе, Исљам Чауш и др.; за тероризирањето главно на “бугарско” население, наведува конкретни случаи и бара заштита за беспомошното население и гаранција за неговата безбедност (француски јазик) (сн. 54-58)

- убиството во Лерин на полицискиот комесар Хаик Ефенди; апсење на убиецот (сн. 59, 64)

- повеќе случаи на турски зулumi, грабежи, убиства, обвинување на месното население; палење куќи и племни; грабнување и силување жени - рисјанки (сн. 60-62)

- за долготрајната борба во с. Брусник, Битолско, меѓу егзархистите и патријаршистите за црква и училиште (сн. 63)

- за тешката положба во Македонија: ширење на организирано разбојништво; соучесништво на властите; предлог да се испрати нота до Високата порта, да се известат европските весници и дипломатските претставници во Битола (сн. 65-66)

- жалба на прилепчани до валијата поради постојаната опасност во која се наоѓаат; испраќање жандармериски чиновник за да ја смири ситуацијата; формирање на т.н. “Турски комитет” за борба против комитите (сн. 67-68)

- клеветење на христијани за наводни убиства заради барање откуп (сн. 70)

- шифрирана телеграма на министерот Петров до агентството за неговите разговори со турскиот комесар за смирување на Европска Турција; за подобрување на односите меѓу Турција и Бугарија; за прекинување на турските сверства, преследувања на населението; за формирањето мешана комисија што ќе изработи закони и правилници за широка самоуправа, обезбедување на општествена безбедност (сн. 71, 72)

- нота на франц. јазик до Високата порта во врска со формирањето мешана комисија со цел да престанат насилствата и прогоните на невиното население во Македонија; услов во мешаната комисија “бугарскиот” елемент да не биде во малцинство и членовите да ги предлага Егзархијата (сн. 73)

- шифриран извештај до министерот Петров дека Високата порта се согласува со поставените услови во врска со формирањето мешана комисија составена од повеќе националности (сн. 74, 75)

- за објавеното ираде за формирање мешана комисија составена од претставници на “бугарска, грчка, српска и влашка” народност под претседателство на румелискиот инспектор Хилми-паша (сн. 76, 77)

- известување во врска со формирањето на мешаната комисија за што не била информирана Егзархијата и не дала свои предлози; барање “бугарскиот” елемент да не биде во малцинство при формирањето на комисијата (сн. 78, 81)

- посета на српскиот генерал Груиќ на великиот везир; ветување дека српската народност ќе биде признаена во Турската Империја (сн. 78, 80, 82)

- преписка во врска со формирањето и составот на мешаната комисија; условите на Бугарското кнежевство претставени во 3 точки: “бугарскиот” елемент да не биде во малцинство, членовите - “Бугари” да ги предлага Егзархијата, примената на реформите да биде под надзор на Русија и Австрија (сн. 83-88)

- жалба на Високата порта поради навлегувањето во Турција на чети од Бугарија; руско комунике во врска со овој настан; реакции на ова комунике меѓу конзулското тело и месното население; наводи на руското комунике дека четите биле составени од месното македонско население организирано од ВМРО; за насилствата на “Бугарите” во Македонија врз другите националности со цел да се спречи примената на реформите предложени од Русија и Австрија; за оценката во руското комунике дека комитетите сакале да постигнат промена на административниот строј и формирање на “бугарска Македонија” на штета на другите христијански народи во неа; причини за наводите во руското комунике (принцип на самодржавието да не се поддржуваат наоружани маси и да не се фаворизира “бугарскиот” елемент на Балканскиот Полуостров) (сн. 89-94)

- шифрирана телеграма до министерот - претседател во Софија со која султанот преку Таксим-паша му изразува на Министерството благодарност за преземените мерки за смирувањето на виластите и ги уверува дека турските власти ќе знаат да го ценат тоа (сн. 95)

- агентот Начович го известува Министерството за приемот кај султанот кој изразил убави желби за Бугарија, посакал добри односи меѓу Турција и Бугарија и го поканил бугарскиот кнез кај него (сн. 96-97)

- превод на телеграмата на солунскиот валија Хасан Фехми-паша со која јавува дека полицијата во Јакоруда известила за нападот на 300 четници на чисто

турските погранични “Бабијак-махали”, присуство на востаниците било потврдено и во Неврокопско; барање бугарското кнежество да преземе мерки да не ги пушта овие востаници преку своите граници (сн. 98-99)

- информација на Високата порта на француски јазик за нападот на комити на Бабијак-махалите и во Разлог (сн. 100)

- преписка меѓу Агентството во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со репатрирањето на бегалците од Македонија: услови на бегалците за враќање во родните места да се формира меѓународна комисија за репатријација; да се депонираат финансиски средства за таа цел во некоја европска кредитна установа; да се даде полна амнестија на сите бегалци; да им се гарантира имотот, животот и честа; одобрување од султанот извесна сума за обновување на изгорените села и друга помош за настраданите (сн. 101-106)

- придружни писма и текст на француски јазик на вербалните ноти испратени од Комесаријатот на Турската Империја до Кнежеството Бугарија: Комесаријатот има сознанија дека се пренесуваат оружје и експлозив од Виена преку демаркационата линија, исто така се произведува и пренесува експлозивен материјал во Филипополи кој се пренесува со бродови; барање Кнежеството да преземе мерки против тоа како и против револуционерното движење што се шири во Империјата, барање да се прекине постојаното кршење на демаркационата линија, да се прекине снабдувањето и транспортот на оружје (сн. 107-117)

- известување на управителот на Бугарскиот округ за бројката од околу 11000 бегалци од Македонија избегани поради турските насилства (сн. 118)

- известување за напорите на српскиот генерал Груиќ да ја спроведе намерата на српската влада да издејствува признавање од Високата порта на српската народност во Европска Турција (сн. 119)

- известување за постојаните долги советувања одржувани во турскиот Двор поради гласините дека на бугарската граница се собрале 20000 македонски револуционери со цел да заминат за Турција (сн. 120-121)

- известување за изјавата на Груиќ дека немало никаков договор меѓу Бугарија и Србија и дека Србија е заинтересирана да има добри односи со

Турција; за спроведувањето на реформите од руско-австриската програма во однос на македонското прашање (сн. 122)

- ноти на француски јазик меѓу Комесаријатот на Отоманската Империја и Министерството за надворешни работи на Бугарија во врска со барањето на Турција Бугарија да ја спречи дејноста на организираните групи за пренесување оружје преку демаркационата линија; за одржаниот состанок во Филипополи и решението да се формира специјална комисија за собирање помош за “злосторниците” (револуционерите); протест на Комесаријатот заради поддршка на бугарската влада; за испораката оружје од Виена преку демаркационата линија. (сн. 123-129)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 44

декември 1901

декември 1904

Писма и телеграми до Министерството за надворешни работи во Софија во врска со положбата во Битолскиот вилает; раздор меѓу Грците и Власите; мешање на Русија и Австрија во македонското прашање и др.:

- шифриран извештај на агентот во Битола за неговиот престој во Скопје; средба со рускиот конзул Белјаев и патријархот Гервасиј; разговори за положбата во Македонија; мислење на рускиот конзул дека покрај реформите народот пак ќе востане, но Бугарија треба да го одвраќа од тоа, бидејќи тоа ќе го искористи Австрија (сн. 1-2)

- извештај за разговорот со српскиот конзул во Битола, Станоевиќ, за положбата во земјата, за непријателскиот однос на Турците кон македонското население; за засилените воени подготовки на Турците во Битолскиот вилает; за желбата на српската влада за зближување со Бугарија по однос на македонското прашање и за заедничко дејствување пред турските власти (сн. 3, 4)

- извештај за средбата со англискиот конзул Грегор; разговори за состојбата во Македонија; за воените подготовки на Турците; за раздорот меѓу

Грците и Власите; за подготовките на ново востание заради кое Комитетот собира пари од населението; за советот на Грегор Бугарија да стои на страна; за примената на реформите на Русија и Австрија (сн. 5-8)

- извештај за разговорот со валијата за безизлезната положба во Македонија настаната со мешањето на Русија и Австрија; за интересот на Бугарија да има добри односи со Отоманската Империја (сн. 9-10)

- за разговорот со австрискиот конзул Крал кој го известил за скората амнестија на “бугарските” затвореници; за напорите на турските власти да ги фатат револуционерните водачи Лозанчев, Ѓ. Петров, П. Тошев и др.; за примената на руско-австриските реформи во Турција (сн. 11, 12)

- делумно шифриран извештај на агентот Тошев за влошената положба во Битолскиот вилает по примената на реформите; за двојното малтретирање на населението од турските власти и арнаутските чети; за односот на Турците кон реформите и нивното провокативно однесување со цел да предизвикаат востание што ќе го оправда нивниот терор; предлог да се испратат агенти меѓу населението, кои ќе го поткренат неговиот дух; за уфрлувањето агенти од северозападниот дел на Македонија кои проповедаат дека Србија, потпомогната од Австрија, ќе ја ослободи Македонија; карактеристика на рускиот и австрискиот конзул во Битола и нивните односи; карактеристика на англискиот конзул Мек Грегор кој верува дека востанието го подготвуваат Австрија и Русија, кои имаат свои интереси во Македонија; за неговите сознанија дека Внатрешната организација подготвува востание за март и атентати врз повеќе европејци, но Бугарија треба да го вразумува Комитетот и да ги подобри односите со Турција; мислење на бугарскиот агент дека Бугарија треба со сите средства да ги реализира своите национални интереси; да се сузбијат апатијата и малодушноста на населението; да се подготви едно сериозно востание во Македонија, зашто неуспехот ќе значи Бугарија засекогаш да се откаже од своите интереси во Македонија (сн. 13-18)

- за разговорите на агентот со Внатрешната организација, од кои разбрал дека не е подготвена за востание; негово мислење шансите за подобрување на положбата да се гледаат во примената на реформите; да се склучи договор меѓу Бугарија и Турција; да се спречи српската и грчката пропаганда; да се поткупат некои поистакнати Турци; да се назначат енергични лица за учители и

архијерејски намесници и да се вооружат мали чети што ќе агитираат меѓу населението (сн. 19-20)

- известување за разговорот на австрискиот конзул со Сулејман-паша; за евентуална бугарско-турска војна; за состојбата на турската армија (сн. 21, 22)

- за состојбата во Битолскиот вилает; наоружување и воени подготовки на Турците; непријателски однос на Турците спрема месното население; страв меѓу населението (сн. 23, 24)

- за откриениот циркулар на Комитетот со наредба како кореспонденција меѓу револуционерите да се пишуваат љубовни писма; за фатените шифрирани “љубовни” писма и за откривањето на клучот за шифрите од страна на Турците; за откривањето динамит и преземените најстроги мерки против произведувачите; за деморализацијата и апатијата меѓу населението (сн. 25-28)

- за средбата со италијанскиот конзул Де Визард; за конфликтот меѓу него и владиката Методиј; за одгласот на овие односи во италијанскиот печат (сн. 29, 30)

- извештај до Министерството за посетата на агентот во Битола на главниот инспектор Хилми-паша; разговори за влошената состојба во земјата; за формирањето специјални “авци табори” со специјална задача за преследување на четите и сите опасни елементи и нивно казнување; за лојалноста на бугарската влада и потребата за искрено зближување меѓу Бугарија и Отоманската Империја; за отстапките што треба да ги направи турската власт за подобрување на положбата на населението во Македонија. (сн. 31-34)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 45

ДЕЛО: 7

април 1901

ноември 1901

Преписка со Бугарското дипломатско агентство во Цариград во врска со црковно-училишните работи во Битолскиот вилает:

- наредба од Цариград по повод Велигден да се отворат сите цркви затворени поради спорови меѓу “Бугарите” и гркоманите (сн. 1)

- црковни борби меѓу Егзархијата и Патријаршијата: предавање на црквата во с. Бистрица, Битолско, на гркоманите; присилување на селаните од с. Трепишта, Дурутово и Радуништа, Кајларско, да ја признаат Патријаршијата (сн. 2-4)

- за карактерот на битолската гимназија и кадрите што излегуваат од неа: предлози за осовременување на програмата, воведување на турски и француски јазик како потребни во практиката и неопходни во државната служба (сн. 5-7)

- одбивање на власта да ги потврди дипломите на учителите што не приложиле “мазбати” од родните места за својата благонадежност, барање Егзархијата да преземе мерки за заштита на “бугарските” училишта (сн. 8-9)

- изјава на егзархот дека Егзархијата одамна презела такви мерки, но покрај тоа “бугарските” учители се изложени на самоволието на турските власти; информација дека вилаетската управа ги затвора училиштата во Арменохори, Зеленич, Ајтос, Пателе, Баница и др. бидејќи свидителствата на нивните учители не биле потврдени. (сн. 10-15).

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 46

септември 1901

декември 1904

Преписка на Агентството со Добротворната комисија за помош на настраданите Македонци, како и со англиската и др. добротворни мисии во врска со помошта испратена во Македонија:

- преписка со претседателот на Комисијата, Д. Агура, во врска со паричната помош испратена во Македонија од Црвениот крст и добротворните странски мисии преку Добротворната комисија за помош со цел да се употреби за купување храна, облека и лекови; формирање комисија на чело со митрополитот Григориј за да ја надгледува распределбата на помошта; упатства

за начинот на распределба на помошта; испраќање потврди за оправдување на добиените средства; испраќање на расходите на митрополитот Григорие при неговата обиколка за раздавање на помошта; испраќање средства за наградување на лицата што учествувале во пакувањето и испраќањето на помошта; заедничко дејствување со англиската и други мисии; за тешкотиите при набавувањето средства; за значењето на помошта од Бугарија во морална смисла (сн. 1-66, 69-72)

- известување на претседателот на Бугарската општина во Лерин дека властите засега ги оставиле бугарските учители назначени во селата што се откажале од Егзархијата, но тоа нема долго да трае; за појавата во Леринско на една грчка чета од 20 души што ги тероризира егзархиските села. (сн. 67, 68)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 47

ДЕЛО: 8

јануари 1901

ноември 1901

Преписка на Агентството во Битола со Дипломатското агентство во Цариград во врска со убиства, грабежи, апсења и др. во Битолскиот вилает:

- убиство на полицискиот комесар Фаик-ефенди и апсење на сомнителните; извештај за убиства на повеќе лица “Бугари” од страна на Турци, каде што виновниците останале неказнети (сн. 1-5)

- жалба на прилепчани до валијата поради зачестените убиства на словенското население во Прилепско со наведени повеќе примери; префрлање на вината за убиствата на “Бугари” извршени, наводно, од материјална корист (сн. 6-9)

- барање од Агенството во Цариград точни податоци за настраданите и виновниците и извештај за некои случаи на убиства на “Бугари” од страна на Турци (сн. 10-16)

- извештај за случаи на ранети и убиени лица од христијанското население, грабнување селани од страна на арнаутски и турски банди заради добивање откуп; оригинални старотурски писма и превод од писмата на разбојничкиот водач Исљам Ибрахим до царскиот коџобашија со барање откуп во пари и натура за грабнатите овчари од Цер; писмо од заробените селани со кое бараат помош од своите соселани; извештај на битолскиот агент до Агентството во Цариград во врска со горенаведените настани. (сн. 17-32)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 48

ДЕЛО: 12

февруари 1901

октомври 1902

Преписи од ноти и извештаи на бугарските дипломатски и трговски агентства во врска со македонското прашање; за дејствувањето на комитските и други чети; апсењата од страна на турските власти; туѓите мисии во Македонија и др.:

- вербална нота на Царскиот отомански комитет во Софија до Министерството за надворешни работи за активностите на македонските комитски чети и мерките што треба да ги преземат соседните земји за спречување на тие активности (сн. 1-4)

- нота од јуни 1901 година до големиот везир и Тахир-беј за некои нерешени прашања; за улогата и задачите на бугарските агентства; за нередите при прославата на празникот на султанот; за затворањето на бугарското агентство во Дедеагач (Ист. Тракија) (сн. 5-11)

- изводи од доверливите извештаи на дипломатските и трговските агенти во странство, од 20.08 до 01.10.1901 година, за разгледувањето во Солунскиот апелативен суд на делото на 15-те осудени за давање пари на Македонскиот револуционерен комитет; за влошувањето на положбата во Македонија во летото 1901 година: беззаконие, злоупотреби, бунтови, убиства, грабежи

предизвикани од лошиот систем на управа на турските власти; за многубројните вооружени чети во Солунскиот вилает; за судирот на четата на Иван Варналиев од Велес со турска војска; за писмото на 136 затвореници од затворот “Куршумли-ан” кои бараат да бидат преместени во друг затвор поради лошите услови; ургирање на агентот кај рускиот и францускиот конзул во врска со барањето на затворениците; за нападите и грабежите на арнаутски разбојнички чети во Тетовско; немоќта на власта да го спречи разбојништвото; за одложувањето на патувањето на српската кралска двојка во Турција поради одбивањето на турската влада да го ракоположи Фирмилијан за скопски владика; за повикувањето назад на германскиот воен аташе во Цариград, мајор Морген, поради мешањето во воените работи и препотентното однесување; за намерата на српската кралска двојка да го посети рускиот императорски двор и мислењето за тоа на рускиот министер за надворешни работи; за посетата на генерал Ламсдорф на Париз и неговите разговори со Делкасе околу “источното” прашање, посебно македонското; за гласовите дека австро-рускиот договор од 1897 година нема да се обнови; за односот на руската влада кон иднината на Балканскиот Полуостров; за работата на Пограничната комисија во врска со појавата на пограничното прашање меѓу Бугарија и Србија (сн. 12-17)

- извештај на управникот на Трговското агентство во Солун за: средбата со солунскиот валија Хасан Фехми-паша и разговорот со него за “бугарските чети” кои, според валијата, крстосувале по вилаетот и ги вознемирувале населението и властите, за нивното снабдување со оружје од Бугарија, за мерките што треба да се преземат за зацврстување на границата меѓу Бугарија и Турција, за прифаќањето на четите од населението, кое потоа трпи одмазда од турските потери (сн. 18-24)

- изводи од тајните извештаи на дипломатските и трговските агенти во странство од 15 јули до 15 август: за зачестените политички апсења во Македонија за кои бугарскиот агент во Цариград ги информирал сите пратеници на европските земји во Цариград; за лошата материјална состојба на офицерите во битолскиот гарнизон; за посетата на германскиот воен аташе, мајорот Морген, на Одрин; извештај на дипломатскиот агент во Цетиње за нотата на црногорската влада до Франција, Италија и Русија да ѝ помогнат пред Портата таа да ја преземе железничката пруга што ги поврзува Црното со Јадранско

Море; за положувањето камен-темелник на I католичка црква во Цетиње; за развитокот на трговијата меѓу Србија и Франција; за решавањето на пограничното прашање меѓу Србија и Турција; постапка на српската влада, поддржана од руската, турските власти да спроведат реформи што ќе овозможат мирен живот без разлика на вера и народност; за руското мислење во врска со австриско-романската конвенција; за намерата на патријархот Јоаким да преземе патување по Европска Турција кое е предизвик за бугарските интереси; за судирот меѓу бугарските и турските погранични војски на пограничниот пункт Сарај-таш; за расчистувањето на пограничните прашања меѓу Србија и Бугарија со посредништво на рускиот пратеник Зиновјев (сн. 18-32)

- за присилувањето на маалските муфтари да ставаат печати на бела хартија со што би потврдиле дека се задоволни од положбата и дека нема потреба да доаѓа комисијата за реформи во вилаетот; протест на митрополитот Синасие; доверлив извештај за несовесната работа на поштата, интервенции на странските конзули против злоупотребите (отворање писма и др.). (сн. 32-39)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 49

јануари 1901

декември 1901

Преписка меѓу Трговското агентство во Битола и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со:

- расходите на Агентството во врска со наградувањето на лекарот, доставувањето револвери, куршуми и др.

- преписка на Агентството со Министерството за надворешни работи во врска со обезбедувањето средства за непредвидени трошоци, за исплата на плата на д-р Јанчулев, бугарски лекар во Битола, средства за надгробен споменик на починатиот агент Стојчев, за исплаќање на придворниот фотограф што му испратил фотографии на царскиот пар; за наградувањето на привремениот гавазин при Агентството; расписки, сметкопотврди и др. (сн. 1-63)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 50

ДЕЛО: 14

октомври 1901

декември 1901

Писма до Министерството за надворешни работи во врска со погледите на српскиот конзул Ристиќ за Македонија и односите меѓу Србија и Бугарија:

- извештај за разговорите меѓу агентот на Кнежевското агентство во Битола и српскиот конзул Ристиќ: за погледите на српската и бугарската влада во врска со нивните интереси во Стара Србија и Македонија; за поделбата на Македонија; за опасноста од Арнаутите; за воведувањето реформи во Македонија и Стара Србија; за можностите за поделба на Македонија меѓу Србија и Бугарија (аспирации на Србија до линијата Скопје - Велес - Кичево) за сегашните и идни односи меѓу двете земји и нивното заедничко дејствување против Турција (сн. 1-5)

- известување за писмото на Ристиќ во кое станува збор за можностите за поврзување на Бугарија со Грција за реализирање на своите интереси во Македонија или пак можностите за поделба меѓу Србија и Бугарија на сферите на влијание во Македонија. (сн. 6-7)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 51

ДЕЛО: 17

декември 1902

февруари 1903

Писма од дипломатските агентства до Министерството за надворешни работи во Софија во врска со реформите во европските вилаети на Турција; назначувањето на Али Риза-паша за битолски валија; односот на Русија кон

револуционерното движење во Македонија; пресудите на разбојниците во Битолскиот вилает и др.:

- собрание на видни Турци под водство на Хасан Едлоб-паша во врска со преземањето мерки против разбојништвото поддржувано од турските бегови; испраќање потерии против албанските разбојници; (сн. 1) - за добиената задача управникот на австроунгарскиот конзулат во Битола, Стемписки, да известува за беззаконијата вршени врз христијанското население; да ги следи и соопштува новостите во Битолскиот вилает (сн. 2)

- заседание на вилаетската управа за спроведување на прокламираните реформи; формирање 3 комисии за спроведување на реформите во судството, жандармеријата и полицијата (сн. 3-4)

- податоци во в. “Манастир” за бројот на фатените разбојници - качаџии; за спорното прашање на дипломатите за бугарските учители што ќе бидат потврдени откако ќе добијат свидетелство за благонадежност (сн. 5-7)

- за крстосувањето по селата на едно одделение стражари што ги собираат селските печати врз основа на султанска книга за прокламираните преобразби; официјална телеграма од Цариград за назначувањето на Али Риза-паша за битолски валија; посета на бугарскиот агент на валијата и негова карактеристика (сн. 8-12)

- барање Бугарската митрополија да објави дека во неможност да се најде лице што покрај мајчиниот јазик, знае да чита и пишува турски, се бараат лица што читаат и пишуваат на мајчиниот јазик, а го зборуваат и турскиот, заради назначување на чиновници; шифрирана телеграма до конзулот Ростковски со која се бара да разгласи меѓу населението дека руската влада нема да одобри какво и да било револуционерно движење во Македонија идната пролет, а ако тоа се случи, ќе му откаже секаква заштита на православно население; известување од Цариград дека излегло турско ираде за реформите во европските вилаети на Турција; држење во тајност на ова известување (сн. 13-18)

- вести за помилувањето на политичките затвореници; писмо до Бугарската митрополија да им објави на царските поданици - рисјани да се пријават оние што знаат турски јазик за да се пополни бараниот број полицајци - христијани. (сн. 19-20)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 52

ДЕЛО: 18

декември 1902-

февруари 1905

Писма до Министерството за надворешни работи во врска со движењето на војската низ Битолскиот вилает:

- известување дека во Битола со специјален воз пристигнале од Солун 3 баталјони војска што ќе бидат распоредени низ вилаетот; пристигнување на баталјон војници (300 души) од Тирана за Скопје; со специјален воз од Солун стигнал еден баталјон војници - редифи, кои пред 3 месеци биле испратени од Битола за Серскиот санџак и веднаш по пристигнувањето биле распуштени. (сн. 1-3)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 54

декември 1902-

јануари 1903

Преписка на Бугарското трговско агентство во Битола до Дипломатското агентство во Цариград и Солун како и до Министерството за надворешни работи во Софија и Бугарската народна банка во врска со претреси, апсења, судења на политички престапници (членови на Революционерната организација), турски потери за гонење на четите и др.:

- разгледување од страна на Апелациониот суд во Битола на делото на доктор Јанчулев, лекар при Агентството, и неговиот брат Димитар обвинети за соучесништво во револуционерното движење (сн. 1)

- обвинителни акти на Апелациониот суд против повеќе лица од христијанска вероисповед обвинети за дела од политички карактер; уапсени

ученици од Ресен, свештеник од с. Зеленич и селани од с. Сребрено; повеќе видни селани од Леринско, учесници во Резолуционерната организација (сн. 2-5)

- жалби до битолскиот валија против војската сместена во македонските села (Хрупишче, Загоричани, Кономлади, Несрам и др.), која врши грабежи, терор, шири беззаконие; дејствување на комитски чети во Охридско; апсење на комитски курир заради најдени шифрирани писма; апсење на видните луѓе во Ресен; претреси во с. Велмевци и Спростране (сн. 6-16)

- жалби на селаните до битолскиот валија заради неможноста да ги хранат војниците стационарани во нивните села; напад на четата на Котев врз видни албански бегови; движење во Костурско на четата на Чакаларов; жалби до валијата од првенците на с. Д'мбени, Костурско, поради насилствата на војската во селото (сн. 17-23)

- имиња на лица објавени во вилаетскиот весник "Манастир", кои се обвинети за учество во немири и убиства, а се отсутни и се повикуваат да се јават да одговараат на обвинението; масовни претреси, барање оружје, апсења на месното население во битолскиот вилает; интервенции за помош кај странските конзули; списоци на пребегани селани во спис. "Манастир" што треба да се јават во рок од 10 дена; најдено мртвото тело на свештеникот од с. Палеохори, апсење на видните луѓе од селото. (сн. 24-35)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е:

ДЕЛО: 7

јануари 1902

ноември 1902

Извештаи до Дипломатското агентство во Цариград во врска со грабнувањето и тероризирањето на христијанското население во Македонија од арнаутски и турски чети со соучество на месните власти:

- извештај на агентот во Скопје за малтретирањето на селаните од с. Росани, Дебарско, од страна на Камил Даут; писмо на селаните до митрополитот дебарски, Козма; (сн. 1-3)

- дејствување на комитски чети во Демирхисарско, Долна Преспа, Охридско; одмазда на Турците (сн. 4-7)

- влошување на положбата на христијанското население; злосторства на арнаутските чети; мерки преземени од валијата за преследување на арнаутските разбојнички банди; судир меѓу разбојниците и турската војска; пораз на една разбојничка чета од потера составена од селаните од Жупа; напис во в. “Манастир” за нападот на четата на Шабан Хоџа на планината Кораб (сн. 8-12)

- податоци за грабнување селани заради откуп од страна на турски и арнаутски банди; однесувањето на турската жандармерија; одмазда врз христијанското население; список на претепани селани од ресенското село Кривени; грабнување на селани од с. Крушје од страна на разбојникот Рушид Дани заради откуп (сн. 13-22)

- информација за положбата на христијанското население во Струшко; информација потпишана од 62 жители на Струга за убиства, грабежи, обесчестувања; извештај за настаните во вилаетот последните три месеци, со наведување конкретни случаи на убиства, ранувања, силувања и др. (сн. 23-28)

- извештај за убиството на 3 селани од с. Прелин од страна на четата на Месниот комитет поради агитирање меѓу селаните да се декларираат како гркомани и да ја признаат Грчката патријаршија; извештај за грабнувањето селани заради откуп; акции на комитските чети против селани обвинети за предавство (сн. 29-32)

- претставка на група жители - христијани од Струга до бугарскиот агент во Битола со барање тој да ги пренесе на турските власти нивните жалби поради однесувањето на турските чиновници и турското население: убиства, малтретирања, силувања и др.; дејствување на 2 турски чети во Ресенско - убиства, малтретирања, ограбување на христијанското население; судир меѓу турска и 2 комитски чети во Ресенско (сн. 33-38)

- судир меѓу едно одделение војска и една разбојничка чета на планината Кораб во Реканска каза; дејствување на турски и арнаутски чети во Битолско - убиства и грабнување заради откуп. (сн. 38-43)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 55

ДЕЛО: 7

мај 1902

декември 1903

Преписка со Дипломатското агентство во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со: апсења, затворања и постапки за ослободување на затвореници од битолскиот затвор:

- акти во врска со постапката за ослободување од затвор на лицата С. Петров, Т. Атанасов и В. Милчинов (сн. 1-16)

- барање податоци од Агентството во Битола за бројот на уапсените лица по Солунските настани што се наоѓаат во битолскиот затвор; (сн. 14)

- ослободување од битолскиот затвор на 76 лица затворени по аферата со четата на М. Патчев кај с. Кадино (двајца осудени; ослободување на 65 лица од Битола и Битолско, Лерин и Леринско) (сн. 16-18)

- барање Агентството во Битола да достави точни податоци за дејноста на амнестираните политички затвореници; барање да се испрати список на сите политички затвореници испратени во разни тврдини на Мала Азија и на Беломорските Острови; списоци со податоци за затворениците. (сн. 19-28).

ФОНД: БУГАРСКО ТРГОВСКО АГЕНТСТВО - БИТОЛА

МФ: 4301

ГОДИНИ: 1903-1905

СНИМКИ: 1817

ЈАЗИК: бугарски, француски, турски

СОДРЖИНА:

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 72

ДЕЛО: 5

февруари 1903

декември 1903

Доверливи расписи и писма од Министерството за надворешни работи во Софија за: сложената политичка состојба во Македонија, неминовноста од востание, големите сили и судбината на Македонија, предлог-реформи до Високата порта претходно одобрени од Русија и од Австрија: (сн. 1, 2)

- соопштение за решението на Министерскиот совет за укинување на македонско-одринските комитети во Софија и нивните клонови (сн. 3)

- решеност на македонскиот народ за востание како единствен начин за решавање на македонската криза (сн. 4)

- апел на раководителите на Революционерната организација во Костурска околија до претставниците на европските држави во Битола за заштита на населението од турските зулumi (сн. 7-11)

- молба од поранешен комита од Лазарополе до румелискиот валија за помилување (сн. 14)

- прегледи за бројот на сиромашните семејства во Крушевска, Битолска, Демирхисарска, Преспанска, Охридска, Кочанска, Кичевска, Дебарска и Костурска околија и за доделената помош во облека. (сн. 17-28)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 74

ДЕЛО: 3

1903 год

Наредба на битолскиот кајмакам до пелагонискиот митрополит Глигорие сите бугарски учители што во иднина ќе се назначуваат во неговата епархија да платат гаранција за лојалност на султанот: (сн. 29)

- статистички податоци за националната, верската, и јазичната припадност на населението од Охридската епархија, Реканската, Горно-Дебарската, Кижевската, Битолската, Костурската и Прилепската кааза. (сн. 1-38)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 75

ДЕЛО: 22

јануари 1903

февруари 1903

Извештаи до Ст. Данев - министер за надворешни работи во Софија, за српската и романската пропаганда во Битолскиот санџак:

- засилена српска агитација за привлекување приврзаници во Прилеп и во прилепските села и собирање потписи за основање српска општина (сн. 1-2)

- ширење на романска пропаганда во Битолскиот санџак - селата Гопеш, Магарево, Трново и др. (сн. 3, 4)

- убиство од непознати лица на србоманскиот свештеник поп Никола во с. Врбјани - Прилепска кааза. (сн. 5)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 76

ДЕЛО: IV/5

1903

декември 1904

Извештаи од бугарскиот кнежевски трговски агент во Битола Тошев до министерот за надворешни работи во Софија генералот Петров и до Бугарското трговско агентство во Истамбул за српската пропаганда во Македонија:

- ракополагање на свештеници од српскиот владика во чисто егзархиски села, наведување на селаните од страна на србоманските учители да се откажуваат од Егзархијата, неповикување на бугарски претставник на заседанијата на кичевскиот Идаре - мецилиси (сн. 1)

- закуп на локации за изградба на српски цркви; давање помош на сиромашното население; поставување српски учители; испраќање српски четници; предлог за присоединување на селата од Демирхисарска и Охридска нахија кон Битолскиот вилает заради заштита од српската пропаганда (сн. 10, 11)

- судири на приврзаниците на српската и бугарската пропаганда кај с. Тресонче - Реканска кааза (сн. 12, 13)

- список на посрбените села во Кичевско и имиња на српските учители (сн. 14, 15)

- влијание на Ѓорѓи Сугарев и неговата чета многу села во Кичевско да не се определуваат за српски (сн. 16)

- опасност од наглото ширење на српската пропаганда во Прилеп и предупредување на Григор Алексејев, претседател на Прилепската општина, дека неговите залагања за сузбивање на пропагандата се залудни. (сн. 17, 18)

23 февруари 1904

Цариград

Шифрирано писмо од Бугарското дипломатско агентство - Цариград, до бугарскиот трговски агент во Битола Тошев: (сн. 19)

- засилена српска пропаганда во Лазарополе: отворање српско училиште, список на српските пропагатори и на лицата што ги праќаат децата во српски училишта, барање од кметовите и од учителите да преземат строги мерки за спречување на овие појави (сн. 20-24)

- препис од писмо од Министерството за внатрешни работи за преземањето мерки против српската пропаганда во Лазарополе и за постигнатите резултати. (сн. 26-31)

18 мај 1904

Солун

Извештај од Бугарското трговско агентство во Солун до бугарскиот трговски агент во Битола Тошев за разбивањето на српска чета од 24 лица кај селото Пчиња - Кумановско (податоци добиени од Хилми Паша). (сн. 32)

21 јуни 1904

4 ноември 1904

Преписка на бугарскиот трговски агент во Битола со министерот Петров во Софија за честите појави на српски чети во Кичевско, Скопско, Прилепско и Охридско, кои потпомогнати од турските власти шират српска пропаганда врз селското население со: поткуп, заплашување, отворање српски училишта, насилно влегување и користење на бугарските цркви и др. (сн. 33-40)

22 октомври 1904

Белград

Препис од информацијата на Кнежевското дипломатско агентство - Белград до министерот за надворешни работи во Софија за средбата на генерал Атанацковиќ со солунскиот претставник Фехти-паша во врска со работата на револуционерниот српски комитет и улогата на женското друштво на кнегиња Љубица за ширењето на српската пропаганда во Македонија. (сн. 41)

24 ноември 1904

Белград

Препис од информацијата на Кнежевското дипломатско агентство - Белград до министерот за надворешни работи во Софија за засилената српска пропаганда во Македонија: испраќање српска жандармерија во Куманово, Гостивар, Дебар, Охрид; акциите на српскиот војвода Мицко заедно со албанските чети; парични поткупи од друштвото на кнегиња Љубица; притисоци врз еснафското население од Одделението за пропаганда. (сн. 42)

8 декември 1904

Белград

Препис од информацијата на кнежевскиот дипломатски агент во Белград до министерот за надворешни работи во Софија, за поголеми суми пари доделени од српската пропаганда за: основање фонд за комитации во Куманово, Кочани, Крива Паланка, за работа на српските црковни општини, за поткуп на чиновници од романската легација:

- поткуп на студенти за потпомагање на работата на српските чети во Македонија, улогата на српскиот револуционерен комитет и друштвото “Св. Сава” за заедничко дејствување на српските и грчките чети против “Бугарите” во Македонија. (сн. 44)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 77

ДЕЛО: 23

18 април 1903

26 мај 1903

Солун

Извештаи на Бугарското трговско агентство - Солун, трговскиот агент - Шопов, до бугарскиот трговски агент во Битола Бешков за акции и атентати во Солун:

18 април 1903

- во Солун на 15.04 уништен бродот “Гвадалкивир” од подметната бомба, за што е уапсен во Скопје осомничениот Шатев; акција за уништување на цариградскиот воз на влезот во Солун; палење на Отоманската банка; инцидент во хотелот “Коломбо” и “Кедел клуб” со ранети и жртви; меѓу уапсените се Гарванов, Апостолов, Н. Стојанов, П. Матов, Саздо Ризов, Андреја Велев (сн. 1, 2)

23 април 1903

- масовни апсења во Солун на “бугарски” учители и трговци, убиени 100 лица, уапсен и свештеникот на Ваташа, а за сите акции осомничена организацијата на група анархисти со центар во Солун (сн. 3, 4)

9 мај 1903

- пронајдени виновниците за акцијата на бродот “Гвадалкивир”: Павел Поцев од Кратово и Марко Стојанов - Бошњаков од Охрид (сн. 5, 6)

14 мај 1903

- реагирања на семејствата на уапсените “бугарски” трговци и учители што ќе бидат пратени на заточение без судење, до руските, австроунгарските, англиските и француските дипломатски претставници (сн. 7)

16 мај 1903

- од солунскиот затвор испратени на заточеништво 30 обвинети без судење, а останатите ослободени (список) во најкраток рок да заминат за своите родни места (сн. 8, 9)

26 мај 1903

- осудени на смрт 4 атентатори во солунскиот случај: Павел Поцев од Кратово, Марко Стојанов од Охрид, Ѓорги Богданов од Велес и Милан Арсов од Велес. (сн. 10, 11)

11 март 1903

18 јули 1903

- Извештаи од Бугарското трговско агентство во Битола до Ив. Тошев - бугарски трговски агент во Цариград и Петров - министер за надворешни работи во Софија, за методите на грчката пропаганда: водење анкети од грчкиот конзул Пезос во Охрид, Корча, Костур и Лерин, принудување на грчкото население да се изјаснува дека е задоволно од турската власт (сн. 1), апсења без причина видни граѓани (сн. 4), дистрибуирање на грчкиот весник “Палиантропос” во Битола (сн. 5), преземање на црквите во Леринска кааза со заплашување од костурскиот владика потпомогнат од турските војници (сн. 6), организирање гркомански контрачети заедно со турските војници. (сн. 7-8)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 79

ДЕЛО: V

јануари 1904

мај 1905

Преписи од ноти и извештаи на Бугарското трговско агентство во Скопје, Битола и на Министерството за надворешни работи за дејноста на Реформаторската комисија и положбата на населението во Македонија:

- официјално соопштение на Главната инспекција за реорганизација на судството и жандармеријата во Турската Империја, за обезбедување мир и еднакви права на сите граѓани во Империјата (сн. 3)

- извештај за реализирањето на Мирцштегските реформи; своеволија, убиства и злоупотреби од турската власт и од поединци, во периодот кога Хилми-паша е главен инспектор во Битолскиот вилает. (сн. 4-8)

8 јануари 1904

Извештај за тешката економско-политичка положба на оптовареното со преголеми даноци христијанско население во Македонија; податоци по вилаети и

сугестии за спроведување на реформите (сн. 23-32); барања од христијанските бекчии (чувари на имоти) оружјето за вршење на должноста да биде бесплатно (сн. 33); список на полјациите (падари) во христијанските села на Скопската епархија (Кумановска, Тетовска, Штипска, Гостиварска, Кратовска, Кочанска и Царевоселска кааза). (сн. 34-43)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 80

ДЕЛО: V

декември 1903

јануари 1904

Извештаи на Бугарското трговско кнежевско агентство (Тошев) во Битола, Бугарското трговско агентство во Скопје и Министерството за надворешни работи во Софија (Петров) за проблемите на жандармеријата и полицијата во Битолскиот вилает:

- мерки преземени од турските власти спрема жандармите- христијани; барања од христијаните во жандармериската служба тие да бидат вооружени и третирали подеднакво со жандармите-муслимани (сн. 2-7)

- списоци на членовите на жандармеријата и полицијата по националност и вера (сн. 10-14)

- назначување на странски офицери (италијански) и нивно распоредување по градовите, нивното учество во реорганизацијата на жандармеријата во Македонија; револт кај населението поради турската униформа на странските жандари (сн. 15-31)

- работа на странските жандармериски офицери во Македонија (сн. 32-38)

- декларација на австриските и руските претставници во Цариград до Високата порта за назначување на европски офицери во Македонија (сн. 39)

- отворање жандармериско училиште во Битола (сн. 42)

- програма за работа на жандармериското училиште (сн. 43-45 на француски)

- услови и правила за доаѓање на руски офицери во Македонија (сн. 46)
- непријателски однос и апсења на христијанските стражари од полициските власти. (сн. 47-48)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 81

ДЕЛО: V/55

Извештаи од Бугарското трговско агентство во Битола (Тошев), Бугарското трговско агентство во Солун (Шопов), Министерството за надворешни работи во Софија (Петров), Трговското агентство во Скопје, Бугарската егзархија во Цариград и Дипломатското агентство во Цариград за дејноста на реформаторската комисија составена од главниот инспектор Хилми-паша и странските цивилни агенти Милер и Грифс, во Солунскиот и Битолскиот вилает:

- решавање на црковно-училишните проблеми (сн. 193)
- гаранција за работа на бугарските учители (сн. 7-8)
- забрзано решавање на судските дела на политичките затвореници (сн. 4-6, 13)
- право за носење оружје од христијаните - бекчии (сн. 9)
- решавање на проблемите меѓу егзархистите и патријаршистите (с. Градобор) (сн. 11, 12)
- проблемот со враќањето на емиграцијата (сн. 14)
- грчки демонстрации во Солун против мерките на Хилми-паша и странските цивилни агенти (сн. 15, 16)
- масовни поплаки од населението во Леринско и Солунско против заострената грчка пропаганда (сн. 17-20)
- статија во бугарски весник под наслов “Дејноста на Хилми-паша во Македонија” (сн. 21)
- интервенција на рускиот генерален конзул за спроведување на реформите во Солунскиот вилает (сн. 23-24)

- решавање на проблемите на пелагонискиот митрополит Григориј (сн. 25)
- поплаки од селското население во с. Рамно (Серска) и с. Височани - Драмска кааза до цивилните агенти поради нерешени проблеми (сн. 26)
- упатство за препраќање на поплаките од населението упатени до цивилните агенти преку Солунското трговско агентство (сн. 28)
- обиколка на цивилните агенти во реоните Корча и Костурско за констатирање на состојбата (сн. 34-42)
- недоразбирање меѓу митрополитот охридски и преспански Методиј и италијански офицер околу изучувањето на “бугарскиот” јазик (сн. 55-57)
- услови за назначување и избор на падари по Правилникот на Хилми-паша сн. 58-61)
- анализа по извештаите за спроведување на реформата во текот на 1904 год. од цивилите агенти Демерик и Милер. (сн. 62-64)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 82

ДЕЛО: VIII

јануари 1904

декември 1904

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола, Серес, Одрин до Министерството за надворешни работи во Софија за реакцијата на Австрија на турско-бугарскиот договор; разрешување и назначување странски конзули во Битолски вилает:

- преместување на грчкиот конзул во Одрин (сн. 1-3)
- од извештаите на францускиот конзул во Битола за грчката пропаганда врз влашкото население и судирите меѓу грчката и бугарската пропаганда (сн. 4)
- разрешување од должноста на францускиот, австрискиот, српскиот и романскиот конзул во Битола, како и назначување заменици за тие што заминуваат на одмор (сн. 5-17, 22)
- ставот на австрискиот конзул за турско-бугарскиот договор (сн. 7-10)

- назначување на Г. Стоев за управник на Кнежевското трговско агентство во Одрин (сн. 19)

- отворање на нови бугарски дипломатски агентства во Рим со титуларот Димитар Минчевич и во Лондон со титуларот Димитар Цоков. (сн. 20)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 83

ДЕЛО: V

август 1904

ноември 1904

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола, Скопје, Дипломатското агентство во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија за одразот на положбата во Македонија во италијанскиот и францускиот печат и заинтересираноста на европските сили за проблемот во Македонија:

- статии во италијанските весници “Кориере дела сера” и “Секоло ди Милано” за пропагандите во Македонија и интересот на Италија за решавање на проблемот со Македонија (сн. 1-15)

- статии во францускиот весник “Латерн” со податоци добиени од Францускиот генерален конзулат во Солун за теророт од разни политички банди во Македонија, улогата на српската пропаганда во Италија и реакцијата на Италија и Австрија на реформаторските промени во европскиот дел на Турција. (сн. 18, 19, 20, 26)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 84

ДЕЛО: V N°-4

март 1904

септември 1904

Извештаи на Министерството за надворешни работи во Софија, Бугарското трговско агентство во Солун, Битола, Скопје и Бугарското

дипломатско агентство во Париз за посетата на странски новинари и политички личности заради проучување на состојбата во Македонија и спроведување на одобрените реформски мерки од Австрија и Русија:

- Посвети на: Буске - претставник на странски банки (сн. 1-2)
- Лорд Њутон и новинарот Леон Јенсл од Англија (сн. 3-8, 14)
- Максимов - дописник на весникот “Новое времја” и неговата средба со Несер-паша (сн. 9-10)
- Гастон Бутие - дописник на парискиот весник “Петит паризиен” (сн. 11)
- Р. В. Грав - англиски генерален конзул во Солун (сн. 15-16)
- Адолф Месил - делегат на Француската комора (сн. 17, 18, 28-30)
- Густав Латон - поранешен француски конзул во Одрин (сн. 19, 20)
- Џон Скот - член на Балканскиот комитет во Лондон (сн. 21, 22)
- Барон Хенрих фон Гузка (сн. 23-26)
- Едвард Мун - делегат на англискиот парламент. (сн. 31, 32)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 85

ДЕЛО: Ш/№-5

февруари 1904

ноември 1904

Извештаи од Бугарското трговско агентство во Битола (Тошев), Бугарското трговско агентство во Скопје, до министерот за надворешни работи во Софија генерал Петров, за делење на помошта од Балканската комисија во Лондон:

- доделување помош од американската доброволна комисија во Костурско и проблеми околу тоа (сн. 1-5)
- преглед на помошта од англиската Балканска комисија (претставник Брајфорд) на болниците во Охрид, Костур и Битола; (сн. 6-8)

- доделување помош во пари и добиток на населението во Охридско, Костурско и во Дебарца од Балканскиот комитет, преку специјалниот претставник од Англија, Бертран Кристијан (сн. 9-21, 23, 24)

- список на селата во Охридско, Дебарца, Ресенско и Кичевско, каде што е разделена помош од Балканскиот комитет во Лондон; (сн. 22)

- список на селата каде што е разделена дополнителната помош од Балканскиот комитет во Лондон. (сн. 24, 25)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 86

ДЕЛО: V/N^o-5

мај 1904

декември 1904

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун, Битола, Скопје, до министерот за надворешни работи во Софија и Дипломатското агентство во Цариград, за назначување на лица од Македонија во турска служба:

- назначување на лица од Македонија, во согласност со главниот турски инспектор Хилми-паша и цивилните агенти, во државните турски служби: судовите и државната администрација (назначувања на судии и членови на апелациони судови во Солун). (сн. 1-16)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 87

ДЕЛО: VII-55

јануари 1904

декември 1904

Извештаи на Бугарскиот трговски агент во Битола (Тошев), Бугарскиот трговски агент во Солун, до министерот за надворешни работи во Софија, за реорганизацијата на турската армија во Битолскиот вилает:

- заострени мерки на турската власт за обезбедување на границите; пристигната нова војска од Мала Азија; зголемено снабдување на Битолскиот вилает со оружје (сн. 1, 2)

- распределување на воени чети во Велес, Прилеп и Кичево и зголемено снабдување со храна и оружје (сн. 4)

- распоред на воените дивизии и корпуси по пунктовите Скопје, Приштина, Призрен, Серез, Корча, Дебар, Гевгелија (сн. 5-8, 12-15)

- незадоволство на христијанското население од назначувањето на Бахтијар-паша за бригаден генерал (познат по крвавите настани во Смилево и Крушево) (сн. 9, 10)

- преглед на движењето на турската војска (табури, ескадрони и батерии) во Битолскиот вилает кон Приштина, Митровица, Албанија и кон грчката граница

- промени во војсководниот кадар: по барање на рускиот, австрискиот и англискиот конзул преместен Бахтијар-паша и други (сн. 16-28)

- протести до султанот од турски офицери и војници и блокирање на телеграфската станица во Битола поради неисплатени повеќемесечни плати; мерки преземени од турските власти по протестите (сн. 29-37)

- нови засилувања на турската војска со војници од Мала Азија, Солун и Дебарско (сн. 40-46)

- повторно организирање на воено-полевите судови, кои постоеле за време на востанието. (сн. 47)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 88

ДЕЛО: VI/N^o-9, 11, 12, 13 и 14

јануари 1904

декември 1904

Извештаи од Бугарското трговско агентство во Битола, Скопје до Министерството за надворешни работи во Софија, за теророт вршен од турски војници врз христијанското население:

- грабнување млади девојки и присилно потурчување; протест на пелагонискиот митрополит Глигориј до турските власти против ваквите појави (сн. 1-3)

- убиства на недолжно население: селскиот поп во Костурско (сн. 4-6), разни убиства во Д. Преспа и Мариовско (сн. 7, 8), во Демир Хисарско, убиен и предавникот на четата на Ѓурчин-војвода и други (сн. 19, 20)

- апсења без причина: средношколски ученик од Скопското педагошко училиште (сн. 23, 24, 26, 29)

- насилно влегување во куќите и малтретирање на христијанското население (сн. 30)

- терор врз населението околу Рилскиот манастир од турска чета преоблечена во востаничка облека. (сн. 16-18)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 89

ДЕЛО: VI/4

јануари 1904

декември 1904

Извештаи на Кнежевското бугарско трговско агентство, Кнежевското дипломатско агентство во Цариград (Начович), Трговското агентство во Солун до министерот за надворешни работи во Софија, Петров, за теророт вршен од турските војници врз населението во Македонија:

- список на запалени села во Битолска, Ресенска и Прилепска кааза (сн. 2-4)

- убиство на синот на бугарскиот свештеник во с. Журче од игуменот на манастирот Св. Атанас (Крушевско) (сн. 1-5)

- ограбувања, палење селски цркви, убиства, силувања и друг вид терор врз недолжното население од турски војници кои по востанието самоволно се населувале на разни места во Македонија: Преспанско (сн. 8), ограбувања и силувања во Лазарополе (сн. 9), урната црква во с. Брусник (сн. 10, 19), малтретирање до смрт на селани во Битолско (сн. 12, 13, 14)

- малтретирање на населението при собирањето порез од самоназначени бирници (порезници) (сн. 16, 17)

- претреси и малтретирање на селаните во прилепските села заради пронаоѓање оружје (сн., 27, 28)

- список на штетите нанесени при опожарувањето на с. Вишени - Костурско (сн. 31-36)

- терор врз населението од турски војници во Петрич (сн. 45), с. Брајчино (сн. 160), Дебарско (сн. 166), с. Локвица Кичевско (сн. 167), Прилепско (сн. 192-210), список на направени штети во повеќе села во Прилепско (сн. 187-191)

- терор од грчки чети и список на изгорените куќи во Костурска, Леринска кааза (сн. 212-214)

- безуспешни интервенции на странските цивилни агенти кај турската влада против ваквите појави (сн. 43)

- реагирања на Бугарското трговско агентство во Битола до Бугарското дипломатско агентство во Цариград, до министерот за надворешни работи во Софија, до рускиот и италијанскиот конзул во Солун (сн. 176) и до турскиот инспектор за Битолскиот вилает Хилми-паша (сн. 15, 26)

- опширен извештај до министерот за надворешни работи во Софија - Петров, за политичко-економската положба во Македонија, теророт вршен од турските војници и башибозукот со податоци за нанесените штети и жртви, улогата на Хилми-паша во реализирањето на Миршцтегските реформи, улогата на странските цивилни агенти во Македонија, интересот на големите сили за состојбата во Македонија (сн. 45-57); податоци за штетите и жртвите од теророт на турската војска во Леринска (сн. 58-67), Костурска (сн. 67-91), Ресенска (сн. 94-113), Демирхисарска (сн. 113-116), Охридска (сн. 121-124), Кичевска (сн. 116-120), Битолска кааза (сн. 91-94) (од сн. 47-124).

Извештајот е во ракопис и е нечитлив.

- извештај (на француски јазик во ракопис и доста нечитлив) за теророт вршен од турскиот аскер врз населението во Струмичко и индиферентноста на турската жандармерија за спречување на тие настани (сн. 126-131); извештај од жандармеријата на Солунскиот санџак, Струмичка кааза до Шостак за воениот судир меѓу турските трупи и комитети во Струмица (ранет Исмаил-ефенди) и теророт вршен врз населението од турскиот аскер по судирот (сн. 138-157)

- извештај од Крива Паланка за убиството на двајца жандарми и теророт вршен врз населението од турскиот аскер по тој настан (сн. 158-159), извештајот е во ракопис и на турски јазик

- извештај за апсењето на свештеникот и неговите браќа во с. Љубојно, обвинети за убиството на Ѓорѓи Концула (сн. 6); убиство на грчки поп и други лица, апсење на 100 “бугарски” селани обвинети за чување и прикривање на организационо оружје (сн. 7-8). Извештајот е во ракопис и на француски јазик.

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 90

ДЕЛО: IV N°-2

мај 1904

Преписка на Старејскиот кметовски совет со императорската канцеларија, цивилните агенти на Румелискиот вилает и Главниот инспектор на Румелискиот вилает за решавањето на просветно-црковните проблеми:

- барања за решавање на проблемот за заштита на националните и духовните права на населението и спречување на силната грчка пропаганда во оваа кааза, а во согласност со постојните султанови реформи (сн. 1-6)

- барање на група мухтари до цивилните агенти на Румелискиот вилает во Солун, отворање на училишта каде што наставата ќе се одвива на мајчин јазик (сн. 7-8 турски јазик)

- барање од кметовите на повеќе села од Леринско до Високата порта решавање на црковно-просветните проблеми без мешање на Патријаршијата (сн. 9, сн. 11, 12 на турски јазик)

- барање од Костурско до Високата порта да се реши проблемот со затворените училишта, кои постоеле веќе 25 години (сн. 13 на турски јазик)

- податоци по села за националниот состав, бројот на црквите и нерешените проблеми во Кичево и во нахијата Порече. (сн. 15-21)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 91

ДЕЛО: IV N° 9 и 10

април 1904

декември 1904

Извештаи од кнежевскиот трговски агент Тошев, кнежевскиот дипломатски агент во Цариград, Накович, Бугарската егзархија во Цариград, охридскиот и преспанскиот митрополит Методиј, до министерот за надворешни работи во Софија, генералот Петров, за недоволната активност на архијерејските намесници и претседателите на црковните општини во Битолскиот вилает во спречувањето на грчката пропаганда: (с. 1, 2)

- апсења од страна на турските власти потпомогнати од егзархиските црковни свештеници на оние лица што под притисок преминале од егзархиска во патријаршиска припадност (сн. 3)

- строга контрола и апсења од турските власти на лицата што вршеле учителска и свештеничка дејност во Македонија, осомничени за револуционерна дејност (Мариовска нахија сн. 5, 6), Прилепска. (сн. 8-10)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 92

ДЕЛО: IV/N°-8

февруари 1904

декември 1904

Преписка меѓу Трговското агентство во Солун, Дипломатското агентство во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија за борбата меѓу патријаршистите и егзархистите:

- спор околу отворањето на првостепеното училиште во Костур (сн. 2, 3)

- иницијатива за повторно отворање на првостепено училиште во Корча со цел градот да прерасне во голем “бугарски” центар за борба против силната грчка пропаганда во Корчанскиот санџак (сн. 4, 5)

- укинување на првостепено училиште во Костур, протерување на учителите од градот и вршење силна пропаганда врз населението за откажување од Егзархијата (сн. 6, 7)

- забрана од Хилми-паша отворање на училишта и цркви во повеќе села во Битолско каде што населението преминало од патријаршисти во егзархисти (сн. 8-11)

- грчки терор врз населението од Леринско и Костурско: затворање на постојните училишта, апсења на учителите во повеќе села во Леринско и Битолско и отворање нови на грчки јазик

- реагирања на населението до цивилните агенти, до секретарот на султанот, до великиот везир и до Хилми-паша за решавање на настанатите проблеми, во спротивно Внатрешната организација ќе преземе мерки за заштита на населението од грчкиот терор. (сн. 13, 14)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 93

ДЕЛО: IV/N°-3

март 1904

август 1904

Преписка меѓу кнежевскиот трговски агент Тошев, Бугарското трговско агентство во Солун, министерот за надворешни работи, генералот Петров, Министерството за правосудство и вероисповед и Бугарската егзархија за проблемот околу разрешувањето на битолскиот митрополит Глигориј обвинет за прикривање четници и нивни водачи во црквата (сн. 1-3); притисок вршен врз селаните од селата со патријаршиска припадност да потпишат пристапници кон Егзархијата; барање за разрешување на битолскиот митрополит под обвинение дека тој ги пишувал пристапниците во Бугарската митрополија (сн. 4-5);

реагирање на цивилните агенти и рускиот конзул во Битола против разрешувањето на митрополитот Глигориј. (сн. 6-7)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 94

ДЕЛО: Ш/№-3

јануари 1904

декември 1904

Преписка на кнежевскиот трговски агент во Битола Тошев, митрополитот охридски и преспански Методиј и Министерството за надворешни работи во Софија за:

- распределбата на помошта добиена од Охридската спомагателна дружба
- Софија, Славјанското благотворително друштво - Софија, Македонското женско благотворително друштво - Софија и др. до митрополитот охридски Методиј и претседателот на бугарската црковна општина во Костур, на сиромашното население и настраданите села од турскиот терор во Охридска, Леринска и Костурска кааза

- апел за назначување поспособни егзархиски чиновници во поважните центри на Турција. (сн. 1-64)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 95

ДЕЛО: VI/№-5

март 1904

април 1904

Преписка на Министерството за надворешни работи во Софија (Петров), кнежевскиот трговски агент во Солун (Шопов), кнежевскиот дипломатски агент во Цариград (Накович) за борбата меѓу грчката и бугарската пропаганда:

- притисок вршен од учителот Панчо Дорев и секретарот на Митрополијата - Спиро Мирчев врз селаните на с. Брод и други села во Битолската околија за пристапување кон Егзархијата и мерки на турските власти против тие појави (сн. 1-4)

- спор околу писмата - обични и шифрирани, најдени кај убиениот Коловојвода; обвинувања на турските власти за соработка на битолскиот митрополит Глигориј со Револуционерниот комитет и присилување на селаните да ја признаат Егзархијата. (сн. 1-9)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 96

ДЕЛО: IV/N^o-7

февруари 1904

ноември 1904

Преписка на Кнежевското трговско агентство во Солун (Шопов), Кнежевското дипломатско агентство во Цариград (Накович), бугарскиот митрополит Глигориј, главниот инспектор Хилми-паша и Кнежевското трговско агентство во Битола (Тошев) за решавањето на црковните проблеми:

- протест на митрополитот Глигориј и жителите на с. Брусник до Хилми-паша против одлуката црквата да ја користат патријаршистите, а не егзархистите и готовноста до крај да ги бараат своите црковни права (сн. 1-8); протест до битолскиот валија и до Високата порта поради непочитувањето од страна на турските власти црковните права на егзархистите добиени со фермани од султанот (сн. 13-18)

- анкета на италијанскиот генерален конзул Милацо за пристрасноста и попустливоста на турската власт при решавањето на црковно-училишните проблеми меѓу патријаршистите и егзархистите (сн. 19)

- информација од европските цивилни агенти за мерките што ги презема турската влада за решавање на црковно-просветните проблеми меѓу

егзархистите и патријаршистите, фаворизирајќи ги на секој начин интересите на патријаршистите. (сн. 20-26 на француски јазик).

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 97

ДЕЛО: IV/N°-1

јануари 1904

декември 1904

Извештаи од Кнежевското трговско агентство во Битола (Тошев), Кнежевското трговско агентство во Солун (Шопов), Министерството за надворешни работи во Софија (Петров) и битолскиот валија во врска гаранциите што треба да ги поседуваат сите лица што се занимаваат со просветарска дејност:

- наредба од битолскиот валија Ебу-Бекир Хазим и генералниот инспектор на Румелискиот вилает сите учители и директори на училишта да поседуваат гаранции за морално-политички квалитети (сн. 7-11); остри казни предвидени за прекршителите на наредбата (сн. 12, 13)

- категоризација на учителите и одредување рокови за доставување на гаранциите, реагирања од многу учители по гаранциите од Демир Хисар и улогата на Министерскиот совет за решавање на проблемот (сн. 14-22); список на учителите од Битолскиот вилает осомничени за учество во револуционерната дејност и отпуштени од работа по наредба на битолскиот валија (сн. 23-24)

- наредба од Хилми-паша до Светата скопска митрополија, забрана за вршење учителска дејност на амнестираните учители - учесници во револуционерните движења од претходната година и неопходна парична гаранција од Митрополијата за нови назначувања; засилени мерки на контрола од турските власти, при што се заплени писма и други пратки упатени од Софија до “Браќата Пиемонтци” во Битола, запленета обична и шифрирана преписка со податоци за реорганизација на револуционерните реони, поединечни задолженија за учителите во Битолскиот вилает од Револуционерниот комитет и поднесени барања од воени офицери од Бугарија да служат во Македонија (сн. 35-40)

- забрана за вршење учителска дејност на повеќе учители од Костурско (сн. 48); апсења и сослушувања од турските власти на осомнителни учители во Крушево; (сн. 47)

- враќање во Бугарија на директорот на женската гимназија во Битола, Павле Ковачев, за кого е пронајден доказен материјал дека бил началник на Революционерната организација во Битола (сн. 50-58)

- заинтересираност на европските цивилни агенти и францускиот конзул за проблемот со учителскиот кадар во Македонија и одржување заеднички собранија со главниот инспектор Хилми-паша. (сн, 43-44)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 98

ДЕЛО: N°-44

ноември 1904

декември 1904

Извештаи од Кнежевското трговско агентство во Битола (Тошев) до министерот за надворешни работи во Софија за:

- работата на Революционерната организација во Битолско (делумно шифрирано сн. 5, 6); подготовка за убиство на Хилми-паша (сн. 7, 8); податоци од војводата Кљашев за договорот на Сарафов со владата за сметка на идната револуционерна организација во Македонија (нечитливо и делумно шифрирано, сн. 9, 10).

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 99

ДЕЛО: VI/N°-10

февруари 1904

декември 1904

Извештаи од Кнежевското трговско агентство во Битола (Тошев) до министерот за надворешни работи во Софија - Петров, Кнежевското трговско

агентство во Солун - Шопов и до Дипломатското агентство во Цариград - Начович за кадровски и други проблеми во Организацијата и судири со турските власти:

- оружен судир меѓу “востаници” и турската војска кај с. Пештани - Охридство (сн. 1, 2)

- предавство на четата на Толе Паша кај с. Гадјаково (Мариовско сн. 3, 4) и формирање нова (сн. 5)

- делумно шифриран текст за реформите во Революционерната организација и засилена борба против грчката и српската пропаганда (сн. 7, 8)

- оружен судир меѓу турската војска и четата на Коле-војвода кај Петалино - Мариовско, каде што е убиен Коле (сн. 11, 12); изјави од турските власти дека кај убиениот војвода и неговите четници се пронајдени пристапници пишувани од Революционерната организација за пристапување кон Егзархијата со учество и на митрополитот Григориј (сн. 13, 14)

- судири меѓу турската војска и четата на Нешо Младенов (сн. 15,16) и четата на Митре Влаот (сн. 22); апсење на војводата Алексо Турунциев од с. Екши и убиство на Коле Сумбалов; (сн. 17, 18)

- притисок вршен од бугарски и грчки чети врз жителите од Костурско за преминување од патријаршисти во егзархисти и обратно; (сн. 19, 20)

- терор од албанска чета во с. Белкамен - Леринско; (делумно шифриран текст сн. 21)

- оружен судир меѓу четата на војвода Ѓорги Поп Христов и турска патрола на патот од Битола за Лерин (сн. 24-25)

- оружени судири меѓу турска војска и четите на Митре Влаот кај селото Поздивишта - Костурско (сн. 27), 29); четата на војвода Цветко Тасев кај с. Тепавци - Битолско (сн. 30), со чета од 23 четници, меѓу кои и Никола Парапунов (сн. 31); со чета кај с. Кокошино - меѓу Кратово и Куманово (сн. 32-34); со четата на Христо Арсов (сн. 39)

- претреси од турските власти и пленета шифрирана преписка кај учителката Славка Чокарева и шифрирана архива кај Никола Трајков (сн. 35)

- реагирање на Хилми-паша на статијата во вес. “Нов век” (сн. 36, 38), каде што е окарактеризиран како пристрасен и непринципиелен инспектор (сн. 40, 41)

- појава на судири меѓу членовите на Организацијата и спротивни мислења по проект-уставот на Организацијата предложен од Пере Тошев; заседание на војводите од Костурскиот и Леринскиот реон и одлуки донесени по проект-уставот; пленет дел од архивата за периодот 1899-1900 година од турските власти, а дел уништен од Д. Груев (сн. 42-54)

- издавање на “Билтен” - орган на Битолската организација. (сн. 56)

ФОНД: БУГАРСКО ТРГОВСКО АГЕНТСТВО - БИТОЛА

МФ: 4300

ГОДИНИ: 1903-1912

СНИМКИ: 1747

ЈАЗИК: бугарски, француски, турски

СОДРЖИНА:

ФОНД: 331

ОПИС:

А/Е:

ДЕЛО:

1903 година

Преглед на бројот на затворениците и нивните дела во битолскиот, прилепскиот, костурскиот, кичевскиот, кајларскиот, корчанскиот и во селфискиот затвор: (сн. 60-62)

- апсења без причина на “бугарски” првенци од турските власти во Прилеп, Охрид, Лерин; (сн. 63, 65-66)

- ослободување по наредба на Хилми-паша повеќе затвореници од битолскиот затвор (сн., 64)

- ослободени од битолскиот затвор повеќе затвореници-гркомани - патријаршисти од Костурско (сн. 67) и од с. Крателцина, Леринско (сн. 68)

- интервенција за ослободување од битолскиот затвор на Јордан Наумов обвинет за пишување недозволена поезија (сн. 70)

- доведени во битолскиот затвор од турските власти 120 граѓани на Крушево обвинети за заземањето на Крушево од востаниците (сн. 71)

- интервенции на Министерството за надворешни работи во Софија и великиот везир за ослободување од битолскиот затвор на бугарски државјани (сн. 74, 75, 78, 79)

- списоци на осудени солунски учители и видни граѓани (сн. 80)

- преписка за случајот на двајца бугарски граѓани вработени во бугарската болница во Цариград, уапсени и интернирани од турските власти како сомнителни личности (сн. 81, 83-87)

- барање од Бугарското трговско агентство во Цариград да му се достави список на затворениците од Битолскиот вилает осудени на заточение; список на заточениците од с. Градешница - Битолско (сн. 88-91)

- судење на ослободените и повторно уапсените четници од с. Зелениче и Ајтос (нечитливо) - Леринско, Костурско (сн. 91-95)

- списоци на затворениците од Битолскиот вилает осудени на заточение по села од Охридска, Дебарска, Кичевска, Демирхисарска, Костурска, Леринска кааза (сн. 96-99)

- список на умрените затвореници во затворот “Тимархане”; (сн. 100)

- списоци на политичките затвореници од Македонија во затворите: “Тимархаме”, “Басмахане”, “Катилхане”, “Борџлихане” (сн. 101-109)

- список на затворениците во битолскиот затвор (сн. 110-112)

- список на политичките затвореници во корчанскиот затвор (сн. 113-114)

- список на затворениците во Диар - Бекир (сн. 115, 119, 121-126)

- список на затворениците во затворот “Басмахане” (сн. 127)

- дел од списокот на затворениците во затворот “Катилхане” (сн. 128-130)

- дел од списокот на затворениците во затворите во Прилеп и Лерин (сн. 132)

- дел од молба за ослободување затвореници (сн. 137, 139, 142)

- дел од преписка на даночен обврзник (сн. 140)

- преписка со министерот за надворешни работи за оспореното од турските власти назначување на Калушев за управител на Бугарското агентство во Битола (сн. 141)

- дел од извештајот за апсењето од страна на турските власти на Наумов, кај кого е најдена недозволена поезија (сн. 143, 144)

- поплаки до валијата за сверствата вршени врз христијанското население од башибозукот (сн. 145, 146)

- дел од извештајот за судењето на повеќе свештеници (сн. 147 нечитливо; сн. 148 три завршни реда од извештај)

- дел од извештај за амнестирање затвореници од с. Ганица, Леринско, с. Церехово - Солунско и с. Горничево (сн. 149)
- дел од извештајот за пресудите на политички и други затвореници (сн. 150)
- список на револуционерни дејци со места на раѓање (сн. 151)
- дел од извештај (3 реда) за продажбата на оружје на Револуционерниот комитет (сн. 152)
- сн. 153 - дел од извештај (нечитливо); сн. 155 - три завршни реда; сн. 154 три завршни реда од извештај
- сн. 156 - дел од извештај во врска со барањето да му се овозможи на Стефан Петров враќање во Бугарија (нечитливо)
- делови од извештај за ослободување затвореници. (сн. 157-158)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 56

ДЕЛО: 19/N°-35

јануари 1903

октомври 1903

Преписка меѓу Бугарското трговско агентство во Битола, Бугарското дипломатско агентство во Цариград, Министерството за надворешни работи во Софија за:

- шифриран извештај за распоредот доставен до компетентните битолски власти (сн. 1)
- сомневање на турските власти дека бугарскиот трговски агент во Битола Колушев е член на Револуционерниот комитет (сн. 2)
- посета на Гастон Стреглер, редактор на францускиот весник “Матен”, на Битолскиот вилает, контакти со странските конзули заради запознавање со состојбата во вилаетот (сн. 3, 4)
- извештај за суровиот однос на затворските власти кон “бугарските” затвореници во корчанскиот затвор (сн. 5, 6)

- протест од група видни граѓани на Охрид до битолскиот валија и Хилми-паша поради заканувачкиот однос на турските комитети и поради убиството на Наумче Теофилов Фортоманов - долгогодишен турски чиновник, организирано од нив (сн. 7, 7а)

- копија од телеграмата адресирана од претседателот на Министерскиот совет Петров до бугарските претставници во Париз, Петроград и во Виена (16.06.1903) со барање заштита на христијанското население од теророт на Турците (сн. 8-10)

- заканувачко барање од Турците до битолскиот валија да се пуштат од затвор обвинетите за злосторствата направени на 23 и 24.04., во спротивно ќе следуваат уште поголеми злосторства (сн. 11)

- демантирање на бугарската влада дека им давала писмени или усни упатства на востаниците во Македонија (сн. 12)

- извештај за варварското убиство од турските власти виден граѓанин на Ресен, обвинет за комитаџство (сн. 13, 14)

- реагирање на бугарскиот трговски агент во Битола поради тоа што не бил повикан заедно со другите странски претставници на официјалниот прием по случај назначувањето на новиот битолски валија Хазим-Беј (сн. 15)

- средба на бугарскиот трговски агент во Битола со Хилми-паша и добиени ветувања за правилно спроведување на реформите (сн. 16-18 нечитливо)

- барање податоци од Бугарското трговско агентство во Солун за состојбата во Битолскиот и во Скадарскиот вилает. (сн. 19)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 57

ДЕЛО: V/N^o-1

октомври 1903

февруари 1904

Преписка во врска со реорганизацијата на турската полиција и жандармерија:

- препис од извештаите на Кнежевското трговско агентство во Скопје до Министерството за надворешни работи во Софија со податоци за реорганизирањето на полицијата и на жандармеријата во Скопскиот вилает во 1904 година: (сн. 1)

- списоци на припадниците на реорганизираната жандармерија во Косовскиот вилает за јануари 1904 година (сн. 2, 3)

- списоци на полицајци и жандарми-христијани во Скопска епархија; Тетовска, Кратовска, Кочанска, Штипска, Кр. Паланечка и Кумановска кааза (сн. 5-7)

- упатства за спроведување на Мирцштегските реформи испратени до австроунгарскиот и до рускиот амбасадор во Цариград. (сн. 8-9 француски јазик)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 58

ДЕЛО: 25/N^o-41

март 1903

јули 1903

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола, Бугарското дипломатско агентство во Цариград, до министерот за надворешни работи во Софија за немирите настанати меѓу христијанското и муслиманското население во Македонија по проширените гласини за подготовка на револуција во Македонија од турските власти:

- засилување на воената стража во Битола со нови војници (сн. 1); префрлување во Битола на Сејфула-паша, командантот на турската војска на грчко-турската граница (сн. 2)

- вознемиреност меѓу турското население од гласините за наводно скоро востание во Македонија, како и зголемена активност на жандармериските и полициските власти во Битола и околицата; средба со романскиот конзул Падеану за настанатата состојба во Македонија (сн. 3-4)

- засилени мерки на безбедност и заканувања од турските власти по вестите за подметнатата бомба во Отоманската банка и во поштата во Солун; средба на бугарскиот трговски агент со францускиот вицеkonzул Готје во врска со мерките што ги презема турската власт (сн. 5-7)

- наредба за ангажирање на собирачи на даноци-Грци придружени од турска полиција за собирање порези од граѓаните (сн. 8-9)

- зголемени мерки на безбедност во Битолскиот вилает по солунскиот случај (сн. 10, 11); секојдневни апсења, малтретирања и друг вид терор на турските власти по солунските настани (сн. 12)

- иницијатива на турските власти за формирање специјална комисија за евиденција на домашните животни за потребите во случај на војна (сн. 13, 14-а)

- демантирање од бугарскиот трговски агент во Битола на гласините за наводни подготовки на турските власти за воена револуција во Македонија со цел да се уништи христијанското, а посебно “бугарското” население (сн. 15, 16, 18-20)

- извештаи од Дипломатското агентство во Цариград за наводни подготовки за војна во Македонија и за поделеното мислење на офицерите во Солунско за реформи или за воени дејства (сн. 17)

- голема вознемиреност меѓу населението во вилаетот: кај христијанското од гласините дека турските власти подготвуваат нивно уништување, а кај останатото од теророт вршен од “бугарските” чети. (сн. 21)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 58а

1903 год

1904

Деловоден протокол на испратените писма за месеците I, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII 1903 година и месеците I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 1904 год. (сн. 156 ненумерирани).

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 59

ДЕЛО: 24/N^o-40

март 1903

август 1903

Извештаи на Бугарско трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија за военото засилување со војска и оружје во Битолскиот вилает:

- засилување на Битолскиот вилает со нови војници и резервисти (сн. 1-12)
- наредба од Цариград за вршење ревизија на оружјето во гарнизоните во Битола (сн. 10)
- наредба на битолскиот валија за испраќање 300 војници од Лерин во с. Невеска заради следење на четите во селата Зелениче, Сребрено, Прекопана (сн. 13)
- дополнување на војската со млади регрути (с. 14)
- зголемено снабдување на Битолскиот гарнизон со коњи и опрема (сн. 15) и со редовна кадрова војска (сн. 16)
- наредба до битолскиот валија да активира неколку баталјони резервисти во редовната војска (сн. 17)
- пристигнати нови баталјони редовна војска во битолските касарни (сн. 17-21)
- неочекувано заминување на главниот командант на војската во Битолскиот вилает, Омер Ружди-папа (сн. 22)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 60

ДЕЛО: 7/N^o-1

јануари 1903

декември 1903

Извештаи и преписка на бугарскиот трговски агент во Битола, Колушев, со кнежевскиот дипломатски агент во Цариград, Гешов, и министерот за

надворешни работи во Софија за теророт вршен од турската војска и башибозукот врз населението:

- молба на еден од 50-те “бугарски” учители осудени на заточение за учество во Лозенградската афера (сн. 1, 2)

- молба од поголема група жители на селото Коњско опустошено од турската војска да се вратат во своето село (сн. 3-4)

- јавен повик од битолскиот главен вилаетски прокурор до “бугарските” граѓани (список на 11 лица), обвинети за убиство, во одреден рок да се јават на Апелациониот суд (сн. 5)

- заканувања од вооружени “бугарски” лица до виден трговец-гркоман од Битола и барање во името на Револуционерната организација да им го исплати наводно неисплатениот данок во турски лири (сн. 7, 8)

- терор од турската војска и башибозукот во с. Леништа (нечитливо) - Прилепско, поради извршеното убиство на Сефедин-ага (сн. 10, 11 многу нечитливо)

- поплаки до валијата и до цивилните агенти од жителите на с. Д’мбени - Костурско поради теророт вршен од турската војска што привремено престојувала во селото (сн. 12, 13, 16)

- предупредување од прилепскиот кајмакам до “бугарските” првенци дека казните ќе бидат немилосрдни ако се најде какво било оружје кај населението (сн. 14)

- повеќе убиства од непознати сторители и без причина во с. Трновци - Битолска кааза (сн. 15, 17)

- поплаки до валијата од жителите на с. Неволјани - Леринско поради убиството на нивниот кмет и секојдневниот терор од турската војска (сн. 18, 19)

- поплаки од жителите на Прилеп поради теророт вршен од редифи - Албанци од Прешево на привремен престој во Прилеп (сн. 21, 28)

- напад од турска војска на 12 села во Охридската кааза во потрага по востаничка чета што имала повеќе судири со турската војска (сн. 23)

- поплаки од жителите на с. Невокази (нечитливо) Леринско, до валијата поради зулумите на Турците врз населението (сн. 24, 25)

- предлог на странските конзули за средба со валијата во Битола во врска со честите убиства и теророт вршен од турската војска врз населението (сн. 26, 27)

- сн. 29-30 на француски - петиција од христијанското население доставена до бугарскиот трговски агент во Битола да интервенира кај турските власти за спречување на секојдневните насилства, терор, убиства, силувања и др. од турската војска и башибозук во Прилепската кааза и околицата

- список на христијаните убиени од муслиманите во околината на Прилеп до 26.02.1903 год. (сн. 31), француски јазик

- поплаки до странските конзули поради теророт врз жителите на с. Смрдеш - Костурско (сн. 32)

- убиства на невини лица од турски сторители во селата Подмол - Битолско и с. Бучин - Прилепско (сн. 33, 34)

- поплаки од жителите на с. Стрежево до валијата и до странските конзули поради теророт и опожарувањата извршени од Турците од соседното село (сн. 35)

- убиени и ранети повеќе жители на с. Смилево кои за време на велигденските празници се враќале од Битола (сн. 36, 43)

- поплаки од жителите на селата Хасаново и Рахманли - Леринско до странските конзули поради теророт вршен од турската војска и башибозукот (сн. 37-38)

- убиени повеќе жители на с. Лисолај - Битолско од сторители - Турци; во Дебар уапсен учител; во Прилеп лица, кај кои се пронајдени материјали од работата на Револуционерната организација (сн. 39, 40)

- нападнато и опожарено од турска војска селото Смрдеш - Костурско под сомневање дека тука се крие четата на Чакаларов (сн. 42, 45, 46, 57)

- поплаки од жителите на с. Смилево до странските конзули поради теророт вршен од турската војска (сн. 43, 44)

- извадок од шифрирано писмо од војводата Чакаларов до комитетот во Битола во врска со настаните во с. Смрдеш (45-46)

- опседнато од турската војска селото Смилево во потрага по чета востаници која наводно таму се криела (сн. 47)

- уапсени повеќе жители на с. Кукуречани - Битолска кааза, каде што е најдена востаничка униформа (сн. 48)

- опожарено селото Чумово - Прилепска кааза поради убиството на полскиот пазач - Турчин, наводно од востаничката чета (сн. 49)

- терор и апсења во с. Неред - Леринска кааза во потрага по чета што наводно се криела во селото (сн. 50)

- апсење на невини жители од с. Тополчани обвинети за убиство извршено од турски жител (сн. 51)

- терор, убиства и апсења на “бугарското” население во Леринско по систематски подготвен план од кајмакамот - список (преглед) на убиства извршени од Турци по села во Прилепската кааза (сн. 52, 53)

- убиства на повеќе жители од с. Добрушево, с. Дрновци - Битолско и с. Батум - Охридско извршени од Турци (сн. 55, 56)

- убиени турски војници од еден жител на с. Бонче - Прилепско поради одмазда (сн. 54)

- терор на турска војска во с. Загоричани - Костурско во потрага по скриено оружје (сн. 58)

- пронајден од турските власти еден примерок од Правилникот за лекување на болни и ранети, издаден од Комитетот, а напишан на платно (сн. 59)

- терор од турската војска во селата на Демирхисарска и Леринска нахија во потрага по оружје; залудни поплаки на жителите до валијата (сн. 60)

- терор од турска војска и присила за признавање дека поседуваат оружје во селата Бач - Леринско, Брод - Битолско, с. Добрушево - Битолско, с. Папажени (?) - Леринско, поплаки на жителите до рускиот и до австрискиот конзул (сн. 61-63, 65)

- уапсен жител на с. Кукуречани - Битолско, кај кого се пронајдени востанички капи и санитарски материјал (сн. 66-67)

- судир со жртви меѓу турска војска и уапсени лица водени од Ресен за Битола (сн. 68)

- опожарени селата Буф, Раковон, Битуше, Болно, Лева Река, Круши; испратена комисија од турски и грчки членови заради откривање на виновниците (сн. 69-72)

- поплаки од жените на с. Раково - Леринско до рускиот и австрискиот конзул и Хилми-паша поради опожарувањето на селото и масакрот на мажите,

како и опожарувањето на селото Неокази - Леринско (сн. 70-71), опожарено е и најстарото “бугарско” село Трсле (нечитливо) - Леринско (сн. 73)

- оружен судир меѓу турска војска и востаници меѓу селата Писодери и Трсе - Леринска кааза, сверски терор, масакрирање, опожарување, ограбување и оштетување на црквата (сн. 74)

- поплаки од жителите на селото Буф - Леринска кааза до битолскиот валија поради теророт на турската војска на 30.07., по што малкуте преживевани го напуштиле селото (сн. 75)

- список на жртвите од зулумите на турската војска и башибозукот во с. Черешница (нечитливо) од 14 и 21.08.1903 година (сн. 76-79)

- преглед на штетите од нападот извршен од турската војска и башибозукот во с. Б’мбоки - Костурско (сн. 80)

- изгорени до темел од турската војска селата Воковени, Покрвеник - Ресенско на 15.08.1903, а жителите избегани (сн. 91)

- список на жртвите и уништените куќи при опожарувањето од Турците на селото Смилево на 15.08.1903 год. (сн. 82-128)

- претреси и апсења во Битола по наредба на Хилми-паша во потрага по В. Сарафов и по скриено оружје (сн. 129)

- опожарување на селата Черешница, Бобишта, Мокрени, Загоричани и други во Костурска кааза (сн. 130)

- сн. 131 нејасно (поплаки од коџабашијата на с. Крани - Преспанско)

- изјава за убиството на Стојан Марков при оружен судир кај с. Големо Илино (сн. 132)

- податоци за постраданите села Лахчани, Козичино, Иванчишта, Рабетино и други во Кичевско (сн. 133)

- потврда за претрпените штети на браќата Дешови од опожарувањето на селото Мраморец - Охридско (сн. 134)

- уверение за доделување материјална помош на сопругата на убиениот четник Годор Лазев од с. Облоков (сн. 139)

- список на жртви од селата Доленци, Брусник, Цапари, Св. Недела (сн. 140-149)

- преглед на пријавените штети од пљачкувањето на с. Крани - Ресенско (сн. 150-154)

- дел од извештај за теророт извршен од турската војска врз жителите на с. Смордеш, обвинување за извршеното опожарување на Чакаларов и неговата чета (сн. 155-156)

- списоци на лица без други податоци (сн. 157-159)

- список на фамилиите од Старо Смилево (сн. 160-161)

- список на жртвите, ранетите, ограбените и опожарените села во Костурско (сн. 162-165)

- преглед за ограбените лица и видот на штетите (сн. 166-167)

- список на ограбена покуќнина, стока и жито во с. Аржаново (сн. 171, 172)

- список на настраданите села во Битолскиот вилает (сн. 173, 174)

- список на настраданите земјоделци во Крушево (сн. 175)

- приговор од ограбените земјоделци против новонаметнатите даноци од турските власти (сн. 176)

- превод на статија од официјалниот весник на Битолскиот вилает “Монастир” (бр. 790 од 12.02.1900 год.) за лошата положба во Македонија (сн. 177-181)

- преглед на членовите на семејствата на четниците загинали за време на востанието (сн. 182)

- список на жртвите и штетите направени за време на востанието во селата Каромани, Могила, Старо Смилево и др. (сн. 183-186)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 61

ДЕЛО: 7/N°-4

февруари 1903

август 1903

Извештаи и телеграми до министерот за надворешни работи во Софија, Дипломатското агентство во Цариград во врска со убиството на рускиот конзул во Битола - Ростковски, апсење на убијците и испитување на сведоците за

настанот; испраќање во Русија на посмртните останки на убиениот конзул. (сн. 1-16)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 62

ДЕЛО: 7/N°-3

април 1903

мај 1903

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија во врска со сверските убиства на Турците извршени на 23 и 24.04.1903 во Битола и преземање вонредни мерки на безбедност:

- преземање вонредни мерки на безбедност од турските власти во Битола, засилување на војската и издавање посебни дозволи за движење (сн. 1, 2)

- список на турски лица (сн. 3 без други податоци)

- засилена воена контрола во Битола, затворање на “бугарските” училишта и дуќани, убиства и терор врз населението од страна на турските власти; список на жртвите од масакрот во Битола од 23 и 24.03.1903 (сн. 4, 5, 8, 9, 13)

- интервенција на рускиот конзул Ростковски до битолскиот валија во врска со последните немили настани како и крајно несигурниот живот во вилаетот; преземање безбедносни мерки од валијата за нормализирање на животот и стабилноста во Битолскиот вилает (сн. 6, 7)

- апсење на осомничени виновници од редовите на башибозукот поради убиствата извршени врз христијаните на 23 и 24.04.1903 год. (сн. 10)

- преземање мерки за зголемување на безбедноста на странските конзуларни претставништва, со исклучок на бугарското. (сн. 11, 12)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 63

ДЕЛО: IV/N°-2

јануари 1903

декември 1904

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија, Бугарското дипломатско агентство во Цариград во врска преминувањето на голем број села од патријаршиски во егзархиски:

- зголемен бројот на селата од Битолско кои доброволно се приклучиле кон Егзархијата; список на селата што се откажале од Патријаршијата; инциденти меѓу патријаршиски и егзархиски свештеници; опасност од ширење на романскиот елемент во Македонија и потреба за преземање мерки против тоа (сн. 1-4)

- заканувања и казнени мерки од грчкиот владика потпомогнат од турските власти во селата од Леринска кааза што се откажале од Патријаршијата и преминале кон Егзархијата (сн. 5, 6)

- преминување на 15 села од Крупишка нахија, заедно со свештениците, кон Егзархијата; преминување на 7 “бугарски” села од Насимечка нахија во егзархиски (сн. 10); преминување на с. Арменско и други во егзархиски (сн. 11); преминување на 70 гркомански семејства од Битола како и селата Нерово, Асамати, Курбиново, Раби, Медово, Руда и Добрушово, Лисолај, Србци, Чаирли, Нижеполе, Маково кон Св. егзархија (сн. 12-15)

- приведување во полиција на оние семејства од Битола кои се откажале од Патријаршијата и преминале кон Егзархијата (сн. 16)

- проглас од “Грчкиот комитет” од Атина дека се подготвува одмазда за секое извршено убиство на Грк во Македонија. (сн. 17, 18)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 64

ДЕЛО: 27/N°-43

март 1903

декември 1903

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија во врска со воените засилувања на турската војска во Битолскиот вилает, проблемот околу назначувањето на христијани-бекчи и како и за теророт од турската војска врз населението:

- прекомандување воени баталјони и табури од Битола за Вучитрн и Лерин (сн. 1, 2)

- воен распоред на војската по пунктови во Битолскиот вилает (многу нечитливо сн. 18, 19)

- движење на воени табури кон Солун (многу нечитливо сн. 12, 20)

- засилување на гарнизонот во Прилеп (многу нечитливо сн. 22, 23)

- засилено дејствување на три воени баталјони и еден редифски кон Прилеп (многу нечитливо сн. 30, 31)

- засилување со муниција и топови од Соровичево за Битола (сн. 34 нечитливо)

- засилено вооружување на војската (сн. 35 многу нечитливо)

- извештај во врска со преписката потпишана од Борис Сарафов (сн. 36 многу нечитливо)

- свечена вечера приредена од рускиот вицеkonzул Август Крол (сн. 37, 38 многу нечитливо)

- одлука на Главниот револуционерен штаб на Битолскиот вилает да се распуштат четите по настаните на Бигла Планина и Нижеполе (сн. 39, 40 многу нечитливо)

- оружен судир со жртви кај с. Буф (сн. 41, 42 многу нечитливо)

- известување од Министерството за надворешни работи до пелагонискиот митрополит Глигориј за начинот и процедурата при отворањето на касите на агентствата (сн. 45)

- за појави кога четниците се организираат против своите војводи?; за апсење на внукот на Сарафов во Битола (сн. 47-50 многу нечитливо)

- сн. 51, 52, 57 многу нечитливи

- поплаки од жителите на с. Арменско, Леринско (сн. 53, 54) и од жителите на с. Старо Велмеј, Охридско (сн. 55, 56 многу нечитливи) поради теророт вршен од турската војска.

- преписка за паричниот надоместок на членовите на Комисијата за контрола на сметките на Агентството (сн. 59-61)

- паричен надоместок на писар на Агентството (сн. 64, 65)

- преписка за средствата за репатрирање на ”бугарските” државјани (сн. 66, 67, 82, 83)

- за проблемот со назначувањето на христијани - бекчии и инцидентите во врска со тоа (сн. 68-71)

- појави на склучување договори за наемна работа меѓу беговите - сопственици на имоти и селаните “Бугари” (сн. 72, 73)

- преписка на митрополитот Глигориј со Мирчев за доделувањето помош во храна и облека во Костурско и Леринско (сн. 78-81 нечитливо; сн. 86-88 многу нечитливо)

- преписка во врска преместувањето на лекарот д-р Ив. Голев од Серез во Битола (сн. 93, 95, 99)

- за ослободувањето на Калчев и Христов и препораката да заминат за Бугарија (сн. 96)

- придружно писмо кон извештаите за назначување христијани - бекчии (сн. 98)

- нечитлив список од с. Локвица, Кукуречани (сн. 100)

- нечитлив список на фатени лица во текот на месец мај (сн. 102)

- молби од членови на четата на Ацко, чии домови се изгорени од Турците, препорака да се додели материјална помош на нивните семејства. (сн. 103-107)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 65

ДЕЛО: IV/N^o-7

октомври 1903

ноември 1905

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Бугарското трговско агентство во Солун и министерот за надворешни работи во Софија за:

- заминувањето на управителката на женскиот пансион, Анастасија Крстева, од Солун за Софија (сн. 1, 2)

- сн. 6 турски текст

- молби за помилување од група четници на разбиени чети. (сн. 7)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 66

ДЕЛО: П/№-13

октомври 1903

јануари 1912

- шифрувана телеграма од министерот за надворешни работи во Софија, Петров (сн. 5)

- преписка во врска со заемот од Бугарската земјоделска банка, кој преку Светата егзархија ќе биде распределен на постраданите семејства во Македонија и во Одринско (сн. 7)

- Правилник за начинот и условите на распределба на заемот со износи по каази (сн. 8-10); добиена премолчена согласност од великиот везир за делење на заемот и формирање комисија за контрола. (сн. 11)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 67

ДЕЛО: VI/№-6

декември 1903

декември 1904

Извештаи на бугарскиот трговски агент во Битола до министерот за надворешни работи во Софија и дипломатскиот агент Начович во Цариград за

претресите и апсењата вршени од турските власти при гонење на дејците на Комитетот:

- претреси, апсења и сослушувања во врска убиството на еден турски шпион од с. Крстовар (нечитливо) - Битолско и барана интервенција од австрискиот конзул за случајот (сн. 1, 2, 7, 8 делумно шифриран текст)

- сослушување на лицата приведени во прилепската полиција обвинети за учество во комитетски движења; зголемен бројот на војската во градот (сн. 3)

- повикани од скопскиот валија двајца бугарски граѓани, кои по пуштањето од затвор требало да заминат за Бугарија (сн. 4, 5)

- терор од многубројна турска војска во с. Смилево (сн. 6 многу нечитливо)

- претреси во Битола во куќата на учителката Зачева; пленета преписката на убиениот војвода Цветанов (нечитливо) и на војводата Ѓорѓи Сугарев; претреси вршени во с. Обедини (нечитливо) при потера по Дамјан Груев (нечитливо); апсења во с. Арменско - Леринско, с. Жупа - Селце, Дебарско (сн. 9)

- засилена воена контрола, претреси и заканувања од турските власти, потера по Даме Груев и Пере Тошев во селата: Смилево, Ајтос, Орехово и др. (сн. 10, 11)

- масовни убиства и апсења од турските власти по убиството на еден Турчин во с. Неволјани, Леринско (сн. 12, 13)

- апсење на двајца бугарски државјани кај с. Гревена (нечитливо) кои од Грција преминале во Македонија (сн. 14)

- зголемен бројот на војската во с. Бирник (нечитливо) Прилепско заради вршење претреси во потрага по оружје (сн. 15, 18)

- апсење на повеќе жители од с. Кркино и Егри (нечитливо), Битолско, обвинети за прикривање комити и вршење притисок врз жителите за откажување од Патријаршијата (сн. 16, 17)

- убиен од востаниците (нечитливо) грчкиот свештеник, поп Никола од с. Палихор - Кајларско; судски процес против обвинетите за настанот уапсени во серфизелскиот затвор; барана амнестија од Хилми-паша за осудените (сн. 18-20, 22, 23, 26, 27)

- организирање од турските власти потера по Ѓорѓи Сугарев кој се појавил во Леринско (сн. 21)

- претреси по оружје вршени од турските власти во селата Екши-Су и Буково - Битолско (сн. 24, 25)

- претреси од турските власти во “бугарската” црква во Битола како и повеќе апсења по убиството на еден гркоман во Битола (сн. 29, 30)

- масовни апсења на невини жители како и направен увид од рускиот и австрискиот конзул во врска со убиството на попадијата во с. Брод (сн. 31, 32, 34, 35, 39, 40)

- судски процес против Олга Христова од Битола, кај која е пронајдена преписката во врска со заминувањето на Радев со 40 приврзаници за Македонија, враќањето на војводата Кецкаров во Добруџа и јубилејните карти со черешовото топче (сн. 33, 36-38)

- уапсени по наредба на Хилми-паша: Димитар Петрушев од Битола (сопственик на хотелот “Солун” - нечитливо) обвинет како член на Революционерниот комитет; Иван Костов од Солун, чие име се наоѓало во преписката заплнета од турските власти (сн. 42), делумно шифриран текст за апсења во Охрид; уапсен братот на Ѓ. Сугарев

- Христо Сугарев (сн. 43); повеќе граѓани од Битола обвинети за нанесување телесни повреди на еден гркоман (сн. 44; 41-44)

- осуден за убиство без никакви докази еден жител на с. Аетос - Леринско (сн. 45-46)

- повеќе претреси и апсења на жители во Прилеп. (сн. 47)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 68

ДЕЛО: Ш/№-6

октомври 1903

февруари 1904

Преписка меѓу Бугарското трговско агентство во Битола и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со помошта од бугарската влада за настраданите од турските злосторства:

- материјална помош од Бугарската народна банка во Софија која преку Бугарското трговско агентство во Битола и Егзархискиот совет и црковната управа е доделена за постраданото население од турските злосторства; формирана комисија за распоредување на помошта (сн. 1-11, 20)

- упатства за работа на Комисијата за доделување помош на настраданото население (сн. 12-13)

- за извршената контрола од владиката Глигориј на опожарените села каде што е распоредена помош (сн. 18 нечитливо)

- префрлени 20 000 лева од Бугарската народна банка - Софија како помош на постраданото “бугарско” население во Битолско; распоредени средствата од помошта во Костурско, Преспанско, Ресенско, Кочанско и Демирхисарско (сн. 19, 20-24)

- доделување материјална помош на “бугарските” затвореници во битолскиот затвор (сн. 25, 31)

- преписка за покачените цени на дефицитарните производи (сн. 26, 27); телеграфско одобрение од Министерството за надворешни работи до Бугарското трговско агентство (сн. 28);

- одобрена сума од 10 000 лева на Бугарската егзархија за цели означени во извештаите од 14.01. и 9.02. (сн. 29)

- дадена помош во вредност од 4840 лева од кнегињата Клементина за настраданите (сн. 30, 40)

- упатство за начинот на доделување на помошта (сн. 32)

- преписка за начинот на распоредување на помошта во договор со владиците и бугарскиот егзарх во Охридска и Кичевска епархија (сн. 35-38, 40, 41)

- преписка за сметките испратени на Трговското агентство во Солун за распоредената помош. (сн. 39)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 70

ДЕЛО: V/55

јануари 1903

август 1903

Извештаи на бугарскиот трговски агент во Битола до кнежевскиот дипломатски агент во Цариград и министерот за надворешни работи во Софија за дејноста на Револуционерната организација во Битолскиот вилает:

- извршена контрола на оружјето на револуционерните комитети во Леринско и Костурско од Давидов, резервен поручник во бугарската армија (сн. 1 многу нечитливо)

- оружен судир со жртви меѓу четата на Поп Христо и турска војска и жандармерија кај с. Коњско - Охридско, со опширен опис на настанот (сн. 2)

- терор од “бугарска” чета врз жителите на с. Лесковец (сн. 3-4)

- оружен судир меѓу турската војска и жандармеријата и “бугарска” чета кај с. Избишта - Ресенска нахија (има податоци за судири на четите на Пенчо-војвода и на Ѓорѓи Сугарев, сн. 5-7 многу нечитливо)

- оружен судир и апсење на жителите на с. (нечитливо) Битолско (сн. 8, 9 многу нечитливо)

- поплаки до валијата од жителите на с. Избишта поради теророт и опустошувањето од турската војска и башибозукот (сн. 10 нечитливо); и од соседното село Ложани - Ресенско - (нечитливо) поради теророт вршен во нивното село по настаните во с. Избишта (сн. 11, 12 нечитливо)

- оружен судир со жртви меѓу многубројна турска војска (250 војници) и четата на војводата Арсов кај с. Цапари - Ресенско (сн. 13, 14)

- зголемена активност на Револуционерната организација и движење на голем број чети во Битолскиот вилает, инструкции од Централниот револуционерен комитет до револуционерните реони во врска со подготовките за востание; со план по каази (I чета на војвода Сугарев, сн. 15-18 нечитливо)

- изјави на членови на чети уапсени по настаните во с. Избишта за активисти на комитетот (сн. 19)

- оружен судир со жртви меѓу четите на војводите Славејко Арсов и Панчо и турската војска кај с. Љубојно, Долно Преспанско (сн. 20, 21-а)

- ослободување на политичките затвореници од Корча (сн. 22, 23)

- делумно шифриран извештај за тајниот состанок одржан во с. Логоварди, на кој присуствувале 80 членови на Комитетот (сн. 24, 25)

- оружени судири меѓу турска војска и четата на војвода Дејан кај с. Србино - Охридско и четата на војвода Таси кај с. Песочани (сн. 26, 27)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и “бугарски” чети, каде што бил и Б. Сарафов, кај с. Смрдеш - Костурско; поплаки од жителите до странските претставници и властите поради теророт на Турците по немилите настани (сн. 28, 29)

- оружен судир меѓу турската војска и востаничка чета кај с. Забрчани - Прилепско (сн. 30)

- извештај за смртта и тајниот погреб на војводата Давидов, загинат во Дебарца (сн. 31)

- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Тане и многубројна турска војска и башибозук кај с. Лесковец, Леринско, каде што Турците биле поразени (сн. 32-33)

- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Петар и многубројна турска војска и башибозук кај с. Крапштина (нечитливо), Леринско; кај загинатиот војвода турските власти пронашле список на активисти по што следувало апсење (сн. 34)

- оружен судир меѓу чета и турска војска кај с. Бреждани - Кичевско (сн. 35)

- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Тане и турска војска кај с. Зелениче, Леринско (сн. 36)

- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Цветков (загинат во судирот) и турска војска кај с. Могила - Битолско. Четата поразена, селото опустошено; кај војводата Цветков пронајден оригинален Правилник на Организацијата составен од 21 член и предаден на валијата (сн. 37-39)

- убиен од четниците поради одмазда Раиф-ефенди од с. Дедебалци - Битолско (сн. 40)

- оружен судир меѓу четата на војводата Чакаларов и турска војска кај с. Желево - Костурско (сн. 41)

- известување за затворање на училиштата во Охрид, кога учителите им се придружиле на четите во планината (сн. 42)

- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Папанчов и турска војска кај с. Баница, Леринско. Кај жртвите од четата пронајден материјал од работата на Комитетот (сн. 43, 44)

- оружен судир со жртви меѓу “бугарска” чета и турска војска кај планината Никодим - меѓу селата Ракле и Топлица, Прилепско (сн. 45)

- оружен судир со жртви меѓу “бугарска” чета и турска војска кај с. Беловодица, Прилепско (сн. 46)

- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Јован и турска војска кај гркоманското село Раково, Битолско (сн. 47, 48, 50)

- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Чакаларов и турската војска кај с. Габреш - Костурско (сн. 49)

- одземено оружјето на неколку турски војници од Охрид од група четници (сн. 51)

- убиени од четата на војводата Сугарев двајца жители на с. Чернобуки, Битолско, обвинети за предавство на четата на војводата Цветков (сн. 52)

- убиени неколку жители на с. Неред, Леринско, од четата на војводата Лечу, обвинети за предавство на четата на војводата Папангов (сн. 53)

- преку војводите Ковачов и Данчо предадени на Комитетот во Битола неколку машини за фрлање динамитни бомби (сн. 54)

- активност на Организациониот комитет на Революционерната организација во Битолско за подготовка на востанието со приближен датум до Петровден (сн. 55, 56)

- делумно шифриран извештај за судирот меѓу четата во која бил Анастас Лозанчев и турска војска кај с. Цапари - Битолско (кај Лозанчев, виден член на Централниот комитет) пронајдени заповеди од Матов (сн. 57-58 нечитливо)

- убиства на повеќе турски граѓани во с. Сарачино од “бугарска чета” (сн. 59); убиство на повеќе жители на с. Цапари, обвинети како турски шпиони, од четата на Сугарев (сн. 60), убиени повеќе жители на с. Хасаново од четата на загинатиот војвода Папанчев, обвинети како турски шпиони (сн. 61)

- агитација и подготовки за востание во Битолскиот вилает од Революционерниот комитет (план за напаѓање и опожарување на турските села); изјави на валијата пред странските конзули за мерките на турската власт за спречување на дејствувањето на Революционерниот комитет (сн. 62, 63)

- оружени напади и убиства од четите во турските села Лера, Рамно, Прибилци и други во Битолскиот вилает (сн. 64, 65)

- диверзантски акции од четите; строги мерки на турските власти против одлуката на Революционерниот комитет за напаѓање на селата со турско население (сн. 66, 67)

- подготовки за востание: навлегување на 900 востаници во Крушево на 27.07.1903 год. и заземање на најважните позиции во градот (сн. 68-69)

- заземање од турската војска на челните позиции во Крушево со многубројни жртви од двете страни (сн. 70, 73)

- воен судир меѓу четите и турската војска кај с. Арменско, Леринско, каде што на востаниците им се придружиле и други села; урнати мостови и оштетени патишта од востаниците, со што е оневозможен пристапот на турската војска и артилерија (сн. 71)

- опустошени од турска војска востаничките села Смилево, Болно, Круша; урнат мостот меѓу Солун и Битола од четите (сн. 72 недовршен извештај)

- опожарени селата Трново, Магарево, Избиште и Кривени, Битолско, од Власи - патријаршисти поради масовното заминување на жителите од тие села во четите (список на оние кои се придружиле на четите, сн. 74)

- заземано од четите влашкото гратче Клисуре, Костурско каде што се веело востаничкото знаме; диверзантски акции од востаничките чети во Костур и запленето оружје од турската војска (сн. 75, 76)

- средба на Хилми-паша и мајорот Омер Ружди со видни лица од сите народности на Битолскиот вилает во врска со востанието во Битолскиот вилает, при што е ветено од турска страна дека состојбата во вилаетот за кратко време ќе се нормализира (сн. 77, 78)

- нападнати позициите на востаниците во Крушево од многубројна турска војска под команда на Сулејман-паша со многу жртви; опожарени од востаниците селата Жервен, Костурско и воштарани (нечитливо, Леринско сн. 79)

- оружен судир со жртви меѓу востанички чети и турска војска кај с. Ѓавато, Битолско; опожарени од Турците селата Прекопана и Крапешница (сн. 80)

- прекината железничката линија кај с. Сакулево (меѓу Битола и Лерин) од востанички чети (сн. 81)

- пропратни писма за испратена преписка на Главниот револуционерен штаб до странските конзули во Битола (без прилози, сн. 82, 84)

- оружен судир меѓу востаниците и турска војска во Крушево, со многу жртви од страна на востаниците (сн. 83)

- план на востаниците да ја кренат во воздух железничката линија Солун-Битола со цел да се оневозможи движењето на многубројната турска војска и да се прекинат врските меѓу двата вилаети (сн. 85)

- навлегување на турската војска во Битолскиот вилает со војска од Албанија и Мала Азија за следење на востаниците; влошена состојбата за снабдување со храна и облека на востаниците; изјави на Хилми-паша дека востаниците наскоро ќе бидат потполно победени (сн. 86, 87)

- оружен судир меѓу четата на војвода Велко и 8 баталјони турска војска кај с. Смилево, со многу жртви од двете страни, селото опожарено и уништено, опожарени од турската војска и селата Меример и Свињиште - Битолско, Љубојно и Браточани, Преспанско (сн. 88)

- доведени во Битола 40 востаници од четата на војводата Чакаларов, кои сами им се предале на властите. (сн. 89)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 71

ДЕЛО: V/N^o-3

февруари 1903

април 1908

Извештаи од Бугарското трговско агентство во Битола до бугарскиот дипломатски агент во Цариград и министерот за надворешни работи во Софија за:

- телеграфско известување за потпишаната спогодба меѓу бугарската влада и Високата порта за амнестија на политичките затвореници (сн. 1 многу нечитливо)

- позитивен одзив за потпишување на Спогодбата кај “бугарската” јавност и црквата, наспроти грчките припадници; различни реагирања на странските конзули за настанот; стабилизирање на состојбата во вилаетот и мирно прославен Велигден како резултат на Спогодбата (сн. 2, 3, 6-8)

- убиство на војводата Петар Германчето во с. Ирман, Костурско и пленета неговата архива; терот од турска војска во с. Наколец и Брајчино; с. Рудари, Сирково, Братичино, Медово (сн. 4, 26-31)

- придружно писмо кон текстот на Спогодбата меѓу Кнежевство Бугарија и Отоманската Империја потпишана на 26.03.1904 во Цариград (сн. 8)

- средба на дипломатскиот агент во Битола со битолскиот валија за амнестираните Мирчев, Дорев и уште 40 други затвореници (сн. 9, 10)

- преписка за случајот на избеганиот во Бугарија како политички престапник протојереј Тома Николов - некогашен архијерејски намесник во Кичево (сн. 11-15)

- препис од Нотата бр. 569 упатена од Министерството за надворешни работи до Комесаријатот на Отоманската Империја во Софија во врска со непочитувањето на чл. 4 од Договорот меѓу Турција и Бугарија склучен на 26.03.1904 год. за преземање мерки против решението на турската влада за доделување земја, материјална и друга помош на муслимани - мухацири и нивно населување во напуштените опожарени христијански села (сн. 17, 18 - француски јазиик)

- препис од Нотата адресирана од Петров до претседателот на Советот на министрите, министерот за надворешни работи и дипломатскиот претставник на Бугарија во Цариград во врска со непочитувањето на Спогодбата меѓу Кралството Бугарија и Отоманската Империја склучена на 26.03.1904 год., непочитување на човековите права и свирепо однесување на турските власти кон христијанското население во Солунскиот, Битолскиот, Косовскиот вилает (сн. 20-23)

- терор и свертства од турската војска во с. Рудари - Преспанско (сн. 24, 25)

- терор, апсења и пленето оружје од турската војска во селата Љубојно, Медово, Брајчино, Сирково, Преспанско (сн. 32, 33)

- жалба од Пандо Стефанов - Битола против теророт на турска војска водена од јузбашијата во с. Братушино, Преспанско во потрага по оружје (сн. 34); молба од група уапсени сведоци од истото село за ослободување од притвор (сн. 35 нечитливо)

ФОНД: БУГАРСКО ТРГОВСКО АГЕНТСТВО - БИТОЛА

МИКРОФИЛМ: 4302

ГОДИНА: 1894-1907

МИКРОСНИМКИ: 1820

МЕТРИ: 49,70

ЈАЗИК: бугарски

СОДРЖИНА:

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 99

1904

Извештаи од кнежевскиот трговски агент во Битола Тошев до министерот за надворешни работи во Софија Петров за оружени судири на турска војска, “бугарски” и грчки чети:

- оружен судир меѓу четата на Митре Влавот со турска војска кај с. Вишени, Костурско (сн. 50); терор од грчка чета врз населението во с. Московец, Леринско (сн. 58); терор од бугарска чета врз гркоманското население во с. Сорович (сн. 62); оружен судир меѓу бугарска чета и турска војска во Битолско (сн. 63); судир меѓу бугарска и грчка чета кај с. Желево, Костурско (сн. 64); убиство на свештеник и коџобашија од с. Трсле од грчка чета (сн. 65)

- оружени судири на турска војска и “бугарски” чети кај Преспа (сн. 66), с. Крушовица, Прилепско и список на загинатите (сн. 67); терор врз гркоманското население од “бугарска” чета во с. Сребрено, Леринско. (сн. 68)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 100

ДЕЛО: VI/N^o-8

февруари 1904

декември 1904

Извештаи на кнежевскиот бугарски трговски агент во Битола, Тошев, кнежевскиот дипломатски агент во Цариград, Начович, до министерот за надворешни работи во Софија, Петров, за теророт на турски војници врз невиното население во Македонија:

- убиства на малолетни деца и беспомошни старци без причина, ограбувања и опожарувања селски семејства и др.: во с. Козица, Кичевско убиен татково на војводата Јордан Пиперката (сн. 1); убиства во Охрид (сн. 2) и с. Селце, Крушевско (сн. 3); Битолско (сн. 4); терор од четата на Тахир-Толе во Дебарско и Ислам Чауш во Битолско (сн. 5); терор од арнаутската чета на Качак-Шакир во с. Росоки, Дебарско (сн. 6); списоци на убиени селани и ограбени куќи од турски војници во Охридско, Ресенско, Прилепско, Демирхисарско, Кичевско (сн. 8-19); терор од четата на Расим и Тефик по селата во Прилепска, Битолска и Крушевска кааза (сн. 8, 10); терор од турскиот разбојник Вели-Рамо по селата на Леринска кааза (сн. 11); масовни апсења на населението во Битолско поради убиството на турски жандар (сн. 15, 16) и еден Турчин во с. Живан, Леринско (сн. 18)

- поплаки до Хилми-паша за теророт вршен врз населението од страна на турски војници и арнаутски чети во Дебарско (сн. 20); Прилепско (сн. 21), Костурско (сн. 22), Леринско (сн. 23), Лазарополе и Г. Белица (сн. 24), а за опожареното село Смилево, смилевскиот коџабашија побарал помош од тамошниот валија и од италијанскиот конзул (сн. 27-35); преглед на злосторствата направени по селата на Крушевска и Битолска околија (сн. 36-38)

- барање од странските конзули и од претставниците на странскиот печат да се достави преглед на настраданото население од теророт на грчки чети во Битолскиот вилает. (сн. 26)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 101

ДЕЛО: VI/N°-2

јануари 1904

октомври 1904

Извештаи од кнежевскиот трговски агент во Битола, Тошев, министерот за надворешни работи во Софија, Петров и дипломатскиот бугарски агент во Цариград, Начович, за исчезнувањето на некои затвореници од битолскиот затвор и за неподносливата положба на затворениците:

- протестни писма од група затвореници од битолскиот затвор, за исчезнувањето на повеќе затвореници, како и крајно неподносливите затворски услови за политичките и обичните затвореници (сн. 1-8); исчезнат затвореник од дружината на Сарафов од ресенскиот затвор (сн. 9); случајот со затвореникот Наум Димев од Охрид под псевдоним Марко Христо од Русе и реагирања на Хилми-паша и европските цивилни агенти на затворските проблеми. (сн. 10-20)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 102

ДЕЛО: VI/N^o-1

јануари-ноември 1894

Извештаи од Кнежевското бугарско трговско агентство во Битола (Тошев), министерот за надворешни работи во Софија, Петров, дипломатскиот бугарски агент во Цариград Начович, за состојбата во битолскиот затвор и проблемот со амнестираните затвореници:

- откриен од затворските власти таен подземен канал во битолскиот затвор (сн. 1); притворен Селим-беј, внукот на битолскиот валија поради сторено убиство (сн. 2); список на 38 ослободени лица од битолскиот затвор (сн. 4); бегство на 32 затвореници од битолскиот затвор организирано од Даме Иванов (сн. 5, 6); преземање построги мерки на турските власти кон затворениците (сн. 7); спор за решавање на проблемот со амнестијата на шефовите на Внатрешната организација - Атанас Лозанчев, Ѓорѓи Сугарев, Пере Тошев, Даме Груев, Петре Ацев, Ѓорѓи Нешков (сн. 10, 32, 37); сумарен преглед на амнестираните

политички и други затвореници од битолскиот затвор по наредба на султанот; преговори со битолскиот валија за избеганите амнестирани затвореници со список (сн. 38-45); сместени во битолскиот затвор осудените на робија донесени преку Солун од затворот во Деар-Бекир (сн. 46-48); посредување на Хилми-паша и на европските цивилни агенти за спроведувањето на турско-бугарскиот договор во врска со амнестијата на политичките затвореници и нивното враќање во родните места (сн. 49-56, 62); немири поради нетрпеливоста меѓу затворениците во битолскиот затвор. (сн. 67)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 103

ДЕЛО: Ш/№-4

февруари-мај 1904

Извештаи од кнежевскиот бугарски трговски агент во Битола Тошев до претседателот на бугарската општина во Костур, до министерот за надворешни работи во Софија Петров, за распоредување на помошта од бугарската влада во Костурско:

- на сираци и вдовици 2000 лева (сн. 1-6)

- жестоката борба меѓу грчката и бугарската пропаганда и положбата на населението во Костурско (с. Загоричани, Б'мбуки, Блаце, Мокрени, Прекопана и др.); во некои села владее тифус и бараат медицинска и парична помош. (сн. 7, 8)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 104

ДЕЛО: I/№-11

август-октомври 1904

Преписка на министерот за надворешни работи во Софија Петров со бугарскиот кнежевски трговски агент Гошев за назначување лекари во Македонија:

- назначување од бугарската влада на д-р Владов, родум од Ресен; негово досие (сн. 1-6); лични исправи на д-р Димитар Владов, лекар од Софија. (сн. 7-10)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 105

ДЕЛО: I/N^o-10

јуни-јули 1904

Преписка на кнежевскиот бугарски трговски агент во Битола Тошев и министерот за надворешни работи во Софија Петров за назначувањето од бугарската влада на д-р Кушев за лекар во Македонија. (сн. 1-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 106

ДЕЛО: I/N^o-6

Преписка на кнежевскиот бугарски трговски агент во Битола Тошев и министерот за надворешни работи во Софија Петров за назначувањето на д-р Јанчулев за лекар во Битола и за начинот на исплата на неговите примања. (сн. 1-5)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 107

ДЕЛО: I/N^o-5

јануари-мај 1904

Преписка на кнежевскиот бугарски трговски агент Тошев и министерот за надворешни работи во Софија Петров за назначувањето на д-р Голев за лекар во Штип и за начинот на исплата на неговите примања. (сн. 1-14)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 108

ДЕЛО: П/№-8

декември 1904

декември 1905

Преписка на Кнежевското бугарско трговско агентство во Битола и Министерството за надворешни работи во Софија за исплата на патните и дневните трошоци и ликвидирање на сметките на персоналот на Кнежевското бугарско трговско агентство во Битола. (сн. 1-49)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 109

ДЕЛО: П/№-17

декември 1904

февруари 1905

Преписка на кнежевскиот бугарски трговски агент во Битола Тошев со министерот за надворешни работи во Софија Петров во врска со одбирањето локација за изградба на објект за потребите на Агентството во Битола. (сн. 1-7)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 110

ДЕЛО: VII/№-7

февруари-септември 1904

Извештаи од кнежевскиот бугарски трговски агент во Битола Тошев до министерот за надворешни работи во Софија Петров за емигрирањето од Македонија:

- економската положба на населението во Македонија и причините за масовното иселување во Америка, Бугарија, Романија и во Србија, со преглед по каази, села, семејства или групи, години на иселување (Битолска, Леринска, Костурска, Охридска, Ресенска и Прилепска нахија, сн. 1-8);

- извештај за политичката положба во Битолскиот вилает со преглед на економската развиеност на каазите во Битолскиот вилает (оптовареност на населението со преголеми даноци од турските власти, терор од турски војници и разбојници; посебен осврт за економската положба на Битола како важен трговски центар на Македонија и неговата поврзаност со Европа преку Солун; положбата на планските села во Мариовско, во Демирхисарска, Ресенска, Охридска и Кичевска кааза и во Поречка нахија. (сн. 9-34)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 111

ДЕЛО: IV/N^o-2

септември 1904

јули 1906

Преписи од доверливи извештаи на дипломатскиот агент во Белград до министерот за надворешни работи во Софија за расцепот на српско-македонската револуционерна организација, како и за српската, грчката и романската пропаганда во Македонија:

- решенија за понатамошна работа во Македонија донесени од Конгресот одржан во Лесковац и Врање од страна на отцепената група од Бугарскиот централен српско-македонски комитет; префрлени од Србија во Кумановско две чети на војводата Ванче Скопјанче и Јове Довезенски (сн. 2)

- засилена дејноста на српско-македонскиот ЦК во Македонија со цел ликвидирање на “бугарските” првенци во Македонија (подготвено убиство на свештеникот Глигор во Гостивар, сн. 3)

- извадоци од извештај за расцепот на српско-македонското движење - на една страна војводите со своите чети, а на друга Л. Давидовиќ со парите, сметките и касовите книги (сн. 4-7)

- решенија од Собранието на српските конзули и Св. Симиш, за српската пропаганда во Македонија која треба да биде раководена исклучиво од Министерството за надворешни работи (сн. 8)

- средби на генералот Цончев со началникот на политичкиот оддел Т. Карајовев и К. Димитров како посредник во договорот меѓу поручникот Гирџиковиќ и Цончев (сн. 9)

- распоредување на српски учители во Македонија (сн. 10)

- статии во парискиот весник “Ла Монд” за засилената романска пропаганда во Македонија и за населувањето романски граѓани, особено во Карасули, Верија, Лерин, Битола (сн. 11, 12)

- испратени разузнавачи во Внатрешната македонско-одринска организација во Софија од страна на ЦК на организацијата “Д-р Гогевац”, а во согласност со српското воено министерство (сн. 13)

- за заострените односи меѓу бугарската и српската пропаганда во Македонија и за случајот со самоволното осветување на црквата “Св. Никола” во Тетово од српскиот владика Викентиј (сн. 14); протест од група граѓани на Тетово до султанот во врска со решавањето на проблемот за користење на црквата меѓу патријаршистите и егзархистите (сн. 16-17); список од Пелагониската митрополија во Битола на 15 лица од епархијата што живеат во Бугарија, а им испраќаат материјални средства на семејствата во Битола (сн. 18-21)

- извештај за населението во Прилепско, неговата национална и верска припадност и притисокот од грчката и српската пропаганда (хронолошки прегледи, статистички податоци на цркви, училишта); црковно-школските проблеми во Прилепска околија (сн. 22-37), делумно нечитливо)

- дел од протестот до кајмакамот во врска со доаѓањето на српскиот владика во Битола за осветување на црквата (сн. 38, 39 нечитливо и некомплетно)

- дел од разговорот со рускиот конзул Расумовски за постапките на митрополитот Синесиј (нечитливо и некомплетно сн. 40)

- дел од извештајот за дејноста на комитетот на Атанацковиќ и снабдувањето со пари и оружје на српските чети што заминувале за Македонија. (сн. 41)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 112

ДЕЛО: IV/N^o-6

јануари-декември 1904

Извештаи на бугарскиот кнежевски агент во Битола Тошев до министерот за надворешни работи во Софија Петров, кнежевскиот бугарски трговски агент во Солун Шопов, дипломатскиот агент во Цариград Начович, за грчката пропаганда во Македонија:

- апел од пелагонискиот свештеник Јоаким до населението на с. Крушевица, Маково и други села да не паѓаат под влијание на грчките групи што ги присилуваат да преминат во патријаршисти (сн. 1)

- организирана платена група од грчката влада, составена од поранешни грчки војводи (Коте-војвода од с. Рула, Костурско, војвода Вангел од Леринско и др.) со задача ликвидирање видни “бугарски” граѓани од Битолскиот вилает (сн. 2, 3)

- масовни апсења на свештени лица во селата Смрдеш, Брезница, Жупаништа, Желино, Горенци; убиен Атанас Флоров, свештеник од с. Черконица; апсење на учителите од селата Смрдеш, Жупаништа, Мокрени, Габреш и др.; притисок врз цели семејства од селата Горенци, Четилово, Руле, Жеглино и други за преминување кон Патријаршијата; предлог на Кнежевското бугарско агентство во Битола за спречување на грчката пропаганда: давање материјална помош на населението, зголемена контрола по школите и црквите, особено во селата Загоричане, Вишени, Косилец, Желево, Горенци, Д’мбени и други (сн. 4-9)

- решенија од состаноци на видни грчки граѓани и младината одржани во Солун и Битола за ликвидирање на “опасните Бугари” од вилаетот (сн. 10); и

протести испратени до валијата против убиствата на грчки граѓани од егзархистите во Битолскиот вилает (Мариовско, Костурско и др., сн. 12)

- посета на Македонија на грчкиот писател Клеоптис Николадес кој живее во Дрезден заради запознавање со состојбите во Македонија (сн. 14)

- соопштение од Портата до пратениците на реформаторските сили за зголемената контрола на активноста на грчката чета (формирана од Вангел), за ликвидирање на членовите на комитетот во Македонија осомничени за вршење притисок врз населението да ја признае Егзархијата (сн. 15, 15-а); притисок вршен од четата на Вангел во с. Сребрено, Невеска и др. за неприфаќање на Егзархијата (сн. 16); формирање на тајни грчки комитети по сите градови во Македонија за борба против бугарската и романската пропаганда (сн. 17, 18); акции на антибугарскиот комитет во Битола од грчкиот офицер Скаламарис (сн. 23, 24, 29)

- дистрибуција на брошурата од Виктор Верар (сн. 19, 20)

- обид за убиство на митрополитот Герасим од еден гркоман во Струмица (сн. 21); терор од четата на Коте, Стојан Бакалиев и др. во Костурско и Трново (сн. 22, 27, 30), Леринско (сн. 28), с. Буф, Костурско (сн. 32); наклонетост на валијата и на турската управа кон ширењето на грчката пропаганда во Битолскиот вилает (сн. 26)

- убиство на грчкиот војвода Вангел од с. Сребрено (сн. 31); уапсен Коте-војвода во с. Рула (сн. 33)

- прокламација на новооснованиот грчко-македонски комитет во Атина (сн. 37)

- собрание на грчките владици од Костур, Лерин и Крушево против присилувањето на населението по селата на Битолскиот вилает да се откажат од Патријаршијата и да ја прифатат Св. егзархија (сн. 39); акциите на две грчки чети против ваквите појави во битолските влашки села Нижополе, Моловишта, Гопеш, Магарево и Трново (сн. 40); побарана оставка од грчкиот митрополит Јоаким како протест поради непочитувањето од турските власти на правата што му се доделени со султановиот брат. (сн. 42)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 113

ДЕЛО: VIII/N°-2

февруари 1905

декември 1907

Извештаи од Кнежевското бугарско трговско агентство во Солун (Шопов), Кнежевското дипломатско агентство во Цариград до Бугарското трговско агентство во Битола (Тошев), министерот за надворешни работи во Софија Станчов и Кнежевското бугарско трговско агентство во Цариград (Добрев), за финансиските реформи во Турција и друго:

- реагирање на англискиот, францускиот и на италијанскиот генерален конзулат во Солун за финансискиот план изработен од грчки, руски и австроунгарски претставници во Цариград (сн. 1-4); дел од прегледот на трошоците (сн. 5)

- статистички прегледи за бројната состојба, народноста и вероисповедта на жандармеријата во Солунскиот санџак за месец мај 1904 година (сн. 7)

- преглед на буџетите на трите румелиски вилаети (сн. 8-12); список на финансиските повереници (сн. 13); состанок на европската финансиска комисија составена од француски, англиски, италијански и германски финансиски контролори во Солун и заеднички со руските и австриски колеги во Скопје (сн. 14-16)

- измени во даночниот систем донесени со императорско ираде, а врз основа на барањето на меѓународниот финансиски комитет (сн. 17-19, 22)

- разрешување на англискиот финансиски советник во Битола, Харвеј, и назначување на Гревс (сн. 20, 21, 26)

- написи во турскиот весник “Аскер” за административните реформи во Румелискиот вилает (сн. 25, 29, 31)

- назначување на германскиот конзул во Солун, баронот Остман, за член на меѓународна финансиска комисија (сн. 27)

- наредба од Цариград до главниот инспектор Хилми-паша за дополнување на вилаетските административни совети со членови на финансиската комисија (сн. 28-31)

- дел од извештајот за составот на жандармеријата во Солунскиот вилает; баталјони во Скопје, Серез, Драч, Битола (сн. 32, 33)

- извештај од состанокот на финансиските делегати и на цивилните агенти во Скопје. (сн. 34-36)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 114

ДЕЛО: 4/N^o-4

февруари 1905

декември 1905

Извештаи од Бугарското трговско кнежевско агентство во Битола и Солун до Министерството за надворешни работи во Софија, цивилните агенти и конзулите за теророт на турската војска и на грчките чети врз мирното население на Битолскиот и Солунскиот вилает:

- потрага по четата на Христо Узунов и малтгретирање на жителите во с. Цер од 300 турски војници (сн. 12-14)

- поставување бомби од полициски чиновници во куќите на сомнителни граѓани во Воден (сн. 1-5)

- протести од конзулите во Битола до валијата поради теророт од турската војска во с. Савиќ - Леринско (сн. 6-8) и во селата во Мариовско- прилепската кааза (сн. 9)

- терор од грчки банди во Костурско (сн. 10)

- интервенција на Хилми-паша за ослободување на невино притворени граѓани во Солунскиот вилает (сн. 11)

- терор од грчки банди во с. Сребрено - Леринско; оружен судир со селаните во близина на с. Невеска (сн. 17); масакрирање сезонски работници од Костурска кааза што работеле во Грција (сн. 20) и жители на повеќе села во

Битолската кааза (сн. 20); притисок со заплашување на жители од повеќе села во Леринско и Преспанско да ја прифатат Патријаршијата (сн. 26)

- присилување на жителите од Преспа од турските власти на доброволна работа за изградба на касарни (сн. 31), снимки на француски јазик бр. 3, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31

- убиство на учител од Турци во затворот Еди-Куле во Солун (сн. 34 француски јазик); убиства на невини лица во Демирхисарско од турски војници предводени од бимбашијата, а една црква во Воденско затворена од турски жандарми (сн. 39 француски јазик)

- убиства и обиди за убиства на трговци од Битола и уценувања на трговци во Драма за плаќање одредени суми пати на грчкиот комитет (сн. 35-37, 43 француски јазик)

- апсење на повеќе лица во Леринско обвинети за револуционерна дејност и извршени убиства по лажни сведочења на Грци (сн. 44 француски јазик)

- осуден Грк од с. Селфице кај кого е најдена преписка меѓу грчко-македонскиот револуционерен комитет во Атина и водач на грчка банда за депонирање оружје потребно за интервенција против Македонците во Мариовско и с. Магарево (сн. 46 француски јазик)

- оружен судир со грчка банда кај планината Вич со жртви и ранети (сн. 47 француски јазик); убиство на свештеник од грчка банда кај Еницевардарско (сн. 48 француски јазик); убиство на претседателот на Бугарската општина во Кајлари од грчка група и други убиства во Крушево и Ѓавато (сн. 52-58 француски јазик); сверски убиства на селани од грчки комити во Солунско, с. Блаце, Прекопана, Јанче и други (сн. 62-64 фран. јазик); акции на вооружена грчка банда во Воденска кааза (сн. 66 француски јазик нечитливо); притисок вршен врз свештените лица во Воденската кааза за лојалност кон Грците (сн. 66 француски јазик); терор од грчка банда во Мариовска нахија за признавање на Патријаршијата (сн. 67 француски јазик); терор од грчка банда и оружен судир во с. Ајтос - Леринско (сн. 68 француски јазик); заканувачки писма од водач на грчка банда до угледни жители во Солунска кааза за признавање на Патријаршијата (сн. 70 француски јазик); опело со пропагандна цел во црквата во Драма (сн. 72, 73 француски јазик); малтретирање селани, убиства на учители и свештеници, опожарување куќи, масакрирања од грчки банди во селата Суви

Дол, Битолска кааза (сн. 74 фран. јазик), с. Теово, Воденска кааза (сн. 80 француски јазик), с. Раково, Битолска кааза и други (сн. 81-84 француски јазик), притисок од грчката пропаганда врз населението на с. Скочивир, Битолско и Лерин за да се декларираат за патријаршисти (сн. 96 француски јазик)

- поплаки до валијата на Солунскиот вилает од егзархистите кои властите ги евидентираат како Грци и поголем број жители од околината на Дебар евидентирани како православни Албанци, и покрај тоа што во Турската Империја албанската нација не е официјално признаена (сн. 49, 50 фран. јазик)

- терор од српски банди во Кичевска кааза за прифаќање на Патријаршијата (сн. 86 француски јазик)

- наредба од грчка банда жителите на с. Скочивир, Битолска кааза, да се декларираат за Грци (сн. 88 француски јазик)

- оружен судир со грчки банди во близината на Солун (сн. 90, 91 многу бледо и нечитливо)

- терор од грчки банди, убиства во с. Орахово (сн. 98, 99 нечитливо); притворени мухтарите на повеќе села во Битолската кааза зашто жителите одбиле да се декларираат за Грци (сн. 100 француски јазик), демолирана црквата и убиен црковниот нотар во с. Ерменско (сн. 103 француски јазик).

- ограбување по селата во Преспанско од грчки банди (сн. 108 француски јазик), притисок вршен врз населението во с. Ницилово за признавање на Патријаршијата (сн. 109 француски јазик)

- терор од грчка банда во с. Кошиново - Еницевардарско (сн. 110 фран. јазик); убиства од грчка чета на селани во селата Будимирци и Петалино како и во селата Ајтос и Сетина, Леринско (сн. 111 фран. јазик); сн. 112 нечитливо, судир на грчка чета со повеќе селани од с. Драгоманси (сн. 114 фран. јазик нечитливо); присилување повеќе трговци од Воденско да ја признаат Патријаршијата (сн. 117 фран. јазик); нападнати повеќе селани од грчка чета во с. Герман, Преспанска нахија (сн. 118-120 фран. јазик); апсење на повеќе лица од с. Базерник, Демирхисарско, за чие ослободување е барана висока кауција (сн. 121, 123 фран. јазик); убиства од грчки чети во с. Метимир, Воденска кааза и во Гевгелиска кааза (сн. 124 фран. јазик); убиство на учител од основното училиште во Битола извршено од гркомани (сн. 125 фран. јазик); притисок врз жителите на с. Куфалово, Солунска кааза, кои повеќепати одбивале да се декларираат за Грци

(сн. 126 фран. јазик); убиства и малтретирања од грчки банди во Воденско (сн. 128, 133 франц. јазик); убиства, опожарувања на куќи, кражби и друго од грчко-турски банди придружени од муслимани од Прилепско и Демирхисарско (сн. 129, 131, 132 фран. јазик); малтретирање на селани од турски банди во Битолско (сн. 134 фран. јазик); убиства од српско-турска банда во с. Лабуништа, Охридско (сн. 135 француски јазик); убиства и опожарувања куќи во Гевгелиско и Воденско (сн. 136 фран. јазик); обид за убиство на службеник на Бугарското претставништво во Серез од еден Грк (сн. 130 фран. јазик); малтретирање и кражби од турска банда во с. Горно Оризари (сн. 140-141 фран. јазик); притисок вршен од грчки банди врз егзархиското население за признавање на Патријаршијата во Ениџевардарско (сн. 142 француски јазик), Лерин 144, 150 фр); масовни апсења на младинци од грчки банди во Гевгелиско (сн. 145); убиства на учител и други лица во Неготино (сн. 149 фр. јазик); малтретирања и убиства во с. Забардени, Леринско (сн. 146-148 фран. јазик); малтретирани граѓани во квартави на Солун од грчки комити (сн. 151 фран. јазик); убиства од грчка банда кај с. Лангаза, Ениџевардарско (сн. 152 фран. јазик); апсења во с. Добрени, Леринско од грчка банда составена од 60-70 лица (сн. 153 фран. јазик); малтретирање на жителите на с. Киркалово и други во Ениџевардарско, апсења без причина и заканувања за признавање на Патријаршијата (сн. 154 фран. јазик)

- терор од турската војска во потрага по комити во селата во Демирхисарско (Радево, Брегово, Зашле и др.) и Крушевско (Горно Дивјаци, Пуста Река, Ариљево и др., сн. 155 фран. јазик)

- притисок од грчка банда врз населението од селата во Воденско да се откажат од Егзархијата и да преминат кон Патријаршијата (сн. 156 фран. јазик); терор од грчки и турски банди во Струмица, Серез и Ениџе - Вардар (сн. 157-158 фран. јазик); самоволија на Мехмед-бег со зголемување на таксата за пасишта во селата во Дебарско (сн. 159 фран. јазик); обиди за убиство на грчка банда на претседателот на “бугарската” општина во Серез; малтретирање граѓани и опожарувања од турски банди во Радовиш (сн. 160 фр. јазик); малтретирање и апсење на граѓани од турски банди во Струмичко и барање откуп (сн. 162, 163); убиства, кражби и опожарување од грчки чети потпомогнати од турската војска во Ениџевардарско, а обвинетите ослободени на судењето одржано во Солун (сн. 164, 165 фр.); оружен судир меѓу четата на Митре и турска војска и башибозук

кај с. Вамбел (сн. 166 фр.); обид за убиство од грчка банда на свештеникот на црквата во Просочен - Драмска кааза (сн. 167 француски јазик); терор од албанска банда и грабеж во с. Елоец, Кичевско (сн. 168 фр.); дел од извештај за случајот “Ташко” - обвинет за убиство. (сн. 170 фр.)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 115

ДЕЛО: VII/III

јануари 1905

декември 1905

Извештаи и преписка на кнежевскиот трговски агент во Битола - Тошев, со Бугарското трговско агентство во Солун, Бугарското трговско агентство во Скопје, Бугарското дипломатско агентство во Цариград и со Министерството за надворешни работи во Софија за дејноста на цивилните агенти и странските офицери - реформатори во Македонија, за пописот на населението, правилници за работа на финансиските управи во Солунскиот, Косовскиот и во Битолскиот вилает:

- известување за начинот на поднесување на барањата упатени до Хили-паша (сн. 1)

- решение од султанот со кое се дозволува враќање на амнестираните лица во Одрин како и мерки на власта кон “Бугарите” во вилаетот (сн. 2, 3)

- барање на жителите на селата во Струмичко упатени до Хилми-паша и рускиот цивилен агент да му се дадат на населението неопходните права како услов за престанок на револуционерното движење (сн. 4)

- назначување нови италијански офицери на служба во Прилеп, Кичево, Ресен, Охрид, Лерин, Костур и Битола (сн. 5)

- известување за разговорот меѓу бугарскиот трговски агент во Битола и Хилми-паша, во кој се изразени сомневањата на Хилми-паша дека бугарскиот дипломатски агент Ризов се занимава со револуционерна дејност (сн. 6)

- преписка со Хилми-паша во врска со повторниот обид за воведување на новиот даночен систем (сн. 7); интернирање на “Бугарите” од Цариград (сн. 8)

- податоци за полициските чиновници во Битола (сн. 9); за бројот на стражарите - христијани во Битолскиот вилает (сн. 10)

- барање на австроунгарскиот цивилен агент поради недоволната соработка со Цариград во спроведувањето на Мирџштегските реформи во Македонија да не биде назначен по вторпат за цивилен агент во овој реон (сн. 11)

- формирање комисија од Цариград со задача да изврши увид во злоделата и теророт на турската војска и башибозукот врз мирното население во сите воени области во Македонија, особено во опожарените села Куклиш и Жерве (сн. 12)

- препорака од Високата порта до главниот инспектор Хилми-паша да ги предупреди цивилните агенти во иднина да имаат подеднаков став кон целото население во Империјата, без разлика на народноста (сн. 13)

- информации од дописникот на весникот “Тајмс” Баучер, кој престојувал на Крит, за формираните чети од 150 доброволци што ќе заминат за Македонија и за влијанието на тугите пропаганди во Македонија (сн. 15, 18, 21-24)

- извештај од Кнежевското дипломатско агентство во Рим за ставот на Италија кон турско-романскиот инцидент (сн. 16)

- зголемен број српски чети, засилена српска пропаганда и притисок за признавање на Патријаршијата од населението на Скопски санџак (сн. 17)

- телеграма - наредба од главниот инспектор Хилми-паша до судските власти на трите румелиски вилаети за отстранување на неправилностите во судското работење (сн. 20)

- податоци во врска со помошта за обнова на изгорените села во Леринско и Костурско (сн. 30, 34)

- упатства за спроведување на пописот на населението и начинот на пријавување на патријаршистите и егзархистите пред и по 1903 година (сн. 32, 35)

- извештај за заедничката посета на Хилми-паша и руските и австриските цивилни агенти на Битолскиот вилает (сн. 36, 37)

- извештај за болеста и разрешувањето на австрискиот цивилен агент Милер и назначувањето на негов заменик (сн. 38, 40, 45, 47, 48, 51)

- поплаки од Начович до Саид-паша за честите претреси и гонења на населението од турските власти (сн. 39)
- забелешки на бугарскиот трговски агент во Солун до Хилми-паша во врска со неправилностите во пописот на населението (сн. 42-44)
- податоци за членовите на административните совети во казанлиските, санџашките и вилаетските градови (сн. 49-50, 53)
- предлог од Хилми-паша до централната императорска власт врз основа на поплаките за неправилното работење на комисиите за попис на населението пописот да се врши по вероисповед, а не по народност (сн. 52)
- извештаи за назначувањето на меѓународна финансиска контрола во трите вилаети и за реагирањата на турските и на грчките кругови (сн. 54, 55)
- наредба на Хилми-паша до директорот на турските пошти за воведување цензура на пратките со словенските земји (сн. 57)
- за назначувањето и составот на осум комисии за попис на населението во Битолска кааза (сн. 58, 63)
- проптални средби на Хилми-паша со конзулите на големите сили во Солун (сн. 59-62, 65)
- поплаки од населението на Сер поради присилувањето на турските власти и комисиите за попис тие да се пријавуваат како Грци (сн. 64)
- назначување на Рихард Опенхар за австроунгарски цивилен агент во Стега? (сн. 66) за претставник на европските финансиски контролори (сн. 72, 79)
- засилена српска пропаганда врз населението во Битолскиот вилает во врска со пријавувањето (сн. 67); поплаки од жителите на с. Полог - Битолско и с. Герман - Преспанско до властите и до конзулите поради притисокот вршен од комисиите за попис да се пријавуваат како Грци (сн. 70)
- навлегување на грчки чети во с. Буково, Битолско, и интервенција на италијанскиот полковник Албер до властите за нивно следење (сн. 69, 71)
- претреси и апсења на турските власти во с. Куфалово - Солунска кааза обвинети за криење грчки чети (сн. 73)
- воведување нов данок за селаните во Битолскиот вилает од турските власти под изговор за засилена контрола на сè поголемиот број чети во вилаетот (сн. 74)

- препорака на цивилните агенти сите барања од населението да бидат директно упатени до нив, без посредство на трговските агенти (сн. 76); придружни писма (снимка 78, 80, 82-86, 88-94, 97-101, 108-111; 118, 119, 121; 158, 161-174, 176-183)

- налог за доставување еден примерок од мемоарите на Македонската организација на италијанскиот конзул (сн. 81)

- известување за влошената финансиска состојба во Битолскиот вилает (сн. 287)

- влошена положбата на населението во Битолскиот вилает, секојдневни убиства и друг вид терор врз мирното население од агитатори платени и поддржувани од властите, од грчко-турските чети и редовниот аскер, особено во с. Кривени, с. Облоково, с. Кожари, с. Бобишта и други во Костурско, Леринско, Охридско и Кичевско (сн. 102-107)

- терор од турски собирач на данок придружен од 30 војници во с. Крклино (сн. 11)

- концепт на извештаи до членовите на Комисијата за реформи за неспроведувањето на Мирцштегските реформи во Македонија (сн. 114-116 фр.)

- податоци од францускиот вицекозул во Битола дека нема да има промени во собирањето на данокот десеток до крајот на 1903 година (сн. 117)

- барање од старешините на селата во Долнопоројска нахија (Серез) до цивилите агенти да се реши прашањето со пазарниот ден за христијанските села (сн. 122)

- преписка за барањата добиени од поединци, групи селани, претставници на црковни општини од разни места во Серската кааза со молба за нивно препраќање до цивилните агенти (с. Зелахово, с. Мелник, с. Сираково, с. Крлуково, Чифлик, Ени-Махале и др.) (сн. 123, 126, 130, 132-148)

- препис на извештајот на Кнежевското дипломатско агентство во Виена за понатамошната работа на меѓународната финансиска контрола во Македонија и ставот на големите сили (сн. 149)

- анализа на министерот за надворешни работи во Софија за општествено-политичката и меѓунационалната состојба во Македонија; засилен притисок од српската и од грчката пропаганда; преминување на многу села од егзархиски во патријаршиски, особено по 1903 година; појава на терористички чети ставени во

служба на турските власти; поплаки до Хилми-паша за составот и работата на комисиите за попис на населението; активности на револуционерните комитети во настанатата состојба; апел до големите сили

- потписнички на Берлинскиот договор за формирање меѓународна комисија што ќе го спроведе пописот на населението во Македонија според чл. 3 од Мирциштегската програма (сн. 151-155)

- реагирање на Бугарското трговско агентство во Солун поради неправилното работење на судиите и поради високите казни изречени на обвинетите за политички престапи (сн. 175); поради анархијата што владее во турските судови (сн. 180); поплаки од повеќе затвореници од с. Богданци - Гевгелиско (с. 181)

- предлог од Хилми-паша за формирање комисија за следење на спроведувањето на реформите (сн. 184, 223 нечитливо)

- повик од турските власти до населението што ги напуштило своите домови поради терор од турската војска да се врати на своите огништа со ветување дека ќе се преземат најстроги мерки да им се обезбеди мирен живот и работа (сн. 186)

- поплаки до цивилните агенти поради теророт, масовните убиства и се понесигурниот живот вршени од турската војска и башибозукот врз мирното население на селата Старичени - Костурско, с. Жужолци, Костурско, с. Маково - Прилепско, с. Орле, Прилепско и други, како и индиферентниот однос на турската власт на овие појави (сн. 187-189; 221, 222, 190-192)

- предлог-правилник за работа на финансиската комисија во трите вилаети, изработен од финансиската делегација и испратен до Високата порта (сн. 193-197); одговор на Високата порта по барањето на големите сили за финансиска контрола во Македонија (сн. 198-200, фран.); пречистен текст на финансискиот правилник (сн. 217-219 фран.)

- известување за прокламацијата напишана во Солун на турски јазик со револуционерна содржина упатена до народот да го крене својот глас против вековниот непријател (сн. 201, 2002, 220)

- упатство за начинот на собирање, контрола и предавање на данокот десеток по селата, а со цел да се избегнат многуте злоупотреби (сн. 203, 205)

- Декларација на Балканскиот комитет до балканските народи за воспоставување контрола на правата и овластувањата на султанот, за престанок на меѓусебната борба на народите и воспоставување мир и меѓусебна соработка (сн. 206 франц.)

- преглед на буџетот на трите вилаети: Солунскиот, Битолскиот и Косовскиот (сн. 207)

- резиме (краток преглед) за воведувањето на новата реорганизација на судството во трите румелиски вилаети (сн. 208-216 франц.)

- дел од преписка во која станува збор за писмо адресирано до Јане Сандански (сн. 224 многу нечитливо)

- дел од преписка за долговите на војската (сн. 227 нечитливо); извештај за поплаките од жителите на селата Кукуречани и Могила (сн. 229 нечитливо); дел од извештај за средбата со рускиот вицеkonzул Кофман (сн. 230 нечитливо); дел од извештај за жители што се откажале да се декларираат како егзархисти (сн. 231)

- дел од извештајот за малтретирањето и присилувањето на жителите од с. Горенци, Зехненски реон од турската војска за да преминат во патријаршисти и интервенција кај Мушир-паша на францускиот офицер Веран (сн. 232); дел од извештајот за масакрот од турска војска во с. Могила (сн. 233)

- делови од извештаи за членови на комисији за попис на населението (сн. 234-238)

- делови од извештаи за реформаторскиот апарат во Македонија (сн. 239), за непријателскиот став на полициската власт кон “бугарското” население (сн. 240), за критериумите и проблемите што се јавуваат со пописот на населението во мешовитите села каде што живеат патријаршисти и егзархисти (сн. 243), за промените во жандармеријата и полицијата (сн. 245), сослушување од Хилми-паша на група селани од Солун за бројот на весниците што се издаваат во Струмичко и барањата за слобода на печатот доставени од група учители по наредба на Чернопеев (сн. 246); дел од наредбата на Таксин-паша за сузбивање на злоупотребата на должноста од турските власти и теророт вршен врз недоволното население (сн. 247 франц.) и кратки делови од извештаи без посебни податоци (сн. 241, 242, 244)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 116

ДЕЛО: VIII/N°-2

јануари 1906

ноември 1906

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Бугарското трговско агентство во Солун, Дипломатското бугарско агентство во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија за неправилностите во работата на финансиските комисији, поплаките на населението поради теророт вршен од турската војска и башибозукот и друго:

- преписка во врска со барањето на грчкиот адвокат од Солун да биде назначен за чиновник во финансиската комисија (сн. 1-3)

- соопштение да се препраќаат сите забелешки за финансиските проблеми до Контролната финансиска комисија во Солун (сн. 8)

- поплаките од 16 села од Костурско за теророт од турската војска и проблемите со даноците, препратени од Хилми-паша до битолскиот валија поради сомнение дека се организирани од револуционерните комитети (сн. 9, 10, 11)

- поплаки од селата Вишени, Бапчор и други на проблемите со даноците, неподносливата материјална положба и теророт на турската војска, упатени до цивилните агенти како членови на финансиската контролна комисија (сн. 12)

- упатство од Бугарското трговско агентство во Солун поплаките за злоупотребите на финансиските чиновници да се упатуваат директно до финансиската комисија, а не преку цивилните агенти (сн. 10, 13 нечитливо)

- разрешување на помошникот на Хилми-паша во финансиската комисија, Стеф, и назначување на негово место на Харвеј од Англија (сн. 14)

- реагирање на претседателот на Емборската општина - Битолски вилает до Европската контролна финансиска комисија за проблемите со данокот и составот на комисијата претежно од членови Грци и гркомани (сн. 15, 16)

- терор од турската војска, башибозукот и албанските банди при собирањето данок од селата Новаци, Ложани и други во Кичевската кааза;

убиства, малтретирање невино население, претреси и опожарувања по селата Горно и Долно Дивјаци, Радово, Пуста Река, Мало и Големо Илино, Сопотница и др. - Демирхисарско; во Костурско, Битолско и др. (сн. 17, 19, 20); за овие настани запознаена Меѓународната финансиска комисија во Солун (сн. 21)

- поплаки од жителите на с. Буф - Леринско, до Хилми-паша, претседател на Финансиската комисија за румелиските вилаети, за неправилностите во трошењето на државните даноци, особено за воената обврска и десетокот, како и за пописот на населението (сн. 22); податоци за бројната состојба по национален и верски состав, бројот на куќи и собрани даноци (сн. 23); преземање мерки за корекции во даноците (сн. 24); разрешување од должноста на еден финансиски инспектор (сн. 25)

- констатирани неправилности од финансиската комисија во с. Баница (сн. 27 нечитливо)

- дел од извештаи за неправилностите при собирањето на даноците (сн. 30, 32, 33)

- дел од извештај за поставување учители по турски јазик во Серско - Битолска кааза. (сн. 36)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 117

ДЕЛО: V/N^o-3a

јануари 1906

декември 1906

Извештаи на Кнежевското бугарско трговско агентство во Битола до Бугарското трговско агентство во Солун, Министерството за надворешни работи во Софија и до Дипломатското кнежевско агентство во Цариград за теророт и малтретирањето на населението во Битолскиот вилает од турската административна и воена власт:

- поплаки од жителите на 16 села во Кичевско од теророт на турски и албански чети: присилно собирање даноци без законска основа, ограбувања

цркви - с. Асаово - Леринско, кражби во куќите на свештените лица - с. Цер, Демирхисарско, убиства без причина во с. Кривени, Ресенско, с. Неокази, Леринско и др. (сн. 1-3)

- поплаки од жителите на 15 села во Демирхисарска кааза: с. Брезово, Горно и Долно Церско, Големо и Мало Илино, Сопотница и други за малтретирањето од административните и воените власти, теророт од турската војска и башибозукот во потрага по комити (сн. 4-7); теророт од турскиот аскер во с. Дупјани, Кичевско (сн. 9); во с. Прибилци, Демир Хисар (сн. 15 франц.)

- упатство од Бугарското трговско агентство во Солун за начинот на доставување на поплаките од населението (сн. 8)

- зачестено навлегување на грчки чети во Солунска кааза преку Гребенско и организирање на населението на востание (сн. 11); мерки преземени од турската власт за спречување на ваквите појави (сн. 13); известувања за овие појави и потреба од зајакнување на контролата на границите (сн. 14 франц.)

- претреси, малтретирања и убиства од турската војска во потрага на војводата Пецо со четата во с. Лисолај - Битолска кааза (сн. 16); претреси и невиден терор во с. Пудели - Леринско (сн. 21, 27) и други (18) каде што е барано скриено оружје; откриена тајна соработка на еден вработен од Конзулатот со Револуционерниот комитет (сн. 19, 20); поплаки до валијата поради одлуката на турските власти за одземање на оружјето од гавазите, учителите, трговците и другите видни граѓани (сн. 17); барање до цивилните агенти да преземат строги мерки против големиот број убиства од грчки чети (сн. 23 - предлог мерки од Хилми-паша за стабилизирање на состојбите во Вилаетот, упатени до цивилните агенти (сн. 24)

- извештај за дејствувањето на началникот на жандармеријата поткупен од Грците

- намален бројот на поплаките од населението до цивилните агенти поради незадоволството од нивната неангажираност за реализација на Мирџштегските реформи и упатства од комитетите на Македоно-одринската организација поплаките да се упатуваат до конзулите на големите сили (сн. 26)

- терор од турската војска (претреси, кражби, опожарувања, малтретирање до смрт и убиства на невино население и др.) во селата на Битолска кааза: с. Канатларци - Костурско (сн. 31); с. Кулковени, Кривени и

други во Леринско (сн. 32, 35, 39 франц.); с. Вевчани - Струшко (сн. 41, 42); с. Орланци - Кичевско (сн. 43)

- терор врз населението на с. Дупјани, Кичевско од српска чета (сн. 43)

- дел од извештај за колективната молба упатена до Хилми-паша и до битолскиот валија за добивање дозволи за скриено носење оружје (сн. 39 нечитливо)

- дел од извештај за начинот на доставувањето на службените информации меѓу бугарските трговски агентства во Битола и Солун до Дипломатското агентство во Атина. (сн. 40)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

А/Е: 118

ДЕЛО: 4/2

јануари 1905

декември 1905

Извештаи на кнежевскиот бугарски трговски агент во Битола, Тошев, до бугарските трговски агентства во Серез и Солун и до Министерството за надворешни работи во Софија за теророт на турската војска и башибозукот, грчко-турските чети, арнаутските одметници и други врз мирното население во Битолскиот и Солунскиот вилает:

- претреси на турските власти за време на божиќните празници во многу села на Битолскиот вилает (с. Логоварди, Поешево, Оптичари, Кукуречани и др.) во потрага по “бугарски” чети (сн. 1)

- терор и убиства на грчко-турски чети во селата на Дојранската кааза (сн. 4); извештај од Петров, Софија до Презенс и Жуие во Париз за последните сверства извршени од грчко-турските чети врз невиното население во Македонија (сн. 2 и сн. 3 на франц.)

- убиства на невино население во Мариовската кааза извршени од турската војска, а на поплаките одговорено од битолскиот валија дека убиените биле четници (сн. 5)

- претреси на полициските власти во Битолското централно училиште, Машката гимназија, Женското класно училиште и црквата како и во куќите на видни трговци во Битола (сн. 6)

- апсења без докази на повеќе жители и учителот од с. Бабино - Д. Хисар и Герман - Преспа, обвинети за учество во оружениот судир меѓу турската војска и “бугарска” чета (сн. 7)

- извршени претреси во куќите на видни грчки граѓани во Битола и најдена муниција (сн. 8)

- малтретирање, заплашувања и барање големи суми пари од жителите на Дебар од турски и арнаутски чети (сн. 9); апсење на селскиот кмет и други жители од турските власти во с. Пелушино и Острец, Битолска кааза (сн. 10)

- извештаи за оружениот судир со голем број жртви од двете страни, меѓу турска војска и “бугарска” чета кај с. Куклиш - Струмичка кааза и увидот што генерал Шостак го направил на местото на настаните (сн. 11); бројни податоци за жртвите во судирот, ранети, ограбени и запалени куќи и црквата, однесен добиток (сн. 13); извештаи на руските офицери до генерал Шостак за трагичните настани во с. Куклиш (сн. 13, 15 бледо и нечитливо)

- малтретирање без причина на граѓаните од околината на Солун од страна на турските воени и граѓански чиновници како резултат на влошените односи меѓу Хилми-паша и Третиот корпус (сн. 15)

- немири во битолскиот затвор предизвикани од нетрпението на турските и грчките затвореници спрема македонските (сн. 16)

- преземени строги мерки на контрола од турските власти, зголемен бројот на патроли и претреси по селата во врска со последните настани во Битолскиот вилает (сн. 17)

- анкета на австрискиот конзул Прохаска за теророт на турската војска во с. Оливен (сн. 18); терор на турската војска и башибозукот (убиства, пљачкања и опожарувања), во потрага по комити во селата Шестево (сн. 19), с. Попчево, с. Неред, Леринско (сн. 35), с. Могила (33), апсење на повеќе селани од с. Долно Котори на кои им било подметнато оружје од турските власти (сн. 28); убиство на слугата - христијанин во куќата на неговиот господар Али-ага-Дебраш, за кој настан властите не повеле никаква истрага (сн. 26);

- детални извештаи за оружениот судир меѓу турска војска и четата на војвода Лука кај с. Жерве, Воденска кааза, со жртви од двете страни (сн. 21, 25)

- терор на турските власти врз жителите на Св. Годор, Битолско, како реакција на нивните поплаки до валијата дека Турците им ја сечат шумата (сн. 36)

- поплаки од жителите на с. Ехла - Ресенско, до конзулите и цивилните агенти поради теророт и самоволијата од турската војска и башибозукот во селото (сн. 37)

- во с. Стругово убиени од Турците членови на семејството на обвинетиот за убиство на две Турчиња (сн. 38)

- убиство на србоманот поп Ангел и брат му во Кичевско (сн. 39 нечитливо)

- испратени претставници на валијата за увид на настаните во с. Загоричани, Леринско, по претходно направената анкета од конзулите и италијанските офицери (сн. 40)

- терор на турската војска (претреси, апсења, убиства, пљачкања и др.) во с. Бабани, Корчанска кааза (сн. 41); с. Буф и с. Арменско, Леринска кааза, каде што е барано оружје (сн. 42); с. Лелен и Неред

- убиства и малтретирање без причина на жителите на с. Екши-Су и Кулковени, Леринско од турска војска, за кои настани властите не презеле никакви мерки (сн. 46-47) и с. Ѓавато, Битолско (сн. 48)

- претрес од турските власти во црквата “Св. Недела” во Битола каде што е најдено оружје, а на направениот записник потпишан поп Димитар Костадинов (сн. 49 нечитливо)

- краток извештај за убиствата од турски лица во С. Лета, Битолско, испратен до конзулите на големите сили во Битола и ветување од валијата дека ќе бидат преземени строги мерки против убијците (сн. 50, 53, 51 на франц.)

- убиство на еден Турчин во с. Невољани - Леринско, апсење на членови на семејството на убиецот кој избегал (сн. 54)

- терор од турски разбојници: убиства во Охрид (сн. 55), во с. Батерник - Д. Хисарско, одведени повеќе лица за чие ослободување е баран откуп (сн. 56), во Емборс, општина Припор убиен претседателот на “бугарската” општина (сн. 57)

- апсења на лица осомничени за убиство на еден гркоман во Битола (сн. 58-60)

- поплаки од жителите на селата Горно и Долно Дивјаци, Пуста Река, Ариљево и др., Крушевско, поради самоволијата на Бајрам-ефенди со група војници присобирање данок, упатени до Хилми-паша и до цивилните агенти (сн. 61)

- поплаки од жителите на селата Анаскел, Шестево, Дреновени, Черновица, Габрен, Жупаништа, Костурска кааза поради теророт од турската власт и грчките чети, упатени до цивилните агенти во Битола (сн. 63-64)

- делумно шифриран извештај за движењето на одред војска кон битолските села Трново и Магарево во потера по грчка чета (сн. 67, 68)

- извештај до италијанскиот офицер Албер за зголемениот број злосторства и самоволието на турската војска и албанските одметници врз мирното население во Дебарско и за индиферентниот однос на турските власти кон ваквите појави (сн. 69-72)

- извештај до конзулите и цивилните агенти за теророт вршен од турската војска во селата: Прибилци, Демирхисарска нахија, Лазарополе - Дебар, Љубојно, Преспа, со опис на поединечни настани (сн. 73 франц.)

- терор и малтретирање на невино население од турски војници во с. Левчане, Кичевско (сн. 66); убиство во с. Кучковени, Леринско (сн. 75); напад на група турски разбојници во с. Брусник, Битолско (сн. 76); убиство во с. Петалино, Битолско (сн. 79); малтретирање полски работници (сн. 81 без други податоци)

- извештаи до конзулите и цивилните агенти за теророт на турската војска во с. Скочивир - Битолско (сн. 80, фран. јазик)

- нападнати жители кај с. Старавина - Мариовско од група вооружени лица (сн. 78, нечитливо)

- терор врз жителите на Дебарско од припадниците на српско-албанскиот комитет кој привлекувал членови со голем поткуп (сн. 77)

- преглед на штетите настанати од опожарувањето од Турците на с. Вишени, Костурско на 13.08.1904 година (сн. 82-92)

- уапсени без причина повеќе жители од с. Церничани, Битолско, од турски војници, а поплаките до турските власти и цивилните агенти се без резултат (сн. 93); повредени повеќе членови од едно семејство во с. Батин Дол,

Битолско поради наводно постоење паричен спор меѓу нив и еден турски граѓанин (сн. 94)

- оружен судир со турска војска во с. Могила, Битолско, со детални податоци за настаните и интервенција на цивилните агенти (сн. 95-96)

- список на лицата на кои им се нанесени штети од турската војска и башибозукот во с. Блаце, Костурско во текот на 1903 година (сн. 97-100)

- хронолошки преглед по настани за теророт (упади во села, апсења, претреси по црквите и др.) во Петричка кааза, за периодот 29.06-02.08.1905 година (сн. 101-103)

- претрес во куќата на еден трговец од Лерин од турските власти и негово апсење (сн. 104)

- интервенција на турските власти по наредба на Хилми-паша по крвавите настани и опожарување на с. Егри-Дере, Зехненско, од “бугарска” чета; телеграма - поплака од еден старец - жител на с. Егри-Дере до Хилми-паша за заканувањето со смрт од претседателот на комисијата за попис на населението, да се декларира за Грк (сн. 106 - дел нечиток); поплаки од кметот на селото до мутесарифот во Серес за заплашувањата вршени врз жителите на селото од комисијата за попис на населението (сн. 108)

- акции на грчко-турска чета раководена од грчки жандармериски офицер од с. Горни-Порој, Демирхисарско; членови на управното тело на грчкиот комитет и оружје со кое располага (сн. 107)

- претреси, апсења и малтретирање на жителите на с. Гари, Дебарско од турска војска (сн. 109)

- оружен судир кој траел три дена (14, 15 и 16.08) со жртви, ранети и масакрирани жители (поединечен список) (сн. 110, 116-118 многу нечитливо)

- поплаки од жителите на с. Радобил поради теророт вршен во селото од турска војска (сн. 111)

- дел од извештај за малтретирањето на повеќе жители во с. Калапар, Зејненска кааза, осомничени за комитство (сн. 112 недовршен извештај)

- малтретирање без причина на жителите од с. Кукуречани, Битолско и с. Куклино од турска војска (сн. 113; 114 франц.; 115)

- апсења без причина на жители на с. Могила (сн. 119)

- терор и убиства на невино население од турска војска во с. Хотово, С. Пождово и др., Мелничка кааза, со цел да дадат информации за Сандански (сн. 121 недовршен извештај)

- податоци за теророт од турската војска и башибозукот во Македонија по востанието од 1903 год. и преземени мерки во Битолска, Охридска, Кичевска и Прилепска кааза (сн. 124, 125), претреси, аспења и потери по оружје и комити од турските власти и башибозукот во селата Ајтос, Леринско (сн. 126); с. Могила (сн. 119, 127); с. Кукуречани, Битолска кааза (сн. 128); с. Мегланци, Долбеговци, Неготино (сн. 129); с. Добромири (сн. 131, 132)

- поплаки од повеќе од 350 жители на с. Буф, Леринско, против теророт и малтретирањето од турски војници упатени до Хилми-паша и до цивилните агенти и барање да се воведо контрола на движењето на војската (сн. 134-136, 137); претреси од турска војска во селата на Костурско и друг вид терор заради пронаоѓање оружје, како и притисок врз жителите од страна на грчки чети за да ја признаат Патријаршијата (сн. 142)

- терор од грчки и турски чети со жртви и ранети во с. Аскот, Леринска кааза (сн. 144 нечитливо)

- претреси и пљачкања од турска војска во воденицата и амот во с. Могила - Битолско (сн. 145 нечитливо)

- запалена куќата на еден жител од с. Росен - Леринско, кој вршел услуги на властите и уапсени неколку осомничени негови сожителите (сн. 146 нечитливо)

- терор од турска војска со жртви (сн. 147 нечитливо)

- претреси од турските власти во с. Подвис - Кичевско и уапсен ученик од II клас, кај кого е најдена тетратка со шифриран текст (сн. 148 нечитливо)

- уапсени и малтретирани од албанска разбојничка чета жители на селата Галичник и Сушица, Дебарско (сн. 149 нечитливо)

- убиства и обиди за убиство на жители од с. Љубенино - Леринско и Битолско (нечитливо), од турска чета (сн. 150-151)

- поплаки од жителите на с. Могила - Битолско поради теророт вршен од турската војска, упатени со цивилните агенти и Бугарското трговско агентство во Битола и реакција на Хилми-паша до Високата порта дека тие се неосновани (сн. 152)

- претреси од турската војска во битолско училиште (сн. 153 многу нечитливо)

- терор со жртви и ранети од турска разбојничка чета во с. Сопотница, Демирхисарско (список на жртвите), а поплаките во валијата останале без резултат (сн. 154 нечитливо)

- убиства, апсења, ограбувања и малтретирање невини жители на селата Тополчани и други - Дебарско, Герман - Преспанско и села во Кичевско и интервенција на мутесарифот на поплаките на селаните (сн. 155 нечитливо)

- терор од турската војска со убиства, апсења, ограбувања и малтретирање невино население во с. Екши-Су, Соровичево, Љубенино, Невеска и други во Леринска кааза, с. Маково и Гопеш, Битолска кааза, с. Гари и други во потрага по комити (сн. 156)

- терор од турската војска и башибозукот во Битолско и Леринско (сн. 157-160 многу нечитливо)

- повеќе убиства на жители без причина од вооружени Турци во Тиквешка кааза: во Неготино убиени двајца учители и голем број жители на с. Строгово, Ваше, Рибарци, Росокан (сн. 161); во Штипско убиени повеќе од 17 лица во еден ден; реагирање на англискиот генерален конзул во Солун, Гревс, поради индиферентниот став на турските власти кон овие настани, како и одговор од Хилми-паша дека сторителите на тие убиства не биле Турци, туку непознати лица (сн. 161-162)

- убиства, пљачкања и малтретирање на жителите на с. Вирово, с. Растоица - Демирхисарско од турски разбојници, реакција на турските власти; малтретирање на жителите од истите села (сн. 163); поплаки од жителите на селата Брезово, Зашле, Сопотница, Радово, Базерник - Демирхисарско упатени до рускиот цивилен агент во Солун за теророт и зулумите на турската војска и разбојниците во нивните села (сн. 164)

- протест од повеќе жители на с. Берово, Тиквешка кааза, дојдени во Солун лично да им се жалат на Хилми-паша и цивилните агенти поради теророт и сверствата на турската војска и башибозукот (сн. 165)

- убиства и терор од турски и албански разбојнички чети во селата Бела Црква, Подмочани и други во Ресенско, Сушица, Реканско и поплаки од жителите до мутесарифот во Дебар (сн. 166)

- малтретирани од турската власт кметовите на селата Цер и Кривогаштани, опожарени нивните куќи, а последниот одведен во затвор во Битола (сн. 167)

- жртви и ранети невини жители од селата Петалино, Мариовско и Скочивир, Битолско при напад од една вооружена чета (сн. 168 нецелосен извештај)

- на интервенција на Петричкиот кајмакам ослободени неколку турски разбојници уапсени од властите за вршење злосторства во Струмичка, Тиквешка и Радовишка кааза (сн. 169)

- поединечен список на настрадани жители од с. Черешница на 14 и 21.08.1903 год. од турски аскер и башибозук (сн. 170-175)

- преглед на штетите направени од турска војска во с. Поздивишта во текот на 1903 година. (сн. 176-180)

ФОНД: БУГАРСКО ТРГОВСКО АГЕНТСТВО - БИТОЛА

МИКРОФИЛМ: 4303

ГОДИНА: 1905-1907

МИКРОСНИМКИ: 1783

МЕТРИ: 49,70

ЈАЗИК: бугарски, француски, турски

СОДРЖИНА:

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 118

Продолжение од МФ 4302

Табеларни прегледи на штетите направени во текот на 1903 година во с. Поздивишта (сн. 180-198)

- терор на турската војска во Крушевско (идентичен текст со сн. 157-159 од МФ 4302, АЕ-118, многу нечитливо и грешки при снимањето) (сн. 199-207)

- делови од извештаи за теророт од турската војска во Мелничко (сн. 210, 212); мали делови од извештаи за теророт од турската војска без други податоци (сн. 208, 209, 211, 213, 220)

- дел од извештајот за теророт вршен врз населението од страна на грчки чети во с. Долни и Горни Порој (с. Петрово - Демирхисарско) и Петричко и од турски разбојнички чети на Ружди Ефенди во Петричко (сн. 214-219)

- терор од турската војска по убиството на разбојникот Шефки, како и реагирање на Хилми-паша, цивилните агенти и странските конзули (рускиот, австрискиот и италијанскиот) (сн. 221)

- делумно шифриран извештај за теророт од арнаутска банда во Дебар и оплаки до цивилните агенти (сн. 222-225), дел од шифриран извештај испратен за предупредување по курир до војводата во с. Цапари (сн. 226)

- дел од петиции на селаните од с. Апоскар против теророт на грчките чети и од с. Влаце и Прекопана против теророт на турската војска (сн. 227-228)

- делови од извештаи без целосни податоци за: курсот на лирата, за лица - турски шпиони, за притисоци вршени врз жителите на селата каде што е вршен терор од четите при давањето изјави за настаните и др. (сн. 227-235 нецелосни снимки и грешки при снимањето)

- делумно шифрирани извештаи, нецелосни, за теророт од аранутската чета на Таир-Толе (сн. 236); за вршени претреси по селата; петиција од селаните кои бараат заштита од Солун (сн. 237, 238)

- дел од извештај во врска со статиите во весникот “Тајмс” за односите во Македонија, страдањата на несреќното население и состојбата со училишното дело во Битолскиот вилает. (сн. 239 на француски јазик)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 119

ДЕЛО: 3/1905

јануари 1905

декември 1905

- Извештаи и преписка на Министерството за надворешни работи во Софија, Бугарското дипломатско агентство во Цариград и Бугарското трговско агентство во Битола за состојбата на училишното дело во Битолскиот вилает:

- преписка за паричниот надомест на Хусеин Шахабедин - училиштен инспектор во Битола; за разрешувањето на Христо Тепчев, училиштен инспектор при Св. егзархија и др. (сн. 1-4)

- доверлив извештај за состојбата на училишното дело во Битолскиот вилает во 1905/1906 година, со осврт на состојбата со училишните објекти и преземање мерки за нивна санација; недостиг на свештенички кадар, особено во Кичевско и Поречието; просветниот кадар задоеен со напредната идеологија за национална самостојност; програма на мерки за решавање на просветно-црковните проблеми (сн. 5-12)

- извештај за разговорот на бугарскиот трговски агент од Битола и главниот инспектор Хилми-паша во врска со спроведувањето на Уредбата за кадар во училиштата (сн. 13-14)

- спор околу разрешувањето без образложение на учителката С. Русева од Прилеп (сн. 15-16, 19); проблемот со назначувањето учителски кадар во Битолскиот вилает и активноста на српската пропаганда; ургенција до Св. егзархија за брзо пополнување на празните учителски места (сн. 17-18)

- наредба издадена од Турското комисарство во Софија во врска со уверенијата за морално-политички квалитети што треба да ги поседуваат учителите при нивното вработување. (сн. 20-22)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 120

ДЕЛО: Ш/1905

февруари 1905

јули 1905

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун, Бугарското трговско агентство во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија во врска со преминувањето на многу села од Битолскиот и од Солунскиот вилает од Патријаршијата кон Егзархијата:

- списоци на селата од Битолската и Прилепската кааза кои во текот на 1904 година се откажале од Грчката патријаршија и преминале под духовното водство на Светата егзархија; поради ваквата состојба разрешени учителите во с. Лесковец и Кучковени, а училиштата затворени (сн. 1-8)

- преглед по каази на селата од Солунскиот вилает кои во текот на 1904 година преминале од патријаршиски во егзархиски (сн. 10)

- преминување на селата Сегнома, Костурско и Цередово (Леринско) од патријаршиски во егзархиски и проблеми во врска со тоа (сн. 14, 16-18)

- притисоци од турските власти врз селата Крушеица и др. - Прилепско да преминат кон Патријаршијата (сн. 9, 11-13)

- интервенција на Хилми-паша за заштита на селата во Скопскиот сандак врз кои е вршен притисок од српската пропаганда да преминат кон Патријаршијата (сн. 15); преземање строги мерки во селата на Воденска и Ениџевардарска кааза што преминуваат кон Егзархијата (сн. 19-20); решавање на црковните проблеми во с. Маврово, Гостиварско и други (сн. 21, 22); дел од список на селата во Костурска, Леринска и Охридска епархија и преглед на разрешените свештеници и затворените училишта (сн. 24-27); дел од извештајот за притисокот вршен врз населението во Македонија од турската власт и од разните припаганди. (сн. 28)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 121

ДЕЛО: III/1905

август 1905

септември 1905

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија и Дипломатското агентство во Цариград за гонењето, апсењето и осудувањето на претседателите на црковните општини во Костур и Лерин од турските власти:

- во с. Соровичево нападнат претседателот на Грчката општина (сн. - нецелосен изв.)

- во Лерин уапсен претседателот на Бугарската општина (сн. 2-6); во Костур разрешен претседателот на црковната општина О. Глигориј и назначен во Тиквеш (сн. 7, 8); барање од црковната општина во Костур брзо назначување нов претседател поради честите напади од грчки чети. (сн. 9, 10)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 122

ДЕЛО: III/1905

јануари 1905

ноември 1905

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола, Бугарското агентство во Солун до Бугарското дипломатско агентство во Цариград во врска со забраната на турските власти амнестираните учители и свештеници да ја вршат својата дејност:

- забрана да ја вршат својата дејност амнестираните свештеници во с. Неред и с. Поробјани (Леринско) и учителската дејност во селата што се откажале од Патријаршијата и преминале кон Егзархијата; изјави на Хилми-паша во врска со спроведувањето на последното ираде од султанот за слободно вршење на дејноста на амнестираните учители и свештеници (сн. 1-6); интервенција на рускиот конзул Демерик и австрискиот конзул Милер до Високата порта за решавање на проблемот (сн. 7, 8)

- затворени од турските власти училиштата во селата во Битолскиот вилает: Асеново, Ариљево, Крушево, Орово, Сливница, Долнени, Новаци, Добромирци и др.; список на учителите на кои им е забрането да ја вршат својата дејност; дозвола од властите да се отвораат само грчки училиштата (сн. 5, 9)

- затворени од претседателите на црковните општини училиштата во с. Горничево, Бач, Вишени и други во Леринска кааза и во с. Блаце, Екши и Прекопана во Костурска кааза (сн. 11); список на затворените училиштата во текот на учебната 1904/905 во Битолската, Леринската и Прилепската кааза (сн. 12, 13)

- список на учителите од Охридската и Преспанската епархија на кои им е дозволено да ја вршат професијата (сн. 14); список на селата од истите епархии каде што е дозволено употреба на мајчин јазик (сн. 15); список на селата од Пелагониската епархија што се откажале од Грчката патријаршија (сн. 16); список на свештените лица (сн. 19)

- поплаки упатени до Цариград во врска со проблемот со амнестираните учители и свештеници (сн. 22)

- дозвола за вршење учителска дејност во селата кои отсекогаш биле егзархиски, а во новоприклучените кон Егзархијата со посебна наредба од Цариград (сн. 23)

- посебни мерки од турските власти при издавањето патни исправи за амнестираните учители (сн. 24)

- наредба за забрана за вршење учителска дејност за учителите од опожарените села во Костурско издадена од Хилми-паша (сн. 25, 26)

- дел од извештајот за толкувањето на султановата наредба во врска со амнестираните учители (сн. 27)

- дел од списокот на интернираните учители од Костурско (сн. 29); дел од списокот на бугарските училишта во Леринско (сн. 31); дел од извештајот за изречените казни од турските власти на учители и кметови. (сн. 34)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 123

ДЕЛО:

јуни 1905

ноември 1905

Преписка во врска со барањето на митрополитот Глигориј кредит, одобрен од Бугарската народна банка, за купување локација во близината на црквата за која била заинтересирана и српската страна. (сн. 1-5)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 124

ДЕЛО: IV/Но 10

јануари 1905

декември 1905

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун, Бугарското трговско агентство во Битола и Министерството за надворешни работи во Софија за српската пропаганда во Македонија:

- формирање на српската чета и нејзините членови во Гевгелиско од Тајниот српски комитет во Солун (сн. 4)

- оружен судир меѓу влашка и српската чета кај с. Набрегово, Прилепско (сн. 5); сослушување во врска со недозволеното пренесување оружје (сн. 3); инциденти меѓу србомани и жители на с. Кривогаштани - Прилепско (сн. 1)

- извештаи за приврзаниците на поткупениот од Србите војвода Гирџиков и други српски приврзаници во Битола (сн. 8-10); податоци за убиството на војводата Стефан од српска чета. (сн. 11)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 125

ДЕЛО: 6/1906

јануари 1905

декември 1905

Извештаи и преписка на Министерството за надворешни работи во Софија, Бугарското трговско агентство во Битола, Бугарското дипломатско агентство во Цариград, Бугарското трговско агентство во Солун, во врска со судските процеси на Битолскиот вонреден суд и неправилностите во неговото работење, оружени судири и меѓу четите и турската војска и др.:

- прегледи и списоци на лицата осудени од Битолскиот вонреден суд (по име, дела и видови казни) од 1901-1905 година (сн. 2-6, 22, 24, 25)

- оружени судири со жртви меѓу четите и турската војска во селата Банче, Прилепско (сн. 26, 27), с. Нивици, Преспанско (сн. 28)

- судски процес во Вонредниот суд во Битола на војвода Леко, поп Ѓорги и 17 жители од Леринско обвинети за револуционерна дејност (сн. 29-32)

- извештаи за убиството на Халди-Осман од Дебар од бугарска чета, уапсени повеќе осомничени и барање на обвинетите да се забрза судскиот процес (сн. 33-39, 40-46, сн. 34 и 45 на француски, а сн. 38 и 47 на турски јазик за истиот настан)

- судски процес против Кирил Лозанчев, виден трговец од Битола обвинет за револуционерна дејност; интервениција на бугарскот трговски агент во Солун за случајот Лозанчев (дн. 48-52, 102)

- терор од грчка чета водена од капетанот Панајот во селата Могила и Ивени, Прилепско, с. Скочивир, Петалино, Црничани и др.; поплаки од Бугарското трговско агентство во Битола и до Хилми-паша до битолскиот валија, до конзулите на големите сили; реагирања на италијанскиот офицер Виченци, одговорен за тој реон (сн. 53-60; сн. 54, 55, 56, 57, 58 на француски во врска со истите настани)

- разни апсења од турските власти (сн. 59, 61)

- бегство од битолскиот затвор на Николина Владичева - учителка од с. Соровичево, (сн. 62)

- судски процес во битолскиот затвор на грчки чети и нивните војводи (сн. 64)

- во Битола нападнат од грчка чета светогорскиот монах, чие фаворизирање на бугарската црква не наишло на одобрување кај битолскиот грчки владика (сн. 65)

- службена преписка до големиот везир на Битолскиот вилает со барање за преземање строги мерки за спречување на судирите меѓу “Грците” и “Бугарите” во централниот вилает (сн. на турски без број)

- судски процес по делото на Стефан Наумов, обвинет како иницијатор на востанието од 1903 и Стево Гошев како учесник - двајцата од селото Горно Котори, Леринско (сн. 69)

- молба да биде ослободен од битолскиот затвор Горги Јани Карајанче од с. Зелениче, Леринско, обвинет како автор на запленетото од турските власти писмо потпишано со “Иван Гавранов”.

- судски процес во Битолскиот вонреден суд против шестмина од четата на Трајко-војвода, кои по судирот кај с. Бонче им се предале на турските власти под влијание на капетан Винченци; судски процес против учителката Клија Николова Самарџиева од Охрид, во чија куќа се пронајдени шифрирана преписка, слики од комити и друга недозволена литература (сн. 71)

- молби од обвинети во битолскиот затвор да се забрзаат нивните судења, да им се даде медицинска помош за повредите добиени од затворските власти, да бидат пуштени од затвор, зашто се донесени пресуди во нивна корист (сн. 72-74)

- извештаи и жалби за неправилностите на донесените пресуди во Вонредниот суд во Битола, многу често усудувани со најстроги казни невини лица, а сторителите ослободувани (сн. 75-77, 80, 81, сн. 78-79 на турски јазик)

- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Милуш и турски аскер кај с. Нерези, Дебарско и друга чета кај с. Враневци (сн. 82-83)

- судски процес против пет лица од четата на Манол Ѓорѓи од Волос, Грција, заробени при оружениот судир со турски аскер кај с. Ивени (сн. 84-86)

- судски процес и изречени казни на 34 обвинети за разни престапи, меѓу кои смртна казна на војводата Леко (сн. 87)

- неправилности при донесувањето на пресудите од Битолскиот вонреден суд и при судењето на грчката чета обвинета за теророт направен во с. Неволјани (сн. 88, 111)

- извештаи и списоци на затвореници (Грци, Бугари и Турци) од битолскиот затвор испраќани во затворите на Мала Азија (сн. 89, 90, 92, 95, 96)

- неправилности при донесувањето на најстроги казни од Битолскиот вонреден суд против обвинети за револуционерна дејност (сн. 93, 94); дел од списокот на осудените на заточение (сн. 101, 136, 139)

- протест на Министерството за надворешни работи во Софија и Дипломатското агентство во Цариград (по барање на бугарските трговски агентства во Битола и другите градови) до цивилните агенти и конзулите на големите сили против депортирањето на политичките затвореници во затворите во Мала Азија и Африка со крајно лоши услови; реагирања на италијанскиот и францускиот конзул против ваквата одлука од Цариград (сн. 97-100)

- апел до конзулите на големите сили во името на хуманоста да се прекинат депортирањата на политичките затвореници (сн. 98 на француски јазик)

- барање на Министерството за внатрешни работи во Софија до Дипломатското агентство и дипломатските претставници на големите сили во Цариград за исполнување на ветувањата од великиот везир за решавање на проблемот со депортирањето на политичките затвореници (сн. 102)

- исто барање на француски јазик (сн. 103)
- судски процес за убиството на учителот Волканов од грчка чета во с. Нивици; телеграфска наредба за разрешување двајца судии од Битолскиот вонреден суд поради примање мито во процесот на Волканов (сн. 105, 107, 108, 155, 156, 197-199, 249)
 - нота во врска со убиството на Волканов (сн. 110 на француски јазик)
 - судски процес против четата обвинета за опожарување на с. Маково, Прилепско (сн. 106); против турски граѓанин обвинет за соработка со Грчкиот комитет (сн. 107); против група на Грчкиот комитет што ги нападнала свештениците во манастирот Арангел (сн. 113)
 - судски процес и изречени казни на учесниците во оружениот судир со жртви меѓу грчка чета и турската војска кај с. Сребрено, Леринско (сн. 114, 133, 169-171)
 - списоци на затворениците во битолскиот затвор (сн. 116, 127); списоци на обвинетите за соработка со Грчкиот комитет префрлени од костурскиот во битолскиот затвор (сн. 115)
 - судири меѓу затворениците од разни националности во битолскиот затвор, често предизвикувани од затворската управа (сн. 128, 129, 131, 132)
 - извештај од рускиот конзул за положбата на затворениците по извршениот увид во битолскиот затвор (сн. 135) поради честите поплаки од затворениците до цивилните агенти (сн. 162, 167, 168)
 - промеморија од судскиот процес во Вонредниот суд во Битола за случајот на Михаил Наумов (сн. 138, 140 француски јазик)
 - заострени мерки на безбедност во битолскиот затвор по откриениот обид за пробивање таен канал (сн. 143)
 - судски процес на обвинетиот Михаил Наумов по лажни сведочења од Грци, (сн. 141, 144, 152)
 - судски процес во Битолскиот вонреден суд на обвинети по Ресенскиот случај (сн. 145), обвинети Панде Татарчев и Диме Хаџов (сн. 200, 201)
 - писма од затвореници во Триполискиот затвор и нивно депортирање преку солунското пристаниште во затворите на Мала Азија и Африка (сн. 146, 148-151)

- судски процес против браќата Ичови и други жители од с. Слатина, Леринска кааза невинно осудени за убиство; поплаки до Бугарското трговско агентство во Солун и до Хилми-паша за преиспитување на случајот (сн. 153, 154, 158-160)

- податоци за теророт, жртвите и опожарувањето на с. Кален, Мариовско од грчка чета (сн. 161, 163)

- терор од разбојници - Арнаути во с. Долно Церско, Демирхисарско и од турска војска во с. Зелениче, Леринско (сн. 164-165)

- разрешени секретарот и еден член на Битолскиот вонреден суд во Битола поради земање мито (сн. 166)

- судски процес против повеќе Власи-гркомани од с. Кучук, Серил - гребенско поради соработка со Грчкиот комитет (сн. 172)

- извештај за вонредната амнестија на затворениците по случај јубилејот на султанот (сн. 174); протест на повеќе невинно обвинети од с. Мусинци до Хилми-паша кои и покрај амнестијата не биле ослободени (сн. 173)

- молба од свештеникот од с. Живоина, Леринско и други осудени на доживотна робија да им се додели материјална помош на нивните семејства (сн. 175, 176, 178)

- терор од бугарска чета во с. Маково, Прилепско во потрага по гркомани (сн. 179, 181)

- уапсени од турските власти војводата Алеко од с. Битинци и свештеникот од с. Врбени, Леринско - поранешни членови на Революционерната организација во Леринско, обвинети за вршење терор врз населението за лична материјална корист (сн. 180)

- поплаки на затворениците од битолскиот затвор поради нечовечкиот однос на затворската управа кон затворениците, провоцирање судири меѓу затворениците од различна националност (сн. 182, 184, 186)

- податоци од тајни извори за положбата на затворениците од различна националност во битолскиот и во скопскиот затвор и преземање строги мерки за нивна сигурност (сн. 183, 185 на турски јазик)

- судски процеси во Битолскиот вонреден суд и изречени престроги казни на граѓаните што во самоодбрана употребиле огнено оружје во с. Маргарети (сн. 187, 189, 190, 191)

- изјави на грчкиот учител од с. Старавина во врска со писмата потпишани со псевдонимот “Подос” (црвениот) (сн. 188)

- терор врз невини граѓани од Битола организиран од Грчкиот комитет со помош на турските власти по објавената вест за наводното убиство на највидниот раководител во Грчкиот комитет - Матеј; протести на бугарскиот трговски агент до конзулите на големите сили во Солун во врска теророт (сн. 192-194)

- реагирања до турските власти за ослободениот од обвинение турски граѓанин кој соработувал со Грчкиот комитет и поседувал списоци на гркомани - началници на Драгормехленскиот грчки комитет (сн. 195-196)

- невиден терор од грчка чета со многу жртви во с. Неволјани на денот на одржувањето на селска свадба (од 80-100 души), список на жртвите, реагирања на бугарските трговски агенти и конзулите на големите сили за увид во сторените злосторства (сн. 202, 231); оружени судири со турската полиција на свадби во с. Опсиране, Крушево и др. места (сн. 203-205)

- судски процеси против неино обвинети за убиства и изречени престроги казни, а најчесто биле грчки чети или турски престапници; реагирања на ваквите судски пресуди; молби од осудените за доделување материјална помош за опстанок на нивните семејства (сн. 206-212, 224)

- наредба од Хилми-паша до јавниот обвинител на Битолскиот вилает за поекспедитивно решавање на судските процеси на обвинетите кои со месеци лежат во битолскиот затвор (сн. 213, 214)

- неправилности при донесувањето на судските пресуди најчесто во корист на обвинети гркомани (сн. 215, 216, 217 на француски, 223, 218, 221, 222, 219-220 исто на француски јазик; 225-229)

- дел од извештајот за притисокот за преминување кон Патријаршијата вршен врз жителите на с. Св. Петка и опожарен манастирот “Св. Илија” (сн. 230)

- дел од судски процес против двајца обвинети од Битола за криење оружје (сн. 233, сн. 248 ист текст на француски јазик)

- дел од извештај за апсењето на турски граѓанин што соработувал со Грчкиот комитет во Битола (сн. 234)

- дел од судскиот процес и изречената блага казна на гркоман од Битола обвинет за снабдување на грчки чети со оружје; податоци од тајната преписка потпишана со псевдонимот “Црвенокосиот”, а адресирана до тројца грчки

капетани во Мориховско (Перцикос, Николузис и третиот нечитливо, за притисокот вршен врз жителите на селата Манастирци и Бешница да преминат кон Патријаршијата (сн. 235, 237)

- дел од протестот на затворениците во битолскиот затвор до странските конзули против малтретирањата на затворските власти (сн. 238, 247)

- делови од извештаите за апсењето на невини лица обвинети за соработка со Грчкиот комитет по лажни сведочења (сн. 239-240, сн. 241 нечитливо)

- список на осудените грчки четници - учесници во судирот кај с. Елеово, Леринско (сн. 242)

- поплаки до Хилми-паша и до цивилите агенти поради опожарените села од грчките чети и малтретирање на жителите од турските власти (сн. 244);

- барање на бугарскиот трговски агент до австрискиот, рускиот и другите конзули на големите сили за побрзо решавање на судските процеси на голем број невини лица во битолскиот затвор (сн. 245-246)

- дел од писмото на затворениците за нивното депортирање од Солун во затворите на Крит (сн. 250-252)

- судски процес против Михаил Наумов обвинет за прикривање оружје и врска со писмата на Ицо Сугарев од Америка (сн. 253)

- судски процеси против обвинетите за убиството на еден бугарски и тројца турски жители во с. Горничево (сн. 254 на француски јазик; сн. 255 душло од 254; дел од пресуда на француски јазик, нецелосна снимка)

- дел од апелот до претставниците на власта за правичност во судењето на невино обвинетите (сн. 257 на француски јазик нецелосно)

- дел од поплаки на група затвореници во битолскиот затвор, уапсени во судир со турската војска, за крајно бруталниот однос на затворениците со податоци за обвиненија и пресуди (сн. 260-269); дел од списокот на затворениците (сн. 259)

- судски процес на уапсените членови на четата на војводата Трајко Берлинкијата (нечитливо и изречени пресуди; сн. 271-273; сн. 271 душло)

- дел од протестот на министерот за надворешни работи, Р. Петров, до турските власти во врска со пресудите на заточение (сн. 275)

- дел од списокот на затворениците во скопскиот затвор (сн. 276; сн. 277 една страна од список нечитливо)

- дел од судскиот процес и изречената минимална казна на член на грчка чета (сн. 280 една страница)
- оружен судир со жртви меѓу грчка чета и турската полиција кај с. Ивени и с. Петалино, Мариовско (сн. 281-183)
- дел од извештајот за случајот на Ст. Наумов (сн. 284)
- дел од извештајот за убиството на грчки првенци и следењето на преведувачот на Бугарското трговско агентство (сн. 285 на турски)
- дел од извештајот за судирот при кој полицијата ги уапсила двајцата атентатори и монахот (сн. 286 нецелосен документ)
- дел од поплаките за теророт вршен врз жителите на с. Могила од турски офицер (сн. 288-289)
- дел од изјавата за прикривањето дезертери (сн. 290 на француски)
- дел од судскиот процес против Лозанчев, обвинет како автор на заплнетото писмо со недозволена содржина, за кое тој тврдел дека е подметнато од турската полиција (сн. 291, 293, 294)
- дел од молбата на Мито Петков, обвинет за политички престап, кој е две години во притвор, да се забрза неговото судење (сн. 295, 296)
- дел од судскиот процес со списокот на обвинетите за пленетата шифрирана преписка “комитска архива” (сн. 298-299)
- списоци на обвинетите и нивните пресуди изречени во Битолскиот вонреден суд од неговото формирање од 19.01.1905 до 01.03.1906 (сн. 300-326)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 126

ДЕЛО: Ш/Но: 1

февруари 1905

декември 1905

Преписка на Министерството за надворешни работи во Софија, Бугарското трговско агентство во Битола, Бугарското трговско агентство во Солун со Митрополијата:

- известување за враќањето од одмор на бугарскиот митрополит Глигориј (сн. 1)

- подготовки на митрополитот Глигориј за патување преку Солун за Цариград, по покана на егзархот (сн. 2-3)

- известување за разрешувањето од должност (поради болест) на варненско-преславскиот митрополит Симеон и назначувањето на негово место на вратчанскиот митрополит Константин. (сн. 4)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 127

ДЕЛО: IV/Но: 6

јануари 1905

декември 1905

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун, Бугарското трговско агентство во Битола, до министерот за надворешни работи во Софија во врска со движењето и акциите на грчките и бугарските чети во Македонија:

- оружен судир меѓу турската војска и бугарска чета кај с. Бзовиќ - Прилепско и апсење на повеќе жители на с. Берник под обвинение дека криеле чети (сн. 1); во с. Габреш, Мариовско убиен еден гркоман од страна на бугарска чета (сн. 2)

- список на лицата невино уапсени од турските власти во врска со убиството на еден гркоман и син му; делумно шифриран извештај за лицата што требало да се апсат (сн. 3, 13)

- оружен судир меѓу бугарската чета водена од војводата Лука и грчка чета кај с. Продром - меѓу Воден и Његош, меѓу селата Месимир и Пот убиени од бугарска чета неколку гркомани и еден свештеник (сн. 4, 6, 7)

- известување од Хилми-паша до бугарскиот трговски агент за движењето на четите водени од Лефтеров, Партениев и Марко од Бугарија кон Малешевско и Струмичко и за запленетата востаничка стратегиска карта; за движењето и пунктовите на четите во Скопскиот санџак (сн. 5, 9, 14, 15)

- оружен судир со жртви меѓу турската војска и четата на војводата Ѓорѓи Ацев кај с. Црница, Прилепско (сн. 8)

- оружен судир меѓу турската војска и бугарска чета меѓу Велес и Прилеп и запленета муниција и печат со шифра “Дорев” (сн. 9)

- оружен судир меѓу турската војска и четата на војводата Апостол (сн. 10)

- меѓу селата Гопеш и Обвалик (нечитливо) убиени двајца турски жители (виновни за убиствата извршени во с. Смилево) (сн. 11)

- оружен судир меѓу турската војска и четата на војводите Апостол и Сава кај с. Смол, Гевгелиско (сн. 12); запленето писмо потпишано од Ив. Гарванов со упатства до пунктовиот началник во Кустендил и до окружните и околинските револуционерни началници и чети во Скопскиот реон и друга важна преписка (сн. 14); податоци за убиениот од Турците војвода Сава Михајлов, кој заедно со Сандански учествувал во грабнувањето на американската мисионерка Мис Стон; доделени унапредувања и парични награди од турската влада во Цариград на војската што учествувала во судирот и разбивањето на четата кај с. Смол (сн. 15)

- реагирање на Битолскиот револуционерен комитет до валијата и конзулите на големите сили поради масовните сослушувања и апсења по последните настани (сн. 16, 18)

- оружен судир со жртви меѓу турската војска и четата водена од Сандански, која се криела во с. Сугарево (сн. 17)

- оружен судир меѓу турската војска и бугарска чета кај с. Хасанли - Дојранска кааза, при што е убиен еден полициски чиновник, а селото е ограбено (сн. 19)

- оружен судир меѓу турската војска и бугарската чета на војводата Иван Карасулијата во близина на с. Ливади - Гевгелија, при што е уништена целата чета (сн. 20-23)

- оружен судир со жртви меѓу турската војска и бугарската чета кај с. Дрен - Прилепско (сн. 21)

- оружен судир меѓу бугарска и грчка чета меѓу селата Месимир и Владово, Воденска кааза (сн. 22)

- соопштение до кметовите за мерките што ги планираат турските власти за спречување на акциите на бугарските чети и решавање на проблемот со избор на нови кметови по истекот на мандатот на постојните (сн. 24)

- оружен судир со жртви меѓу четите на Сандански (Сандански) и Стојанов кај с. Лешница, Мелничка кааза (сн. 25)

- заобиколено од турска војска селото Екши-Су, Леринско, каде што се спуштила бугарска чета (сн. 27)

- оружен судир со жртви меѓу турската војска и четата на (Сандански) - Сандански кај с. Гуменца (Ениџевардарско)

- протест од управата на Вториот македонско-одрински револуционерен округ до италијанскиот конзул во Битола во името на хуманоста да се преземат мерки против неправилностите во работењето на реформаторскиот инспектор Хилми-паша и судските органи: за неправилно изречените пресуди со смрт на невино обвинетите за убиството на Михаил Поп Јани; за донесените пресуди најчесто на штета на обвинетите христијани; фаворизирање на една националност на штета на друга; за теророт од турските и од грчките разбојници и несигурниот живот; бескорисноста на реформаторските мерки; очајот до кој е доведено населението и потребата да изнајде начин за самоодбрана (сн. 30, 34, 35, 75)

- убиство на касиерот на Битолскиот комитет - гркоман од Бугарскиот револуционерен комитет (сн. 32-33)

- опожарен од грчка чета водена од војводата Лука манастирот во близината на Његуш (сн. 36 нечитливо)

- судски процес и пресуди против грчкиот војвода Коте и неговите соработници од с. Руле, Костурско (сн. 37)

- недоразбирања и лични пресметки меѓу членовите на Револуционерната организација, што вешто го користеле грчката и српската пропаганда (сн. 39 недовршено)

- оружен судир со жртви меѓу четата на Добри Даскалов и турската војска со башибозукот од околните села, кај с. Ресово, Тиквешка кааза (сн. 40)

- извештај за теророт и несносниот живот од турските, грчките и од бугарските чети во јужните делови на Македонија, особено во Ениџевардарско, Гевгелиско, Воденско; список на убиените и ранетите во Радовиш и во други места од Струмичката митрополија

- за движењето на четири големи бугарски чети (се претпоставува дека се водени од Сандански), околу железничката линија Солун - Дедеагач (сн. 42)

- оружен судир со жртви меѓу турската војска и бугарска чета кај с. Пожарско, Воденска кааза (сн. 43)

- масовни апсења од турските власти (список) од Битола по добиените податоци дека се подготвува востание (сн. 44)

- протести до Хилми-паша за ослободување на неправилно уапсените пет жители и свештеникот Атанас Алтипармаков (сн. 45, 48, 52)

- содржина на писмото преведено од турски јазик со информации за: раздорот во Комитетот, одлагање на планираниот општ конгрес во Битолско и Гевгелиско поради зголеменото присуство на турска војска, напори на Даме Груев да го врати угледот на Организацијата во Битолско, формирање чети во Битолско од Гарванов, неиспратени чети од Сарафов, престој во Македонија на врховистите и нивните чети под раководство на Николов, Јанков, Стојанов, Настев, Протугеров, освен генералот Цончев; спречување на снабдувањето со оружје на четите од страна на грчките и српските чети (сн. 47)

- убиен од бугарска чета Васил Комбоко - виден гркоман од с. Егри-Дере (Сехненска кааза) (сн. 49, 50, 119)

- организирано убиство од Революционерниот комитет на управителот на чифликот во с. Мелник, Серез (сн. 51 недовршено)

- извештај по бараните податоци од Дипломатското агентство во Цариград за утврдување на сторителите на многубројните зулumi, убиства и терор врз населението, најчесто припишувани на бугарските чети (сн. 53, 54)

- подготовка на вонредни полициски и воени мерки од турските власти по добиените информации дека бугарскиот Революционерен комитет подготвува атентат на султанот на 19.08.1905 год. (сн. 55)

- оружен судир со жртви меѓу турскиот аскер и бугарска чета во околината на с. Рождан (меѓу Гевгелиска и Тиквешка кааза) (сн. 56)

- поплаки до Хилми-паша од стотина семејства од с. Смилево (сн. 59 многу нечитливо)

- оружен судир со жртви меѓу бугарска чета и турската војска кај с. Едрениково, Струмичка кааза (сн. 60)

- оружен судир со жртви меѓу турската војска и востаниците кај Екши-Су (сн. 61 многу нечитливо)

- оружен судир со жртви меѓу турската војска и четата на војводата Леонида кај с. Ѓавато - Гевгелиска кааза, каде што загинал и војводата (сн. 62)

- заканувачко барање од Революционерниот комитет до богат чифликсајбија во Тиквешка кааза да приложи 200 турски лири во корист на Комитетот (сн. 63)

- барање да се ослободи лицето уапсено во битолскиот затвор заедно со четворица четници (сн. 64)

- оружен судир на турската војска и четата на Пано Шишков кај с. Ајтос - Леринско (сн. 65, 83 многу нечитливо)

- молба на жител од Варна за ослободување на неговиот син од битолскиот затвор (сн. 66)

- терор од бугарската чета на војводата Петков во Кресненско Село и од друга во с. Коларево (сн. 67 нечитливо)

- информација на бугарскиот трговски агент до министерот за надворешни работи во Софија во врска со протестот на Революционерниот комитет на II Революционерен македонско-одрински округ до конзулите на големите сили против одлуката за испраќање на заточение на дел од политичките затвореници и крајно нехуманиот однос на затворските власти кон тие затвореници (сн. 68, 74 исто со сн. 30, 34, 35, 75, 76)

- сн. 76 исто на француски јазик

- оружен судир со жртви меѓу грчка чета водена од Акритас и бугарска чета кај с. Ошлајани (меѓу Воден и Његуш, сн. 77)

- дополнителен извештај за судирот кај планината Бигла (сн. 78, 79 многу бледи и нечитливо)

- информација за извршувањето на смртните пресуди на војводите Алеко Турунциев и Коте од с. Рула (нечитливо), Костурско и реагирање на странските конзули против ваквите пресуди (сн. 80-82)

- во с. Соровичево уапсена учителката Ангелина Владинова, кај која е пронајдено писмо упатено до војводата П. Шишков (сн. 84)

- известување за убиството на Дине Фирбов - шпион од Костурско, од бугарски четници (сн. 85, 86)

- оружен судир со жртви меѓу четите на војводата Кутрул (нечитливо) - централист и на војводата Анастас со интервенција на турската војска (сн. 87)

- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Наум Петров (Буфчето) и турската војска кај с. Драгош (сн. 91-93)
- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Димитруш и грчката чета водена од Сава, кај Воден (сн. 94)
- упатства за издавање патни исправи на двајца четници од Видин и Силистра (сн. 95, 102 турски и бугарски текстови)
- повеќе обиди за саботажи организирани од Софија, по што следеле апсења од турските власти (сн. 97, 101)
- кај с. Јабланица, Дебарско убиен српскиот војвода Пантелеј Горгиев од бугарскиот војвода Милуш (сн. 98)
- изјави на Хилми-паша дека ги поседува фотографиите на учесниците на последниот конгрес во Софија (сн. 99)
- оружен судир со жртви меѓу дел од четата на Иван Рамкалијата (нечитливо), водена од Лазар, и турски аскер кај с. Герман, Гевгелиско (сн. 100, 103)
- преглед со список на жртвите од бугарската пропаганда врз православните грчки жители на Солунскиот и Битолскиот вилает за периодот од XI.1904 до XII.1905 (сн. 104-107 француски јазик)
- фрагмент од судскиот процес на обвинетите за убиството на Михаил-Папа Јани (сн. 111, сн. 112 исто на бугарски јазик)
- дел од извештајот за оружениот судир меѓу четата на Ѓорче Петров (нечитливо) и турски аскер во Мариовско (сн. 115 нечитливо)
- дел од информацијата за теророт од грчки чети врз населението во с. Св. Петка, Градешница, Берник и др., кое по своја желба се откажало од Патријаршијата (сн. 117)
- дел од извештајот за претресите и апсењата на турските власти за наводно пленето писмо, во кое е планирано убиство на султанот; протести до цивилните агенти и Хилми-паша за ослободување на уапсените (сн. 121)
- дел од предупредувачко писмо од струмичкиот митрополит Герасим за теророт, секојдневните апсења и неподносливиот живот на населението (сн. 122)
- дел од протестите поради теророт од србоманите и заканувањата на Милош ((сн. 123 само неколку реда)

- дел од извештајот за одлуката на Хилми-паша за казнување со бесилка за убијците на Михаил Јанев; протести на конзулите Демерик и Милер против таа одлука (сн. 124, 125)

- дел од извештајот за поттикнуваното нетрпение меѓу грчкото и гркоманското спрема другото христијанско население (сн. 126)

- дел од известувањето за преписката на австрискиот конзул Прохаска по забелешките упатени до реформаторската комисија (сн. 127)

- оружен судир со жртви меѓу турската војска и бугарска чета меѓу Прилеп и Велес (сн. 128)

- чести сведочења на сведоци поткупени од турските власти при судењето на невино обвинети, за кои се изречени најстроги казни со смрт и заточение (сн. 129)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 128

ДЕЛО: П/Но: 12

јануари 1905

ноември 1905

Извештаи на бугарскиот трговски агент во Битола, Бугарската црковна општина во Костур, Бугарската црковна општина во Лерин и Министерството за надворешни работи во Софија за:

- преписка за доделувањето материјална помош и бескаматни заеми на постраданото население од опожарените села за време на востанието во 1903 год. (сн. 1-6)

- преглед на поделената помош на постраданото население од англискиот конзулат, преку мисионерот Кларк (сн. 7-8)

- доделена помош и бескаматен кредит на постраданото население во Костурско од Црковната општина во Костур (сн. 9, 10, 14, 15, 39); преглед на распоредената материјална помош по износи и места во Македонија (сн. 11-13);

доделување бескаматен заем на селата Загоричани и Д'мбени (сн. 16); доделена материјална помош во Прилепско за борба против српската пропаганда (сн. 17)

- материјална помош на постраданите во с. Загоричани од грчкиот терор доделена од страна на Македонското благотворително женско друштво (сн. 18, 19, 20-22); преписка за доделување заем на постраданите во с. Загоричани (сн. 23-27) и помош (сн. 65, 66)

- доделена материјална помош на сиромашните ученици во Горнобаирското училиште во Битола за 1904/1905 год. (сн. 28-30, 63)

- преглед на распоредениот кредит во с. Загоричани и други во Костурско (сн. 31, 32)

- помош на постраданите во с. Загоричани од женското благотворително друштво "Екатерина Ав. Симитчиева" и студентската Македонско-одринска група (сн. 33, 34)

- поделена помош на постраданите во Леринско од Егзархиската црковна општина во Лерин (сн. 35-38)

- преглед на поделената помош во текот на 1904 год. во Костурско (сн. 40)

- помош на Екатеридна Дамјанова, чија куќа служела како интернат на Бугарското училиште во Костур (сн. 44-47)

- материјална помош за постраданите доделена од Министерството за надворешни работи во Софија и Добротворната комисија од Софија (сн. 48-51)

- поединечни молби за добивање материјална помош од учители во Дебарската епархија (сн. 52-56, 61)

- назначување на Марков за втор секретар на Агентството во Солун, задолжен за доделување помош во Битолско (сн. 57)

- дел од прегледот на доделената помош на постраданите (сн. 67)

- дел од преписка за авансите за помош на постраданите, испратени од султанот преку валијата (сн. 68)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 129

ДЕЛО: IV/Но: 1

јануари 1905

Извештај на Бугарското трговско агентство - Скопје за посебните мерки на турските власти спрема “бугарското” население, со што е оневозможен севкупниот општествено-политички и културен живот во Македонија:

- посебна контрола на учебниците, чести отпуштања од работа на “бугарски” учители, тешка материјална состојба на училиштата во Македонија, масовни претреси и апсење невини граѓани обвинети за убиства или како членови на Революционерниот комитет; секаков вид терор вршен од турските власти врз невиното население; сојузништво на турските власти во ширењето на српската и грчката пропаганда во Македонија и др. (сн. 1-16)

- поплаки на учителите од Кичевско. (сн. 17)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 130

ДЕЛО: V/Но:

август 1905

декември 1907

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун, Бугарското трговско агентство во Битола и преписка со Министерството за надворешни работи во Софија за оружени судири на бугарски чети и турска војска:

- делумно шифрирано писмо за соопштение добиено од Цариград (сн. 1)

- извештај за разговорот со учителот Филипчев од Солунската гимназија во врска со запленето писмо со недозволена содржина (сн. 2)

- оружен судир со жртви и ранети меѓу турска војска и бугарска чета кај с. Чаирли (нечитливо), Битолска каза (сн. 3, 9, 15-18, 20, 21, 25, 26)

- претреси, оружени судири и опожарени куќи од турска војска во повеќе села на празникот Коледе: с. Лопатица, Кукуречани, Цапари, Мало Сребри и други во потрага по комити (сн. 4, 8)

- сн. 19 финансиска преписка

- опширен извештај за злосторствата на турската војска во с. Чаирли (сн. 20, 21 на француски јазик)
- претреси, грабежи и друг вид терор од турската војска во Прилеп, каде што се наоѓале војводите Крсте, Аргир, Иван Ѓуров, Петре Плашевски, Трајко Китанов, Ацев, Робев и др. (сн. 22, 23)
- оружен судир меѓу турска војска и бугарска чета кај с. Никодим, Прилепско (сн. 24)
- сн. 25 и 26 на француски во врска судирот во с. Чаирли
- извештај за убиството на војводата Митре Влаот од турска војска кај с. Жупаништа и апсење на војводата Апостол Кочката (нечитливо, сн. 27, 35-38, 40)
- за одложено свечено назначување на новиот валија на Конзулското тело (сн. 28)
- оружен судир со жртви меѓу турска војска и бугарска чета кај с. Башино, Велешко (сн. 31)
- оружен судир со жртви меѓу српска и бугарска чета во Прилепско (сн. 32)
- оружен судир со жртви меѓу српска и бугарска чета кај с. Владиловци, Велешко (сн. 33, 34)
- оружен судир со жртви меѓу турска војска и четата на војвода Каршијаков кај с. Костенец, Костурско
- ослободени од обвинението по делото бр. 31 повеќе невино уапсени, меѓу кои и Никола Гајдаџиев (сн. 42-а)
- преписка и судски процес против три лица од с. Зоре, Кичевско, поради поседување оружје (сн. 43, 44, 55, 56, 46-48, 59-62, 70, 102); сн. 63 истото на француски јазик
- телеграма - молба од тројца бугарски дезертери да бидат префрлени од кичевскиот во битолскиот затвор (сн. 45 на турски јазик)
- барање од повеќе затвореници од Солун да им се одобрат средства за враќање во своите домови (сн. 49)
- терор од бугарска чета во с. Лисулан (нечитливо), Битолско, каде што тамошните гркомани вршеле голем притисок на населението да ја прифати Патријаршијата (сн. 50-52)
- нападнато селото Песочница од четата на војводата Золе и убиен еден гркоман (сн. 53)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и “бугарската” чета на војвода Ставре Гогов кај с. Вевчани (сн. 54)

- известувања за убиства од непознати сторители во с. Берница и др. (сн. 57-58)

- во с. Трон - Битолско убиени од “бугарската” чета на војвода Иван од с. Логоварди повеќе жители кои ширеле грчка пропаганда (сн. 64-65); и еден србоман од Битола (сн. 66, 67); во с. Биглиште, Корчанска каза за убиен грчки шпион (сн. 68)

- терор и опожарувања од “бугарски” чети во с. Елеово, Леринска кааза (сн. 71, 72) и с. Чаирли, Битолско (сн. 73)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и четата на војводата Ставре Матеј Гогов (сн. 74, 76, 77)

- терор од турските власти во с. (нечитливо) Прилепско, каде што според изјави на жителите се криеле членови на Комитетот (сн. 92-95-а)

- делумно шифриран извештај за апсењето и сослушувањето на Милан Мирев (член на “бугарска” чета), од с. Долни Порој, Демирхисарско (сн. 96, 98)

- преписка за користењето шифровник за дешифрирање на шифрирани извештаи (сн. 97, 99, 104)

- опожарен манастирот Топлица, Демирхисарско од четата на војводата Ристе (сн. 100)

- обид за убиство од еден жител на Прилеп врз србоманот поп Моне Крстев (сн. 101)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и “бугарска” чета кај с. Никодим (сн. 103)

- убиен војводата Тане Николов и неколку негови четници во судирот со турска војска кај селата Горничево и Баница (сн. 105, 106)

- терор од “бугарска” чета во с. Никодим, Прилепско каде што српски чети вршеле голем притисок врз жителите да ја прифатат Патријаршијата и да се декларираат како Срби (сн. 107).

- апсења од турските власти на лица што доаѓале од Бугарија со лажни исправи (сн. 108, 109)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и четата на војводата Наум кај с. Ракле меѓу Кавадарци и Прилеп (сн. 111)

- список на четите и војводите кои во Никодим одржале заедничка средба за понатамошното дејствување заради спречување на теророт од грчките и од српските чети во Велешко и Мариовско (сн. 112-114)

- оружен судир меѓу влашко-гркоманската чета на Ѓорги-паша и “бугарската” чета на војводата Ив. Наумов - Албански во Мариовско (сн. 115)

- оружен судир со жртви меѓу “бугарската” чета на војводата Кершаков од Костурско и грчка чета кај селото Грче (нечитливо)

- убиства и грабежи од “бугарски” чети во с. Неволјани, Леринско и с. Брод, Битолско (сн. 117, 118)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и “бугарска” чета во Прилепско; направен увид на местото на настанот од италијанските офицери Луци и Албер (сн. 119, 120)

- оружени судири со жртви меѓу турска војска и “бугарски” чети кај селата Никодим и Ракле и кај селото Попадија, Велешка кааза (од четите загинати 78 лица, меѓу кои и војводите Петар Ацев, Цоков, Мирче и Милан) (сн. 121)

- извештаи за обидот за грабнување на англискиот воен помошник во Драма, Елиот, од четата на војводата Даев; оружен судир на четата со турска војска, со жртви, меѓу кои и војводата Даев; судски процес во вонредниот суд во Солун против обвинетите (сн. 122-125, 130-132)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и “бугарската” чета на војводата Кузо кај с. Тиколица (нечитливо); по претресите од турската војска во селото се најдени оружје и преписка со недозволена содржина (сн. 126-127)

- список на жртвите (членови на Грчкиот комитет) на теророт од “бугарска” чета направен кај с. Долно Котори, Леринско (сн. 128)

- обиди за убиства на гркомани во Битола од непознати лица (се претпоставувало од членови на Организацијата) (сн. 129, 133)

- терор од грчка чета со жртви во Битола (сн. 134)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и “бугарска” чета кај с. Дрновени и Кономлади (Костурско) со список на жртвите од четата на Пандо Кљашев (сн. 135-137)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и четите на војводите Томо Николов, Мирче и Ѓоре Спиркови кај с. Топлица (список на жртвите - сн. 138, 139)

- претреси од турска војска во домот на војводата Дсан во с. Лактине (нечитливо), Одринско; најдено оружје и неговата преписка (сн. 140)
- оружен судир со жртви меѓу турска војска и една чета кај с. Путурит (нечитливо - Прилепско) (сн. 141, 142)
- барање да му се надоместат на Вангел Трајков трошоците за лекувањето и престојот на ранетите од судирот кај с. Долно Чарлија, Битолска кааза (сн. 143, 144)
- оружен судир со жртви меѓу грчка чета и четата на војводата Димко меѓу селата Ивен и Челел, Мариовско (сн. 145, 147)
- копија од заканувачкото писмо адресирано од Г. Вардас - шеф на грчка чета и коџабашија на с. Попољани, Леринска кааза (сн. 146, 149 на француски јазик)
- оружен судир со жртви меѓу српска чета и четата на Кочо кај с. Кретер (нечитливо, сн. 148; сн. 149 исто со сн. 146)
- терор од “бугарска” чета во гркоманското село Негован, Леринско (сн. 150, 152)
- предупредувачко писмо со потпис “Кендрос” (без доволно податоци, сн. 151 на француски јазик)
- убиства од грчка чета во с. Неред, Леринско (сн. 154)
- убиства на повеќе војници што по отслужувањето на војската се враќале во своите домови, извршени од четата на Тане Николов меѓу Прилеп и Кавадарци (сн. 155); судир меѓу истата чета и србомани во с. Никодим, Прилепско (сн. 156)
- убиени од четата на Наце и Крсте Леонов повеќе жители - соработници на грчки чети во селата Ложени, Леринско, с. Армелор и Орад, Битолско (сн. 157)
- оружен судир со жртви меѓу грчка чета и четата на Крсте Малик кај с. Савич - Мариовско и с. Негован - Леринско; запленета архивата на убиениот грчки секретар (сн. 158, 160, 161)
- од заплениот нотес на убиениот грчки капетан Лакос Вангели Николуси и хронолошки преглед на судирот со турската војска кај селата Гудимирци и Будимирци и опожарување на Неготино (сн. 162-165)

- уверение дека Ѓорѓи Танопулос бил член на четата на војводата Чочиус во Караџова (сн. 166, грчки јазик)

- уверение дека Ѓорѓиос Танопулос бил член на македоно-грчкото тело во четата на Панајотис Потакис - Мариовско (сн. 168 на грчки јазик); сн. 169 дупликат 168)

- уверение од Грчко-македонскиот комитет дека Атанасис Ламбронидис бил во четата на Фиатакис од I.XII 1906 до III 1907 година (сн. 170; сн. 171 дупликат на 170 на грчки јазик)

- уверение од Грчко-македонскиот комитет издадено на лицето Атанасос Ламбродос за членување во Комитетот на Вронду во Мариовско (сн. 175 грчки јазик; сн. 176 исто со 174)

- уверение издадено на Ѓорѓи Сунџас дека бил член на Грчко-македонскиот комитет на Врондос (сн. 175 на грчки јазик)

- уверение издадено на Јоргос Танопулос дека бил член на Грчко-македонскиот комитет на Врондос (сн. 177 на грчки јазик)

- заклетва на Македонецот од Јоргос Кернос (проштално писмо за разделба од семејството при заминувањето во Грчко-македонскиот комитет (сн. 180 на грчки јазик, сн. 182 и 183 исто со сн. 180)

- уверение издадено на Јоргиос Сунџас дека бил член на четата на Врондос (сн. 178 на грчки јазик)

- терор од “бугарска” чета во сrbоманските села Козичино и Рабетин Кол, Кичевско (сн. 184); и во гркоманските села Полог и Селце (сн. 185 нечитливо)

- убиства извршени од “бугарски” чети во с. Неред, Леринско; убиен еден егзархист по грешка, а во с. Гопеш, Битолско убиен директорот на грчкото училиште (сн. 186, 187)

- терор во сrbоманското село Количино, Кичевско од Крушевски војвода (сн. 189)

- претреси и апсење на повеќе учители од турските власти во Прилеп (сн. 190); убиен војводата Иван Паша од турски злосторник (сн. 188); претреси во Битола во потрага по свештеникот што одржал опело на починатиот војвода Иван-паша (сн. 191)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и четата на костурскиот војвода Кузо кај с. Черешница (сн. 192, 194, 195)

- убиства на повеќе гркомани од четата на војводата Зле во с. Петарско (нечитливо - Леринско) (сн. 201); во с. Ариљево - Демирхисарска нахија од “бугарски” четници (сн. 193); убиени повеќе гркомани во с. Костино (нечитливо), Леринско (сн. 197)

- оружен судир меѓу турска војска и четата на војводата Наце во Битола (сн. 196, 198-200)

- извршена смртна пресуда на жител од с. Чаирли, Битолско обвинет за убиство на двајца турски војници (сн. 202, 208, 209)

- статија во весникот “Аженс Аваз” во врска со опожарувањата и теророт во Мариовско (сн. 203, 205, 206)

- за опожарувањето на имотот на Омер-бег (сн. 204 на француски јазик, тешко читливо)

- оружен судир меѓу турска жандармерија и “бугарска” чета кај с. Биљаник, Битолско (сн. 207 на француски јазик, нечитливо)

- извршена смртна казна од членови на Организацијата на жител од с. Смрдеш, Костурско обвинет за соучество во извршениот терор од турската војска во истото село (сн. 210, 211)

- оружен судир меѓу турска војска и двајца четници што се криеле во с. Лук, Преспанско, по нивното самоубиство Турците го опожариле селото. (сн. 212-215)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 131

ДЕЛО: V/55

1905 г.

Извештаи од бугарскиот трговски агент во Битола Тошев до министерот за надворешни работи во Софија, Петров, за оружените судири меѓу турска војска и чети во Македонија:

- оружен судир меѓу турска војска и четата на “бугарскиот” војвода Арсо кај с. Подвиз, Кичевско (сн. 1)

- оружен судир меѓу грчка чета и четите на војводите Кузман Попов и Никола Андреев кај с. Чурилево, Костурско, чии жители имале желба да преминат кон Патријаршијата (сн. 2, 3)

- делумно шифриран извештај за апсења и претреси од турските власти во Дебар по револуционерните списанија “Булетин”, “Револуционерен лист” и “Основата на организацијата” (сн. 4, 5)

- делумно шифриран извештај за убиените грчки соработници во Битола виновни за лажно сведочење против повеќе невини жители на с. Пелушино и Градешница, Битолско (сн. 6-8)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и четата на војводата Геро од с. Кривени, Леринско; терор, апсења и судски процес против обвинетите од турските власти (сн. 9-11)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и четата на војводата Ташко кај с. Оливен, Битолско; терор и опожарување на селото (сн. 12-13)

- оружен судир меѓу турски жандарми и четата на Митре Влашето кај с. Желево, Костурско (сн. 14)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и четата на војводата Спиро Олчев кај с. Беофина, Преспанско; апсења и терор и во с. Руље и Брезница (сн. 15)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и “бугарска” чета кај с. Цер, Демирхисарско (сн. 16)

- оружен судир меѓу турски аскер и двајца четници кај с. Вевчани, Охридско (сн. 17)

- дополнителен извештај за судирот кај Цер меѓу турска војска и четите на кичевскиот војвода Иванчо, меѓу кои бил и охридскиот раководител Узунов (сн. 18, 19)

- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Тане и припадници на Грчкиот комитет меѓу селата Лесковец и Баница (сн. 20, 21)

- шифрирано писмо за оружен судир меѓу турска војска и една чета кај гркоманското село Раково (сн. 24, 25)

- оружен судир меѓу грчка и “бугарска” чета кај с. Буковиќ (сн. 26)

- терор од турска војска во с. Бонче, Прилепско и с. Биљаник, Битолско (сн. 29) и други села каде што се криеле “бугарски” чети (сн. 27, 22-23)

- убиени повеќе жители на с. Пателе од четата на војводата Тане, обвинети за предавство на војводата Марков (сн. 28)

- убиени од четата на војводата Тане повеќе Албанци - христијани, јатаци на грчки чети во с. Ајтос, Леринско (сн. 30)

- делумно шифриран извештај за оружен судир со жртви меѓу “бугарска” и грчка чета меѓу Скочивир и Петалино, Мариовско (сн. 31)

- оружен судир на турски аскер и “бугарска” чета кај с. Бињани, Битолско (сн. 32)

- преминување на жителите од с. Добромирци, Битолско од патријаршисти во егзархисти; убиство на повеќе селани-гркомани од истото село - учесници во теророт направен во с. Бирник од грчка чета (сн. 33, 34)

- шифриран извештај за оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Наум и турска војска во с. Буф (сн. 35)

- оружен судир со жртви меѓу четите на Митре Влашето и Кирјази и турска војска во с. Габреш, Костурско (сн. 37)

- оружен судир со турска војска и четник во с. Турие, Охридско (сн. 37)

- оружен судир меѓу турска војска и четите на војводите Алексо и Ташко во с. Радово (сн. 38, 39)

- закани, уцени и друг вид притисок од грчка чета и војници на австриските полкови врз жителите на с. Брезица, Костурско за признавање на Патријаршијата (сн. 40, 41)

- терор од грчката чета на капетанот Панајоти во с. Добровени, Леринско за признавање на Патријаршијата и оружен судир со жртви меѓу турска војска и “бугарска” чета кај с. Петалино (сн. 41)

- иста содржина, на француски јазик сн. 42

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и четата на војводата Митре Влашето кај с. Д’мбени, селото опожарено; поплаки до странските дипломатски претставници; судир на четите на војводата Митре Влашето и војводата Вардас кај с. Лук (нечитливо) (сн. 43, 45)

- оружени судири со жртви меѓу турска војска и четата на војводата Петре кај с. Козица и со друга чета кај с. Бонче, Прилепско (сн. 44)

- делумно шифриран извештај за опожарениот манастир на Грчката патријаршија, Лисалот, Битолско, и за убиството на чуварот на манастирот - гркоман (сн. 46)

- делумно шифриран извештај за оружен судир со жртви меѓу турска војска и “бугарска” чета кај с. Ајтос, Леринско (сн. 47)

- оружен судир со жртви (убиен војводата Трпко) меѓу српска и “бугарска” чета кај селата Крапа и Маргарит (сн. 48)

- оружен судир меѓу четата на војводата Митре Влашето и грчката чета на војводата Вардас кај с. Прекопана, Леринско (сн. 49)

- сн. 49 дупликат

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и “бугарска” чета кај с. Ораховец, Прилепско (сн. 50, 51)

- оружен судир меѓу турска војска и четата на Наум Буфчето кај с. Барешани, Битолско. (сн. 52, 53)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 132

ДЕЛО: I/55

1906 год.

Приговор против одлуката на отоманската влада со која се скратени правата на вероисповед на егзархиското население, а се фаворизира патријаршиското (сн. 1 на француски јазик)

- протестна нота на кнежевскиот трговски агент во Скопје до Турското комесарство во Скопје, против одлуката на Хилми-паша за скратување на правото на архијерејските намесници во Скопската епархија да учествуваат во работата на административните совети (сн. 2)

- сн. 3 и 4 истата нота на француски јазик

- нота во врска со одземените права на Бугарската црква за слободно вршење на верските и националните обреди и запоставената положба на егзархистите во однос на патријаршистите (сн. 5, 6 на француски јазик)

- преписка во врска со проблемот на недостигот од стручни свештеници и учители во Кајларска кааза (сн. 7)

- извештаи, преписка и поплаки од учителите на “бугарското” училиште во Емборо, Серфичка кааза (Битолски вилает) до Јосиф II, бугарски егзарх во Цариград, за турските злосторства во Емборо (сн. 8-29)

- налог за спроведување истрага во Битола поради некој бунтовнички акт (сн. 20 турски јазик)

- делумно шифрирано писмо во врска со некој настан што треба да се случи (сн. 27 турски нечитливо)

- препис од нотата на турскиот и австроунгарскиот конзул упатена до Високата порта во врска со правото на бугарските митрополити и нивните помошници во Македонија да учествуваат во работата на административните совети (сн. 30-33)

- прилог: нотата на француски, сн. 30-33

- сугестија на Бугарското дипломатско агентство во Цариград до Бугарското трговско агентство во Битола за крајна внимателност при водењето на официјалната кореспонденција меѓу трговските агентства и егзархиските органи (сн. 34)

- оружен судир со жртви меѓу турска војска и “бугарска” чета кај с. Волгодер, Ресенско, по што селото е ограбено и опожарено; интервенција на Хилми-паша до бугарските власти за преземање мерки за сузбивање на акциите на бугарските чети во Македонија (сн. 35, 38, 39)

- статут на Внатрешната македоно-одринска револуционерна организација (преработен текст од општиот конгрес одржан во текот на 1905 год.) (сн. 40-42)

- правилник на четите на Внатрешната македоно-одринска револуционерна организација (изработен на општиот конгрес одржан во 1905 год.) (сн. 43-47)

- правилник на Внатрешната македоно-одринска револуционерна организација (изработен на општиот конгрес на Организацијата во 1905 год.) (сн. 48-63)

- “Основи на Внатрешната револуционерна организација” - брошура издадена во Софија во 1904 година, а напишана од Брут. (сн. 64-70)

ФОНД: БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА (1897-1912)

МФ - 4304

ГОДИНИ: 1904-1907

СНИМКИ: 1785

ДОЛЖ. М.: 49, 85

ЈАЗИК: бугарски, француски, грчки, турски

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 132

СОДРЖИНА: Преписка со МНР во Софија, КДА во Цариград, Егзархијата, црковните општини и др.:

1904 год.

- извадоци од книгата на Брут за целите, задачите и организацијата на ВМРО (сн. 70-84)

- статистички податоци за војводи и чети во Битолскиот вилает (сн. 86-88)

1906 год.

- инструкции од МНР до КДА во Цариград да преземе чекори кај Хилми-паша и кај цивилните агенти за заштита на населението во Македонија од насилствата на турската власт, врз основа на истите барања од населението (сн. 90-98, 114)

- судир меѓу четата на мариовскиот војвода Велко со турска војска (убиени, затворени) (сн. 99)

- за убиството на гркоманите Коте и Ристо Шишманови (сн. 100)

- препис од писмото на ЦК на ВМРО до бугарските трговски агенти во Македонија и Одринско да не се мешаат во работата на ВМРО (сн. 101-103)

- барање од Егзархијата да се заштити нејзината положба, озаконета според ферманот од 1878 година (сн. 104-110, 116-118)

1906 год.

- договор на луѓето меѓу српската пропаганда (сн. 115)
- за костурскиот војвода Димитар Влаот (сн. 119)
- притисок на Егзархијата врз патријаршиските села во Драмско да се откажат од Патријаршијата (сн. 120-121)
- за посетата на Американецот Алберт Сениксен на Битола со цел да се запознае со ВМРО и со четите (сн. 122)
- за преминот на леринскиот војвода Иљо Попадиски од с. Сетина во грчките чети (сн. 123-124)
- за колежот во с. Раотино од страна на грчка чета (сн. 125)
- за нападот на прилепскиот поп Спасе (сн. 126)
- за неуспешниот обид на полицијата да го фати охридскиот војвода Дејан (сн. 127)
- за убиството на војниците од 4-тата пионерска дружина од градот Шумен (сн. 128)
- за судирот на четата на леринскиот војвода Најдо Митев од с. Горничево со грчка чета во с. Сетина (сн. 129-130)
- за нападот на четата на војводата Коле во с. Добролишта и опсадата на селото од турска војска (сн. 131-135)
- за нападот на српска чета во с. Дреновци, Прилепско. (сн. 137)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 133

1905 год.

- Извештај од бугарскиот трговски агент во Битола за неговиот службен пат во Париз и Лондон и неговите впечатоци за односот на големите сили спрема македонското прашање и балканските држави (сн. 4-16, 21-26)

- положбата на населението по востанието во Македонија: последици (убиства, затвори, терор) и односот на грчката власт спрема македонското население: притисок да се откаже од Егзархијата, тероризирање од страна на грчки чети и од српската, римокатоличката и бугарската пропаганда (сн. 18-20^a, 77-85)

- судир на чети во с. Којнско, Елешница, Добролишча, Св. Петка, Градешница (сн. 27-30, 60)

- инструкции од генералот Петров, претседател на Советот при МНР во Софија и ноти дадени на претставникот на Бугарија во Берлин, Лондон, Париз, Рим, Петербург и Виена во врска со положбата на населението во Одринскиот вилает (октомври 1904 - март 1905), Солунскиот, Битолскиот и Косовскиот вилает: аферите во с. Зелениково, Леринско, Загоричани - Костурско, Мрвинци - Дојранско, Куклиш - Струмичко: списоци на убиени и ранети од грчки чети (сн. 31-41)

- препис од шифрирано писмо на пунктовиот началник Цено Куртев, ќустендилски војвода, заробено од турската власт (сн. 42, 43)

- фазата на решавање на македонското прашање и бугарската пропаганда во тој однос (што направила и што не направила, нејзиниот судир со грчката и српската пропаганда (сн. 44-58)

- шифрирано писмо од бугарскиот трговски агент

1905 год.

- за состојбата на ВМРО во Битолскиот вилает по реони: раздор околу изборот на раководители на Организацијата и посредник меѓу Бугарија и Организацијата: обид на бугарскиот трговски агент да ги помири двата лагера

- производ на тој раздор (сн. 61-67)

- списоци на четите и војводите: централисти и врховисти (сн. 68, 69)

- за состојбата во Кајларската кааза: населението и неговото влијание од Патријаршијата и Егзархијата (цркви и свештеници, учители и училишта, одделно за секое село). (сн. 86-91)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 134

СОДРЖИНА: Преписка со МНР во Софија и Егзархијата за:

1906 год.:

- поведението на акушерката Константина Христова. (сн. 106)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 135

СОДРЖИНА:

1905 год.

- За атентатот на грчките претставници на власта врз лекарот Владов; негово заминување од Битола поради несигурноста на неговиот престој во Битола; ангажираност на МНР да го спречи тоа. (сн. 1-16)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 136

СОДРЖИНА: Преписка со МНР во Софија, Народниот музеј и др.

1905 год.:

- уредување на купопродажни односи со Ѓорѓи Баласчев и Коста Кочов од Струга во врска со преземањето на старини што имаат музејска вредност.

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 137

ДЕЛО: бр. II

СОДРЖИНА: Преписка бр. 10 со МНР во Софија и Народната банка

1905 год.:

- кредити од Народната банка во Софија за купување облека за гавазите и куририте при КТА во Битола. (сн. 1-11)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 138

ДЕЛО: бр. II

СОДРЖИНА: Преписка со МНР (Одделение за печат и Сметководство)

1905 год.:

- начин на доставување и видови на весници и списанија за КТА во Битола.
(сн. 1-22)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 139

ДЕЛО: бр. II

СОДРЖИНА: Преписка бр. 6 со МНР во Софија:

1905 год.

- набавка и поправка на мебел за КТА во Битола. (сн. 1-11)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 140

ДЕЛО: бр. II

СОДРЖИНА: Преписка бр. 15 со МНР (Сметководен оддел)

1905 год.

- годишен отчет за приходите на КТА во Битола, ба 1904 год. (сн. 1-10)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 141

ДЕЛО: бр. II

СОДРЖИНА: Преписка со МНР (ПО) во Софија и со бугарските црковни општини:

1906 год.

- преземање мерки да се спречи премиот на егзархистите (семејствата на иселениците од Македонија во Бугарија) во патријаршисти (“србомани и гркомани”) од Ресен, Пелагониската, Дебарската и Скопската епархија. (сн. 1-27)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 124

ДЕЛО: бр. 7

СОДРЖИНА: Преписка бр. 2 со МНР во Софија, КТА во Солун, Сер, Скопје:

1905 год.

- за начинот и текот на пребројувањето на населението во Европска Турција (Македонија) и постапките на МНР и бугарските агенции (протести против “незаконитоста” на тој процес) да го прикажат македонското население како бугарско. (сн. 1-21)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 143

ДЕЛО: бр. У

СОДРЖИНА: Преписка бр. 2 со МНР во Софија, КТА во Цариград

1906 год.:

- убиства, разбојништва (кражби, палежи, малтретирања) од страна на турски и албански разбојнички банди врз населението во Битолско, Прилепско, Костурско, Леринско, речиси во сите краишта на Македонија

- ноти од страна на КТА во Битола, КДА во Цариград упатени до цивилните агенти, до конзулите на големите сили за заштита на населението од разбојничките банди. (сн. 1-88)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 144

СОДРЖИНА: Преписка со КДА во Белград, Атина и Цариград, КТА во Скопје и МНР во Софија:

1905 год.

- за дејноста на српската пропаганда (почеток, историски развој, училишта, ученици, цркви и свештеници, четничко дејствување) во Македонија (сн. 1-8, 10-17, 23-46)

- за дејноста на романската пропаганда (црковна, училишна) (сн. 9, 9^b, 18, 21, 22, 48)

- за дејноста на грчката пропаганда (четничко движење и притисок врз населението во Македонија да се откаже од Егзархијата). (сн. 48, 55-65)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 145

ДЕЛО: бр. 8

СОДРЖИНА: Преписка (доверлива) со МНР во Софија, началникот на Тајниот кабинет на бугарскиот кнез, Добрович, КТА во Скопје и Солун, КДА во Цариград, Париз и Рим за:

1905-1906 год.

- бесплатно давање лекови на сиромашното население во Битола (сн. 1-5, 8-13)

- нов тек на српската пропаганда: издавање на весникот “Автономна Македонија” (сн. 6, 7)

- затворање на свештеници, учители и учесници во комитетските работи; преземање мерки за нивно ослободување (сн. 14-22, 32-44)

- мерки против преселувањето на муслиманското население во Македонија (Радовишко, Штипско и Пехчевско) (сн. 28-31)

- посета на странски дипломати - францускиот новинар Мишел Поарес, италијанскиот Рудолф Фуа и Рене Пињон со специјална мисија во Македонија за собирање етнографски податоци во правец на решавање на македонското прашање (сн. 45-56)

- ставот на бугарската влада по прашањето за реформите во Македонија и македонското прашање. (сн. 57-60)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 146

ДЕЛО: бр. У

СОДРЖИНА: Преписка бр. 1 со КДА во Цариград, МНР во Софија и претседатели на бугарски црковни општини за:

1905-1906 год.

- терор на грчки чети (убиства, малтретирања, палежи преку кои се остварува притисокот на грчката пропаганда врз егзархиските села да се откажат од Егзархијата и да преминат под Патријаршијата); ноти испратени до странските конзули по повод грчкиот терор врз егзархистите.

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 147

ДЕЛО: бр. 4

СОДРЖИНА: Преписка бр. 8 со МНР во Софија, КТА во Скопје и Солун, КДА во Атина и Белград, со бугарските црковни општини и др.:

1906-1907 год.

- исплаќање на Андон Димитров, член на Битолскиот вонреден суд и д-р Голев, бугарски лекар во Штип. (сн. 1-32)

1907 год.

- грчката пропаганда (Грчкиот македонски комитет на чело со Калопотакис, четничката дејност) и притисок врз егзархиските села да преминат во Патријаршијата (сн. 34-41, 44, 45, 56-74)

- српската пропаганда (Српски македонски комитет и чети) и притисок врз егзархиските села да се откажат од Егзархијата и да станат Срби (сн. 46-51, 55, 87)

- состојбата на бугарското црковно и училишно дело во Битолскиот вилает (статистички податоци, сн. 42, 44, 45, 71, 78-86, 88)

- мерки (протестни ноти, промемории и други постапки) на бугарската власт против грчката и српска пропаганда и четите (сн. 55, 63-67, 72-74)

- шифрирано писмо. (сн. 52, 53)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 148

ДЕЛО: 4

СОДРЖИНА: Преписка бр. 3 со МНР во Софија, КТА во Солун:

1905 год.

- барања и постапки за ослободувањето од битолскиот затвор на Јордан Наумов, ученик во бугарската битолска гимназија (сн. 1-16, 40, 41, 49-53)

- грчката пропаганда и терор: напад на грчки чети врз егзархиските села да преминат кон Патријаршијата; судир на грчки чети со турска војска (сн. 20-25, 27, 34, 36, 42)

- судир меѓу турската војска и “бугарски” чети (сн. 35, 43, 46)

- барања и постапки, протестни ноти до главниот инспектор Хилми-паша, цивилните агенти и конзулите на големите сили за заштита на “бугарското” население од грчкиот терор. (сн. 16-19, 28-33, 37-39)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 149

ДЕЛО: ИВ

СОДРЖИНА: Преписка бр. 9 со МНР во Софија, КТА во Солун:

1905 год.

- грчка пропаганда и терор (убиства, насилства, опожарувања) врз населението во Битолскиот вилает (сн. 1-11, 13-21, 23-26, 30-48, 55)

- колежот во с. Загоричани, Костурско (сн. 36-45)

- судир на грчки чети и турска војска (сн. 27, 29)

- судир на грчки и бугарски чети (сн. 22, 23, 56)

- списоци на убиени “гркомани” (сн. 58-93, 99-120)

- протестни ноти упатени од КТА во Битола и МНР во Софија до главниот инспектор Хилми-паша, цивилните агенти и конзулите на големите сили против грчкиот и турскиот терор врз населението во Битолскиот вилает. (сн. 12, 31-37, 94)

ФОНД: БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА (1897-1912)

МФ - 4305

ГОДИНИ: 1905-1908

СНИМКИ: 1828

ДОЛЖ. М.: 50, 60

ЈАЗИК: бугарски, француски, грчки, турски

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 149

СОДРЖИНА: Преписка со МНР во Софија, КТА во Солун и Серез:

мај-декември 1905

- грчката пропаганда и терор (убиства, насилства и опожарување) врз населението во Битолскиот и Солунскиот вилает со цел да се откаже од Егзархијата и да премине во редовите на Патријаршијата, односно да се изјасни како грчко (сн. 127-131, 135, 140-148, 150-165, 171-186, 189-193, 196-208, 233)

- списоци на убиени (сн. 120-126, 209-286)

- судир на грчки чети и турска војска (сн. 136, 176)

- писма, односно поплаки од населението од селата Бешчошча (Мариовско), Осничени (Костурско) и Гевгелија до конзулите на големите сили од теророт на грчките чети (сн. 166-168, 194)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 150

СОДРЖИНА: Преписка со МНР и КДА во Атина за:

1906 год.

- патување на францускиот новинар Мишел Поарес низ Македонија (сн. 1-3)

- дејноста на новоформируваниот грчки македонски комитет “Александар Велики”. (сн. 4-5)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 151

ДЕЛО: VIII

СОДРЖИНА: Преписка бр. 6 со МНР во Софија, КДА во Цариград:

јуни 1906

- постапки пред Хилми-паша, цивилните агенти и конзулите на големите сили за зголемување на бројот на христијанските полјаци по селата во Битолскиот вилает. (сн. 1-18)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 152

ДЕЛО: VIII

СОДРЖИНА: Преписка бр. 3 со КДА во Виена за:

1906 год.

- изготвување од Австро-Унгарија и Русија проект за судски реформи во Македонија, според кои цивилните агенти ќе се јават во улога на контролори на турските судови. (сн. 1)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 153

ДЕЛО: 8

СОДРЖИНА: Преписка бр. 1 со МНР во Софија, КДА во Цариград и КТА во Солун и Серез:

јуни-декември 1906

- улогата и положбата на жандармеријата во Македонија. (сн. 1-27)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 154

ДЕЛО: VIII

СОДРЖИНА: Преписка бр. 8 со МНР во Софија, КТА во Серез, Солун за:

март-октомври 1906

- забрана и спречување на турската власт бугарски офицери да патуваат низ Турција

- постапки пред Портата од МНР во Софија за укинување на таа забрана (премомории) (сн. 1-13)

- начин на анкетирање од страна на анкетните комисии и цивилните агенти на настани (убиства, злосторства, апсења и друг терор извршени од турските војници во Македонија), Мелничка кааза: Манџуков Чифлик, с. Хрсово и с. Брања

- извештаи од анкетните комисии и цивилните агенти по гореречените настани. (сн. 14-40)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 155

ДЕЛО: VIII

СОДРЖИНА: Преписка бр. 7 со МНР во Софија, КТА во Солун и Серез за:

април-декември 1906

- за патувањето на главниот инспектор Хилми-паша и цивилните агенти во Битола, Скопје, Солун и Серез со цел да извршат анкета на настаните во с. Долно Храпштани, Серско и во Мелничко. (сн. 1-21)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 156

ДЕЛО: 5

СОДРЖИНА: Преписка бр. 1 со КТА во Серез и КДА во Цариград за:

- злосторствата врз населението во српските села од турската војска (снимките се осветлени). (сн. 1-27)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 157

ДЕЛО: V

СОДРЖИНА: Преписка бр. 3 со КТА во Скопје и КДА во Цариград за:

- терор (убиства, насилства, грабежи) од турската војска врз населението во Косовскиот вилает. (сн. 1-4)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 158

ДЕЛО: V

СОДРЖИНА: Преписка бр. 3 со КТА во Солун и МНР во Софија за:

- терор (убиства, насилства, грабежи) од турската војска и жандармерија врз населението во Солунскиот вилает. (сн. 1-13)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 159

ДЕЛО: V

СОДРЖИНА: Преписка бр. 3 со КТА во Серез, КДА во Цариград и МНР
јуни-декември 1906

- терор (убиства, насилства, грабежи) од турската војска и жандармерија
врз населението во Серскиот вилает. (сн. 1-18)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 160

ДЕЛО: V

СОДРЖИНА: Преписка бр. 2 со КТА во Серез, КДА во Цариград и МНР
јуни-декември 1906

- терор (убиства, насилства и грабежи) од турските чети врз населението
во Серскиот вилает. (сн. 1-17)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 161

ДЕЛО: V

СОДРЖИНА: Преписка бр. 2^в со КТА во Скопје за:
јули-декември 1906

- злосторства извршени од арнаутските разбојнички банди. (сн. 1-7)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 162

ДЕЛО: V

СОДРЖИНА: Преписка бр. 2 со КТА во Солун и Серез за:

1906 год.

- терор (убиства, насилства, грабежи) од разбојнички турски и албански чети врз населението во Солунската и Серската кааза (сн. 1-5, 10-14)

- клањето во с. Врања, Мелничко и анкетите по тој повод. (сн. 15-30)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 163

ДЕЛО: VII

СОДРЖИНА: Преписка бр. 2 со КТА во Солун и Серез за:

1906 год.

- дејноста на Вонредниот суд во Солун (судски процеси на поединци и групи затвореници) поради: аферата на Бошнаковиот хан во Солун (пронајдени бомби и писма со директиви за нивната намена) (сн. 1-7, 16-21, 25, 41, 92)

- Учителската афера (претреси, затворања и судења на учители во Солунско и Серско обвинети за заговор против турскиот систем врз основа на писмото пронајдено кај бугарскиот учител Коле Каџанов, како и други писма со “комитска” содржина (сн. 26-28, 43-72, 76-81, 83-87, 93, 95, 101, 102, 119, 121, 124-130, 132-142)

- статистички податоци за затворање на политички осуденици од април 1904 од мај 1905 во трите вилаети (сн. 8)

- судски процес на учесниците во борбата меѓу турската војска и бугарската чета во с. Жерви, Воденско (сн. 9, 15)

- судски процес на грчките комити (андарти) и чети поради убиства, напади врз села и судири со турската војска (сн. 11, 14, 22-24, 30, 34, 40, 91, 96, 110, 120)

- судски процес за атентатот врз главниот инспектор на романските училишта (сн. 106-109)

- судски процес на соработниците со бугарските чети (сн. 42, 82, 94) и со Комитетот (сн. 110-118)

- протестни ноти од КТА во Солун до Хилми-паша и цивилните агенти по повод затворањето на бугарските учители во познатите афери. (сн. 17-21, 29, 34-39, 131)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 164

ДЕЛО: Ш

СОДРЖИНА: Преписка бр. 9 со МНР во Софија, КТА во Солун, Пелагониската митрополија за:

1906 год.

- смртта (погребот) на пелагонискиот митрополит Григориј и молби од неговите наследници за стекнување наследство од неговиот имот. (сн. 1-31)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 165

ДЕЛО: Ш

СОДРЖИНА: Преписка бр. 3 со МНР во Софија, КТА во Солун и Скопје, КДА во Цариград и Црковната општина во Лерин за:

декември 1905

ноември 1906

- забрана од турската власт вршење служба на бугарски учители и свештеници (по име и презиме) во Македонија и постапки пред Портата за укинување на оваа забрана. (сн. 1-25)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 166

ДЕЛО: Ш

СОДРЖИНА: Преписка бр. 1 со МНР во Софија и КТА во Скопје и Солун:

февруари-ноември 1906

- положбата на бугарското црковно-училишно дело во Македонија: статистички податоци за бројната состојба на свештениците, учителите и учениците (во бугарските и во турските училишта) (сн. 1-4, 8, 11, 14-16, 26)

- борба на влашкото население во с. Равна, Демирхисарско, да отвори свое училиште (сн. 7, 10)

- постапки од Бугарската егзархија да организира црковни општини за иселениците од Македонија во Америка (сн. 12, 13)

- мемоар од цариградскиот патријарх до пратениците на силите во Цариград против антигрчкото движење од страна на Бугарија (сн. 17-25)

- постапки Скопската митрополија и Конзулатот да го оневозможат барањето на Паланчани да се откажат од Егзархијата и да преминат во Унијатството. (сн. 27-30)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 167

ДЕЛО: Ш

СОДРЖИНА: Преписка бр. 6 со КТА во Солун и пелагонискиот митрополит Григориј за:

септември 1906

јуни 1907

- статистички податоци (таблици) за бројната состојба на бугарските, српските, грчките и влашките (романски - унијатски) училишта, учители,

ученици, цркви и манастири, свештеници во Битолскиот, Солунскиот, Косовскиот и во Јанинскиот вилает (сн. 1-12, 19-35)

- упатства за ставот на бугарската власт по решението на турската власт за статус-кво на црковното прашање во Македонија (забрана на градење цркви) и промемории против таквиот став. (сн. 13-18, 28-30)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 168

ДЕЛО: Ш

СОДРЖИНА: Преписка бр. 6 со МНР во Софија, КЛА во Цариград
мај-септември 1906

- овозможување студирање (стипендирање) на ученици што завршиле бугарска гимназија за лекари и аптекари во американското медицинско и аптекарско училиште во Бејрут. (сн. 1-15)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 169

ДЕЛО: Ш

СОДРЖИНА: Преписка бр. 4 со МНР во Софија и Охридско-преспанската и Кичевско-дебарската митрополија за:

ноември 1905

јуни 1906

- буџетот на Егзархијата за остварување на црковно-училишното дело во Македонија

- списоци на цркви, училишта, пансиони, свештеници, учители, учебници и други извршители на црковно-училишното дело на Егзархијата во епархиите во каазите што се под нејзина управа во Битолскиот вилает: Пелагониската, Охридско-преспанската епархија и Костурската, Леринската и Кајларската кааза. (сн. 1-119)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 170

ДЕЛО: IX

СОДРЖИНА: Преписка бр. 3 со МНР во Софија, КДА во Цариград за:

февруари 1906

мај 1908

- резултати од последното пребројување на населението во Кичево кои покажуваат намалување на егзархиското а зголемување на патријаршиското “србоманско” население (сн. 1-3)

- борба против српската пропаганда со поткупување на албански чети (за што говорат расписките за исплата на пари испратени од КТА во Битола за нив) (сн. 4-36)

- борби меѓу турска војска и “бугарски” чети. (сн. 37-44)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 171

ДЕЛО: 2

СОДРЖИНА: Преписка бр. 25 со МНР во Софија, КДА во Рим и Цариград, КТА во Солун и Скопје и со претседателите на бугарските црковни општини за:

септември 1906

август 1908

- испраќање пари на затворениците во тврдината Мурзук/Фезан - Триполи. (сн. 1-62)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 172

ДЕЛО: 2

СОДРЖИНА: Преписка бр. 21 со МНР во Софија, писма од Битолскиот револуционерен комитет за:

ноември 1906

октомври 1908

- барање и отпуштање пари како материјална помош за “бугарските” затвореници, со прилог: опис на документите (расписки) за дадените пари (сн. 1-22)

- уверенија од Битолскиот окружен комитет за заточеништво на “бугарски” затвореници во турски затвори. (сн. 23-62)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 173

ДЕЛО: VI

СОДРЖИНА: Преписка бр. 1 со МНР во Софија, КДА во Цариград, КТА во Скопје, Солун и Серез за:

февруари 1906

јануари 1908

- промена на составот (причини) на Вонредниот суд во Битола по воведувањето на реформите (сн. 1, 12-17, 34-35, 39, 43)

- грчка пропаганда и терор (напади од грчки чети во с. Желево, Мариовско, Горно Карадово, Серско) (сн. 2-3, 30, 32, 33, 37, 38, 104-106)

- турски злосторства (претреси, гонење и затворање и судски процеси) (сн. 4-7, 19-21, 22-28, 36, 40, 41, 44-45, 49-57, 59, 62-64, 72-74, 79-81, 83, 87, 93, 97-99, 101, 102, 108-118)

- ослободување (амнестија од султанот) на “бугарски” затвореници од турските затвори (сн. 66-71, 75-80)

- информации и протестни ноти до конзулите на големите сили по повод теророт врз “бугарското” население (сн. 8-10, 30, 85-86)

- барања и постапки за ослободувања од затвор и нивно материјално обезбедување (сн. 46, 58, 60, 91, 96, 100, 120-121)
- српска пропаганда и терор (сн. 42, 47, 48, 65)

ФОНД: БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА (1897-1912)

МФ - 4306

ГОДИНИ: 1905-1907

СНИМКИ: 1800

ДОЛЖ. М.: 50, 25

ЈАЗИК: бугарски, турски, француски, грчки,

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 173

СОДРЖИНА: Преписка со КТА во Солун, Серез и Скопје, со КДА во Цариград и МНР во Софија:

април-декември 1907

- судски процеси од Вонредниот суд на поединци и група затвореници поради пеење револуционерни песни, соработка, јаташтво и учество во четнички акции и борби, убиства и слично во селата на Битолскиот (Прилеп, Костур, Воден, Ајтос, Леринско, Теово, Мариовско), Солунскиот (Серско, с. Матница, Горно Броди, Мелник, Солун) и Скопскиот вилает (с. Довезенци, Велес, с. Рудник, Штип) (сн. 122-131, 147, 150, 161, 169-171, 180, 182-185, 193-194, 197, 212, 214, 217, 237, 238)

- постапки од КТА во Битола, Скопје и Солун и МНР во Софија кај цивилните агенти и Хилми-паша за ослободување или повторно судење (поправедно) на затворениците (сн. 132, 135-140, 145, 146, 152, 153, 168, 170, 171-173, 191, 196, 198)

- молби и барања од поединци и група затвореници или нивни роднини за поправедно судење или ослободување (сн. 133, 134, 145, 146, 156-159, 163, 164, 223-226)

- список на затворениците во битолскиот затвор (с. 148, 149, 160, 161, 165, 166, 212-214, 232-235)

- список на помилуваните и ослободените затвореници (сн. 162, 177-179, 192, 195)

- промена на составот на Вонредниот суд во Битола и на турскиот кривичен закон (сн. 125, 154, 176, 181, 187, 218-220)

- испраќање пари на заточеници во Родос (сн. 151, 174, 175)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 174

ДЕЛО: VI

СОДРЖИНА: Преписка бр. 4 со КТА во Серез и КДА во Цариград за:

јули-декември 1906

- судски процеси од Вонредниот суд во Серез и испраќање затвореници на заточение во Родос. (сн. 1-3)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 175

ДЕЛО: VI

СОДРЖИНА: Преписка бр. 3 со КТА во Скопје, КДА во Цариград за:

јули-декември 1906

- судски процеси на скопскиот Вонреден суд на затвореници поради пронајдено оружје и “комитски” писма, јаташтво на комитски чети и акции во скопските села: Ракотинци, Кетирци (Кумановско), Варош (Радовишко), Негрево (Пехчевско), Пчиња (Кумановско), Паланка, Кратово, Трговиште (Прешевско), Берово (Пехчевско), Станковци (Кратовско) и др. (сн. 1, 2, 4-7, 9, 10, 12-21, 23-29)

- префрлување на затвореници од скопскиот затвор на заточение (сн. 3)

- мерки на Хилми-паша затворениците да бидат сместени во исти ќелии, независно од верската и народносната припадност за да се спречи нивниот обид за бегство (сн. 11)

- постапки на КДА во Цариград за ослободување на затворениците од Паланечко. (сн. 12-15)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 176

ДЕЛО: V

СОДРЖИНА: Преписка бр. 4 со КТА во Серез и МНР во Софија за:

јули-декември 1906

- дејноста на четничката организација (напади и опожарување на села, убиства) во Драма и Драмско: Плевна, Просочен, Демирхисарско: Гугово, Хаџи-Бејлик, Рупел, Јаново; Зихенско: Горенци, Грачен, Карлуково: Долно Храштани, Серско (сн. 1-4, 6-12, 14-17, 37)

- борба на чети со турска војска (сн. 5, 13)

- аферата со предавството на подвојводата Стојан Инџето (претреси по селата на Демирхисарско, затворање на лицата посочени од предавникот, малтретирања и сл.) (сн. 18-35)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 177

ДЕЛО: V

СОДРЖИНА: Преписка бр. 4 со КТА во Скопје и МНР во Софија за:

јуни-декември 1906

- дејноста на четничката организација (меѓу другите и на Борис Сарафов) и односот на турската власт. (сн. 1-4)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 178

ДЕЛО: V

СОДРЖИНА: Преписка бр. 4 со КТА во Солун и МНР во Софија за:

1906 год.

- дејноста на четничките организации: судир меѓу турска војска и четите на Гракалов во Мелник (сн. 6), Иван Ванскалијата од Кустендил (сн. 9, 11, 36, 37), на војводата Чернопеев (сн. 17, 18), Пере Тошев и Лефтеров (сн. 33)

- дејноста на четата на Апостол-војвода, Еницевардарско (сн. 7, 24-32); Лука-војвода (сн. 5) и други чети (сн. 1, 10, 23)

- борба меѓу централистичка и врховистичка чета околу с. Захир Чалан, Солунско.

- аферата со атентатот на д-р Николов (сн. 16, 19-22, 34-35)

- посета на Македонија и исчезнување на американскиот кореспондент Албер Сонишен (Воден). (сн. 3, 4)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 179

ДЕЛО: V

СОДРЖИНА: Преписка бр. 4 со КДА во Цариград за:

- меѓучетнички борби и пресметки меѓу бугарски, грчки и српски чети во Битолско. (сн. 1-11)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 180

ДЕЛО: VIII

СОДРЖИНА: Преписка бр. 8 со МНР во Софија, КТА во Солун, КДА во Цариград за:

февруари 1906

декември 1907

- статистички податоци за бројноста и борбата на турската војска и четите во Битолска, Леринска, Костурска и Кајларска кааза (затворени, осудувани,

убиени, ранети лица, ограбени и опожарени села: егзархиски и патријаршиски) (сн. 1-24, 37-54)

- ноти од КТА во Солун до цивилните агенти и до Хилми-паша против испадите на грчки чети врз егзархиските села: Скрижово, Зихиенско, Баракли (Џумајско), Сребрено (Леринско), Сборско (Караџа), српски чети во прилепските села (сн. 26-34, 38)

- отворање на више правно училиште (турско) во Солун (сн. 35, 37)

- резултати од анкетата за нападот на една грчка чета врз с. Вреста, Лагадинско. (сн. 36)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 181

ДЕЛО: V

ГОДИНА: декември 1906 - декември 1907

СОДРЖИНА: Преписка бр. 4 со КТА во Серез.

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 184

ДЕЛО: 10

СОДРЖИНА: Преписка бр. 2 со КДА во Цариград и МНР во Софија за:

јули 1905

декември 1906

- постапки за враќање на неподвижниот имот на Никола Христо Пецев од Прилеп, преселен во Софија (сн. 1-6)

- постапки за намалување на воениот данок на Димо Груев од с. Путурус, Прилепско (сн. 7-10)

- барање од Перо К. да му се даде материјална помош на семејството на неговиот брат, кој настрадал од грчкиот владика (сн. 13-15)

- информации за Иван Сарабеев, четник од с. Ајтос (сн. 16-20)
- потрага по Димитар Владов, лекар од Битола (сн. 21, 22)
- полномошно од Цветко Николов... (сн. 23, 24)
- судски покани од варненскиот суд за Иван Стоев, секретар во КТА во Битола и Апостол Балтачиев, началник на железничката станица во Битола. (сн. 25-29)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 185

ДЕЛО: V

СОДРЖИНА: Преписка бр. 5 со МНР во Софија ,КДА во Белград и Цариград за:

јули 1905

декември 1906

- српската пропаганда и четничката дејност во Битолско: притисок, затворање и прогонство (и убиства) на поединци вработени во Србија: Јордан Михов Прчев од Прилеп (сн. 1-3) Стојче Настев и синовите: Константин и Атанас од с. Горно Дивари, Крушевско, (Кузев од Прилеп, Ефтим Христов од с. Пискупија, Дебарско (сн. 4-12), да преминат на српска страна

- терор и притисок на српски чети врз селаните во селата: Сарандино, Прилепско; Долнени, Кривогаштани, Горна Белица, Охридско; Долно Поречје, Кичевско; Небрегово, Прилепско; Сланско, Прилепско; Локвица, Кичевско и др. (сн. 13, 15, 18-30)

- борба меѓу турска војска и српски чети. (сн. 14, 17)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 186

ГОДИНА: 1906

ЈАЗИК: бугарски

СОДРЖИНА: Преписка со КДА во Цариград и Белград и МНР во Софија:

- дејноста на четникот Бојан Панајотов, поранешен писар во КТА во Битола (сн. 1-10, 16-19, 22, 23, 26)
- дејноста на српската пропаганда (црковна) во Прилеп (сн. 11-15, 20, 21)
- шифрирано писмо. (сн. 24, 25)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 187

ГОДИНА: декември 1905-1906

ЈАЗИК: бугарски и француски

СОДРЖИНА: Преписка бр. 1 со КТА во Солун и Серез и МНР во Софија:

- полициски претреси и затворања на учесници во компромитувачки афери (Дојранска, Гуменциска, Гевгелиска) (сн. 1, 9, 10, 12-15, 27, 32-33, 41, 67, 71)
- терор од турски чети и војска (сн. 2, 4, 5, 46-48, 72)
- терор од грчки чети (убиства, малтретирања, палежи) и притисок врз населението во Солунско, Берско, Ениџевардарско, Зихненско, Катеринско, Гевгелиско, Гуменце и др.) сн. 3, 6-8, 11, 18-22, 24-26, 28-31, 34-40, 42-45, 49-55, 57-61, 63, 64, 66, 68, 69, 70)
- борба меѓу турската војска и грчки чети (сн. 16, 23, 29)
- атентат врз францускиот полковник Веран во Сер (сн. 56)
- говор на солунскиот грчки митрополит за остварување на елинската кауза. (сн. 62)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 188

ДЕЛО: V

ГОДИНА: декември 1905-1906

ЈАЗИК: бугарски и француски

СОДРЖИНА: Преписка бр. 3 со КТА во Солун и МНР во Софија за:

- теророт на полицијата врз македонските печалбари што се враќаат од Америка (сн. 1-4, 14)

- теророт од турската војска во демирхисарските села. (сн. 5-13)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 189

ДЕЛО: V

ГОДИНА: октомври 1906

декември 1907

ЈАЗИК: бугарски, француски, грчки, турски

СОДРЖИНА: Преписка бр. 1^a со КДА во Цариград, КТА во Солун, МНР во Софија и со претседателите на црковните општини за:

- дејноста на грчката организација и четите: напад врз свадбарите и убиството на невестата Велика Христова од Битола (сн. 1-11); напад врз селата: Мелница (сн. 15), Клодораби (сн. 17-21, 46), Горно Котари, Леринско (сн. 22, 44), Поздеш, Костурско (сн. 23, 45), Бач, Леринско (сн. 31-32, 40-43, 33-39, 47-55, 70), Радожда, Мокра, Новаци, Битолско (сн. 56-61, 68), Барешани (сн. 71-82, 92-93), Кристофор, Битолско (сн. 86, 90), Кочишта, Битолско (сн. 104, 105), Магарево, Битолско (сн. 128, 140), Емборе, Кајларско (сн. 129-133, 138), Палеор, Кајларско (сн. 134-137, 139, 232), Каленик (сн. 252, 254-256), Сребрено, Леринско (сн. 259-265, 277, 278, 266-268, 275-278), Осничани, Костурско (сн. 319-322), Старичани (сн. 323-326, 338), Врбник (сн. 327), Лувради (сн. 332, 338-341), Могила, Костурско (сн. 333-336), Горно Српци, Битолско (сн. 344-351, 357-360), Ошчима, Костурско (сн. 362-365, 384), Цапари (сн. 390-392). Жупанишча, Костурско (сн. 394-395), Горенци, Костурско (сн. 398), Гутишче, Хрупишко (сн. 399), Богатско, Костурско (сн. 403)... извештаите содржат податоци за причините за нападите, бројот и имињата на водачите на напаѓачите, бројот и имињата на убиените и последиците од

нападите. Со слична содржина се и извештаите што се однесуваат не за масовни, туку за индивидуални или групни напади врз одделни лица од следниве села:

- убиство на егзархискиот егумен од манастирот “Св. Врач” близу с. Олишча, Костурско, Данаил (сн. 24-27)

- убиство на Влаот Вангел Манаки од с. Бел Камен, Леринско (сн. 101, 116)

- убиство на Илија Атанасов, егзархиски свештеник во с. Пополжани, Леринско (сн. 114)

- убиство на Наум Чавков, егзархиски свештеник во с. Сочишча, Костурско (сн. 253-257)

- убиство на шест селани - дрвари од с. Нерет, Леринско (сн. 273, 310, 330)

- убиство на селскиот мухтар Киро Донеv од с. Жупанишча, Костурско (309, 331)

- убиство на Атанас Котев од с. Шестеово, Костурско (сн. 378)

- неуспешен атентат врз Ѓорѓи Робев, фурнаџија (сн. 405, 408)

- убиство на леринскиот епархиски свештеник Илија Димитров (сн. 409-414, 422-423)

- убиство на петорица дрвари во с. Екшису, Леринско (сн. 417, 420)

- заканувачки писма од грчки војводи (оригинали, фотокопии и преводи) до селаните во селата: Бач (сн. 36-38, 47-48), с. Новаџи (сн. 60, 61, 68), Бомбоки, Костурско (сн. 87-89, 84-96, 98-108, 119), Пополжани и Секулево (сн. 106-111, 120-127), Емборе (сн. 141-215, 219-251), Сребрено (сн. 268, 275), Ракита, Кајларско (сн. 366-367)

- молби и поплаки на населението до Хилми-паша и цивилните агенти за заштита од теророт на грчките банди и чети: (сн. 71-74, 141, 216-218, 220, 359, 376-377)

- постапки на КТА во Битола и Солун (усни разговори и писмени поднесоци - ноти) до Хилми-паша и до цивилните агенти поради притисокот и теророт на Грците врз егзархиското население да се присоедини кон Патријаршијата (сн. 63-66, 75, 79-81, 94, 95, 112, 113, 216-218, 265-267, 276, 382, 386, 393, 232)

- судир меѓу турска војска и грчки чети во селата: Витолишча, Мариовско (сн. 13, 342, 361), Мокрени (сн. 16), Параловци (сн. 102, 115), Лошница (сн. 400-401), Богатско (сн. 403), Бел Камен (сн. 380- 382, 360)

- други активности на грчката организација (формирање и испраќање нови чети во Македонија, бојкоти и сл.) (сн. 103, 274, 282-284, 288-305, 308, 286, 315-317, 343, 371-373, 402)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 190

ДЕЛО: VIII

ГОДИНА: април1906

ЈАЗИК: бугарски

СОДРЖИНА: Преписка бр. 5 со КТА во Солун и МНР во Софија за:

- барање до Хилми-паша и до цивилните агенти за самовооружување и самоодбрана на населението од грчкиот терор (чети). (сн. 1-2)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 191

ДЕЛО: V

ГОДИНА: јуни1906

ЈАЗИК: бугарски, француски

СОДРЖИНА: Преписка бр. 1 со КТА во Серез и Солун, МНР во Софија за:

- грчкиот терор и притисок (насилства, убиства, опожарувања) врз населението во селата: Банско, Разлошко (сн. 1), Просеник и Чучулигово, Серско (сн. 2, 25), Баница, Серско (сн. 6), Рибница, Петричко (сн. 7), Дели-Хасан, Серско (сн. 8), Калопот, Зихненско (сн. 10), Крушово, Демирхисарско (сн. 12, 15), Миклен, Серско (сн. 13, 21), Кавакли, Серско (сн. 14), Горно Броди, Серско (сн.

16, 33, 34, 73), Скрижово и Алиастратих, Зихненско (сн. 31, 40, 41), Герман, Неврокопско (сн. 32), Плевна, Драмско (сн. 38, 39), Кастри, Негритско (сн. 43), Рамна, Серско (сн. 44), Мелник (сн. 46, 76), Савак, Демирхисарско (сн. 47), Сер (сн. 48-52, 74-77, 66, 70) клањето во Горно Карацово, Серско (сн. 53-56), Белотинци, Кремен, Осиково, Жупанич, Зрно, Липен, Неврокопско (сн. 65, 71), Карлуково, Зихненско (сн. 67) и Калопот (сн. 68)

- постапки (усни и писмени протести - ноти) на КТА во Серез пред Хилми-паша и цивилните агенти против грчкиот терор (сн. 22, 30, 18, 19, 81)

- потеря на турската војска и власт по грчки чети и терористи (сн. 26, 45, 57, 58, 62, 63)

- промена на составот на ГК. (сн. 59, 60, 64, 72)

ФОНД: БУГАРСКО ТРГОВСКО АГЕНТСТВО - БИТОЛА

МФ - 4307

ГОДИНИ: 1906-1909

СНИМКИ: 1816

ЈАЗИК: бугарски, грчки, француски, турски

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 192

ДЕЛО: IV/H° 1

јануари 1906

ноември 1906

Извештаи од Бугарското трговско агентство во Битола до Бугарското дипломатско агентство во Цариград за грчката пропаганда во Македонија:

- известување на претседателот на Бугарската општина во Костур до митрополитот Глигориј за преминувањето на 150 семејства од Костур кон Егзархијата (сн. 1 нецелосно)

- притисок врз жителите - егзархисти на с. Буф вршен од грчка банда организирана од Грчкиот комитет да ја прифатат Патријаршијата (сн. 2 на француски јазик)

- сн. 3 на грчки јазик

- апел на Елиномакедонскиот комитет до жителите на с. Буф, Леринско да бидат негови следбеници зашто единствено тој ќе ја извојува нивната слобода, наспроти “бугарската” организација која ќе ја продаде Македонија (сн. 4, 5, 28, 30)

- формирање клон на Атинската банка во Битола со пропагандна цел (сн. 6, 9 нецелосно)

- податоци и адреси собрани во соработка со Елиномакедонскиот комитет со цел да им се достават на англискиот крал и на германскиот император при нивната посета на Атина (сн. 8 нечитливо)

- заинтересираност на конзулските претставници за грчкиот весник (нечитливо) отпечатен на 13.04.1906 во Смирна; свеченост по случај олимписките игри приредена за странските конзули и делегации од Комитетот “Мегалос Александрос” (сн. 11 нечитливо)

- потврда за примена пошта (сн. 12)

- известување до Хилми-паша за плановите на Грчкиот комитет за зголемување на четничкото движење во Македонија по олимписките прослави (сн. 12)

- настојување на турските власти грчкиот владика Јоаким (за кого постоеле податоци дека бил началник на грчки терористи и се залагал за истребување на “Бугарите” и Романците) да замине во Цариград (сн. 13, 14 нечитливо)

- намален угледот на Комитетот поради злоупотребите на членовите на четите ангажирани за присобирање материјални средства за потребите на Комитетот (сн. 16); убиен корчанскиот владика од Албанци

- апсење на војводата Калименопулос (сн. 17 нечитливо)

- преписка во врска списоците на Грците од Анхиало, Бургас, Созопол и др. кои по настаните во Анхаило заминале во странство со бугарски пасоши (сн. 18)

- виден трговец од с. Сачица, Населишка кааза го завештува својот имот за добротворни цели (сн. 19 нечитливо)

- биографски податоци на епископот Емилијан, голем туркофил и бугарофил, некогашен епископ на грчката Солунска митрополија (сн. 20, 24)

- сн. 21-23 турски

- за граѓанските права и обврски на бугарските државјани доселени од Турција (сн. 26, 27 нечитливо и нецелосно)

- сн. 31 на грчки јазик

- негодување на грчкиот владика поради петицијата од жителите што имале желба да преминат кон Егзархијата (сн. 32, 33 нецелосно)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 193

ДЕЛО: VIII/Н° 9

јуни 1907

октомври 1907

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун до министерот за надворешни работи во Софија во врска со реформите во турската полиција:

- двомесечен престој на белгискиот инспектор Леон Буро во Битола во врска со спроведувањето на реформите во полицијата (сн. 1)

- мерки за реорганизација на полицијата; одобрен кредит од 1.000.000 гроша за зголемување на бројот на полициските агенти; отворање на ново полициско училиште во Солун и назначување на белгискиот офицер Леон Буро за директор. (сн. 2-4)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 194

ДЕЛО: VIII/Н°: 6

мај 1907

јуни 1907

Извештаи на Бугарското трговско агентство - Солун до министерот за надворешни работи во Софија во врска со назначувањето на Исмаил-паша за началник на жандармеријата во Македонија:

- ангажираност на цивилите агенти кај Хилми-паша за зголемување на воените одделенија во борбата против дејствувањето на српските и на грчките чети во местата Сланско, Плетвар (Прилепска кааза) и Емборо, Палесар (Кајларска кааза) (сн. 1)

- назначување на Исмаил-паша, дотогашен началник на III-та кавалериска дивизија за командант на 32-та редифска дивизија (сн. 2, 4)

- препорака од Министерството за надворешни работи во Софија за воспоставување добра и тактичка соработка со новоназначениот Исмаил-паша.
(сн. 3)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 195

ДЕЛО: VIII/H^o: 4

април 1907

август 1907

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун, Бугарското трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија за престојот на дописници на странските списанија во Македонија (сн. 1, нечитливо)

- известување за доаѓањето на Дон Марицио, наводно кореспондент на неаполскиот конзул во Битола (сн. 2)

- преглед на селата во кои е поделена помош од Леди Комсен (сн. 4 нечитливо)

- ургенција на дописникот на францускиот весник “Ле Темпс” и софискиот “Де Куриер”, Мату, за начинот на добивање податоци за настаните во Македонија (сн. 5)

- предупредување од Бугарското трговско агентство во Серез за контрола на престојот на соработникот на парискиот весник “Латерн” платен од Грците, кој тргнал за Сер (сн. 6)

- за престојот во Македонија на Мишел Пајрес, публицист- гркоман, заради запознавање со состојбата во земјата (сн. 7, 8)

- мисија на францускиот публицист Мишел Пајрес во Сер за посредување во заострените односи меѓу грчкиот конзул во Сер и полковникот Веран; средби со француските конзули, офицери и видни членови на Грчкиот комитет (сн. 9, 11, 13-15)

- посета на г-ѓа Масио на повеќе градови во Македонија на пропатување кон Софија (сн. 12)

- сн. 13-а, 13-б на турски јазик

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 196

ДЕЛО: 5/Н^о: 3

октомври 1907

декември 1907

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Бугарското дипломатско агенство во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со теророт вршен врз недоволното население од турската војска; коминикето на Австрија и на Русија за толкувањето на чл. 3 од Мирцштегската програма за реформи во Македонија како и ставот на бугарската влада:

- теророт од турската војска во текот на септември 1907 година во местата населени со “бугарско” население (сн. 1 француски нечитливо)

- препис од одговорот на бугарската влада на австро-руската вербална нота во врска со толкувањето на членот 3 од Мирцштегската програма од 26.09.1907 год. (сн. 2-5, 9, 10 на француски јазик)

- содржина на декларацијата на големите сили датирана со 15/28.09.1907 год. за улогата на големите сили во спроведувањето на реформите во Македонија (сн. 6-8 на француски јазик)

- дистрибуирање повеќе примероци од австро-руското комунике со толкување на чл. 3 од Мирцштегската програма, од страна на Австрискиот конзулат (сн. 9 на француски јазик)

- барање да се ослободи од солунскиот затвор лицето Димитар Андонов, софиски жител што отишол на лекување во Кичево (сн. 12)

- терор од грчка чета во с. Лесковец како одмазда за опожарувањето на селото Негован, Леринско од бугарска чета (сн. 13)

- извештај од охридско-преспанскиот митрополит Методиј во врска со теророт и убиствата од турски чети и војска во с. Мешеишта, Охридско под изговор дека таму се кријат комити (сн. 14-16)

- терор, убиства и малтретирање невини жители во повеќе села на Преспанската нахија, селото Руфци, Прилепско, селата Црничани, Дедебалци, Подмол и други од турска војска и разбојници - Турци (сн. 17-20)

- нападнати жителите на с. Чука, Костурско од турски разбојници (сн. 21)

- придружно писмо кон нотата на англискиот дипломатски претставник до министерот за надворешни работи во Софија за нападот на селото Раково (сн. 22)

- терор, малтретирање и грабежи од турски аскер кој барал скриено оружје во селото Биглиште (сн. 23, 24)

- терор и малтретирање на жителите од с. Смрдеш, Костурско, од многубројната турска војска под команда на мулазимот Муса-ефенди под изговор дека во селото се криеле комити (сн. 25-27)

- терор од турската војска под команда на Рига Муса-ефенди врз жителите на с. Костенец, Леринско, барајќи скриено оружје (сн. 28, 29)

- убиени од турска војска повеќе жители на селата Коселец и Врбник под изговор дека меѓу жителите имало многу грчки четници. (сн. 30, 31)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 197

ДЕЛО: I/Н^о: 11

септември 1907

декември 1907

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Бугарското дипломатско агенство, Министерството за надворешни работи во Солун, Бугарското трговско агентство во Серез во врска со посетата на претставниците на владите на големите сили на Македонија, податоци за просветата во Македонија и друго:

- прослава на празникот на манастирот Трескавец, Прилепско со слаба посетеност од населението поради честите напади од српски чети; засилена војскава стража (сн. 1 нечитливо)

- известувања за службеното патување на бугарскиот трговски агент од Атина по градовите во Македонија (сн. 2, 3, 7, 8, 12)
- за планираната посета на Македонија од членот на англискиот парламент Мастерман и неговиот брат - двајцата членови на Балканскиот комитет (сн. 5)
- известување за враќањето на Колушев од одмор и преземањето на должноста
- посета на Јор. Иванов на Битолскиот вилает и негово заминување за Солун (сн. 10)
- телеграма на турски јазик
- телеграма од Добрев од Солун за пристигањето на Гошев (сн. 12)
- за посетата на Цариград на Ален Ирвард - познат англиски литерат (сн. 14); преглед на “бугарското” население во Битолскиот вилает; преглед на бугарските училишта во Битола во учебната 1907/1908, изработен од Ален Ирвард. (сн. 16, 18-21 на француски јазик)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 198

ДЕЛО: VIII/Н^о: 7

мај 1907

декември 1907

Извештаи на бугарските трговски агентства во Солун и Битола до Министерството за надворешни работи во Софија во врска со преместувањето на Хилми-паша во Битола и активноста на цивилните агенти:

- преместување во Битола на главниот инспектор Хилми-паша, цивилните агенти, финансиската комисија и целиот чиновнички апарат на реформаторската комисија (сн. 1, 2, 4, 5)
- од разговорите водени со Хилми-паша при неговата посета на Бугарското трговско агентство во Битола негово запознавање со лошата

состојба во вилаетот, засилените акции на српските и грчките чети за ширење на нивните пропаганди како и крајно несигурниот живот на населението (сн. 7)

- посета на Кичево од Хили-паша и австроунгарскиот цивилен агент Офенхирнер и заедничка посета на Скопје на Хилми-паша и англискиот финансиски контролор (сн. 7, 5)

- посета на Хилми-паша на Кичево, Гостивар и Тетово; негова констатација дека состојбата во тој регион не е алармантна; ветувања дека ќе се преземат мерки за спречување на разбојничките појави (сн. 7)

- по заминувањето на австроунгарскиот цивилен агент во страство, за негов заменик назначен австроунгарскиот конзул во Скопје (сн. 8, 9)

- повеќенеделна посета на Хилми-паша на Костурско, Гребена и други места (сн. 10 нечитливо)

- нарушени односите меѓу Хилми-паша, солунскиот валија Реуф-паша и генералот Дежорж (сн. 12)

- зголемени арнаутски движења од Прешево и Кумановско насочени против примената на европските реформи; митинзи во Прешево и Кумановско за поддршка на султанот, а против продолжениот мандат на европските офицери (сн. 15)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 199

ДЕЛО: 10/Н^о: 1

ноември 1907

август 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија во врска со толкувањето на новиот закон на мировните судови во нахиските центри од д-р Ал. Димитров - член на Апелациониот суд во Битола и проблеми околу откупот и хонорирањето на трудот (сн. 1, 2, 7-10)

- за нападот на селото Ракле од грчка чета. (сн. 3-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 199-а

ДЕЛО: П/Н^о: 1

јануари 1907

јануари 1908

Платни списоци на вработените во Бугарското трговско агентство во Битола, префрлени дотации од Бугарската народна банка за месеците I-XII 1907 година; назначување на Методи Рафајлов за нов писар во Агентството; сметки за патни и дневни трошоци и друга материјално-финансиска преписка. (сн. 1-165)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 200

ДЕЛО: V/Н^о: 3-6

февруари 1907

декември 1907

Извештаи на Трговското агентство во Скопје за злосторствата и теророт вршен од турската војска:

- податоци за движењето на српска чета добиени од уапсен српски четник (сн. 4 бледо и нечитливо)

- терор и убиства извршени од српски чети и турски војници во с. Виничка Кула во Кочанска кааза (сн. 8)

- претреси на турските власти во Велес и Кумановско во потрага по бугарски чети (сн. 11)

- терор од турска разбојничка банда во Штипско (с. Дресковица и Вршаик) и покрај преземените мерки од страна на турските власти (сн. 12)

- организирана потеря по арнаутски разбојници, при што дошло до оружен судир меѓу башибозукот и арнаутска чета на патот Скопје - Митровица. (сн. 13)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 201

ДЕЛО: V/Н^о: 2-а

јануари 1907

септември 1907

Извештаи од бугарскиот трговски агент во Битола до Бугарското дипломатско агентство во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија за теророт на турската војска врз мирното население во Македонија:

- теророт од турската војска врз населението на с. Слечче, Демирхисарско во потрага по комити (сн. 1)

- сн. 2 истиот извештај на француски јазик

- терор и убиства од турската војска во селата Хасаново и Воштарани, Леринско (сн. 3-6)

- сн. 7, 8 истиот извештај на француски јазик

- оружен судир меѓу турска војска и четата на војводата Тане кај с. Песошница, Леринско; список на уапсените жители по настаните во с. Песошница (сн. 12); селото опустошено и опљачкано; реагирање до австроунгарскиот и рускиот конзул за теророт на турскиот аскер и во селата Лопатница, Чаирли, Хасаново и други (сн. 13, 14)

- терор од турскиот аскер во егзархиските села во Леринско; масовно заминување (околу 1730 жители) од Леринско за Америка (сн. 15)

- терор и малтретирање од турскиот аскер на жителите на с. Лесковец, каде што било пронајдено скриено оружје (список на малтретираните жители сн. 16)

- убиства во селата Кореница, Крушевско и Трусско, Прилепско од непознати сторители (сн. 17, 18)

- претреси и малтретирање на жителите на с. Горно Асларија (нечитливо), Битолско од турска војска (сн. 19, 20)

- предупредување од бугарскиот трговски агент до турските власти за навлегувањето на грчка чета кај с. Велушино, при што тие презеле строги мерки на контрола (сн. 21 нецелосен изв.)

- опсада, терор и малтретирање на с. Арменохори, Леринско од многубројна турска војска (200 војници) и формирана комисија од валијата за испитување на настаните во селото и назначување на виновниците (сн. 22-24)

- сн. 25 истиот извештај на француски јазик

- преписка во врска со исполнувањето на наредбата на Хилми-паша за испраќање војска во селата Сланско и Плетвар (сн. 26)

- по извршено убиство во Битола сторителот се одметнал и приклучил кон една чета позната по своите злодела во Демирхисарско, а за да биде помилуван од властите ветил дека ќе им даде податоци за лица што соработувале со Революционерниот комитет (сн. 27-29)

- терор од турската војска врз жителите на с. Сланско, Прилепско за наводно извршено убиство (сн. 30)

- оружен судир меѓу турската војска и четници што се криеле во с. Хасаново, Леринско по што селото било ограбено, опожарено до темел, масакрирани и обесчестени многу жители; поплаки до рускиот и до австроунгарскиот конзул

- притисоци, закани и поткуп на “бугарски” жители во с. Вевчани вршени од турските власти со цел да помогнат во ширењето на српската пропаганда (сн. 34, 35)

- протести до Хилми-паша поради поставената зголемена полициска контрола од властите пред зградата на Бугарското трговско агентство (сн. 36-39)

- податоци добиени од грчки четник за складиштата на Грчкиот комитет

- закани со апсење и интернација од Хилми-паша до повеќе “бугарски” учители и други жители на Битола осомничени како организатори на немирите и убиствата меѓу “бугарското” и “грчкото” население (сн. 41-43)

- терор од турски разбојнички чети врз мирното население во селата Белица, Љубојно и Брајчино (сн. 44)

- терор, претреси, апсења и малтретирање на жителите на с. Белица (нечитливо), Кичевско од многубројна турска војска (400-500 војници) во потрага по комити и нивни соработници; оружен судир меѓу два четника и турска војска,

при што четниците биле убиени, селото опустошено, а жителите масовно апсени и малтретирани (сн. 45-49)

- сн. 50 истиот извештај на француски јазик

- сн. 51 турски текст

- терор и малтретирање невини жители на с. Арменохори, Леринско од турска војска (сн. 52, 67)

- малтретирање на семејството на свештеникот од с. Неред, Леринско од турската војска; реагирања на бугарската црковна општина во Лерин преку Бугарското трговско агенство до Хилми-паша, до цивилните агенти и битолскиот валија за преземање мерки против сторителите на овој злостор (сн. 53-55)

- сн. 56 дел од извештај на француски јазик

- притисоци од српската пропаганда врз жителите на “бугарските” села во Струшка околија

- дел од извештај во врска со поплаките до Хили-паша од лица што бараат да им се надоместат ограбените предмети (сн. 59)

- дел од извештај за теророт на турската војска (сн. 60)

- дел од извештај за апсењето на Димко и неговите другари (сн. 61-63 нецелосно)

- делови од извештаи за теророт на турската војска во селото Канино и други во потрага по скриено оружје (сн. 64-69 нецелосни извештаи)

- сн. 70 на француски јазик

- дел од извештај за оружен судир меѓу турски аскер и лица што поседувале оружје. (сн. 71-73 нецелосно)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 202

ДЕЛО: V/Н^о: 2

јуни 1907

декември 1907

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Серез до дипломатскиот агент во Цариград Гешов во врска со теророт вршен од турски чети во Серско:

- убиство на синот и двете ќерки на виден трговец од с. Чуричино (нечитливо), Петричка кааза (сн. 1 бледо и нечитливо)
- убиен жител на с. Хрсово, Мелничка кааза од озлогласена турска банда; по обичај властите не презеле мерки против сторителите (сн. 2)
- убиство на свештеникот од с. Славе, Мелничка кааза од Турци, за што властите не презеле никакви мерки (сн. 3)
- терор врз жителите на чифликот “Фирџинија”, Серска кааза, од газдата на чифликот Тахир-бег (сн. 4)
- нападнат со оружје од непознати сторители кметот на с. Горно - Караново, Серско и неговиот придружник (сн. 5)
- терор врз жителите на Дојран од турска разбојничка чета (сн. 6)
- убиство од непознати Турци на “бугарски” жител од с. Трлис, Неврокопска кааза (сн. 7)
- убиство на жители (овчари) од с. Орман, Петричка кааза од Турци (сн. 8 нечитливо)
- убиство на повеќе “бугарски” жители од с. (нечитливо) Петричка кааза од Турци (сн. 9 нечитливо)
- убиство на неколку невини жители што се враќале од пазар извршено од Ибраим Чауш во близината на с. Долни Порој, Демирхисарско (сн. 10 нечитливо)
- убиство на повеќе “бугарски” жители во селата во Кукушко (сн. 11 бледо и нечитливо)
- терор и опожарувања од непознати сторители во с. Марекостеново, Мелничко (сн. 13)
- нападнати од турска банда повеќе жители во с. Долна Рибница. (сн. 14)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 203

ДЕЛО: V/Н^о: 2-в

август 1907

октомври 1907

Извештаи од Бугарското трговско агентство во Солун до Бугарското трговско агенство во Битола и кнежевскиот дипломатски агент во Цариград, Гешов, во врска со теророт од турски чети во Солунско:

- преглед на убиствата и атентатите извршени од Турци врз “бугарското” население со списоци по каази во Битолскиот вилает, во текот на 1906 година (сн. 1-5) на француски јазик

- поплаки до Хилми-паша од жителите на Пехчево поради самоволијата на турските власти на градот (сн. 6-8)

- изјави од прилепскиот архијерејски намесник против муљазимот Али-ефенди, командир на војсковото одделение во Мариовската нахија, кој ги поддржувал грчките чети за што добивал голем поткуп (сн. 9, 12, 16, 17, 22)

- терор од турска разбојничка банда, водена од озлогласените Албанци Хасан Тефо и Јумер Пери, во с. Клековец, Кичевско; поплаки од жителите до битолскиот валија и до Хилми-паша (сн. 10, 15, 21)

- придружно писмо кон образложението од валијата во врска со зулумите на турската војска и башибозукот испратено до Хилми-паша (сн. 11)

- сн. 13, 14 турски текст

- сн. 18, 19 турски текст

- копија од писмото адресирано од Вардас, шеф на грчката банда, до коџабашијата на Попољани, Леринска кааза (сн. 22)

- сн. 23 турски текст

- преглед со список на убиените и малтретираните лица по каази: Драма, Петрич, Разлог. (сн. 24 на француски јазик)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 204

ДЕЛО: V/Н^о: 2-а

март 1907

октомври 1907

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун, на Бугарското трговско агенство во Битола до Кнежевското дипломатско агентство во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со теророт на турските чети во Битолско:

- убиство на невини жители на с. Кукуречани од Турци; организирана потеря од властите по убијците кои наводно не биле пронајдени (сн. 1-2)

- опожарено и ограбено од Турци селото Варнино, Демирхисарско (список на опожарените семејства сн. 4)

- ограбени од група Турци повеќе лица што ноќевале во анот во с. Слепче; поплаките до мударинот и началникот на војсковото одделение останале без успех (сн. 3)

- убиство од непознати разбојници на повеќе жители од с. Дивјаци што оделе за Крушево (сн. 5)

- убиен дрвар од с. Магарево од непознати разбојници (сн. 6)

- ограбена стоката и убиени повеќе жители на с. Вевчани од арнаутска чета водена од Бајрам Нуман (сн. 7, 8)

- убиени од непознати разбојници повеќе жители - ловци од с. Вранешница (сн. 9)

- убиство без причина на жител од с. Орландци (нечитливо), Кичевско од непознати разбојници (сн. 10, 11)

- протестно писмо од дебарскиот митрополит Козма до Хилми-паша поради зулумите правени од турската војска (сн. 12, 13)

- убиен без причина од повеќе Турци жител на с. Градишта, Битолско (сн. 14)

- убиен без причина од Турци жител на с. Соровичево (сн. 15)

- протести на бугарскиот трговски агент во Битола до Хилми-паша поради заканите и теророт вршени од албанскиот разбојник Азир-ага и преземени мерки од властите (сн. 16, 17, 19, 20)

- убиен без причина од Турци жител на с. Галишта (нечитливо), Костурско, а убијците не биле пронајдени (сн. 18)

- терор и барање голем данок од христијанското население на селата Сушица, Никифорово, Маврово и Вруток (Гостивар), од албанскиот разбојник Азир (сн. 20 на француски јазик)

- убиен без причина од Турци жител на с. Добролишта, Костурско, а сторителите наводно не биле пронајдени од властите (сн. 23)

- протест до Хилми-паша поради извршените сверски убиства на еден печалбар и неговите најблиски во с. Жепишта, Горно Дебарска кааза од турска банда (сн. 24-25)

- за намалената опасност од српската и грчката пропаганда во Охридска кааза, а зголемената опасност од формирање турско-албански комитети чија цел било уништување на “бугарштината” во каазата (сн. 26)

- преписка на охридско-преспанскиот митрополит со велешкиот митрополит за теророт и злосторствата врз мирното население од турска чета на Турскиот комитет од Охрид, чија цел било уништување на сè што е “бугарско”; потпомагање на ширењето на српската пропаганда (сн. 27, 35, 37)

- сн. 28 на француски јазик, многу бледо и нечитливо

- убиени без причина од членови на Турскиот комитет повеќе жители на с. Раице, Преспанско; вообичаено, сторителите не биле пронајдени од турските власти; во с. Новаци, Битолско, убиени повеќе жители - Власи поради одмазда за убиениот озлогласен разбојник Шевкел (сн. 29-33)

- терор и малтретирање на повеќе егзархиски семејства од с. Чифлик, Демирхисарско, од Аким-бег - сопственик на селото и кмет на градот Серез (сн. 34, 38)

- сн. 36 турски текст

- протести до Хилми-паша за ослободување на свештеникот Милан заробен од разбојниците (сн. 39)

- малтретиран од Турци во сопствениот дуќан трговец од с. Крупишта (сн. 40)

- нападнати без причина од турска чета повеќе жители - пазарци од селата Брајчино и Љубојно, Преспанско (сн. 41, 48)

- сн. 42 француски јазик

- разговор меѓу бугарскиот трговски агент и Хилми-паша, кој не ги прифаќал поплаките против Алил-бег (сн. 43)

- известување од разговорот на бугарскиот трговски агент со Хилми-паша за преземањето мерки од властите за да се заштити христијанското население во Дебарско од честите зулumi на арнаутски разбојници (сн. 44)

- сн. 45 на француски јазик

- нападнат од непознати разбојници караван на трговци на патот за Битола, кај с. Стругово, при што е убиен еден трговец (сн. 46)

- нападната од турска банда група трговци во близината на с. Нижеполе (сн. 47)

- убиени двајца жители од с. Крушоради (нечитливо) од непознати сторители (сн. 49)

- убиен без причина полјакот од с. Иваневци од непознати (се претпоставувало Турци) сторители, кои, вообичаено, не биле пронајдени (сн. 50)

- терор врз жителите на с. Сливница и убиен на сверски начин селскиот поп од непознатата чета (сн. 51)

- малтретиран од непознати лица без причина полски работник од с. Црно Буки, Битолско (по изјавите на сведоците, тоа биле Турци од околните села (сн. 52)

- одведени од озлогласените албански арамии Рам Дука Јашар, како заложници невини жители од с. Лазарополе, Дебарско, за чие ослободување барале голем откуп (сн. 53)

- терор, убиства и малтретирања на жителите на с. Цер, Демирхисарско како одмазда за Турци убиени и ранети од комитите (сн. 54)

- малтретирани и ограбени жители на селата Кривени, Дупјани, Ресенско (сн. 55)

- убиства без причина од Турци на жители што присуствувале на свадба во с. Галишта; извршен увид од властите за сторените злодела (сн. 56 нечитливо)

- убиен од Турци еден трговец од групата од с. Илино што одела за Битола (сн. 57)

- нападната ергелата во с. Галичник од турски разбојник што барал голем откуп (сн. 58)

- заканувачко писмо од турскиот разбојник Куртиш (член на турска чета поддржувана од Охридскиот комитет), до жителите на с. Ложани да дадат парични средства заради нивната безбедност (сн. 59, 60, 62)

- убиени и ограбени од турски разбојници жители на села од Мариовската нахија кои се враќале од пазарот во Прилеп (сн. 61)

- убиени без причина од турски разбојници повеќе жители од селата Пресил и Крушојани додека работеле на нивите (сн. 63)

- убиени од турски разбојници без причина повеќе селани - чифлигари од с. Турско, Прилепско (сн. 64); преглед на убиствата извршени од турски разбојнички банди во повеќе села во Прилепско (сн. 65)

- убиства без причина од турски разбојници на еден дрвар од с. Лактиње, Дебарска нахија и чифлигар од Струга (сн. 66, 67)

- сн. 68, 91 на француски јазик

- терор и убиства (организирани од четата на турски терористички комитет) извршени од разбојникот Емин во с. Требеништа и други (сн. 69, 70, 71, 73)

- повеќе убиства на невини жители на селата Латово, Русчун, Миокази, Кичевско, од непознати сторители (сн. 72)

- убиени од турски разбојници повеќе жители од с. Сенокос што одеа на пазар во Прилеп (сн. 74)

- убиени од 8 вооружени Турци повеќе невини жители на селата Пресил и Трново, Прилепско (сн. 75, 78, 79, 80)

- убиени од Турци (поткупени од Грците) повеќе жители на селото Крклино кои се враќале од пазарот во Битола (сн. 76, 77)

- без број - финансиска преписка

- терор и убиства - список на убиените од турската војска и башибозук во селата Железник, Лисолај, Галиште и др.; поплаки од жителите до Хилми-паша и цивилните агенти; список на убиените и ограбените лица; убиства извршени од лица поткупени од Грчкиот комитет (нецелосно) (сн. 81-86)

- дел од извештај за сверските убиства вршени од чифликсајбијата Акил-бег; поплаки до Бугарската црковна општина и Бугарското трговско агентство (сн. 87)

- дел од извештај во врска со осомничениот за убиство Љутви-ага (сн. 88)

- дел од извештај за настаните во чифликот на Акил-бег; проблемот со односот кон селаните - чифлигари и злоупотребите на газдата; поплаки на чифлигарите до Хилми-паша (сн. 89)

- дел од извештај за барање доставено до конзулите на големите сили за проблемот со злосторствата (сн. 93)

- изјава на жител на с. Жепишта, Дебарско за злосторствата вршени од браќата Махмуд и Ниман Колец, како и за нивното апсење (сн. 94)

- без број - сметкорасписка за примени пари

- резолуција на Битолскиот основачки чиновнички совет (сн. 98, 99 многу нечитливо)

- финансиска преписка меѓу Бугарскиот генерален конзулат - Солун и фабриката Аспарух - Габрово. (сн. 100)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 205

ДЕЛО: 6/Н^о: 5

ноември 1907

јули 1908

Извештаи на Кнежевското трговско агентство во Битола, Бугарското трговско агентство во Солун, Кнежевското дипломатско агентство во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со делото на Константин Ѓоргиев - учител во женската гимназија во Битола, обвинет за формирање револуционерни групи меѓу учениците; донесена забрана од Хилми-паша за вршење учителска дејност и интернирање на Ѓоргиев во Одрин; поплаки против ваквата одлука од обвинетиот до одринскиот валија, Бугарската егзархија, Министерството за внатрешни работи во Софија. (сн. 1-3, 4-11)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 206

ДЕЛО: III/Н^о: 1

јануари 1907

декември 1907

Извештаи на бугарскиот трговски агент во Битола, Солун и Серез до кнежевскиот дипломатски агент во Цариград, министерот за надворешни работи во Софија и Авксентиј, намесникот на Пелагониската митрополија за:

- признавање на Егзархијата од жителите на с. Нестрам, Костурско и проблемот со користењето на црквите; строги мерки од костурскиот кајмакам кон егзархиското население како и поплаки на населението до Хилми-паша (сн. 1-3, 8)

- ограбена и опожарена од непознати сторители егзархиска црква во Гостивар; реагирање на Бугарското трговско агентство - Битола до Хилми-паша, Бугарското дипломатско агентство во Цариград за стореното злодело, како и барање до големите сили, Тетовската и Гостиварска кааза да бидат приклучени во реонот на контрола на реформските сили поради зголемениот број на злодела (сн. 4-5)

- барање податоци за притисокот на српската и грчка пропаганда врз егзархиското население во Битолскиот вилает, бројна состојба на српските и грчките учители и свештеници и евентуалните реагирања на турските власти и Битолската митрополија против овие појави (сн. 6, 7, 32)

- за претресите извршени од турските власти во канцеларијата на Бугарското архијерејско намесништво во Паланка (сн. 12)

- проблемот со назначување на селски поп во с. Модрич, Дебарско, за кој постоеле податоци дека е српски агент (сн. 13, 14)

- колективно барање (список) од учителите на “бугарските” основни училишта за зголемување на примањата (сн. 15)

- барање податоци од Министерството за надворешни работи во Софија за егзархиските села во Битолскиот вилает кои по месец август 1903 год. преминале кон Патријаршијата под влијание на српската и на грчката пропаганда (сн. 18)

- активности во с. Гранен (нечитливо), Серез за откривање на членовите на Организацијата заради сузбивање на нејзиното дејвање (сн. 19 бледо и нечитливо)

- преглед на селата од Битолска, Прилепска, Дебарска, Реканска, Кајларска и Леринска кааза кои под притисок на српската и грчката пропаганда биле присилени да се откажат од Егзархијата, со прилог- список на селата (сн. 20-25)

- сн. 26 турски текст

- сн. 27-31 турски текст

- податоци од Пелагониската митрополија - Битола за селата од Леринска и Кичевска кааза на кои е вршен притисок на српските чети да се откажат од Егзархијата (сн. 33-35, 39, 46)

- податоци дали селата што се откажале од Егзархијата под притисок на грчката пропаганда биле егзархиски и пред 1903 год. (сн. 36, 40, 45)

- нападнато селото Никодим од голема српска чета и вршен притисок врз населението да се декларира за српско и да ја признае Патријаршијата (сн. 41)

- реагирања на наредбата на Хили-паша за користење на црквата во с. Кривогаштани подеднакво од сrbоманското и од “бугарското” население (сн. 42, 43)

- сн. 44 турски текст

- барање на Авксентиј упатено преку Козма до Хилми-паша и до цивилните агенти за исклучување на српските учители и свештеници (назначени со пропагандна цел), од селата во Дебарската епархија (сн. 48-50)

- протест од жителите на селата во Прилепско, кои секогаш биле егзархиски, против притисокот од српската и грчката пропаганда да преминат кон Патријаршијата ((сн. 51-59)

- програма на комисијата во Софија за празнување на 1000-годишнината од смртта на цар Борис (сн. 52, 53)

- барање до министерот за надворешни работи во Софија решавање на проблемот со вршењето на професорската дејност во буг. гимназија во Битола (сн. 56-75)

- ургенција за решавање на црковниот проблем во с. Маврово, Гостиварска кааза (сн. 57)

- инцидент од Грчкиот комитет на театарска претстава организирана од Бугарската општина во Солун (сн. 58)

- сн. 60 турски текст

- извештај од прилепскиот архијерејски намесник за српската пропаганда во с. Кривогаштани, Прилепско и проблеми во врска со тоа; за селата во кои под притисок на српските и грчките чети се откажале од Егзархијата и барање до Хилми-паша да се решат настанатите црковно-просветни проблеми; наредба од Хилми-паша и битолскиот валија сите грчки учители и свештеници да ги напуштат старите егзархиски села од Прилепска кааза (сн. 61-70, 77)

- сн. 69 турски јазик

- барање да се соопшти содржината на писмото бр. 441 на митрополитот Авксентиј (сн. 72)

- преписка и списоци на селата во Битолската кааза кои пред 1903 година го признавале духовното водство на Бугарската епархија (сн. 74, 75, 81, 82)

- интервенција на Хилми-паша и скопскиот валија за решавање на црковните проблеми во селата Жеглане и Вајаовци (нечитливо сн. 78)

- случајот со преминување на едно патријаршиско село од Костурско кон Егзархијата (сн. 79)

- од средбата на претседателот на Бугарската црковна општина во Лерин со кајмакот и грчкиот владика за решавање на проблемот со отсекогаш егзархиските села Кладораби, Сребрено и Добрени, кои под терор на српските и грчките чети преминале кон Патријаршијата; реагирања до Хилми-паша и цивилните агенти за решавање на проблемите (сн. 80, 85, 86, 87-89, 90-92, 96, 97)

- сн. 83, 84 турски текст

- извештај од дебарскиот митрополит Козма за оружениот судир меѓу ајдучката чета на Мухтар-Дука со турската воена жандармерија, при што е ограбен и опожарен манастирот “Св. Јован” во с. Рајчица, Реканска кааза, Дебарски санџак; барање до султанот надоместување на штетата (сн. 95, 110)

- зголемена опасноста од влијанието на грчката пропаганда во Леринска кааза поради масовното емигрирање на населението во Америка и многу непотполнети свештенички и учителски места; интервенција на Министерството за надворешни работи во Софија за решавање на црковно-училишните проблеми; прилог-список на селата во леринскиот духовен реон кои имаат потреба од црковни книги (сн. 99, 102, 112)

- апсење на повеќе свештеници кои по барање на Бугарската митрополија, заедно со мухтарите, се обиделе повторно да ги отворат црквите во селата што

преминале кон Патријаршијата, спротивно на мерките од Хилми-паша (сн. 103, 104)

- молба до дебарскиот митрополит Козма за решавање лични проблеми (сн. 105-107)

- спор меѓу романското и “бугарското” население во Охрид околу користењето на црквата и мерки за решавање на проблемот (сн. 108, 109)

- барања на учителите од Министерството за надворешни работи во Софија да им се достават карактеристики потребни пред турските власти за вршење на учителската дејност (сн. 114-129)

- сн. 127 турски текст

- сн. 131 мал дел од извештај за случајот со дебарската џамија (сн. 131 недовршено)

- поплаки до дебарскиот митрополит Козма од група осудени лица поради неправилно донесената пресуда (сн. 132)

- дел од упатства за доставување податоци преку Митрополијата (сн. 134 недовршено)

- за грчката пропаганда во с. Добровени (недовршено сн. 135)

- изјави на битолскиот валија Ебубекир-Хазим за српската пропаганда и црковно-училишните проблеми во с. Кривогаштани, Прилепско; за антагонизмот меѓу егзархистите и патријаршистите; претставки на митрополитот Авксентиј до Вали-паша за решавање на проблемите (сн. 137, 138, 142, 143)

- дел од извештај за последиците во селата што имаат желба да се откажат од Патријаршијата и да преминат кон Егзархијата (сн. 139)

- од наредбата на митрополитот Авксентиј за состојбата на црквите и училиштата во селата што преминале кон Патријаршијата (сн. 144, 145 нецелосно)

- преглед на Дебарската митрополија - Кичево за селата што под притисок на српските чети преминале кон Патријаршијата од 1903-1905 (селата Вир, Модрица, Матејче); овластување на Бугарската општина во Солун да интервенира кај Хилми-паша и кај цивилните агенти за решавање на проблемот со егзархиските села во Кичевско, кои под притисок на грчките чети ја признале Патријаршијата (сн. 149-153)

- сн. 155 мал дел од извештај за работа на училиштата

- дел од препорака на дебарскиот митрополит Козма, со која не се одобрува назначувањето на Андон Блажевски за свештеник (сн. 156 нецелосно)
- разрешување на полицискиот комесар во Гостивар. (сн. 158 нецелосно)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ:

ДЕЛО: 7/Н^о: 3

декември1907

декември 1909

Извештаи и преписка на Бугарското дипломатско агентство во Цариград, Охридско-преспанската митрополија, Бугарското трговско агентство во Битола, Министерството за надворешни работи во Софија и Бугарското трговско агентство во Солун за егзархиските и патријаршиските училишта во Охридска и Преспанска епархија, грчката пропаганда и распоредувањето на делата на Хр. Ботев во училишните библиотеки во Битолско:

- разни молбени барања на учители од Дебарско (сн. 1, 2, 9)
- табеларен преглед со податоци за положбата на училиштата од Охридско-преспанската епархија за периодот 1902-1903 и 1906-1907 (Охридско, Струшко, Ресенско, Прилепско, Ѓават-Кол, Демирхисарско, Крушевско, Леринско, Воденско) (сн. 4-8)
- наредба на Хилми-паша за издавање посебни дозволи на учителите за вршење на својата дејност во Прилепско (сн. 10-12; 14, 15 нечитливи)
- покана на бугарскиот трговски агент во Битола за свеченото годишно собрание на машката класична гимназија (сн. 16, 17)
- улогата на трикласното училиште во с. Крупишта, Костурско како културен центар на грчката пропаганда (сн. 18-20)
- реферат за улогата на училиштето “Св. Климент” од Кичево во развивањето на црковно-училишното дело и борбата против српската пропаганда (сн. 21, 22)

- барање поддршка од Министерството за надворешни работи во Софија за реализирање на иницијативата на бугарските општини за отворање библиотеки и читалишта (сн. 23, 24 нечитливо) и нивно снабдување со списанија
- податоци за снабдување со списанија на новоотворените библиотеки и клубови во Битола, Прилеп, Лерин, Охрид, Дебар, Кичево и др. (сн. 25-30)
- податоци за работата на црковното училиште во Битола (сн. 33-34 бледо и нечитливо)
- преглед на состојбата со учителски кадар; села без учители во Леринската кааза (сн. 35-37 нечитливо)
- затворање на бугарските училишта од турските власти во селата Биглиште, Кономлади и др.; реагирања на жителите до валијата; дадени овластувања на Егзархијата да поведе постапка пред надлежните органи за спречување на ваквите беззаконија (сн. 38-41, 44)
- за распоредувањето на делата на починатиот пост-револуционер Христо Ботев во библиотеките на бугарските училишта во Битолско; потврди за предадени дела во Охридско, Костурско и др. (сн. 43, 45, 50-65, 66-95)
- преглед на потребите за учители и лекари во училиштата во Битолско, составен од Егзархијата. (сн. 45-47)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 207

ДЕЛО: Н°: 6/Н°: 14

ноември 1907

март 1908

Извештаи на бугарските трговски агентства во Битола и Солун до Дипломатското агентство во Цариград за апсења и судски процеси во Охридско во врска со пленетата архива на Дејан-војвода:

- оружен судир меѓу четата на Дејан-војвода и турска потера кај с. Лактиње, Дебарска нахија, при што е пленета архивата од Турците (сн. 1)
- список на уапсените лица од Охрид и околицата по настаните во с. Лактиње (сн. 3-6)

- пресуди на Вонредниот суд во Битола и списоци на осудените лица обвинети по аферата во с. Лактиње; интервенција на Бугарското трговско агентство во Битола до странските конзули во врска со настаните; преписка во врска со жалбите на осудените во Охридската афера (сн. 8-11, 18-20, 22)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 209

ДЕЛО: 6/Н^о: 13

декември 1907

јули 1908

Извештаи од Бугарското трговско агентство во Серез, Солун, Битола до Дипломатското агентство во Цариград, Министерството за надворешни работи во Софија, во врска со пресудите и судските процеси во Битолскиот вонреден суд:

- судски процес против 16-годишниот Миле Христов од Крушево, обвинет за убиство на гркоманот Лаки; протести од родителите до Дипломатското агентство во Цариград, францускиот конзул и до Трговското агентство во Битола против смртната пресуда донесена од Вонредниот суд во Битола (сн. 1, 36, 37, 39, 49, 51, 52, 54)

- претреси и апсења на учители во Костурско обвинети за учество во востанието од 1903 год. (сн. 2, 3, 12-14); судски процеси и пресуди изречени од Битолскиот вонреден суд во врска со делата на обвинетите учители (сн. 32, 33)

- судски процес против “бугарскиот” војвода Христо (нечитливо) Атанасов од Костурско и арнаутската чета на Суљо (сн. 8-11 бледо и нечитливо)

- судски процеси и пресуди изречени против грчката чета на Ѓорѓи Калимакис за масакрот во с. Драгош (нечитливо, сн. 15-18); против Диаманди Кокини - шеф на грчката чета од Гребено (нечитливо, сн. 19, 20, 31)

- податоци за учеството на грчките митрополити во грчките терористички чети; апсење на двајца гркомани - курири на грчки чети од селата Градешница и

Стробено; содржина на писмата пленети од Каравангелис и други видни грчки војводи што дејствувале во Мариовско (сн. 23-30 нечитливо)

- судски процес против турски и “бугарски” жители од Ресенско обвинети за соработка со бугарските комитети сн. 34, 35)

- судски процес против “бугарскиот” студент во Бејрут - Ахил Димитров, кој бил притворен и депортиран во Битола (сн. 38, 40-42)

- судски процеси и пресуди донесени против “бугарските” четници Спасе Горгиев од с. Кладораби и Стојчо Крстев (од сн. 43-48 нечитливи)

- судски процеси и пресуди изречени против: “бугарскиот” жител на с. Радовец, Дебарско, како припадник на грчка чета (сн. 55-56); секретарот на грчката митрополија, за соработка со Грчкиот комитет (сн. 57-62); грчки четници од с. Буково, Битолска кааза. (сн. 63, 64)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 210

ДЕЛО: 4/907

февруари 1907

декември 1907

Извештаи на бугарските трговски агентства во Битола, Солун, Серез и Министерството за надворешни работи во Софија за турската војска, акциите на “бугарските” чети, убиства и судски процеси на “Бугари” во Македонија:

- делумно шифрирано барање од Министерството за надворешни работи во Софија со податоци за воените подготовки на турските власти (сн. 2, 3, 4, 5, 6); посети на Бугарското трговско агентство во Битола извршени од видни турски воени личности (сн. 7)

- известување за смртта и погребот на Маршал Мехмед-паша (сн. 8)

- проштална посета на Бугарското трговско агентство во Битола од привремениот заменик на починатиот Маршал Мехмед (голем бугарофил) (сн. 9)

- упатство од Министерството за надворешни работи во Софија за начинот на доставување воени информации (сн. 10)
- реагирања од војници дојдени во Солун од Цариград на исплатените примања (сн. 11)
- пронајдена заканувачка порака кај двајца убиени жители од с. (нечитливо), - Зехненско (сн. 16)
- убиен од членови на бугарската организација предавникот на поразената “бугарска” чета кај с. Порсук (сн. 17)
- пораз на “бугарска” чета кај с. Кула, Серско; список на притворените жители одведени на судење во Солун (сн. 18-21 нечитливи)
- оружен судир со жртви меѓу чета и турската војска кај с. Ерни - Дере, Леринско (сн. 24, 25-27 нечитливо)
- терор и малтретирање од турска војска во с. Мрклен (нечитливо), Серско, во потрага по војводата со псевдоним “докторот” (сн. 28, 29 нечитливо)
- строги мерки од бугарските власти против авторите на заканувачките писма до странските конзули (сн. 30)
- убиство на свештеникот Ѓ. Николов од војводата Бакаров во с. Игуменица, Петрич (сн. 33 француски јазик)
- оружен судир меѓу “бугарска” чета и турска војска во Крушево (сн. 34, 35)
- акции на “бугарски” чети: опожарени куќите на двајца гркомани во с. Деми - Хасан, Серско (сн. 36); опожарена влашката црква во с. Горни Порој (сн. 37); убиени четворица гркомани кај с. Карлуково, Зехненско (сн. 40); организирана заседа на богат Турчин од с. Старчишта (сн. 38, 39); обид за убиство на гркомански свештеник во с. Рамно, Серско (сн. 52); убиен Турчин во близината на Серез (сн. 51); опожарен манастирот во с. Кула, Серско, кој им служел на патријаршистите (сн. 53); убиен озлогласен бег во Серско (сн. 57); убиени повеќе жители (агитатори на Грчкиот комитет (од с. Големо Илино, Серско, сн. 41-43 нечитливо); убиен еден гркоман од с. Старчица (сн. 65, 66)
- сн. 44, 45 многу нечитливи, се наведува името на Сандански
- изјави за извршено убиство од припадник на “бугарска” чета, кој сам им се предал на турските власти (сн. 46, 47, 50)
- оружен судир меѓу “бугарски” чети и турска војска кај с. Христос, Серско (сн. 62 - мал дел од извештај)

- известување до Бугарското трговско агентство во Серез дека ниедна чета не ја преминала границата (сн. 63, 64)

- извештаи во врска со аферата во с. Горно Броди, Неврокопска кааза - апсења, претреси и др. (сн. 73-79); судски процеси во Вонредниот суд во Солун против 31 обвинет по Г. Бродската афера (сн. 80, 84); преглед на осудените и извршените смртни казни по Г. Бродската афера (сн. 81, 82)

- терор од грчка чета врз невино население во селата на Зехненска кааза; одмазда од “бугарска” чета за извршениот терор (сн. 84-86)

- заканувачко писмо од Грчкиот комитет во врска со собирањето парични прилози од грчкото население што го вршеле “бугарски” четници (сн. 88, 89)

- ветување од Ферид-паша дека ќе се преземат мерки за заштита на населението во Серез од грчките терористи (сн. 91)

- податоци од Неврокопската митрополија за убиствата што ги извршиле лица на Внатрешната организација во текот на октомври и ноември 1907 (сн. 92, 93)

- убиства извршени од “бугарски” четници во селата во Серска кааза (еден турски доушник и свештеник кој во црквата проповедал на грчки, сн. 94, 95, 96)

- претреси и апсења од турските власти во селата во Демирхисарско во потрага по скриено оружје (сн. 100, 101)

- Демирхисарска афера: претреси, терор и масовни апсења во многу села во Демирхисарско, Серско, во Зехненска кааза по провалата на Организацијата од подвојводата Стојан Инџето; списоци на притворени лица во Демирхисарско; протести до мутесарифот, кајмакот и до француската мисија (сн. 104-140)

- убиства извршени од “бугарски” четници заради одмазда (сн. 141, 144)

- претреси во Воденско каде што е пленета архивата на Внатрешната организација; дел од содржината на дешифрираната архива што Хилми-паша им ја презентирал на странските цивилни агенти (сн. 145-147)

- преписи од писма на Министерот за надворешни работи во Софија до дипломатските агенти на големите сили и Бугарското трговско агентство во Битола, Бугарскиот дипломатски агент во Цариград за: проблемот со амнестираните учители; пленет регистар што го поседувал Хилми-паша со имиња на лицата што дале парична помош за Комитетот (сн. 149-153)

- Солунска афера: масовни апсења на “бугарски” учители и граѓани во Солун (список) по пленувањето на писмото од турските власти, во кое било наведено дека тие се занимавале и со револуционерна дејност (сн. 154-158, 162, 169); реагирања до Хилми-паша и цивилните агенти за решавање на проблемите со Солунската афера (сн. 161); апсени и учителите што го користеле летниот распуст надвор од градот (сн. 159, 160); списоци на притворените учители по Солунската афера од 09.07.1906 год. (сн. 163); делумно шифриран извештај за Солунската афера и нејзините причини (сн. 164); пленета библиотеката и архивата на солунската гимназија (сн. 165-168); изјава на валијата Рауф дека против сите притворени учители ќе се спроведе судска постапка, а солунската гимназија ќе се затвори (сн. 170); апсење на учители во Тетово, Кукуш (сн. 172-174); извештаи за здравствената состојба на притворените; реагирања на Бугарското трговско агентство до валијата и Хилми-паша поради крајно лошите услови во затворите; судски процеси и пресуди изречени на обвинетите учители (сн. 175-183); судски процес против група учители од Кавадаречко за пронајдена шифрирана преписка меѓу војводите Дочев и Д. Даскалов (сн. 185-186)

- оружен судир со жртви меѓу четата на војводата Димитар и турски аскер кај Еницевардарско Езеро (сн. 184, 190), бледо и нечитливо

- барање од жителите на Прилеп до Хилми-паша да се смени камакамот што ги поддржувал српските чети (сн. 191)

- судски процес во Вонредниот суд во Солун против четири лица од Кавадарци обвинети за убиство (сн. 193)

- убиени повеќе жители на с. Баровица, Еничеј кааза од четата на војводата Апостол, осомничени дека соработуваат со други чети (сн. 194)

- известување на валијата Рауф-паша до странските конзули за податоците што ги добила турската власт за атентати врз некои странски конзули планирани од “бугарските” комитети (сн. 196 бледо и нечитливо)

- оружен судир со жртви меѓу “бугарска” чета и турска војска кај колибите “Чеган”, Воденско (сн. 198)

- заробен богат фабрикант - Евреин од Велес од четата на Иван Наумов заради откуп (сн. 199)

- дел од извештај за Кукушката афера: малтретирани жителите на Кукуш од членови на Организацијата при насилно собирање парични прилози за потребите на револуционерната борба. (сн. 200)

ФОНД: БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА (1897-1912)

МФ - 4309

ГОДИНИ: 1897-1912

СНИМКИ: 1798

Д. М. 49, 40

ЈАЗИК: бугарски

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 234

23.05.1908

17.10.1908

Преписка меѓу Министерството за надворешни работи во Софија и Бугарското трговско претставништво во Солун за младотурското движење, дејствата на комитетите, прогласувањето на Уставот во Турција:

- дејствувањето на Нијази-бег и Цемаил-ефенди во младотурските настани во Ресенско на 21 јуни 1908 година (сн. 21-27)

- состојбата во Битолскиот вилает и во Ресенско каде што има движење на трупи верни на Нијази-бег и на идеите на младотурците, јуни 1908 година (сн. 28-30)

- Меморандум испратен од Комитетот за обединување и прогрес до валијата во Битола, сн. 47-55 на француски јазик

- “Почитувани граѓани...” (франц., сн. 56)

- “До властите на Охрид ...” (франц., сн. 57-58)

- извештај од Бугарското трговско претставништво во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија во врска со изведувањето на Младотурската револуција од 29 јуни 1908 година, (сн. 64-65)

- извештај за собирот во Охрид на кој се критикуваат советите од европските сили и балканските држави за состојбата во Македонија, од 23.06.1908 (сн. 66-68)

- извештај од бугарскиот трговски претставник во Битола до Министерството за надворешни работи во врска со настаните во Битола во текот на јуни 1908 год. (сн. 75-76)

- Прокламација до муслиманскиот народ од Комитетот за обединение и прогрес од јуни 1908 година (франц., сн. 77-82)

- извештај од трговскиот агент во Битола до министерот во Софија во врска со настаните во Битолско поврзани со Младотурската револуција (јуни 1908 год., сн. 84-93)

- Меморандум од Османлискиот прогресивен сојуз во Битола, поднесен до претседателот на Грчката духовна општина во Битола и до Грчкиот комитет во врска со промените во младотурското движење (1908 год., сн. 99-100)

- истото на арабица (сн. 101)

- доверлив извештај од бугарскиот трговски агент во Солунскиот санџак (јули 1908 год., сн. 103)

- проглас на Отоманскиот комитет за обединение и прогрес до христијаните во врска со граѓанските права (сн. 119-122)

- прокламација на Конституцијата (франц., сн. 128)

- за пристигнувањето во Солун на бугарските војводи Делирадев и Икономов; зближување на Сандански со Организацијата (сн. 129)

- за пристигнувањето на Сандански, придружен од Паница и други соборци во Солун (сн. 130)

- за настаните во Солун, прогласувањето на Уставот од 1876 година (сн. 233-134)

- изјава на Енвер-бег до граѓаните (сн. 135-136)

- за дејноста на Сандански и Паница во Солун, соработката со младотурците во Солун; збратимување на грчки и бугарски чети и тн. (сн. 137)

- за работата на генералниот инспектор Хилми паша, неговиот однос кон младотурското движење и состојбите во Македонија (сн. 138-139)

- изјави на видните првенци во Солун за присилувањата на бугарските банди за премин од Патријаршијата кон Егзархијата (сн. 140-141)

- допис од Бугарското трговско агентство во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија за младотурското движење во Битолскиот вилает,

за ситуацијата во III армиски корпус и за дејноста на главниот инспектор Хилми паша. (сн. 155-158)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 235

23.02. (07.03) 1908

25.04. (08.05) 1908

Преписка меѓу бугарскиот трговски претставник во Битола и Министерството за надворешни работи во Софија и Цариградското дипломатско претставништво во врска со извршените насилства во Леринска каза:

- допис од бугарскиот трговски агент во Битола до министерот во Софија во врска со насилството извршено од турска војска врз повеќе селани во с. Долни Котори, Леринска каза, на 17 март 1908 година (сн. 4-6)

- допис од бугарскиот трговски агент во Битола до министерот за надворешни работи во Софија за злосторствата извршени од турскиот аскер врз неколку лица во с. Шленца на 5 март 1908 година (сн. 7-8)

- допис од кметот на с. Горно Колениково, Леринска каза, до бугарскиот трговски агент за зверствата и разбојништвата на турските војници во нивното село (сн. 9-11)

- забелешка во врска со жалбата против турски офицер и неговите трупи во с. Драгош (на франц.) (сн. 12-22)

- жалба поради злосторствата на трупите во с. Селулово, Леринска каза, на 17 март 1908 година. (сн. 23-24)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 236

18.02. (02.03) 1908

11.03. (24) 1908

Преписка меѓу Дипломатското претставништво во Цариград, Битолското трговско претставништво и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со злоделата вршени од турските трупи во Корчанска кааза:

- за злосторот извршен на 19.02.1908 година во с. Косинец, Корчанска каза, врз Димо Димов од страна на турски војници (сн. 1)

- допис од бугарскиот трговски агент во Битола до дипломатскиот претставник во Цариград Гешов во врска со злосторот извршен врз Андон Игнев од турските војници (сн. 4-6)

- допис-жалба до бугарскиот трговски агент во Битола од жителите на с. Врбник, Корчанска кааза, во кое се жалат на насилствата извршени на 18 февруари од јузбашијата Рамиз-бег и мудурот. (сн. 7)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 237

31.03. (03.04) 1908

Извештај до Цариградското дипломатско претставништво на Бугарија од бугарскиот трговски агент во Битола за извршените злостори од турската војска врз населението во Охридска кааза:

- допис од бугарскиот трговски агент во Битола до Бугарското дипломатско претставништво во Цариград во врска со злосторствата во с. Издеглавје, Охридска каза. (сн. 1-2)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 238

10.05. (23) 1908

23.05.1908

Извештаи до Цариградското дипломатско претставништво на Бугарија од бугарскиот трговски агент во Битола за извршените злостори:

- допис од бугарскиот трговски агент во Битола до Цариградското дипломатско претставништво за извршените злостори во Прилепска кааза (22 мај 1908 година) во с. Гузјаково (сн. 1-3)

- допис од бугарскиот трговски агент во Битола до Цариградското дипломатско бугарско претставништво за злосторот во с. Гузјаково, Прилепска кааза. (сн. 4-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 239

31.01. (13.02) 1908

15.05. (26) 1908

Извештаи и писма до Бугарското дипломатско претставништво во Цариград за злосторствата извршени од турските војници врз населението во Битолскиот вилает:

- материјал на француски јазик доставен од бугарскиот трговски агент во Битола до конзулите на странските сили во врска со злосторите на војниците по селата на Битолската кааза (сн. 4-7)

- за злосторите во с. Гузјаково, Прилепска кааза, извршени од турскиот аскер на 30 март, кога 30 селани биле малтретирани. (сн. 8-15)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 240

20.02. (05.03) 1908

03.03. (14.04) 1908

Преписка на Кнежевското трговско претставништво во Битола, дописи од Претставништвото во Цариград и од Претставништвото во Солун до Министерството за надворешни работи во Софија:

- за поплаките на селаните од с. Б'мбоки, Костурска кааза, со кои се обратиле до австроунгарскиот и до рускиот конзул во Солун за заштита од свирепостите на војската во нивното село (сн. 1-3)

- допис од бугарскиот трговски агент во Битола до бугарскиот дипломатски претставник во Цариград во врска со убиството на бугарски четници на 20 јануари во Костур (сн. 4)

- за убиството на двајца бугарски четници во с. Вишени, Костурска кааза, извршени од страна на турските војници под команда на Азис-бег на 20 февруари 1908 година; испратена жалба до австрискиот конзул во Битола (сн. 5-9)

- допис од бугарскиот трговски претставник Шопов до Министерството за надворешни работи во Софија за неговиот разговор со генералниот инспектор Хилми-паша и со рускиот цивилен агент Демерик за состојбата и безбедноста во Костурска кааза и во Костурско воопшто (сн. 10-11)

- злостори вршени од турски трупи во Костурската каза, во с. Вишени и Милошево (сн. 12-18)

- таен допис од министерот за надворешни работи на Бугарија до бугарскиот трговски агент во Битола Нетков за неправилностите во работата на бугарските трговски претставници (сн. 18-19)

- допис со напомена да се проверуваат фактите пред да им се соопштува за некои појави на генералниот гувернер или на цивилните агенти на силите (сн. 20-21)

- допис од бугарскиот трговски агент Нетков во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија во врска со влошената општа безбедност по селата на Костурска кааза поради злосторствата на турските војници. (сн. 23-26)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 241

1908 година

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Скопје, Министерството за надворешни работи во Софија, Бугарското трговско агентство во Битола за промените во турската војска:

- разрешен од должноста командантот на битолската зона за гонење на разбојниците Хиди-паша (сн. 1)

- наредба од Цариград за формирање воени табури за Албанија (сн. 2 нечитливо)

- препис - упатство од Министерството на војната за водење на воената кореспонденција (сн. 3-4)

- немири во Леринскиот и во други гарнизони; наредби од Цариград за разрешување на воени старешини (сн. 5, 6, 8)

- реорганизација во реонот на III корпус (сн. 7 нечитливо)

- оставка на Ибраим-паша, командант на III армиски корпус, и назначување на негово место на маршалот Махмуд Шефкат-паша (сн. 9)

- наредби од Цариград за: снабдување на воените пунктови со инвентар /10-11/; работа на воените училишта /12-13/; организирање воена обука (сн. 14-15)

- шифровник за телеграфско испраќање на воени наредби и соопштенија (сн. 16, 17)

- примери на непочитување на наредбата од Цариград за пријавување редифи од I класа (сн. 18, 19, 20)

- наредба за повлекување за Цариград на 3-от авари-табур (еден од најактивните во Битолскиот преврат од 10 јули) (сн. 21-23, 24)

- проблеми во турските воени училишни установи; по барање на Младотурскиот комитет, четворица младинци препорачани од Сандански за школување во Битолската воена гимназија (сн. 25-27)

- наредба за улогата на султанот во настаните од 10 јули читана од мајорот Махмуд Шефкет-паша пред III армиски корпус во Битола (сн. 28, 29)

- наредби за активирање на резервната турска војска (сн. 30, 31 нечитливо)

- иницијатива за формирање женски комитет (составен од членки од сите националности) за доброволно собирање облека од населението за потребите на војската. (сн. 32, 33)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 242

ДЕЛО: 6/Н^о: 32

февруари 1908

април 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Кнежевското дипломатско агентство во Цариград за теророт од турски чети:

- убиство на мухтаринот од турски качаџи во с. Драч - Костурска кааза (сн. 1-2)

- терор и убивства од Турци во селата Селце, Билушино и Бирино, Крушевско (сн. 3-6)

- молбени барања до Бугарското трговско агентство во Битола од жителите на селата Цер, Света, Единаковци и други во Демирхисарска нахија за заштита на невиното население од теророт на турската војска (сн. 7-9)

- извештај за влошената политичка состојба, за српската и грчката пропаганда во Битолскиот вилает со поединечни примери на терор од турски чети во селата Врбјани, Слечче, Цапари, Галишта; селата Вардино и Единаковци, Демирхисарско; селата Трновци, Пресил, Врбовец, Руфци, Крушевани, Ресенско и други. (сн. 10-18)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 244

ДЕЛО: 7/Н^о: 6

август 1908

јануари 1909

Извештаи од Бугарското трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија за:

- формирањето и работата на Комисијата за решавање на црковните проблеми, кои дотогаш биле во надлежност на Патријаршијата (сн. 1-8)

- активноста на Комисијата во решавањето на споровите во патријаршиските села, кои поради проблемите со користењето на црквите побарале да преминат во егзархиски; црковната сопственост; улогата на Министерскиот совет во решавањето на проблемите (сн. 9-19, 20, 21)

- нерешените спорови околу користењето на црквите изградени со заеднички средства во патријаршиските села што преминале во егзархиски Комисијата ги препратила за решавање во Министерскиот совет “Мовабието” (сн. 22, 23)

- преглед на црковно-училишните спорови за периодот пред и по 1903 год. како и по 10.07.1908 год. во селата: Средно-Егри, Дилово, Клабучишта, Новаци, Крклино, Букри, Горно Егри (Битолско); селата во Кајларска кааза; селата Неволјани, Арменско, Неред, Крапештина, Долно Котори, Песочишта, Горничево, Бач, Сетина, Сребрено, Екши Су, Патели, Лисичино (Леринска кааза). (сн. 24-47)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 246

ДЕЛО: 7/Н^о: 4

април 1908

Извештај до Министерството за надворешни работи за поставувањето на поранешниот митрополит Авксентиј за киријарх на Пелагониската епархија. (сн. 1)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 246

ДЕЛО: 7/Н^о: 2

јануари 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Скопје до министерот за надворешни работи во Софија за:

- протестите до Хилми-паша и цивилите агенти поради положбата во Паланечко; наредбата од турските власти за протерување на тројцата српски учители, а работата на српските свештеници ставена под контрола (сн. 1 бледо и нечитливо)

- протестите до Вилаетската управа за злоупотребите од месните власти, кои Власите - егзархисти од Кочани и од селата Липопенци и Врбица ги заведувале како патријаршисти. (сн. 2 бледо и нечитливо)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 247

ДЕЛО: 7/Н^о: 13

април 1908

мај 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија за:

- наредбата од Високата порта до Кабинетот на Пелагониската митрополија за забрана на водење кореспонденција меѓу духовните власти и бугарските трговски претставништва (сн. 1-5); наредбата од Хилми-паша до архијерејските намесници на бугарските црковни општини (сн. 8)

- сн. 4 турски јазик

- запленета од турските власти архивата на бугарскиот архијерејски намесник во Костур каде што се наоѓала и официјалната архива на Бугарското трговско агентство. (сн. 6, 7)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 248

ДЕЛО: 9/Н°: 4

март 1908

јуни 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун и Битола до министерот за надворешни работи во Софија и Бугарското дипломатско претставништво во Цариград за:

- претреси и апсења од турските власти во с. Долни Котори - Леринско, со податоци за селото и список на притворените лица (сн. 1-5)

- претреси и апсења од турските власти во с. Конатлари - Костурско, по пронајдено шифрирано комитетско писмо (сн. 6)

- податоци за Тане Николов и Иван Смичков, поранешни војводи што дејствувале во Прилепско (сн. 7)

- запленета од турските власти во Прилеп шифрирана архива на Бугарскиот револуционерен комитет, со податоци за убиството на Сарафов и Гарванов, заминувањето на Чернопеев во Струмичко и престојот на Сандански во Бугарија (сн. 8); преглед на претреси и апсења (сн. 9, 10); воведена контрола на архивата на Бугарското архијерејско намесништво и Машкото класно училиште. (сн. 11, 12)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 249

ДЕЛО: 6/Н°: 35

август 1908

септември 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола, Бугарското трговско агентство во Солун до министерот за надворешни работи во Софија за:

- формирање “Политички клуб” во Битола; организациона поставеност и програма за работа (сн. 1-3)

- програма на клубот усвоена на Собранието на клубот (сн. 4, 5); состав на Претседателството и членовите на конституциониот клуб (сн. 4-9)

- извештај од првиот состанок на конституциониот клуб, одржан во Битола на 27.08.1908 год. (сн. 10-12)

- јавен повик до граѓаните на Битола за присуство на свеченоста по случај основачкиот окружен конгрес на Битолскиот конституционен клуб (сн. 13)

- извештај од отворањето на основачкиот конгрес на бугарските конституциони клубови во Македонија и Одринско, одржан на 07.09.1908 во Солун; список на избраните членови во бирото на конгресот; список на членовите на комисиите (сн. 14)

- извештај од II заседание на бугарските конституциони клубови во Македонија и Одринско одржано на 08.09.1908 г. во Солун (сн. 15)

- извештај од затворањето на Првиот конгрес на конституционите клубови на 13.09.1908 г. (сн. 16)

- програма на Сојузот на бугарските конституциони клубови. (сн. 17, 18)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 250

ДЕЛО: 6/Н^о: 33

февруари 1908

октомври 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун до Бугарското дипломатско агентство во Цариград за: терор и убиства на мирното население од Турци:

- примери на убиства без причина на мирното население (сн. 1 бледо и нечитливо; убиства во Дојран (сн. 2); масакриран трговец од Воден од непознати лица (сн. 4); убиства и опожарен чифлик и конак во с. Ликовишта - Караферијска кааза (сн. 5)

- преглед на убиените и ранетите лица од грчки банди по каази во Солунскиот вилает во текот на 1907 год. (сн. 6-11 француски јазик)

- преглед на познати убиства извршени во Солунскиот вилает од Турци во текот на 1907 год. (сн. 12, 13 на француски јазик)

- податоци за убиствата извршени од Турци, доставени до Централното биро на бугарските конституционални клубови во Солун. (сн. 14 бледо и нечитливо)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 251

ДЕЛО: 6/Н^о: 26

февруари 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до кнежевскиот дипломатски претставник во Цариград за:

- поплаки од затворениците на затворот “Катилхаре” до рускиот и австрискиот конзул и до Бугарското трговско агентство во Битола (сн. 1-3)

- неуспешен обид за бегство на затвореници-Грци од битолскиот затвор (сн. 4-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 252

ДЕЛО: 6/Н^о: 25

јануари 1908

јуни 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија:

- податоци за затворениците по национален состав, видови обвиненија и изречени казни во централниот, окружните и други затвори во Битола. (сн. 1-10)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 253

ДЕЛО: 6/Н^о: 16

февруари 1908

март 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Кнежевското дипломатско претставништво во Цариград за теророт од турска војска во Ресенската нахија:

- терор од многубројна турска војска во с. Крушја и Леорка, Ресенско, убиен еден четник, а Христо Николов фатен жив (сн. 1-3)

- масовни претреси и апсења од турските власти во Ресен (список), по изјавите на притворениот четник Христо Николов и настаните во селата Крушје и Леорка (сн. 9, 10)

- молбено барање од група притворени од Ресен до рускиот конзул за нивно ослободување од битолскиот затвор (сн. 11)

- список на малтгретирани жители и вршени претреси во с. Подличени - Ресенско. (сн. 12)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 254

ДЕЛО: 6/Н^о: 12

март 1908

јануари 1909

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Кнежевското дипломатско претставништво во Цариград, Министерството за надворешни работи во Софија за:

- примери на терор и убиства од турски и грчки чети на невино население од селата: Дивје, Крушевско, Никодим и Слечче, Битолско, с. Воштарани, Соровичево, Леринско, с. Загоричане, Костурско, с. Белчишта, Охридско, с. Долни Котори, Екши-Су и други (сн. 1-5); с. Клисура, Жервен и Шестово, Костурско, с. Врбјани, Прилепско, с. Горно Оризари (сн. 6, 7)

- масовни убиства вршени од Турци заради одмазда на селата на Кичевската кааза и с. Цер, Битолска кааза (сн. 8-10)

- терор, убиства и малтретирање невини жители од турски и арнаутски чети во селата: Љубојно, Преспанска кааза, Д'мбени, Костурска кааза, Витолиште, Прилепска кааза, Неокази, Леринска кааза и други (сн. 11-13)

- извештај за влошената состојба во Битолскиот вилает со примери на терор и беззаконија вршени врз мирното население од грчки и турски чети во селата: Јанковец, Ресенско, Арменско, Сребрено, Леринска кааза, Крани, Гребенска кааза, во Крушево и др. (сн. 14-18)

- ограбувања, опожарувања, убиства и друг вид терор од грчки чети врз невини жители на селата: Дрвеник, Битолско, Ивановци и Никодим - Прилепска кааза, а во с. Драгош, Битолско организирано убиство на Димко-војвода (детален опис, сн. 19-24)

- крвава драма на пазарот во Прилеп на 28.11.1908 г. (убиени, ранети и малтретирани граѓани без причина од наоружан турски војник избеган од битолската касарна); протести од Бугарското трговско агентство и граѓаните на Битола до валијата и конзулите на големите сили (сн. 25-29)

- петиција од граѓаните на градот Прилеп упатена до: битолскиот валија, комитетот "Обединување и напредок" во Солун, кајмакаминот на градот Прилеп и Митрополијата, против последните настани во градот и крајно несигурниот живот (сн. 30-32, 54)

- од извештајот на комисијата задолжена за настаните во Прилеп; притворен и сослушуван сторителот на злосторствата во Прилеп (сн. 33, 34, 55-57)

- терор од грчката чета на војводата Павле заедно со неколку патријаршисти и Турци врз жителите на селата Сетина и Бач, Леринско, за прифаќање на Патријаршијата; судири меѓу патријаршисти и егзархисти за користење на црквата во с. Неред; протести со конзулите на големите сили (сн. 35-40)

- извештај за крвавите настани во Прилеп од 28.11.1908 год. (сн. 41, 42 француски)

- детален извештај за настаните во Прилеп од 28.11.1908 (сн. 43 француски јазик)

- упатства за контрола на информациите за состојбата во вилаетот и начинот на нивното доставување од Сојузот на бугарските конституциони клубови во Солун до конзулите на големите сили и Младотурскиот комитет (сн. 52, 53)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 255

ДЕЛО: 6/1908

јануари 1908

јануари 1909

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола и Солун до Кнежевското дипломатско претставништво во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија за:

- апсењето на австрискиот државјанин Новак, обвинет за производство и снабдување на бугарските чети со оружје и експлозив (сн. 1-3); судски процес против обвинетиот и интервенција на австрискиот дипломатски претставник по пресудата (сн. 4-8); амнестија на обвинетиот и негово екстернирање (сн. 9, 11, 13)

- за патувањето на битолскиот валија Хавзи-папа во Крушевскиот, Прилепскиот и Кичевскиот реон за решавање на настанатите економски проблеми (сн. 17, 18)

- улогата на Хилми-паша во формирањето чети на турските комитети, задачите и проблемот со претседателот на почетниот комитет - Албанец (сн. 14-16 делумно шифрирано)

- списоци на инспекторите и судските чиновници при Апелациониот, Првостепениот и Вонредниот суд во Битола (сн. 19)

- сн. 20 турски текст

- за разрешувањето на битолскиот валија Хавзи-паша и назначувањето на видниот член на Младотурскиот комитет Фахри-паша за нов валија; биографски податоци за Фахри-паша и свечен пречек во Битола (сн. 2127); средба на новиот валија со странските конзули во Битола, при што изјавил дека ќе се залага за мир не само во Битолскиот вилает туку и на Балканот (сн. 28-33); добиени позитивни карактеристики за новиот валија од времето на неговото службување во Серез (сн. 34); за водените разговори на битолскиот валија при првата посета на Бугарското трговско агентство во Битола. (сн. 35)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 256

ДЕЛО: 2/Н^о: 14

јуни 1908

август 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија во врска со помошта на опустошените села по востанието од 1903 година:

- одделни барања од свештени и други лица да им се додели материјална помош за санирање на штетите направени како последица на теророт на српските и грчките чети во селата: Скочивир, Битолско, Ајтос, Леринско, Подгорци, Струшко, Избишта, Смилево и др. (сн. 1-7)

- петиција од кметовите на селата Избиште и Присовјани, Охридска кааза за доделување помош на цркви и одделни семејства (сн. 8-10) доделена помош на селата Избиште, Присовјани и Локов (сн. 11)

- расписки за доделена материјална помош на поединци, цркви и школи во селата Избиште, Присовјани, Локов и други, Охридско и селата Косинец и Вишени, Костурско (сн. 12-30)

- упатства и известувања за доделена помош на настраданите села (сн. 31-34)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 257

ДЕЛО: П^б

1908 година

Преписка меѓу Бугарското трговско агентство во Битола и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со мерките против србоманите од Битолскиот вилает што живеат во Бугарија:

- барања од жителите на с. Лазарополе, Дебарско да се преземат мерки за решавање на проблемот со србоманските семејства што живеат во Бугарија (сн. 1-5); препис од крштеници на жители од с. Лазарополе (сн. 6-14)

- српската пропаганда во с. Јабланица, Кичевско и проблемот со србоманските семејства. (сн. 15-21)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 258

ДЕЛО: V/55

1909 година

Извештаи на Бугарското трговско агентство - Битола до министерот за надворешни работи во Софија и министерот за правда во Цариград во врска со декларацијата на Битолскиот окружен револуционерен комитет и убиството на инспекторот на бугарските и српските училишта во Битола - Јово Јовановиќ:

- препис од декларацијата на Битолскиот окружен револуционерен комитет “Обединување и напредок” за немирот кај населението поради влијанието на грчките клевети врз односот на властите кон “Бугарите”, особено по превратот од 10.07. (сн. 1-2)

- детални извештаи за убиството на Јово Јовановиќ (некогашен револуционер од групата на Сандански), назначен за инспектор на бугарските и српските училишта во Битола (сн. 3-7); апсење на 27 невини жители обвинети за извршеното убиство и нивни сослушувања (сн. 8-31); известувања до конзулите на големите сили; протест до битолскиот валија Халил-беј против масовните апсења на невини лица и злоупотребите од полициските власти на членовите 8 и 10 на Уставот, и малтретирањето на притворените со изнудување признанија за извршено убиство; протести до конзулите на големите сили во Битола (сн. 22)

- сн. 23 протести на француски јазик

- судски процес против 27-те обвинети; заинтересираност на битолскиот Албаски клуб за убиството на Ј. Јовановиќ (сн. 24-29)

- барање од обвинетите да им се одобри правото на адвокатска одбрана (сн. 30-32)

- сн. 33 турски текст

- петиции од група граѓани и родителите на 27-те обвинети за убиството на Ј. Јовановиќ до големиот везир во Битола и министерот за правосудство во Цариград, со барање според чл. 37 од законот да им биде одобрена адвокатска одбрана (сн. 34, 35, 41)

- сн. 36-39 на француски јазик

- сн. 40 турски текст

- сн. 42 и 43 француски текст

- петиција од граѓаните на Битола до рускиот генерален конзул во Битола, Кал, во која бараат да се преземат мерки против самоволијата на турските

власти, а на 27-те обвинети да им се одобри право на адвокатска одбрана и јавност при судењето (сн. 46)

- за текот на судењето на 27-те обвинети, недоразбирање меѓу судиите, надворешните членови (назначени од командантот на III Корпус) и двајцата граѓански судии (назначени од валијата) околу толкувањето на членовите 32, 37 и 83 од Законот за четништво (сн. 47-67)

- одобрена адвокатска одбрана на обвинетите и поставените услови од претставникот на судот, Јумер-беј, под кои таа треба да работи (сн.68-70); извештај за работата од одбраната на обвинетите (сн. 71, 72)

- декларација од Здружението на занаетчиите на Битола до битолскиот валија, со која се негира постоењето на “бугарски” комитет во Битола како организатор на убиството на Ј. Јовановиќ, а 27-те обвинети за сторители (сн. 73)

- сн. 74 француски текст

- сн. 76 и 77 декларација на француски јазик

- сн. 78 француски јазик

- барање од група нелегални војводи на Битолскиот округ (Алексо Стефанов, Ѓорѓи Касапчето, Богој Симеонов, Ангеле В’лчев, Трајко Кралов) наречени “реакционери”, до претседателот на бугарскиот Конституционен клуб во Битола за одржување заеднички состанок и решавање на настанатите проблеми (сн. 80)

- барање (публикувано во весникот “Камбани”) и на другите нелегални војводи до битолскиот валија за лична заштита и заштита на нивните семејства од самоволијата на административните власти (сн. 84, 85, 95, 96)

- сн. 89 турски текст

- петиција од граѓаните на Битола до министерот на правосудството, големиот везир и претставникот Дорев за правото на обвинетите на адвокатска одбрана и јавност при судењето (сн. 90)

- дополнителни изјави на сведоци во судскиот процес за убиството на Ј. Јовановиќ (сн. 91-94)

- протест од одбраната на 27-те обвинети до битолскиот валија поради одбиениот извештај и барањата за ревизија на судскиот процес од страна на судските власти (сн. 97-100)

- сн. 101 турски текст

- барање од бранителите на обвинетите за убиството на Ј. Јовановиќ до битолскиот валија да им се прифати оставката поради недоразбирање со судот (сн. 102)

- сн. 103 и 104 на француски јазик

- донесени пресуди во Воениот суд во Битола по процесот за убиството на Ј. Јовановиќ: 4 смртни, една три години затвор и 22 ослободени од обвинение (список); протести од семејствата на осудените до султанот, големиот везир и министерот за правосудство во Цариград (сн. 111-113); реагирања на рускиот, австроунгарскиот, италијанскиот и англискиот конзул до нивните дипломатски претставници во Цариград по изречените смртни пресуди (сн. 114)

- извештај на истражната комисија со поединечни сослушувања на обвинетите за убиството на Ј. Јовановиќ (сн. 115-120, ракопис, нечитливо; сн. 121-123)

- сн. 124 на романски јазик

- биографски податоци за Ј. Јовановиќ, неговата активност и средбите со нелегалните војводи, целта на поставувањето од турските власти за генерален инспектор на немуслиманските училишта во Битола, причините за неговото убиство (сн. 125-135 ракопис, нечитливо)

- сослушувања од истражната комисија на обвинетите за убиството на Ј. Јовановиќ (сн. 136-144, 146)

- статии за Битолската афера во врска со убиството на Ј. Јовановиќ во весниците: “Препорец” од 08.01.1910, “Ден” од 04.01.1910, “Вечерна пошта” од 14.12.1909 год., “Денес” од 13.12.1909 година и други. (сн. 147-155)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 259

ДЕЛО: V/55-II^б

јануари-октомври 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Солун до бугарскиот дипломатски претставник во Цариград и министерот за надворешни работи во Софија во врска со акциите на бугарските чети во Солунскиот вилает:

- примери на терор од бугарски чети врз населението во селото Мераци и во други села, Кукушка кааза и во с. Мечкул, Мелничка кааза (сн. 1 бледо и нечитливо, нецелосно)

- за убиството на цело семејство во с. Мандраџик, Демирхисарска кааза од непознати сторители (сн. 2 нечитливо)

- за оружениот судир со жртви меѓу грчка и бугарска чета кај с. Бахово, Караџа, Абадска кааза (сн. 3 и 4 бледо)

- за убиени двајца Грци од бугарска чета во с. Вешик, Лагадинска кааза (сн. 5)

- за оружениот судир меѓу турска војска и четата на војводата Арабаџи Делко во с. Саковче, Серска кааза, при што е убиен војводата; за убиени од турска војска двајца жители на с. Лешница, Мелничка кааза (сн. 6 бледо)

- за нападот од четници на архимандритот на црквата во Кукуш (сн. 7 бледо и нечитливо)

- за теророт во с. Станчево, Меличка кааза, од лице што низ Мелничко и Неврокопско ширело гласини против дејноста на Сандански (сн. 8, 9 бледо и нечитливо)

- податоци за неуспешниот атентат на Сандански извршен од Тано Николов на 24.09.1908 во кафеаната “Бошњак-Хан” во Солун.

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 260

ДЕЛО: V/55

јануари-ноември 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Скопје, Бугарското трговско агентство во Солун, Дипломатското агентство во Цариград, до Бугарското трговско агентство во Битола за дејноста на Революционерниот комитет и Бугарскиот конституционен клуб во Битола:

- за самопредавството на војводата Иван Странцата од Малешевско на турските власти со ветување од Хилми-паша дека тој и неговите четници ќе бидат помилувани; вознемиреност во Пехчево во врска со настанот (сн. 1)

- реагирања на жителите од Костурско по воведувањето нов данок што требало да го плаќаат и оние што биле на печалба (сн. 2-4)

- за доаѓањето во Битолско на главниот инспектор на Егзархијата Делиделов, за кој постоело сомневање дека е шпион (сн. 5, 6 шифрирано и нејасно)

- известување до Хилми-паша од валијата дека на турските власти им е предадено оружјето од селата Дермен, Покрвеник и Ерзене, Ресенска кааза и е дадено ветување од жителите дека ќе прекинат секаква соработка со Комитетот и четите (сн. 8 и 9)

- терор, претреси и убиства од турска војска во селата Евла, Дупени и др. заради предавање на властите на скриеното оружје (сн. 10-13)

- терор во скопските села Д. Соње, Нерези, Чучер и други од членови на Комитетот, кои наводно одбиле да го платат вонредниот данок на Комитетот (сн. 14, 15)

- реагирање на италијанскиот конзул во Цариград, Сфорца, во врска со заканите на Комитетот до италијанските државјани да му ги исплатат бараните парични износи (сн. 16)

- молба од сопругите на две лица убиени во Костур од турска војска да им се додели помош (сн. 17, 18)

- средба на бугарскиот трговски агент во Битола со валијата во врска со проширената афера за наводно подготвуваниот заговор против грчкиот конзулат од Бугарскиот комитет; наредба од Високата порта во врска со тоа (сн. 19-23)

- телеграма од битолскиот валија до берскиот и драмскиот мутесариф за преземање строги мерки во врска со предупредувањето од Цариград дека во трите вилаети во Македонија “Бугарите” подготвувале востание (сн. 24)

- сн. турски текст

- препорака од Балканскиот комитет во Лондон до Внатрешната организација на претстојниот конгрес таа да му даде поддршка на конституциониот режим во Турција (сн. 26, 27)

- агитирање на охридскиот војвода Чаулев селаните да не го плаќаат воениот данок, и покрај советите од Окружниот бугарски комитет и убедувањата на Младотурскиот комитет (сн. 28, 29)

- телеграма од претседателот на Балканскиот комитет во Лондон до Младотурскиот комитет во Битола во која се велича Младотурската револуција и се изразува надеж дека таа ќе го зачува мирот во Македонија (сн. 30-31)

- протестно писмо од Внатрешната македонска организација на Битолскиот револуционерен округ до Младотурскиот комитет во Битола со цел да се преземат мерки против теророт и убиствата вршени од грчки и други чети во Битолскиот вилает (преглед на извршен терор сн. 32, 33)

- протест од Бугарскиот конституционен клуб во Битола до битолскиот валија Хавзи-паша за преземање мерки против теророт и убиствата од грчки чети што продолжува и по 10.07. (примери на извршени злосторства (сн. 43, 44, 45, 46)

- статија во последниот број на весникот “Монастир” во врска со 30.000 лева одобрени од турската власт за следење и спречување на дејствата на четите во трите вилаети. (сн. 49, 50)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 261

ДЕЛО: 6/Н^о: 36

септември-ноември 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија во врска со прокламирањето независност на Бугарија:

- телеграма - честитка на бугарскиот трговски агент во Битола Нетков до Бугарскиот цар Фердинанд I и царицата Елеонора (сн. 1)

- возвратна телеграма со благодарност од царот до Нетков (сн. 2)

- телеграфско известување од Високата порта до битолската вилаетска управа за прокламираната независност на Бугарија; реакции меѓу турските кругови и заеднички состаноци на членовите на Солунскиот и Битолскиот младотурски комитет (сн. 3, 5, 6, 7, 8)

- сн. 4 турски јазик

- прв протестен митинг организиран од Централниот младотурски комитет на кој присуствувале главните членови на Младотурскиот комитет, Албанската лига и претставници на повеќе општини со пароли читани на јазиците на народностите што живеат во Вилаетот (сн. 9-12 нечитливо)

- проглас во врска со прокламираната независност на Бугарија и анексијата на Босна и Херцеговина кон Австро-Унгарија (сн. 14 нечитливо)

- за демантот на Министерството за надворешни работи во Софија дека Бугарија подготвува војна со Турција (сн. 15)

- за средбата на бугарскиот трговски агент со битолскиот валија; изразени симпатии кон младотурското дело и желби за мирољубива коегзистенција со Турција (сн. 16, 17, 18, 19)

- за апелот (телеграма) од Албанците во Цариград до Албанскиот клуб во Битола да се спротивстават на прокламацијата на Бугарија за независност и анексијата на Босна и Херцеговина кон Австро-Унгарија (сн. 24-26)

- сн. 27 турски текст

- за ставот на Младотурскиот комитет кон трговските односи со Албанија, Италија и Австро-Унгарија во новонастанатите услови. (сн. 28-30)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 262

ДЕЛО: 6/Н^о: 37

јануари-декември 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола, Бугарското трговско агентство во Скопје до министерот за надворешни работи во Софија и

Дипломатското агентство во Цариград за формирањето на конституциони клубови во Битола, теророт од турски војници:

- примери на терор од турски војници во селата на Паланечко (с. Трново, Узем и др.); реагирања до конзулите на големите сили (сн. 1)

- сн. извештаи на француски јазик

- формирање на Албански конститутивен клуб во Битола, организација, цели и задачи (сн. 3-5, 9)

- сн. 6 на албански јазик

- сн. 7 на турски јазик

- сн. 8 на француски јазик

- формиран Српски конституционен клуб во Битола наречен Клуб на српската демократска лига во Турција (сн. 10, 11)

- програма на Битолскиот османлиски обединувачки клуб под покровителство на Комитетот “Обединување и напредок”, организација и цели на клубот (сн. 12, 13)

- протестни состаноци на српските конституциони клубови во Македонија против анексијата на Босна и Херцеговина кон Австро-Унгарија (сн. 14-16)

- формиран Меѓународен клуб во Битола по иницијатива на Комитетот “Обединување и напредок”. (сн. 17)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 263

ДЕЛО: 6/Н^о: 11

април-ноември 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Бугарското дипломатско агентство во Цариград за теророт од албански разбојнички банди:

- теророт врз жителите на Дебар и случајот со одведеното 13-годишно момче од познатиот разбојник Целадин-Сефер; интервенција на битолската вилаетска управа и конзулите на големите сили за решавање на настанот (сн. 1-3, 6-8, 13, 15, 16, 20)

- сн. 4 и 5 извештај на француски јазик
- сн. 9-11 извештај на француски јазик
- список на помилуваните разбојници по наредба на султанот (сн. 17, 18)
- терор од турско-албанска чета во Охридско (сн. 21, 22)
- оружен судир меѓу четата на српскиот војвода Мицко со разбојничка арнаутска чета од Дебар. (сн. 23, 24)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 264

ДЕЛО: 9/Н^о: 7

август-октомври 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија за борбата против српската пропаганда:

- иницијатива на Бугарското трговско агентство во Битола за формирање платена арнаутска чета за борба против силната српска пропаганда во Дебарско и Кичевско и за начинот на плаќање. (сн. 1-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 265

ДЕЛО: 8/Н^о: 6

јануари-декември 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Скопје, Бугарското трговско агентство во Битола до министерот за надворешни работи во Софија, Дипломатското претставништво во Цариград за српската пропаганда:

- оружен судир меѓу турска војска и српска чета кај с. Старо Нагоричане, Кумановско (сн. 1)

- заканувачко писмо до жителите на с. Крива Круша, Велешко од српскиот војвода Јован Бабунски да се декларираат за Срби (сн. 2-4)

- детални извештаи за терор и масовни убиства во с. Мажучишта и други, Прилепско; реагирања до конзулите на големите сили (сн. 5, 7, 31, 32, 33; 24, 25, 26)

- сн. 9 извештај на француски јазик

- заканувања и терор од српски чети врз жителите на с. Зрзе, Ореховец, Долнени и други, Прилепско за да се декларираат како Срби (сн. 15, 19); зајакната воена контрола во селата за спречување на дејствувањето на српските чети (сн. 17, 18)

- податоци за три нови чети испратени од Србија во Македонија; строги мерки во вилаетската управа за контрола на засилените акции на српските чети во Велешко и во Битолско (сн. 20-22)

- оружен судир со жртви меѓу турски аскер и српска чета кај с. Секирча, Прилепско (сн. 23)

- терор и убиство од српска чета во србоманското село Секирци, Прилепско на повеќе видни жители што сакале да се декларираат за егзархисти (сн. 27-29)

- сн. 30 извештај на француски јазик

- наредба од Централниот револуционерен комитет Србија да ги прекине сите акции на српските чети во Македонија (сн. 4)

- упатство од Бугарското дипломатско агентство во Цариград во врска со ставовите на Бугарското трговско агентство во Битола изнесени во извештаите (сн. 35)

- наредба на Српскиот комитет за ликвидирање на неговите непријатели во с. Дупени, Кичевско (сн. 36)

- засилено движење на српски чети и војводи преку Македонија за Солун (сн. 37-39); во Битола пристигната четата на српскиот војвода Мицко (сн. 40)

- одобрени средства од Министерството за надворешни работи во Софија за ослободувањето на жителот на с. Туминец, Ресенско, заробен од српски четници (сн. 41-42, 45)

- терор од српската чета на војводата Глигор Соколски и грчките андартски чети во селата Небрегово, Маргари, Гостиражни, Крапа, Старавина, Градешница и др. во Прилепско. (сн. 43, 44 на фран. јазик)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 266

ДЕЛО: 8/Н^о: 5

март 1908

ноември 1908

Извештаи од Бугарското трговско агентство во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија во врска со српската пропаганда во Битолскиот вилает:

- за печатењето од српската пропаганда новогодишен календар со податоци за српските цркви и училишта во Македонија, особено во Скопје (сн. 1)

- за спроведувањето на српската пропаганда во Ресенско (сн. 2-4 нечитливо)

- за дадена дозвола од властите параклисата во Кичево да се користи наизменично од гркоманите и сrbоманите (сн. 5); средби на српскиот конзул со српските агитатори во Охридско и Струшко / посетени сrbоманските села Бороец, Дабуница, Подгорци и егзархиското село Вевчани (сн. 6, 7)

- за средбите на францускиот воен аташе од Солун со францускиот, романскиот и српскиот конзул; посета на српскиот конзул на Прилеп, Скопје, Гостивар, Тетово и средби со сите српски учители (сн. 8-10)

- за посетата на српскиот конзул Михајловиќ на северозападниот дел на вилаетот и решавање на црковните проблеми меѓу “Србите” и “Грците” во Кичевско, Дебарско, Струшко, Охридско, ширење на српската пропаганда, отворање нови српски школи; посетени поткупените арнаутски села за ширење на српската пропаганда; реагирања до Хилми-паша (сн. 11-18)

- барање да се врати во родното место Ракитница бугарскиот четник Вељанов одведен од сrbоманите во Врање (сн. 19, 20)

- недоразбирања меѓу србомани и “Бугарите” околу користењето на парохијата во Прилеп; протести на жителите до валијата, Хилми-паша и до Портата во Цариград; спроведена анкета на Младотурскиот комитет за настанатите проблеми (сн. 21-23); стопирана изградбата на српската камбанарија во Прилеп до донесување одлука од вилаетската управа (сн. 24, 25)

- оружен терор и ширење на српската пропаганда од четата на српскиот војвода Глигор Соколовиќ во селата Долнени и Никодим, Прилепско; средба на војводата Глигор со Турскиот конституционен клуб во Прилеп; за настаните известени конзулите на големите сили (сн. 26, 27, 34-37)

- за спорот меѓу “бугарското” и србоманското население околу имотот на двата егзархиски манастири во близината на селата Зрзе и Слепче, Прилепско; реагирања до Министерството за надворешни работи во Софија, валијата и Цариград како и преземање мерки од власта (сн. 28-33, 38-42) судски процес против србоманите обвинети за злосторства вршени врз жителите на спорните села околу манастирите (сн. 39-44); наредби на вилаетската управа за решавање на споровите со манастирите и црквите во селата Зрзе, Слепче и Крклино. (сн. 45-52)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 267

ДЕЛО: V/70-III^б

мај 1908

јуни 1908

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија за конгресот на Српскиот и Грчкиот комитет:

- за конгресот на Српскиот и на Грчкиот комитет одржан во Солун; поделба на сфери на влијанија на српската и грчката пропаганда во Македонија (детални податоци за планот на пропагандата во Македонија по реони) (сн. 1-5)

- извештај на рускиот дипломатски претставник Цоков за теророт во Македонија од српски и грчки чети и за ветената помош од руската влада за спречување на крвопролевањата; изработка на посебен проект за обезбедување лична и општествена безбедност во Македонија. (сн. 6, 7)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 268

ДЕЛО: 8/Н^о: 1

декември 1908

декември 1909

Извештаи на Бугарското трговско агентство во Битола до Министерството за надворешни работи во Софија во врска со засилената дејност на грчките комитети и чети во Битолскиот вилает:

- терор од грчки чети: четата на грчкиот војвода под псевдоним “Жан Пешечи” во Драгоманската кааза; во Серфицка кааза терор од четата на капетанот Брајан; организирани атентати во Битола; нападнати повеќе видни граѓани; реагирање на вилаетската управа и на конзулите на големите сили (сн. 1-4)

- засилена грчка пропаганда во Битолскиот вилает со: вооружување на грчкото население во Битолска, Леринска, Костурска кааза и Мариовска нахија; назначување андартни за учители, гавази, бекчии, свештеници; состаноци на грчките конзули во Солун за настанатата состојба, за што е информиран и Младотурскиот комитет (сн. 5-8)

- примери на засилен терор од грчки чети по селата на Битолскиот вилает и наредби од вилаетската управа и Хилми-паша за преземање мерки (сн. 9-11)

- за острата статија против Грците во весникот на битолскиот Младотурски комитет (сн. 12); писмо на Младотурскиот комитет до грчкиот клуб во Битола со кое се повикува грчкиот елемент на соработка за зацврстување на воспоставената со јулскиот преврат конституција (сн. 13, 14)

- зашленета од властите голема пратка оружје наменето за грчките чети во Битолско (сн. 15)

- терор од грчки чети кои масовно навлегувале кон Гребена и Костурско со поединечни примери (сн. 16-18)

- терор од грчки чети врз жителите на Леринско; притисок да се откажат од Егзархијата и да ја прифатат Патријаршијата; преглед на составот на четите што вршеле терор во селата Сребрено, Бел Камен, Крапешница, Неред, Арменско, Долно Котори, Негован и други (со примери на злодела). (сн. 19, 20 нецелосно)

ФОНД: БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА (1897-1912)

МФ - 4310

ГОДИНИ: 1901-1911

СНИМКИ: 1820

Д. М. 49, 55

ЈАЗИК: бугарски, француски, грчки и турски

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 268

април-декември 1909

Преписка со МНР (Паприков) во Софија за:

- дејноста на Грчкиот комитет и четите (притисок врз егзархиското население) во селата на битолскиот вилает: Крапешница, Нерет, Д. Котори, Негован, Сребрено (Леринско), Дихово (Битолско), Могила (Крушево), Мариовско, Српци, Врбник (Костурско) (сн. 20, 22-27, 30-38, 45-48, 50-53, 57-59, 66, 73, 74, 80, 81, 99, 120)

- разоткривање и мерки против Грчкиот комитет и четите (затворање на сомнителни луѓе и учесници во организацијата на Грчкиот комитет и четите); (сн. 21, 28-34, 60, 61, 78, 79, 83-86, 88, 89, 93-98, 103, 110, 111, 114, 121-125)

- подготовка (засилување на војската кон турско-грчката граница и вооружување на муслиманското население) на Турција за евентуална војна со Грција (сн. 62-64, 71, 72, 82, 90, 100-102, 104-109)

- извадоци (статии) објавени во в. "Ден" (за андартството) (сн. 39-43), в. Неири Хакикат (сн. 49, 91, 92, 55, 56, 112, 113)

- турско-бугарски односи (преку конституционите клубови) (сн. 65, 69, 70)

- опис на документите (расписки) за средства наменети за настраданите од грчкиот терор. (сн. 44, 54, 67, 68)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 269

ДЕЛО: 8

февруари-јуни 1908

Преписка бр. 7 на КТА во Солун со КДА во Цариград и НБР во Софија за:

- дејноста на Грчкиот комитет и четите: напади врз егзархиското население (опожарување на села, убиства, насилства и друг вид терор) во селата на Солунскиот вилает: Лилја-Јани, Берско, Кавакли, Јанчишта, Првар, Меноштита, Марена, Долно и Горно Копаново, Ени-ќој и градот Бер, Солун и солунските села: Текели, Струмица и струмичките села: Шопчево, Барбарево, Костурино, Дојран и дојранските села: Валандово, Попово; Еницевардарско: Оризари, Веровитишта, Црна Река, Сенделчево, Крива, Лагадинско, с. Зарово и др. (сн. 1, 4-11, 13, 14, 16-19, 21, 22, 25)

- атентати врз јавни личности - рускиот капетан Пецов, драгоманот на рускиот Генерален конзулат Тодоров, драгоманот на БТА во Солун и други личности (сн. 2, 3, 13, 15-17, 23)

- преминување на грчки чети во Македонија (сн. 20, 24)

- извадоци од закони на Грчката организација за односот на членството во неа (нивните права и обврски, казнени одредби и сл. (сн. 27-86)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 270

ДЕЛО: 8

јануари 1908-1909

Преписка бр. 2 со МНР во Софија, КДА во Цариград, КТА во Солун, БЦО во Лерин за:

- терор од грчки чети и терористи врз егзархиското население во селата (опожарување, убиства и други насилства) во Битолскиот вилает: В'мбел, Врбник, Смрдеш (Костурско), Витолишта и Полчишта (Мариовско), Костинец (Костурско), Вишени, Емборе (Кајларско), Невеска (Леринско), Рибарци (Битолско), Лесковец (Леринско): (сн. 1, 3-11, 28-59, 71, 72, 107-132, 134-142, 144-163)

- список на убиени и настрадани лица во селата: Косинец и Вишени (Костурско), Лесковац (Леринско) (сн. 62-63, 145-152)

- писма, односно молби од жителите на селата Радожда (Охридско), костурските села: Смрдеш, В'мбел и Врбник и Вишени до КТА во Битола да бидат заштитени од теророт на грчките банди (сн. 31, 45, 46, 22, 23)

- заканувачки писма од грчки војводи до селата Витолишта и Полчишта (Мариовско) (сн. 32-39)

- ноти до главниот инспектор Хилми-паша и до конзулите на големите сили против теророт на грчките банди врз егзархиското население (сн. 3-8, 40-44, 49-50, 112-115)

- расписки за примени пари од МНР во Софија наменети за настраданите во Битолскиот вилает (сн. 133, 143, 164-169)

- потеря на турската војска и борба со грчки чети (сн. 2, 12-15, 18-21, 26-27, 73, 111)

- циркулар од Хилми-паша до битолскиот валија (сн. 74-77)

- извадоци од уставот на костурскиот Грчки комитет (сн. 78-101)

- исечок од в. "Илинден" со статија под наслов "Од каде се врбуваат грчките чети". (сн. 16, 17)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 271

ДЕЛО: 8

мај-декември 1908

Преписка бр. 1 со МНР во Софија за:

- грчката пропаганда (патувањето и мисијата на лидерот на опозиционата партија Ралис) во Битолскиот вилает и преминување на нови чети во Македонија (сн. 2-6, 29)

- декларација од БОРК на ВМРО за солидарноста со Младотурскиот комитет (сн. 10-16)

- табеларен приказ со статистички податоци за населението (бројна и верска состојба) во вилаетот (сн. 17-27)

- писмо од Центарот на македонското друштво во Атина - ставови за македонското прашање. (сн. 32-33)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 272

август 1909

Преписка со МНР во Софија за:

- патувањето на англискиот кореспондент Вуд низ Македонија за да ја проучи состојбата по прокламацијата на Конституционизмот во Македонија. (сн. 1)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 273

мај-август 1909

Преписка бр. 11 со МНР во Софија за:

- патувањето на битолскиот валија Факри-паша низ Македонија за да ја види спремноста на полицијата и жандармеријата поради нарушениот мир (дејствувањето на четите) во вилаетот. (сн. 1-5)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 274

ДЕЛО: 6

април 1909

Преписка бр. 13 со МНР во Софија за:

- одразот на цариградската контрареволуција во вилаетот (резолусии и декларации на Младотурскиот комитет и испраќање војници и доброволци во Цариград против цариградскиот преврат: симнување од престолот на султанот Абдул Хамид и устоличување на Мехмед V. (сн. 1-47)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 275

јануари 1909

Преписка со МНР во Софија за:

- дејноста на Воениот клуб на младотурците. (сн. 1-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 276

ДЕЛО: 6

февруари-декември 1909

- дејноста на Младотурскиот комитет (заседанија, конгреси по прашањето за присоединување на Босна и Херцеговина и нејзината емиграција, за односот кон грчките и српските чети). (сн. 1-30)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 277

ДЕЛО: 6

септември-декември 1909

Преписка бр. 28 со МНР во Софија за:

- односот на муслиманското и христијанското население (обострано незадоволство и протест) спрема ферманот за воена обврска - служење во редовите на турската војска. (сн. 1-16)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 278

ДЕЛО: 7

јануари-јуни 1901

Преписка бр. 7 со МНР во Софија за:

- забраната на учителите - бугарски државјани да учителствуваат во Турција. (сн. 1-4)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 279

ДЕЛО: 7

јуни 1909

Преписка бр. 6 со МНР во Софија за:

- празнување на годишнини на бугарски училишта. (сн. 1-5)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 280

ДЕЛО: 7

мај 1909

Преписка бр. 5 со МНР во Софија за:

- забрана на бугарските училишни инспектори да ги посетуваат своите реони во Македонија. (сн. 1-4)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 281

ДЕЛО: 7

февруари-ноември 1909

Преписка бр. 2 со МНР во Софија за:

- решавање на црковно-улишното прашање во Битолскиот вилает (законски проект и комисии за спорните цркви во Македонија и односот на бугарската власт кон него) (сн. 1-8, 21-28)

- српската пропаганда (притисок врз македонските печалбари во Србија да отворат српски училишта и цркви во Македонија, во селата: Бигор, Доленци, Дворци, Орланци, Слечче, Зрзе, Битола и Кичево (сн. 9-12, 29-33, 37-39)

- грчката пропаганда (притисок врз населението да се откаже од Егзархијата) (сн. 40-44)

- статистички податоци за бројот на егзархиското и патријаршиското население (села и градови, куќи, цркви и училишта). (сн. 13-20)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 282

ДЕЛО: 7

септември 1909

Преписка бр. 1 со МНР во Софија за:

- смртта на грчкиот битолски митрополит Јоаким и неговата замена со поранешниот анхилејски владика Василиос и неговата интригантска дејност против Бугарија. (сн. 1-11)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 283

ДЕЛО: 6

јануари 1909

март 1911

Преписка бр. 1 со МНР во Софија, КТА во Солун за:

- митинзите против присоединувањето на островот Крит кон Грција (сн. 1-4)

- дејноста на српската пропаганда во Македонија и упатства за нејзино ограничување (сн. 5-12, 18-20)

- статистички податоци за бројната и црковно-училишната состојба на егзархиското и србоманско-патријаршиското население во Кичевска (сн. 23-28), Охридска (сн. 18-20) и Прилепска кааза (сн. 29-35)

- оставка на рашко-призренскиот митрополит Никифор. (сн. 15-17)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 284

ДЕЛО: 2

март-декември 1909

Преписка бр. 16 со МНР во Софија, КТА во Рим и Цариград:

- барања и испраќања пари за бугарското женско милосрдно друштво “УТЕХА” и бугарското сиропиталиште во Битола “Надеж”. (сн. 1-30)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 285

ДЕЛО: 2

октомври 1909

февруари 1910

Преписка бр. 9 со МНР во Софија за:

- документи за испратени и примени пари (расписки) за училишните потреби (училишни и пансионски такси, учебници и други помагала) на бугарските државни стипендисти во турската гимназија во Битола - Идадија. (сн. 1-41)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 286

мај-јуни 1909

Преписка со МНР во Софија, КДА во Цариград и претседателот на БЦО во Костур за:

- аферата во с. Горенци, Костурско (судир меѓу патријаршистите и егзархистите околу црквата). (сн. 1-12)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 287

ДЕЛО: 7

февруари-септември 1909

Преписка бр. 4 со МНР во Софија:

- анализа на причините за неуспехот на бугарштината во Македонија (незаинтересираност на духовните претставници: учителите, свештениците поради недоволна награденост од бугарската влада - истовремено и причина за засилувањето на српската и грчката пропаганда) (сн. 1-6)

- исечок од в. “Вести” бр. 33 со наслов “Циркулар од Бугарската егзархија до митрополитите за состојбата на основните и класните бугарски училишта во вилаетот” (сн. 7)

- исечок од в. “Ден” бр. 2021 со наслов “Турција посегна по црковно-училишните права на бугарската егзархија”. (сн. 8)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 288

ДЕЛО: 7

март-април 1909

Преписка бр. 3 со КТА во Солун:

- список на селата во Битолската кааза исчезнати по востанието и на селата што по Хуриетот станале патријаршиски. (сн. 1-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 289

ДЕЛО: 7

ноември 1909

Преписка бр. 8 со МНР во Софија и бугарскиот егзарх за:

- дејноста на охридско-преспанскиот митрополит Методиј, неговиот судир со неговото папство, кое му испраќа писмо на егзархот за негово сминување. (сн. 1-12)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 290

ДЕЛО: 6

март-октомври 1909

Преписка бр. 10 со МНР во Софија за:

- теророт (убиства, грабежи на имоти, малтретирање) од Турците и разбојничките банди врз христијанското население во Битолскиот вилает. (сн. 1-28)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 291

ДЕЛО: 6

јануари-ноември 1909

Преписка бр. 3 со МНР во Софија за:

- дејноста на Бугарскиот конституционен клуб во Битола (собранија, конгреси, митинзи против Законот за спорните цркви во Македонија и Законот за организирање здруженија односно клубови). (сн. 1-31)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 292

ДЕЛО: 8

септември 1909

јануари 1910

Преписка бр. 3 со МНР во Софија за:

- Законот за четите и неговото спроведување (сн. 1-8, 14, 15)
- писмото од војводата Ѓорѓи Касаччето до битолскиот валија како реакција на спроведувањето на Законот за четите (затворање на целата негова фамилија). (сн. 9-13, 16, 17)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 293

1909 год.

Циркуларно писмо од МВР и МНР во Софија со кое се демантираат гласините за преминување на бугарски чети во Македонија и се изложува ставот за четите: (сн. 1-10)

- демант и став на бугарската влада во врска со прашањето за дејствувањето на српската пропаганда во Македонија. (сн. 11-14)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 294

ДЕЛО: 2

1909, мај 1910

Преписка бр. 14 со МНР во Софија за:

- отпуштањето и примањето пари (со прилог - описи на документите за отпуштените пари - расписки) во текот на 1909 год. како помош на групи граѓани што станале бугарски државјани. (сн. 1-22)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 295

ДЕЛО: 6

октомври 1909

Отчет за дејноста на бугарскиот пратеник Панче Дорев во турскиот парламент. (сн. 1-5)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 296

ДЕЛО: 6

април 1909

Преписка бр. 15 со МНР во Софија за:

- признавање на политичката независност на Бугарија од страна на Турција (одразот во печатот и јавноста по тој повод). (сн. 1-14)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 297

декември 1909

Циркуларно писмо од ПО при МНР во Софија во врска со посетата на бугарскиот цар на српскиот крал. (сн. 1-3)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 298

1909 год.

Извадоци од турскиот весник “Неири Хакикат” (со превод на бугарски), кои содржат статистички податоци за бројната состојба на населението, училиштата и учениците во Битолскиот вилает. (сн. 1-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 299

ДЕЛО: 6

мај-август 1910

Преписка бр. 5 со МНР во Софија:

- критското прашање и Младотурскиот комитет (организирање митинзи по тој повод и воено движење кон грчко-турската граница). сн. 1-10)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 300

ДЕЛО: 6

април-декември 1910

Преписка бр. 9 со МНР во Софија:

- организирање политички организации од страна на Грците (Отомански слободољубив политички клуб) и Бугарите (Отоманска прогресивна политичка партија на чело со Панче Дорев, со прилог - партиска програма). (сн. 1-12)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 301

јануари-август 1911

Преписка со МНР во Софија и КДА во Цариград за:

- дејноста на Младотурскиот комитет (судир меѓу неговите членови и претконгресна активност) (сн. 1-4, 11-14, 17-27, 75-78, 86-88)

- извадоци (статии) од органите на младотурските весници: “Неири Хакикат”, “Соотечественик”, “Сјонго”, “Куршум” за политиката на Бугарија. (сн. 5-10, 15, 16, 28-31, 38-42)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 302

февруари-март 1910

Преписка со МНР во Софија за:

- испраќање христијани - отомански државјани на воена служба во турската војска (статистички податоци). (сн. 1-8)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 303

ДЕЛО: 6 (недовршена)

декември 1910

јуни 1911

Преписка бр. 1 со МНР во Софија и преписи од извештаите на дебарскиот митрополит Козма до Егзархијата за:

- терор (насилства, убиства, пожари, грабежи) во селата Прибилци, Долно Дивјаци, Бела Црква, Единаковци, Крушани, Бучин, Зашле, Пуста Река, Прилепско, Иваниште, Миокази, Буковјани, Белица, Удово, Вранешница, Кладник, Доленци, Русчук, Крушје и Леорско - Кичевско од турските органи на власта и разбојничките банди (сн. 4-14, 1831)

- исечок од в. “Неири Хакикат” - орган на Младотурскиот комитет, во кој е даден критички осврт на бугарскиот в. “Право” во врска со “клеветничкиот” однос дека турската војска ги тероризира селаните (сн. 17)

- постапки од БКЦ во Битола и Солун за преземање мерки за заштита на егзархиското население од турските зулуми. (сн. 15, 20, 32)

ФОНД: БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА (1897-1912)

МФ - 4311

ГОДИНИ: 1911-1912

СНИМКИ: 1721

ДОЛЖ. М. 50,00

ЈАЗИК: бугарски, француски, турски, романски

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 339

ДЕЛО: 6

ноември-декември 1911

Преписка бр. 23 со МНР во Софија, БГК во Скопје и БЦЛ во Цариград за:
- бомбашката афера во Штип (причините, бројот на убиените и ранетите, постапки пред турската власт). (сн. 1-16)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 340

ДЕЛО: 6

јануари 1911

Преписка бр. 5 со МНР во Софија за:
- работата на анкетната комисија под претседателство на Кемал-паша по делата на битолските граѓани осудени од Воениот суд во Битола. (сн. 1-3)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 341

ДЕЛО: 1

април-мај 1911

Преписка бр. 10 со МНР во Софија во врска со:

- преместувањето на секретарот во БЦК во Битола - Мидилев и назначувањето на новиот - Цонев. (сн. 1-10)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 342

ДЕЛО: 6

јануари-ноември 1911

Преписка бр. 3 со МНР во Софија, БГК во Солун, БЦЛ во Цариград за:

- осудените Македонци (списоци, пресуди, постапки за помилување и давање помош) од Битола (д-р Ѓорѓи Николов и Аце Дорев), Прилеп (Петар Ацев и Брдарев), Крушево, Еницевардарско во битолските и солунските затвори обвинети за политички престапи и учество со војводите: Апостол Еницевардарски и Иван Чакулев Преспански. (сн. 1-64)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 343

ДЕЛО: 9

јануари-септември 1911

Преписка бр. 2 со МНР во Софија, БГК во Солун и БЦЛ во Цариград за:

- четничката дејност во Битолскиот вилает под војводството на Христо Чернопеев, Трајко од с. Негован, Леринско, Блаже Биринчето и неговото убиство, Крсто Леонтиев од с. Наокази, Леринско, Никола Андреев Мокренски и неговото убиство, Ичко-војводата од с. Баровци, Ениџевардарско, Иван Чакулев-Охридски и неговото убиство и др. (сн. 1-35)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 344

ДЕЛО: 6

март-јуни 1911

Преписка бр. 10 со МНР во Софија за:

- програмата и политиката на кабинетот на министерот Гешов. (сн. 1-10)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 345

ДЕЛО: 6

февруари-септември 1911

Преписка бр. 9 со МНР во Софија и битолската вилаетска (турска) управа за:

- писма, честитки и покани (за прием) по повод родендените на царот Фердинанд и на султанот. (сн. 1-36)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 346

ДЕЛО:

ноември 1911

јуни 1912

Преписка бр. 4 со МНР во Софија за:

- молбата, односно барањето од потпоручникот Али-ферид за надомест од имотите на татко му во с. Берковско, Софија. (сн. 1-12)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 347 дупликат со АЕ 341

АЕ: 348

ДЕЛО: 6

октомври 1911

Преписка бр. 10 со МНР (КО) во Софија:

- упатства за забрана на иселувањето на младидната од Македонија и Одринско. (сн. 1-2)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 349

ДЕЛО: 9

1911 год.

Преписка бр. 1 со МНР во Софија и БЦЛ во Цариград за:

- албанското национално движење (востанички апели). (сн. 1-38)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 350

ДЕЛО:

јануари-септември 1911

Преписка бр. 1 со МНР во Софија и БЦЛ во Цариград за:

- албанското национално движење (четнички и востанички акции, конгреси и преговори со турската власт). (сн. 1-110)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 351

ДЕЛО: 6

август-декември 1911

Преписка бр. 18 со МНР во Софија и БЦЛ во Цариград за:

- вооружувањето на турското население во Прилепско, Серско, Неврокопско, Кајларско, Леринско, Охридско. (сн. 1-23)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 352

јануари-јуни 1911

Преписка со МНР во Софија, БГК во Солун, БЦЛ во Цариград за:

- српската пропаганда во Македонија (Дебарско-велешката, Охридско-преспанската епархија (сн. 1-10, 46-51)
- односот на младотурците (фаворизирачки) кон српската пропаганда. (сн. 11-45)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 353

ДЕЛО: 7

февруари-март 1911

Преписка бр. 3 со МНР во Софија за:

- мемоарите на влашката делегација во Цариград за вршење на црковна и училишна служба на влашки јазик. (сн. 1-14)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 354

ДЕЛО: 3

март-април 1912

Преписка бр. 13 со МНР во Софија и БЦЛ во Лондон за:

- престојот на професорите Милетиќ и Георгов - делегати на Внатрешната македонска организација во Лондон и нивната мисија за придобивање на јавното мнение за Македонија

- Манифестот на Балканскиот комитет во Лондон за итни реформи во Македонија и во Албанија. (сн. 1-9)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 355

ДЕЛО: 3

февруари-мај 1912

Преписка бр. 3 со МНР во Софија и БЦЛ во Цариград за:

- реформите во Македонија и Албанија и работата на реформската комисија под претседателство на МВР Хаџи Адил-бег. (сн. 1-44)

ФОНД: БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА (1897-1912)

МФ - 4312

ГОДИНИ: 1912

СНИМКИ: 1721

ДОЛЖ. М. 50,00

ЈАЗИК: бугарски

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 355

ДЕЛО: Ш

февруари-мај 1912

Преписка бр. 3 со МНР во Софија за:

- реформите во Македонија и Албанија (дејноста на Реформската комисија под претседателство на МНР Хаџи Адил-бег) (сн. 45-87)

- окружно писмо од МНР во Софија, односно упатства за издавање пасоши на бугарски државјани што патуваат за Турција. (сн. 88)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 356

април 1912

Преписка бр. 14 со МНР (Гешов) во Софија:

- извадоци од извештаите на руските пратеници во Цетиње и Атина за политичката состојба во Црна Гора и во Атина. (сн. 1-4)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 357

ДЕЛО: Ш

јануари-март 1912

Преписка бр. 5 со МНР во Софија за:

- дејноста на австриските агенти (пропаганда) во Македонија и во Албанија. (сн. 1-13)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 358

ДЕЛО: З

март 1912

Преписка бр. 11 со МНР во Софија за:

- мисијата на Шукри-бег, мутесариф во Серез и главен секретар во МВР во Цариград, и Абдул Керим-бег, инспектор на странските училишта во Цариград - приврзаници на Младотурскиот комитет во Софија и Белград со цел да преговараат со македонските дејци за помирување и престанување со револуционерната дејност. (сн. 1-8)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 359

ДЕЛО: Ш

мај-јули 1912

Преписка бр. 17 со БГК во Солун за:

- насилствата и убиствата од турските чети, војска и од власта врз христијанското население во Солунскиот вилает: Негорци, Градобор, Фурка, Бугариево, Коритин, Фариш, Радомир (сн. 1-11)

- ноти до солунскиот валија Кјазим-бег за горенаведените насилства. (сн. 3-8)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 360

ДЕЛО: 3

септември 1912

Преписка бр. 29 со МНР во Софија и БГК во Солун за:

- мобилизација на турската војска (сн. 1-37)

- мобилизација на бугарската војска. (сн. 38-44)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 361

ДЕЛО: Ш

март-септември 1912

Преписка бр. 10 со БЦЛ во Цариград, БЦК во Скопје за:

- терор (убиства, насилства, претреси и грабежи) од турски чети, од војската и органите на власта во селата: Кржино, Велешко, Јарболе, Крчишта, Дебарско, Рајчани, Вранешница, Осломеј, Турин, Душегубица, Кичевско, Облаково, Острилци, Градешница, Битолско, Радожда, Пасочен, Мраморец, Завој, Годивље, Издеглавје, Велмеј, Сошани, Охридско, Арменохор, Котари, Вртолом, Лесковец, Неволјани, Нерет, Бел Камен, Леринско, Дивјаци, Пуста Река и Арилево, Крушевско, Слепче, Слоешница, Демирхисарско, Витолишта, Врбени, Прилепско (сн. 1-4, 9-41, 46-63, 65-66, 69-80)

- убиството на револуционерот Пере Тошев (сн. 4-8)
- притисок од српски чети врз селаните од с. Дуњани, Кичевско. (сн. 64)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 362

ДЕЛО: 7

јуни-јули 1912

Преписка бр. 5 со МНР во Софија:

- критички осврт во в. “Право” за работата на Бугарската егзархија и на езгархот. (сн. 1-17)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 363

ДЕЛО: 7

март-август 1912

Преписка бр. 4 со БЦЛ во Цариград, МНР во Софија, БГК во Солун за:

- спорот околу прашањето за припадноста на прилепските манастири Слечче, Зрзе и Трескавец (сн. 1, 30-69, 72, 73, 83-105)
- турски документ: решение на битолскиот Административен совет за прилепските манастири. (сн. 2-29, 70, 71)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 364

ДЕЛО: 7

Преписка бр. 3 со МНР во Софија за:

- настојувањата на српската власт да ја одвојат црквата од Цариградската патријаршија. (сн. 1-11)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 365

ДЕЛО: 5

април-август 1912

Преписка бр. 8 со БЦЛ во Цариград за:

- судски процеси и пресуди на Апелациониот суд на учесници во чети и на војводите Иван Чашулев, Лазо Трпов и Крсто; бомбашки атентати во с. Песочен, Охридско, Кичево, Радожда, Опејнца, Куратица, Единаковци, Варуш, Демирхисарско (сн. 1-2, 6-15)

- убиството на јавниот обвинител Хашим-бег. (сн. 2, 3)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 366

ДЕЛО: 5

февруари-април 1912

Преписка бр. 3 со МНР во Софија и БЦЛ во Цариград за:

- бегството на затвореници од битолскиот затвор (сн. 1)

- судскиот процес и пресудите на обвинетите за убиство и учество во бомбашките атентати. (сн. 2-11)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 367

ДЕЛО: 4

февруари-јули 1912

Преписка бр. 2 со МНР во Софија и БЦЛ во Цариград за:

- дејноста на бугарски (сн. 1, 2), грчки (сн. 3-5, 7-10) и српски чети (сн. 6);
(премин во Македонија и судири со турска војска).

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 368

ДЕЛО: 4

јануари-септември 1912

Преписка бр. 1 со БЦЛ во Цариград и МНР во Софија за:

- четничката дејност (судири со турската војска и извршување на бомбашки атентати и убиства) на војводите: леринскиот Крсто Леонтиев, ресенскиот Иван Чанулев, охридскиот Петар Чаулев, ресенскиот Крсто и битолскиот Милан Матов (сн. 1-27)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 369

ДЕЛО: 3

април-септември 1912

Преписка бр. 18 со БГК во Солун и МНР во Софија за:

- бомбашките атентати во Солунско, Кочани и во Кавадарци. (сн. 1-10)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 370

ДЕЛО: Ш

јануари-септември 1912

Преписка бр. 12 со МНР во Софија и БЦЛ во Цариград за:

- бомбашките атентати во Битолско, Костур, Кичево, Ресен, Охрид, с. Велмеј, Прилеп, Крушево. (сн. 1-65)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 371

ДЕЛО: Ш

јули-септември 1912

Преписка бр. 26 со МНР во Софија:

- упатства и постапки во врска со зближувањето на Бугарскиот и на Грчкиот комитет и на четите. (сн. 1-14)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 372

септември-октомври 1912

Преписка со МНР во Софија:

- упатства, подготовки и патни објави за напуштање на БЦК во Битола, предавање на архивата на Рускиот конзулат и заминување за Бугарија. (сн. 1-18)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 373

април-октомври 1912

Преписка со МНР и Министерството за просвета во Софија:

- барање и испраќање на книги и списанија и плати на чиновниците во БЦК во Битола и стипендии на државните бугарски стипендисти. (сн. 1-59)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 374

ДЕЛО: 4

јуни-септември 1912

Преписка бр. 3 со МНР во Софија, БГК во Солун:

- меѓупартиски борби меѓу Младотурскиот комитет и либералите во Солун, промени во органите на турската влада, албанското национално движење и објавување на воена состојба. (сн. 1-253)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 375

ДЕЛО: 4

јануари-јуни 1912

Преписка бр. 3 со БЦК во Скопје, БЦЛ во Цариград и МНР:

- албанското национално движење (училишното дело, азбуката, верското прашање и воопшто прашањето за автономија) подготовки, конгреси, меморандуми, преговори со турската власт и сл. (сн. 1-147)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 376

ДЕЛО: 4

март-септември 1912

Преписка бр. 4 со МНР во Софија, БЦЛ во Цариград за:

- српската пропаганда и четничката дејност во Македонија, особено во кичевските села: Локвица, Дучин, Ѓољ, Орашче, Папарадина и Богомила, Велешко (сн. 11, 13-28, 39-47)

- постапки (разговори со претставниците на српската и турската влада) на МНР во Софија и БЦЛ во Цариград за спречување на српската пропаганда и на четништвото. (сн. 1-10, 29-38)

ФОНД: БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА (1897-1912)

МФ - 4313

ГОДИНИ: 1907-1911

СНИМКИ: 1766

ДОЛЖ. М. 50,20

ЈАЗИК: бугарски, француски, турски и грчки

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 303

ДЕЛО: 6 (продолжение од М-4310)

декември 1910-1911

Преписка бр. 1 со МНР во Софија, БГК во Солун и преписи од извештаите на дебарскиот митрополит Козма за:

- терор (насилства, убиства, грабежи и пожари) од турските органи на власта и разбојнички банди во селата: Прибалци, Долно Дивјани, Бела Црква, Единаковци, Крушеани, Бучин, Зашле, Пуста Река (Прилепско), Иваниште, Миокази, Букојчани, Белица, Удово, Вранешница, Кладник, Доленци, Рушчук, Крушје, Леорско (Кичевско) (сн. 4-14, 18-32)

- исечок од в. “Неири Хакикат”, орган на Младотурскиот комитет, во кој е даден критички осврт на бугарскиот в. “Право” за клеветничкиот однос дека турската војска ги тероризирала селаните. (сн. 17)

- постапки од БЦК во Битола и Солун за преземање мерки за заштита на егзархиското население од турските зулуми (сн. 15, 20, 32)

- терор (насилства, убиства, палежи и грабежи) од разбојничките (грчки и албански) банди и башибозукот (сн. 39-63, 69-79, 84-109)

- ноти и постапки против теророт на населението од турската власт и војската (сн. 64, 65, 80, 81, 94-99)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 304

ДЕЛО: 8

јуни-декември 1910

Преписка бр. 4 со БЦЛ во Цариград, БГК во Солун и МНР:

- спор со српската пропаганда и турската власт за имотите на прилепските манастири: Трескавец, Зрзе, Слечче и Дабница (сн. 1, 2, 7-69, 76-110)

- притисок на српската пропаганда врз кичевските села: Самоков, Локвица и Орланди да се објават како Срби. (сн. 70-75)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 226

ДЕЛО: 5

јануари-декември 1907

Преписка бр. 1 со МНР во Софија, КТА во Серез и Солун, БЦЛ во Цариград за:

- дејноста на Грчката организација и четите (напади и опожарувања на села, убиства, грабежи и малтретирања на егзархиското население) во селата: Грачек, Клапушна, Скрижово (Зихненско), Сер и серските села: Крни-кој, Вирџинија, Хомопос, Вдовица, Кучео, Ени-кој, Зеленич, Баракли, Мелник, Лакос, Дутли, Драма и драмските села: Песочен, леринските села: Негован, Ајтос, Јанево, Нерет, Пападија, Буф, Раково, Сович и селата во Битолскиот вилает: Брусник, Лавци, Витолишта, Градешница, Жихово и др. (1-4, 41, 42, 56-58, 60, 62-64, 66-69, 73, 80-93, 108-110, 113, 115-117, 128)

- списоци и табели на убиства, атентати и опожарувања на села од Битолскиот и Солунскиот вилает (по каази) од грчки банди (сн. 34, 35, 94-100)

- прогон и судир на турската власт и војска со грчки чети, терористи и претставници на власта (конзули и свештеници) сн. 56, 59--61, 63, 65, 71-72, 75-77)

- ноти и постапки до органите на турската власт против грчкиот терор врз егзархистите. (сн. 102-107, 111)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 227

ДЕЛО: 4

јануари-јули 1907

Преписка бр. 1 со КДА (Гошов) во Цариград, КТА (Кожухаров) во Серез и МНР во Софија за:

- терор (убиства, насилства и закани) од грчки банди и претставници на власта (дебарско-велешкиот владика Поликарто, пелагонискиот Каравангелис) и др. врз егзархиското население во селата: Крни-ќој, Коландри (Серско), Бомбоки и Горно Котари (Леринско), Пополжани (Прилепско) да се откажат од Егзархијата и да преминат во Патријаршијата (сн. 3, 5-8, 13, 14, 17, 20-29, 33-37)

- заканувачки писма (во оригинал и превод на бугарски и француски) од грчките војводи: Вронтас, Сакас, Вардес и др. до селаните - егзархисти во Серско и во Битолско да станат патријаршисти за да не бидат уништени. (сн. 4, 6, 9-12, 16, 18, 19, 31, 32, 35, 36)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 228

ДЕЛО: 5

мај-септември 1907

Преписка бр. 7 со КДА во Цариград и КТА во Серез и во Солун:

- влашката четничка дејност во Македонија. (сн. 1-7)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 229

ДЕЛО: 6

август 1908

април 1909

Преписка бр. 24 со МНР во Софија, КТА во Скопје за:

- изборите во турскиот парламент во Битолскиот вилает (своеволија и законски прекршоци од страна на органите на турската власт и инструкции од МНР во Софија до КТА во Битола за учество на населението) (сн. 1, 7-14, 27, 34, 72-74, 43-48, 50-57, 66-74)

- протестни митинзи и резолуции во Лерин, Битола и Кичево против турската изборна политика (сн. 15-26, 28-33, 72)

- статистички податоци за бројноста на населението (по верска и народносна припадност) и неговиот гласачки одзив. (сн. 2-6, 36-40, 57-65)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 230

ДЕЛО: 6

март-септември 1909

Преписка бр. 3 ДЕ МНР во Софија и КТА во Солун за:

- отворањето на полициското училиште во Солун (сн. 1)

- повлекувањето на италијанските жандармериски офицери од Македонија. (сн. 2-15)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 231

ДЕЛО: 6

мај-јуни 1908

Преписка бр. 1 со МНР во Софија за:

- реформите (турски проект) во Македонија. (сн. 1-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 232

ДЕЛО: 6

април-август 1908

Преписка бр. 2 со МНР во Софија за:

- обиколката на главниот инспектор Хилми-паша и цивилните агенти низ Македонија во врска со реформите. (сн. 1-4)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 233

ДЕЛО: 6

јули-август 1908

Преписка бр. 23 со МНР во Софија за:

- Младотурската револуција и прогласувањето на Уставот (свечени манифестации и прослави во чест на учесниците во револуцијата, меѓу кои и македонски чети и војводи: Апостол, Сандански и др.) (сн. 1-9, 12, 13, 20-23, 29-37, 47, 58, 59)
- дејноста на Младотурскиот комитет (собранија, законски проекти, програми, меморандуми и прокламации) (сн. 24-28, 34-37, 61, 63-83, 89-91, 132-135, 194-198, 217-218, 234, 235, 136-150, 151-216, 247-252)
- односот на Младотурскиот комитет кон Внатрешната организација и групата на Сандански (сн. 53-54, 84, 92-97)
- односот на Младотурскиот комитет кон Грците и Србите и нивните организации (сн. 39, 40, 43-46, 103-105, 107 и обратно сн. 110-117, 168-181)

- мисијата на лондонскиот Балкански комитет (секретарот Мур) во Македонија (сн. 121-123)
- односот на Младотурскиот комитет кон Албанците (сн. 48-52, 124-127)
- инструкции од МНР во Софија како да се однесува КТА во Битола и во Солун спрема Младотурскиот комитет и неговите водачи и законските проекти. (сн. 62, 98-101)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 234

ДЕЛО: 6

мај-октомври 1908

- Преписка бр. 23 со МНР во Софија и КТА во Солун за:
- Младотурската револуција, прогласувањето на Уставот
 - меморандумот од Младотурскиот комитет до владите на конзулите на големите сили, битолскиот валија и др. (сн. 1-9, 43-55, 59-63, 69-71, 94-102)
 - апелите и повиците од Младотурскиот комитет (Нијази-ефенти) до сите христијански општини и отомански граѓани за борба за нов конституционен систем кој им гарантира еднаквост на сите народи и народности (сн. 19-30, 56-58, 64-68, 72-74, 118-122, 138-139)
 - Прогласот на Конституцијата и прославата и одбележувањето на тој чин (сн. 93, 105-117, 123-128, 133-136)
 - учеството на четите и војводите (Сандански и Паница) во прославата на Конституцијата (сн. 129-132, 137-139, 145-150)
 - пред и по воспоставувањето на Конституцијата, задушвање на младотурското движење и режим. (сн. 31-42, 151-158)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 235

ДЕЛО: 6

февруари-април 1908

Преписка бр. 21 со МНР во Софија, КДА (Гешов) во Цариград за:

- теророт (насилства, претреси и напади) од турската војска и власт врз населението во леринските села: Долно Котари, Воштарани, Веспина, Горно Каленик, Врбени, Невеска и Сакулево, Плчишта (Мариовско), Драгош (Битолско) (сн. 4-9, 23-24)

- ноти подадени од КТА (Нетков) во Битола до конзулите на големите сили во Битола. (сн. 1-3, 10-17)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 236

ДЕЛО: 6

февруари 1908

Преписка бр. 20 со КДА (Гешов) во Цариград за:

- жалби од жителите на селата: Косинец, Врбник (Корчанско) за теророт од турската војска. (сн. 1-7)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 237

ДЕЛО: 6

мај 1908

Преписка бр. 19 со КДА (Гешов) во Цариград за:

- теророт (насилства, убиства) од турски војници врз охридските села: Турје, Горно Дебарца, Врбени и Слатина за да го предадат скриеното оружје. (сн. 1-2)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 238

ДЕЛО: 6

мај 1908

Преписка бр. 18 со КДА (Гошов) во Цариград за:

- теророт (насилства, убиства) од турски војници врз селата од Преспанска кааза. (сн. 1-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 239

ДЕЛО: 6

јануари-мај 1908

Преписка бр. 15 со КДА (Гешов) во Цариград за:

- терор (насилства, убиства и грабежи) од турската војска врз селата: Лисолај, Лопатица (Битолско), Просинец, Каленик, Желево, Хасаново (Леринско) и Статица (Костурско).

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 240

февруари-март 1908

Преписка со МНР (Паприков) во Софија и КДА (Гешов) во Цариград за:

- теророт (насилства, убиства, особено на поранешни четници) од турските војници врз селата: Блаца, Вишени, Шестево, В'мбел, Кономлади, Билишча, Д'мбени, Руља, Смрдеш, Брезица (Костурско) (сн. 1-8, 22-26)

- постапките и нотите од КТА во Битола до конзулите на големите сили во Битола против теророт. (сн. 1-3, 5-7, 9-21)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 241

јануари-декември 1908

Преписка со МНР (Паприков) во Софија, КТА во Солун:

- податоци за воената состојба (воен материјал и персонал, создавање на нови воени единици и нивно движење) во Битолскиот вилает. (сн. 1-33)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 242

ДЕЛО: 6

февруари-април 1908

Преписка бр. 32 со КТА во Солун за:

- теророт (насилства, убиства и грабежи) од турската власт и војници врз населението во Солунскиот вилает. (сн. 1-4)

ФОНД: БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ - БИТОЛА (1897-1910)

МФ - 4314

ГОДИНИ: 1898-1910

СНИМКИ: 1797

ДОЛЖ. М.

ЈАЗИК: бугарски, француски, турски

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 243

февруари 1908

мај 1908

Писма до Министерството за надворешни работи, молби од лица до Цариградското дипломатско претставништво во врска со убиства и насилства на турски чети:

- убиство на жител од с. Дреничево, Костурско, од страна на Турци - качаци (сн. 1)

- влошување на положбата во Крушевско - примери на убиства, насилства и др. (сн. 3-6)

- жалба до бугарскиот агент од селаните од с. Боишта, Лесково, Церово (Демирхисарско) поради убиства на нивни соселани од страна на турското население, барање од селаните од с. Света, Демирхисарско, Агентството да се застапи пред турските власти да ги заштити од Турците од околните села (сн, 7, 8)

- дејствување на различни вооружени чети, примери за злосторства на турски и други банди (сн. 9-18)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 244

август 1908

јануари 1909

Извештаи до Министерството за надворешни работи во врска со формирањето и работата на мешовитата комисија за решавање на црковните спорови:

- црковно-училишните спорови меѓу егзархисти и патријаршисти - “Грци” и “Бугари”); обраќање до Министерскиот совет; процеси на отцепување на населението од Патријаршијата; изнаоѓање начини за решавање на црковните спорови; тешка положба во Македонија поради дејствувањето на разни терористички банди; решавање на прашањето за црковната сопственост; право на определување на општините за црковна надлежност на Патријаршијата или Егзархијата (2/3 од бројот на населението); решавање на проблемот за правото на користење на црквите во општините (сн. 9-19)

- решавање на црковно-училишните спорови меѓу “Бугарите” и “Грците”; настојување на “бугарските” општини да се забрза решавањето на спорите, да се постават бугарски учители (сн. 20, 21)

- проблеми при преминувањето на некои селани во одредени села под надлежност на Егзархијата; користење на селските цркви градени со заеднички средства на патријаршистите и егзархистите; обраќање за решавање на овие проблеми до Министерскиот совет (Монавибето) како привремена мерка на комисијата; незадоволство на егзархистите од црковниот статус-кво на Хилми-паша (сн. 22, 23)

- состојбата на црковно-училишните прашања во “бугарските” општини; список на сите црковно-училишни спорови по каази и села заради информирање на конзулатите на големите сили. (сн. 24-47)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 245

април 1908

Извештај до Министерството за надворешни работи во врска со утврдувањето на поранешниот велешки митрополит Авксентиј за киријарх на Пелагониската епархија. (сн. 1-3)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 246

јануари 1908

Преписи од писма на Бугарското дипломатско агентство во Скопје во врска со истерувањето од Паланка српски учители и свештеници и преминувањето на Куцовласите во Кочани под надлештво на Патријаршијата:

- положбата во Паланечка кааза, истерување на 3 српски учители, преследување на српски свештеници (сн. 1); (слабо читливо)

- известување дека во Кочани Власите, кои отсекогаш ја признавале Егзархијата, властите ги запишувале како патријаршисти. (сн. 2, слабо читливо)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 247

април 1908

мај 1908

Преписка со Министерството за надворешни работи во врска со наредбата до бугарските митрополити и др. да не контактираат со кнежевските агенства преку официјални писма:

- одземање на службената преписка на “бугарската” општина во Костур со Кнежевското агенство и забрана на валијата бугарските духовни власти да имаат кореспонденција со трговските агенства (сн. 1-2)

- заверен препис на тескерето на охридскиот кајмакам, писмо од кајмакамот до охридскиот митрополит со известување дека духовните претставници и свештениците на “бугарските” општини не треба да се допишуваат со бугарските трговски агентства, да не кореспондираат официјално со бугарските духовни власти; за решавање на некои меѓусебни прашања да се користат приватни писма. (сн. 3-8)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 248

март-јуни 1908

Извештаи до Цариградското дипломатско претставништво во врска со апсењето лица поради учество во комитетите и др.:

- извештај за извршените претреси и апсења во с. Долно Которино, Леринско, имиња на задржаните лица, опис на селото, училиштето и црквата, број на егзархиски и патријаршиски куќи (сн. 1-2)

- известување за затворањето нови лица во леринскиот затвор; прилог - список на 16 лица (сн. 3-5)

- апсење на 8 лица од Костурско поради најдено шифрирано комитетско писмо (сн. 6)

- белешка со податоци за некои лица од Прилеп, меѓу кои и бившите војводи П. Николов и И. Смичков (сн. 7); известување дека турските власти на прилепските гробишта ја откриле архивата на тамошниот “бугарски” револуционерен комитет, во неа и писмото за убиствата на Сарафов и Гарванов; апсење на жители на гр. Прилеп и Прилепска кааза, меѓу кои и свештеникот М. Смичков, брат на војводата И. Смичков (сн. 7-10)

- претрес во прилепското Бугарско намесништво, во машкото класично училиште; повеќе претреси во градот; пребегнати и уапсени лица. (сн. 11-12)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 249

август 1908

септември 1908

Писма до Министерството за надворешни работи и до Трговското агентство во Солун во врска со формирањето и дејноста на бугарските конституциони клубови во Турција, Македонија и Одринско; формирање на Конституциониот окружен конгрес во Битола; програма на Сојузот на конституционите клубови во Турција;

- формирање Политички клуб составен од повеќе сталежи во Турција; цели и задачи; изработка на политичка програма за дејствување во новите услови во Турската Империја (сн. 1-3);

- политичка програма на конституционите политички клубови во Турција; избор на претседателство и членови (сн. 4-9)

- одржување на првиот основачки конгрес на Битолскиот бугарски конституционен клуб, учество на 37 делегати од повеќе каази на Битолскиот вилает (сн. 10-12)

- покана до граѓаните за учество на Битолскиот конституционен конгрес со програма; извештај до Министерството за надворешни работи за одржувањето на конгресот во Солун; програма на бугарските конституциони клубови во отоманската држава. (сн. 13-18)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 250

февруари 1908

октомври 1908

Преписи од извештаи на бугарските дипломатски агентства во Солун и Цариград во врска со разни настани, убиства и др. во Солунскиот вилает и список на ранети “Бугари” од страна на грчки чети:

- малтретирање на мирното население во Дојран од страна на Мехмед-беј (сн. 2-3)

- извештај на управникот на Солунското агентство за убиството на трговецот Васил Тошев од Воден (сн. 4)

- извештај за потпалувањето на конакот на чифликот Ликовишча, Караферијска кааза (сн. 5)

- список на убиени и ранети “Бугари” од страна на грчки чети во текот на 1907 година (сн. 6-11)

- список на убиства извршени од страна на Турците врз “Бугарите” во Солунскиот вилает во текот на 1907 година. (сн. 12-13)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 251

февруари 1908

Преписи од писма до Министерството за надворешни работи и Дипломатското агентство во Цариград; молба од затворениците на битолскиот затвор за подобрување на нивната положба; бегство од затворот на грчки затвореници:

- копија на молбата до рускиот и австрискиот конзул во Битола во врска со положбата на затворениците во битолскиот затвор “Катилхан” (сн. 1-2)

- молба на “бугарските” затвореници во битолскиот затвор “Катилхан” до рускиот и австроунгарскиот конзул (сн. 3)

- покана за отворањето на I основачки окружен конгрес на Битолскиот конституционен клуб (сн. 13)

- известување за отворањето на Првиот основачки конгрес на бугарските конституциони клубови во Македонија и Одринско одржан во Солунската женска гимназија (сн. 14)

- известување за одржувањето на втората седница на бугарските конституциони клубови во Македонија и Одринско. (сн. 15, 16)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 250

февруари 1908 - октомври 1908

Извештаи од дипломатските агентства во Цариград и Солун во врска со убиства и други настани во Солунскиот вилает и список на ранети и убиени лица од грчките чети во текот на 1907 година:

- извештај за сверското однесување на Турчинот Мехмед-беј од Дојран кон мирното население (сн. 1-3)

- список на ранети и убиени “Бугари” во Солунскиот вилает од страна на грчки банди во текот на 1907 година. (сн. 6-13)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 251

февруари 1908

Преписи од писма до Министерството за надворешни работи во Софија и бугарските дипломатски агентства во врска со положбата на затворениците на битолскиот затвор и бегството на некои затвореници:

- обраќање на “бугарските” затвореници во битолскиот затвор до рускиот и австроунгарскиот конзул со молба да се заложат за подобрување на нивната положба (сн. 1, 2)

- извештај за бегството од битолскиот затвор на неколкумина грчки затвореници; имиња на фатените, убиените и ранетите затвореници (сн. 4-6)

- извештај за обидот за бегство од затворот на грчки затвореници. (сн. 4-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 252

јануари-мај 1908

Преписка со Министерството за надворешни работи во врска со состојбата во битолските затвори:

- статистички податоци за бројот на затворениците во битолските затвори и нивниот национален состав (сн. 1-7)
- податоци за затворениците осудени за криминални престапи (сн. 8-10)
- за акциите на разбојничката банда формирана од турски затвореници ослободени во битолскиот затвор. (сн. 11-12)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 253

февруари-март 1908

Писма до Министерството за надворешни работи и Цариградското претставништво, белешка до конзулите на големите сили во врска со насилствата на аскерот за време на претресите во Ресенско, убиства на четници:

- насилства, малтретирање и убивање од страна на турската војска за време на претресот во с. Крушје, Битолско, заради фаќање на четникот Андон Фиданов (сн. 1-3);
- нота до конзулите на големите сили во врска со однесувањето на турската војска за време на претресите
- извештај за претресите во Ресен како резултат на предавството на Христо Николов - апсења, малтретирање на населението (сн. 9-10)
- писмо до русиот конзул во Битола од селаните на с. Крушје и Лифека во врска со претресите и апсењата во нивните села (сн. 11)
- извештај за претресот во с. Подличени, Ресенско. (сн. 12, 13)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 254

март 1908

јануари 1909

Извештаи до Министерството за надворешни работи, Цариградското претставништво во врска со разни настани во Битолскиот вилает; убиства и др.:

- извештај за убиени селани од страна на турски и грчки чети (сн. 1-5)
- убиства, апсења, палење куќи, грабнување деца заради одмазда и откуп (сн. 6, 7)

- грабнување селани заради откуп од страна на арнаутска банда (сн. 11-13)
- примери на судири и насилства меѓу “Бугари” и гркомани (сн. 14-18)
- насилства вршени врз населението од страна на грчкиот терористички комитет, убиство на Димко-војвода (сн. 19-21)

- насилства и убиства од страна на Турци и гркомани врз мирното население (сн. 22-24, 25-28)

- извештај за случајот на прилепскиот пазар каде што биле убиени и ранети неколку лица од страна на турски војник, и за други случаи на насилства (сн. 33-40)

- белешки, информации и др. на француски јазик во врска со случајот на прилепскиот пазар на 28 ноември 1908 година (сн. 41-51)

- упатство од Министерството за надворешни работи во Софија за начинот на доставување на разни акти до конзулите на големите сили (сн. 52-53)

- извештај за протестот на прилепските граѓани до битолскиот валија и Комитетот “Обединување и напредок” во врска со новото општествено устројство во каазата и престапните дејства на тамошните органи на власта кон месното население (сн. 54)

- извештај во врска со прилепската афера од 28 ноември, судбината на војникот - убиец, мерките што ги презела власта и сл. (сн. 55-57)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 255

јануари 1908

јануари 1909

Преписка со Министерството за надворешни работи, писма до Дипломатското агентство во Цариград во врска со апсењето и екстернирањето на австрискиот граѓанин Новак обвинет за врски со комитите; смената на битолскиот валија и др.:

- известување за аферата во врска со апсењето на австрискиот граѓанин Новак; претрес во станот на Новак и негово апсење поради најдени писма како доказ за врски со Комитетот (дел од писмото шифрирано) (сн. 1-3)

- извештаи во врска со истражната постапка околу обвинението на Новак за односи со “бугарските” комитети, фабрикување на бомба и снабдување на четите со оружје; помилување на Новак и негово оддалечување од границите на Турција (сн. 4-11)

- заминување на валијата Хавзи-паша во 15-дневна обиколка на вилаетот (сн. 12)

- строго доверливо шифрирано писмо од Министерството за надворешни работи во Софија до агентот во Битола за врските на Хилми-паша со Турскиот комитет и раководството на албанската еманципација преку драгоманот на италијанскиот конзулат, Александар Балтадор (сн. 14); шифриран одговор со податоци за ова лице како неодговорен пијаница и рушветџија (сн. 15, 16)

- извештај за впечатоците на валијата Хавзи-паша од неговото патување во Прилеп, Крушево и Кичево; за производството на памук и свила; за потребата од мерки за подобрување на состојбата (сн. 17, 18)

- список на судските чиновници во Битола (сн. 19)

- писмо на старотурски јазик (сн. 20)

- извештај до Министерството за ослободувањето од должност на валијата Хавзи-паша и назначувањето на Фахри-паша; коментари и претпоставки дека оваа смена ја издејствувал Младотурскиот комитет; за церемонијата на назначувањето на валијата; за приемот на конзуларното тело; податоци за дотогашната работа на Фахри-паша (сн. 21-26)

- извештај за посетата на Фахри-паша на Бугарското агентство; за изразените желби на валијата за пријателство и соработка со Бугарија, дури и сојуз на двете земји; извештај на управникот на Трговското агентство во Серез

со податоци за Фахри-паша, за неговите лични и професионални квалитети, за неговата работа; упатство од Министерството за продолжување на контактите со новиот битолски валија во смисла на зближување на Бугарија со Турција. (сн. 27-35)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 256

јуни-август 1908

Преписка на Министерството за надворешни работи во Софија со претседателот на Бугарската црковна општина во Костур; молби, потврди и др. во врска со барањата и доделената помош на настраданите за време на востанието од 1903 година:

- молби од разни лица со барање помош; извештаи за испратената помош и потврди за добиените средства (сн. 1-7)

- преписка во врска со барањето помош од селаните од с. Збжде и Присовјани, Охридско што настрадале за време на востанието од 1903 година (сн. 8-14)

- преписка со охридско-преспанскиот митрополит Методиј во врска со распределбата на доделените средства како помош за настраданите селани во 1903 година (сн. 15-29)

- преписка со претседателот на Бугарската црковна општина во Костур во врска со доделената помош за настраданите селата Косинец и Вишени од последните грчки напади. (сн. 30-34)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 257

декември 1908

мај 1910

Преписка со Министерството за надворешни работи во врска со мерките против србоманите во Битолскиот вилает:

- преписка во врска со мерките преземени против србоманите од Лазарополе: список на србоманите што се наоѓаат на работа во Бугарија и барање тие да се казнат со високи порези или да се истераат од земјата (сн. 1-5)

- свидетелства за крштевање на разни лица и уверенија издадени на разни лица дека ја признаваат Св. егзархија (не се србомани) (сн. 6-14)

- списоци на селани од с. Јабланица, Кичевско што се на печалба во Бугарија; барање да се провери каде се наоѓаат во Бугарија и да им се бара свидетелство дека ја признаваат Св. Егзархија. (сн. 15-21)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 258

октомври 1908

февруари 1910

Извештаи до Министерството за надворешни работи во врска со убиството на турскиот чиновник Јово Ивановиќ; апсења на жители на Битола, нивно малтретирање во затворот и зулуми на турските власти:

- препис на декларацијата на Битолскиот окружен револуционерен комитет во врска со извесното заладување на односите со Младотурскиот комитет “Обединување и напредок” (сн. 1-2)

- известување до Министерството за надворешни работи за пронаоѓањето на трупот на поранешниот револуционер од групата на Ј. Сандански, Јово Јовановиќ, назначен за инспектор на бугарските и српските училишта во Битола; претпоставки дека е убиен на закажаната средба со војводата Георги Касапчето поради договорот во врска со ослободувањето на некои војводи уапсени од младотурците; претпоставки дека убиството е резултат на пресметки меѓу клубната организација и санданистите (сн. 3-7)

- враќање на турските власти на стариот пат на самоволија и беззаконие; дејствување на фанатизираната клика на Нијази-ефенди; апсење на истакнати

личности од месната интелигенција како сомнителни за убиството на Ј. Јовановиќ, испрашувања, терор врз невини луѓе (сн. 8-12)

- писмо до валијата Халил-беј на бугарски и француски јазик со протест поради масовните апсења на “чесни отомански граѓани” во врска со убиството на Ј. Јовановиќ; извештај за наводно постоење на Револуционерен бугарски комитет кој вршел влијание на истражната комисија; примери за лица обвинети за убиството кои во тоа време не биле ни присутни; заинтересираност на Албанскиот клуб; своеволие и незаконие во турските судови (сн. 22-32)

- старотурски текст (сн. 33)

- писмо до Министерството на правосудството и др. установи од мајките, сестрите и сопругите на 27 лица уапсени по повод убиството на Ј. Јовановиќ (сн. 35-39)

- старотурски текст (сн. 40)

- барање до Министерството на правосудството од уапсените лица да им се обезбеди правото на одбрана (сн. 41-45)

- писмо до рускиот генерален конзул во Битола, Кал, по повод убиството на Ј. Јовановиќ - барање делото да се префрли од воен во граѓански суд, на обвинетите да им се обезбеди адвокатска одбрана (сн. 46)

- разгледување на делото за убиството на Ј. Јовановиќ, непочитување на турскиот Устав (сн. 47-67)

- непочитување на правата на уапсените лица, кршење на членови од Уставот (сн. 68-72)

- декларација до валијата Халил-беј на бугарски и француски јазик: протест на еснафите од Битола против сомнението дека убиството на Јово Јовановиќ е дело на некаков “бугарски комитет” (сн. 73-79)

- писмо до Бугарскиот конституционен клуб во Битола од нелегалните војводи на Битолскиот револуционерен округ кои бараат да се состанат со 3 членови на Конституциониот клуб и 3 членови на Младотурскиот комитет (сн. 80-83)

- писмо на Георги Мучитанов-Касапчето до битолскиот валија: за законот за четите; за причините за одметнувањето на војводите од Битолско; барање да им се даде можност да се легализираат (сн. 84-88)

- старотурски текст (сн. 89)

- телеграма од битолските еснафи до Министерството на правосудството со барање да им се обезбеди адвокатска одбрана на обвинетите за убиството на Ј. Јовановиќ и судењето да биде јавно (сн. 90)

- извештај на бугарскиот агент во Битола до Министерството за надворешни работи во врска со судењето на обвинетите за убиството на Ј. Јовановиќ; протест и оставка на лицата одредени за одбрана на обвинетите (сн. 91-100)

- старотурски текст сн. 101

- писмо на бугарски и француски јазик до битолскиот валија од адвокатите на обвинетите: протест поради неправилностите и нивна оставка (сн. 102-104)

- телеграма за ослободувањето на 22 лица обвинети за убиството на Ј. Јовановиќ; извештај со имињата на ослободените и осудените лица (сн. 105-112)

- ургенција на рускиот, австроунгарскиот, италијанскиот и англискиот конзул за намалување на казната на обвинетите (сн. 113-114)

- белешки од испрашувањето на обвинетите; приватна кореспонденција во врска со убиството на Ј. Јовановиќ (сн. 115-146)

- исечоци од весници во врска со убиството на Ј. Јовановиќ. (сн. 147-155).

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 259

јануари-октомври 1908

Преписка на Кнежевското трговско агентство во Битола во врска со дејноста на бугарските комитети и четите во Солунскиот вилает; разни напади и убиства; ранувањето на Сандански:

- извештај за дејноста на комитските чети и бугарските комитети во Солунскиот вилает (сн. 1-2)

- извештај за судирот меѓу комитска и грчка чета кај с. Бахово, Караџа и демант на оваа вест (сн. 3-4)

- убиство на двајца Грци од с. Вешик од четници и судир меѓу аскерот и четата на војводата Арабаџи Делџо кај с. Сакавче, Серско (сн. 5-6)

- напад на двајца четници врз претседателот на општината Кукуш, архимандритот Антим Врбанов, поради негово предавство (сн. 7)

- извештај за доаѓањето во Солун на едно лице кое донело вести за дејноста на Сандански - уништување на неговите противници, казнување на шпиони и с. (сн. 8-9)

- телеграма за атентатот на Ј. Сандански извршен од бившиот прилепски војвода Таљо Николов. (сн. 10)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 260

јануари-ноември 1908

Преписка на Кнежевското трговско агентство во Битола во врска со дејноста на Револуционерната организација, комитските чети и Бугарскиот конституционен клуб во Битола:

- известување на агентот во Скопје дека малешевскиот војвода Иван Странцата им се предал на властите и бил помилуван (сн. 1)

- ракопис од непознато лице (нечитлив) за собирањето на даноци (бедели); за турски напади на христијански села; за собирањето потписи од кметовите наводно заради градење телеграф и др. (сн. 2-4)

- строго доверливо писмо до Министерството за надворешни работи со известување дека окружното тело на Внатрешната организација соопштило дека главниот инспектор при Егзархијата ќе биде убиен доколку дојде во Битола (сн. 5-7)

- неколку извештаи за тоа дека селата Дерман, Покровник и Ерзен (Езерани) од Ресенска нахија им го предале оружјето на властите и ветиле дека нема да одржуваат врски со четите и комитите од Бугарија (сн. 8-13)

- извештај за насилства и грабежи врз невиното население извршени од комитетски луѓе; напад на чета на с. Чучер поради откажувањето да му плати данок на Комитетот; изнудување пари од месни и странски граѓани од страна на Бугарскиот комитет (сн. 14-18)

- ширење гласини од грчкиот конзул Димарас за некаков заговор против персоналот на грчкиот конзулат организиран од Бугарскиот комитет (сн. 19-23)
- ширење вести во Цариград дека населението во македонските вилаети подготвува востание за да го привлече вниманието на големите сили (сн. 24)
- старотурски текст сн. 25
- известување дека Балканскиот комитет во интерес на “бугарското дело” ѝ препорачува на Внатрешната организација на претстојниот конгрес јавно да ја искаже својата лојалност и поддршка на уставниот режим во Турција (сн. 26, 27)
- за неразумното однесување на некои војводи (Чаулев, Ѓурчин) и последиците од тоа за населението (сн. 28, 29)
- известување дека Младотурскиот комитет добил телеграма од претседателот на лондонскиот Балкански комитет, во која се велича младотурскиот повик за воспоставување уставен режим во Турција (сн. 30, 31)
- Битолскиот окружен револуционерен комитет го известува Младотурскиот комитет за теророт на грчките чети врз населението (нечитливо сн. 32, 33)
- писма на француски јазик од Битолскиот окружен револуционерен комитет до Младотурскиот комитет во врска со теророт на грчките чети врз населението (сн. 34-42)
- писмо од Бугарскиот конституционен клуб до битолскиот валија Хавзи-паша за злоупотребите на Грците и теророт врз мирното македонско население (сн. 43-48)
- битолскиот агент го известува Министерството за надворешни работи во Софија дека во битолскиот весник “Монастир” излегло соопштение дека од буџетот на трите македонски вилаети било одобрено 3000 гроша за да се следи движењето на бугарските, грчките и на српските чети. (сн. 49, 50)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 261

септември-ноември 1908

Извештаи до Министерството за надворешни работи, препис од резолуција и др. во врска со прогласувањето на независноста на Бугарија:

- писмо од бугарскиот агент во Битола до бугарскиот цар Фердинанд I со честитки поради воспоставувањето на Царството Бугарија; телеграма со благодарност од царот (сн. 1, 2)

- извештај до Министерството за надворешни работи дека во вилаетската управа дошла телеграма со известување дека Бугарија се прогласила за независна; реакции на Младотурскиот комитет, турското и “бугарското” население; организирање митинзи на населението во знак на протест против нарушувањето на Берлинскиот договор, со учество на сите општини (сн. 3-12)

- обраќање до сонародниците (нецелосно) во врска со осамостојувањето на Бугарија и приклучувањето на Босна и Херцеговина кон Австро-Унгарија (сн. 14)

- писмо од Министерството за надворешни работи до бугарските трговски агенти со кое се демантираат властите дека Бугарија наводно се подготвувала за војна со Турција (сн. 15)

- извештај на агентот во Битола за неговата посета на валијата со цел да ги пренесе желбите на бугарската царска влада за мирољубива и лојална политика кон Империјата (сн. 16, 17)

- инструкции на Министерството за надворешни работи до агентот во Битола да ги убеди членовите на Комитетот дека Бугарија не сака војна со Турција туку искрени и пријателски односи (сн. 18, 19)

- положбата во Турската Империја по осамостојувањето на Бугарија; организирање митинзи за да се нарушат односите меѓу муслиманското и христијанското население; “прогласот до сонародниците” (сн. 20-23)

- телеграма потпишана од Акиф-паша од името на 500 души албански првенци кои протестираат во врска со прокламираната независност на Бугарија и присоединувањето на БиХ кон Австро-Унгарија; покана до сите конституциони клубови во градот да се приклучат кон протестот (сн. 24-26)

- старотурски текст сн. 27

- бојкот на стоките од австриско потекло; воспоставување трговски односи на Младотурскиот комитет со италијанските фабриканти и производители; договор на Младотурскиот комитет со Албанската лига бојкотот да се распротрани и во Албанија. (сн. 28-30)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 262

јануари 1908

декември 1908

Извештаи до Министерството за надворешни работи во врска со основањето и должностите на конституционите клубови во Битола; своеволија и грабежи на турските војници; програма на Битолскиот османлиски обединителен комитет:

- извештај на бугарскиот агент во Битола за самоволијата и кражбите на турскиот аскер вршени врз населението од селата во Паланечка кааза; нота на француски јазик до конзулите на големите сили (сн. 1-2)

- осветување на локалот на Албанската лига во Битола; конституирање на Лигата во политички клуб со управен комитет под претседателство на Фехин-беј; настојување на Албанците центарот на својата акција, како и нивниот Централен револуционерен комитет, да ги пренесат во Битола; планови за издавање весник што ќе ги штити албанските интереси во Турската Империја; услови за бугарско-албанско зближување (сн. 3-5)

- покана до бугарскиот агент да присуствува на отворањето на клубот на Албанците “Заедништво” (“Башкими”) на албански, француски и турски јазик; известување на агентот до Министерството за надворешни работи дека бил поканет од Албанскиот клуб во Битола за почесен член на овој клуб (сн. 6-9)

- известување за отворањето на Српскиот конституционен клуб во Битола; избор за членови на парламентот од 30-те истакнати Срби во Македонија (сн. 10, 11)

- програма на Битолскиот османлиски обединителен клуб (сн. 12, 13)

- известување до Министерството за надворешни работи дека по наредба на ЦК на Српскиот конституционен клуб во поголемите македонски центри се одржани јавни конференции по повод анексијата на БиХ од страна на Австро-Унгарија; прифаќање на оваа акција од страна на Младотурскиот комитет поради интересот да се возбудат духовите против Австро-Унгарија (сн. 14-16)

- известување дека по иницијатива на Комитетот “Напредок и обединување” во Битола е формиран и Меѓународен клуб. (сн. 17)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 263

април-ноември 1908

Писма до Цариградското дипломатско претставништво, Министерството за надворешни работи во врска со акциите на албанските разбојнички банди:

- напад на христијанско село од страна на 15-члена арнаутска банда и грабнување на 13-годишниот Митре Саров; нота на француски јазик поради грабнувањето на Саров; извештај за резултатите од интервенцијата на големите сили кај вилаетската управа и кај конзулите (сн. 1-12)

- писмо на грабнатиот Митре Саров до родителите со барање да обезбедат откуп за да го ослободат од разбојниците (сн. 13-16)

- известување за издавањето султанско ираде за помилување на 10 разбојници што долго време дејствувале самостојно на чело на банди (сн. 17, 18)

- извештај за мерките преземени за ослободување на М. Саров со давање откуп од страна на “бугарската” општина во Дебар (сн. 19, 20)

- повторно заживување на разбојништвото; формирање на турско-албанска разбојничка чета во Охридско; формирање потера по четата од страна на српскиот војвода Мицко со учество на српскиот учител и неколку србомани; прогласување на српскиот војвода како орган на заштита на населението како резултат на врските со турската управа и доказ за непреченото ширење на српската идеја преку српската пропаганда. (сн. 21-24)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 264

август-октомври 1908

Преписка со Министерството за надворешни работи во врска со организирањето арнаутска чета со цел да дејствува против српските чети во Дебарско и во Кичевско:

- писмо на Евгени Гаврилов од с. Галичник за ширењето на српската пропаганда во Дебарско и Поречието со насилства и терор како и со голема материјална поддршка на српската влада; за договорот меѓу него и поранешниот агент да формираат арнаутска чета за борба против српските чети која ќе биде платена од бугарското агентство; барање средства за израмнување на сметките со Арнаутите (сн. 1, 2)

- извештај до Министерството во Софија во врска со барањето на Е. Гаврилов; негативен одговор на Министерството. (сн. 3-6)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 265

јануари-декември 1908

Преписка со Дипломатското агентство во Цариград и Министерството за надворешни работи во Софија во врска со дејноста на српските чети во Македонија:

- извештај за дејствувањето на српските чети во Скопскиот санџак; престрелка меѓу српските чети на војводите Серафим Смилјанец и Денко Чумлевац и четата на војводата Георги Капитан (сн. 1)

- преписка на бугарски и француски јазик во врска со писмото на српскиот војвода Јован Бабунски, со кое тој ги кани селаните од велешкото село Крива Круша, под закана со убиства, да го прифатат србизмот (сн. 2, 3)

- преписка на бугарски и француски јазик во врска со убиството на браќата Диме, Веле и Ташо Кондови од с. Мажунчишта, Прилепско од страна на српска чета (сн. 5-14)

- движење на српски чети во Прилепско; напад на селото Орловец (сн. 15-19)

- извештај на Бугарското дипломатско претставништво во Белград за испраќањето чети од Србија во Македонија; судир меѓу турскиот аскер и српска чета кај с. Секирча, Прилепско; дејствувањето на грчки чети во Битолско и српски чети во Прилепско; напад на српски чети на с. Мажучишта и Секирци поради откажувањето на селаните од посрбување; жалби поради дејноста на српски и грчки чети во Македонија (сн. 20-33)

- наредба на Централниот комитет во Белград до војводите на српските чети во Македонија привремено да ги сопрат дејствата поради стравувањето на официјалните кругови во Белград од српско-бугарска војна (сн. 34-35)

- известување на бугарското дипломатско претставништво во Белград дека Н. Михајлов од Кичевско и А. Силјановиќ од Св. Врач се испратени од Белградскиот комитет со цел да убијат некои лица што ги сметаат за непријатели на Србите (сн. 36)

- известување за пристигнувањето во Прилеп на 6 српски војводи со 46 души четници; зближување на Србите со Грците (сн. 37-39)

- известување за пристигнувањето во Битола на 10 српски четници на чело со војводата Мицко (сн. 40)

- преписка во врска со обезбедувањето 1500 лева за откуп од српските разбојници на двајца селани од Ресенско. (сн. 41-45)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 266

март 1908

ноември 1909

Преписка со Министерството за надворешни работи во врска со српската пропаганда во Битолскиот вилает:

- известување на агентот дека српската пропаганда издала еден календар со податоци за српските училишта и цркви во Скопско (сн. 1)

- почетоци на српската пропаганда во Ресен; заплашување и уценување на населението со цел да го прифати србизмот; грабнување на внукот на Крсто Војводата (сн. 2-4)

- преписка меѓу архијерејскиот намесник во гр. Кичево свештеникот Стефан со заменикот на пелагонискиот митрополит Атанас Алтипармаков во врска со ширењето на србоманството и за заедничкото користење на црквата меѓу србоманите и гркоманите (сн. 5-7)

- пристигнување во Битола на францускиот воен аташе Отомасон; средба со српскиот конзул Михајловиќ (сн. 8-10)

- обиколка на конзулот Михајловиќ на градовите Крушево, Прилеп, Дебар, Кичево, Охрид и Ресен; спор меѓу “србоманите” и “гркоманите” во Кичево (сн. 11-118)

- апсење и затворање во Врање на Пандо Велјанов, поранешен четник (сн. 19-20)

- расправи меѓу “Бугарите” и србоманите во Прилеп; фаворизирање на србоманите од страна на турските власти (сн. 21-23)

- присилно преобразување на населението од страна на српската пропаганда; примери на фаворизирање на српската и грчката пропаганда од страна на турските власти (сн. 24-32)

- насилства на српската чета под водство на војводата Григор Соколовиќ; убиство на “бугарскиот” првенец од с. Никодим; борба на српската пропаганда да ги земе манастирите во с. Слечче и Зрзе, Прилепско; барање средства од страна на агентот заради заштита на манастирите во Прилепско; разгледување пред првостепениот суд во Прилеп на делото на 60 души србомани од с. Зрзе, Слива, Костенци, Слечче обвинети за насилничко однесување во борбите со “Бугарите” за манастирите и училиштата во овие села; историјат на преминувањето на овие манастири и училишта од рацете на “Бугарите” кај србоманите и гркоманите. (сн. 33-45)

ФОНД: 331

ОПИС: 1

АЕ: 267

мај-јуни 1908

Преписка со Министерството за надворешни работи во Софија во врска со договорот меѓу српските и грчките комитети во Македонија и односот на руската влада кон нивната дејност:

- извештај за конгресот на претставниците на српските и грчките комитети свикан во Солун за заедничко дејствување против “Бугарите” во Турција; задачи за заедничко дејствување (сн. 1-5)

- препис од извештајот на Кнежевското дипломатско претставништво во Петроград во врска со постапките што се направени пред руската влада поради разорната дејност на грчките и српските чети во Македонија; ветување на руската влада дека ќе преземе мерки за решавање на личната и имотната безбедност во Македонија. (сн. 6-8)

ФОНД: 334

ОПИС: 2

АЕ: 1

1903-1904

Преписка со Министерството за надворешни работи во врска со одобрените суми за раздавање на загрозените Македонци:

- списоци на настраданите лица на кои им треба помош, известување за одобрената помош; оправдателни документи; списоци на изгорените куќи; списоци на настраданите егзархисти. (сн. 1-21)

ФОНД: 334

ОПИС: 2

АЕ: 2

октомври 1903

јуни 1904

Преписка на Кнежевското трговско агентство во Солун со Добротворната комисија за потпомагање на настраданите Македонци:

- известувања за испратени средства како помош за настраданите Македонци; описи на оправдателни документи; сметкопотврди и др.

(сн. 1-42)

ФОНД: 334

ОПИС: 2

АЕ: 3

ноември 1904

Преписка со Кнежевското дипломатско агентство во Цариград во врска со купувањето зграда за Солунската машка гимназија. (сн. 1-9)

ФОНД: 334

ОПИС: 2

АЕ: 4

август 1904

Одговор на бугарскиот егзарх во Цариград до великиот везир и до дипломатските претставници на големите сили при Великата порта на последниот меморандум испратен од грчкиот цариградски патријарх до истите претставници. (сн. 1-10 на бугарски и француски јазик)

ФОНД: 334

ОПИС: 2

АЕ: 5

1898

Опис на делата на Кнежевското трговско агентство во Солун за 1898 година:

- деловоден протокол на Агентството за 1898 година. (сн. 1-24)

ФОНД: 334

ОПИС: 2

АЕ: 6

1898-1899

Влезен инвентар на Трговското агентство во Солун за 1898-1899 година.
(сн. 1-156)

ФОНД: 334

ОПИС: 2

АЕ: 7

1899

Излезен инвентар на Трговското агентство во Солун за 1899 година. (сн. 1-119)

ФОНД: 334

ОПИС: 2

АЕ: 8

1899

Азбучен регистар на преписката на Кнежевското трговско агентство во Солун. (сн. 1-20)

ФОНД: 334

ОПИС: 2

АЕ: 9

Опис на делата на Кнежевското трговско агентство во Солун за 1900 година (сн. 1-15)

ФОНД: 334

ОПИС: 2

АЕ: 10

Влезна преписка (сн. 1-52)

ПОПИС НА ОБРАБОТЕНИ МИКРОФИЛМОВИ:

(Предговор)

МФ - 4297

МФ - 4298

МФ - 4299

МФ - 4301

МФ - 4300

МФ - 4302

МФ - 4303

МФ - 4304

МФ - 4305

МФ - 4306

МФ - 4307

МФ - 4310

МФ - 4311

МФ - 4312

МФ - 4313

МФ - 4314

РЕГИСТАР НА ЛИЧНИ ИМИЊА

А

Абдул Керим-паша:

Абдул Керим-бег:

Абдул-Хамид:

Абдурахман-бег:

Авксентиј:

Агура, Д.:

Азир-ага:

Акил-бег:

Аким-бег:

Акиф-паша:

Акритас:

Албер, полковник:

Алеко - војвода:

Алексиев, Григор:

Алексо - војвода:

Али-ага Дебраш:

Али-ферид:

Алтипармаков, Атанас:

Амбросиј:

Анастас - војвода:

Ангел-поп:

Андонов, Димитар:

Андреев, Никола:

Андреев, Никола Мокренски:

Андреја, војвода:

Апостол - војвода:

Апостолов:

Апостолова, А.:

Арабаџи, Делко (Дељо):

Аргир - војвода:
Арсо - војвода:
Арсов - војвода:
Арсов, Милан:
Арсов, С.:
Арсов, Славејко:
Арсов, Христо:
Атанасов:
Атанасов, Илија:
Атанасов, Т.:
Атанацковиќ:
Ацев - војвода:
Ацев, Ѓорги:
Ацев, П.:
Ацев, Петар:
Ацев, Петре:
Ацко:

Б

Бабунски, Јован:
Бајрам - ефенди:
Бајрам Науман:
Бајрам - Цура:
Бакалиев, Стојан:
Бакаров, војвода:
Баласчев, Ѓорги:
Балтадор, Александар:
Балтаџиев, Апостол:
Баталов, Коста:
Баучер (дописник на Тајмс):
Бахтијар-паша:
Белјаев (конзул):
Бербер Мустафа:

Бертран, Кристијан:
Беќир (разб.):
Беќир - ефенди:
Бешков (агент):
Биринчето, Блаже:
Блажевски, Андон:
Богданов, Ѓорги (гемиџии):
Богданов, Тодор:
Борис, цар:
Ботев, Христо:
Брајан, капетан:
Брајфорд:
Брдарев:
Брзовец, Ристо Саломон:
Брут:
Буро, Леон:
Буске:
Бутие, Гастон:

В

Вали-паша:
Вангел - војвода:
Ванскалијата, Иван:
Вардас, Г.:
Варналиев, Иван:
Василиос, владика:
Везев, Атон Велев:
Велев, Андреја:
Вели Рамо:
Велко, војвода:
Вељанов (четник):
Велјанов, Пандо:
Веран (фран. офицер):

Верар, Виктор:
Веселиновиќ, М. В.:
Викентиј, владика:
Виченци:
Влаот, Митре:
Владов - лекар:
Владов, Димитар:
Владинова, Ангелина:
Владичева, Николина (учител):
Влашето, Митре:
В'лчев, Ангеле (војвода):
Волканов, учител:
Врбанов, Антим (архимандр.):
Врондос (Вронгас) - гр. војвода:
Вуд:

Г

Гаврилов, Евгени:
Гагалев, И.:
Гајтанџиев, К.:
Гајдациев, Никола:
Ганов, учител:
Гарванов:
Гарванов, Ив.:
Гастони, офицер:
Гацев, Иван:
Герасим - митрополит:
Гервасиј, патријарх:
Германчето, Петар:
Геројски, Раде и Никола:
Гешов:
Гиновски, И. Т.:
Гирџиков:

Гирџиковиќ:
Глигор, свештеник:
Глигориј - владика:
Гогов, Ставре:
Голев, И. В.:
Горгиев, Пантелеј - војвода:
Гордан, Димитар:
Готје:
Гошев:
Гошев, Стево:
Грав, Р. В.:
Гракалов:
Гревс, конзул:
Грегор:
Григориј, митрополит:
Грифс:
Груев, Даме:
Груев, Дамјан:
Груев, Димо:
Груиќ:
Гузка, Хенрих:

Д

Давидов:
Давидовиќ, Л.:
Даев, војвода:
Дамјанова, Екатерина:
Данаил:
Данев, Ст.:
Данчо - војвода:
Даскалов, Добри:
Деан - војвода:
Де Визард - конзул:

Дежорж:
Дејан, војвода:
Делиделов:
Делкасе:
Делчев, Гоце:
Демерик:
Дерви - ефенди:
Дешови:
Димарас:
Димев, Наум:
Димитар - војвода:
Димитров, Ал.:
Димитров, Андон:
Димитров, Антон:
Димитров, Ахил:
Димитров, Ахил:
Димитров, Илија:
Димитров, К.:
Димитров, Стојан:
Димитруш - војвода:
Димко-војвода:
Димов, Димо:
Димов, П.:
Дикинсон - конзул:
Добрев:
Добрович:
Довезенски, Јове:
Дон Марицио:
Донев, Киро:
Дорев:
Дорев, Аце:
Дорев, Панчо:
Дочев:

Ѓ

Ѓорги, поп:

Ѓорѓи-паша:

Ѓоргиев, Спасе:

Ѓоргиев, Константин:

Ѓуров, Иван:

Ѓурчин:

Е

Ебу Бекир Хазим:

Едлоб-паша Хасан:

Елеонора:

Елиот:

Емилијан - епископ:

Емин:

Еницевардарски, Апостол:

Ж

Жуие:

З

Захо, Аргир:

Зачева:

Зенил, Каја:

Зиновјев:

Златанов, Димитар:

Зле - војвода:

Золе, војвода:

С

Сакас:

И

Ибраим-паша:

Ибраим - чауш:

Иван-паша:

Иванов:

Иванов, Даме:

Иванов, Јорд.:

Ивановиќ, Јово:

Ивановска, Василка:

Иванчо - војвода:

Иванчов, Г.:

Икономов, Васил:

Инџето, Стојан:

Иоаникиј - владика:

Иосиф:

Ирвард, Ален:

Исак - ефенди:

Ислам, Ибрахим:

Ислам, Чауш:

Исмаил - ефенди:

Исмаил-паша:

Исмаил - чауш:

Ичови, браќа:

Ичко - војвода:

Ј

Јанев, Михаил:

Јанков, полковник:

Јанчулев:

Јахија Онбаша:

Јашар:

Јенсл, Леон:

Јоаким:

Јован, војвода:
Јовановиќ, Јово:
Јовев, Д.:
Јосиф П:
Јумер-беј:
Јумер, Пери:

К

Казим-бег:
Каисиков:
Кал:
Калимакис, Ѓорги:
Калименопулос, војвода:
Калопотакис:
Калушев:
Калчев:
Каравангелис:
Карајанче, Ѓорги Јани:
Карајовев, Т.
Караливанос, Капетан:
Карасулијата, Иван:
Каршијаков, војвода:
Капитан, Георги:
Касапчето, Ѓорѓи:
Кацанов, Коле:
Качак-Шеќир:
Кендрос:
Кернос, Јоргос:
Кершаков, војвода:
Кецкаров:
Кирјази:
Кирков, Костадин:
Киселинчев, Л.:

Китанов, Трајко:
Кларк - мисионер:
Клементина - кнегиња:
Кљашев - војвода:
Кљашев, Пандо:
Кобелчев:
Ковачев, Павле:
Ковачов, војвода:
Кожухаров:
Козма, митрополит:
Кокини, Диаманди:
Коле, војвода:
Колец, Махмуд и Нуман:
Комбоко, Васил:
Кондови Диме, Веле и Тошо:
Константин, митрополит:
Концула, Ѓорѓи:
Коста, поп:
Костов, Иван:
Костов, Н.:
Костадинов, Димитар:
Коте:
Котев, Атанас:
Кофман:
Кочката, Апостол:
Кочо:
Кочов, Коста:
Кочов, Н.:
Крал:
Кралов, Трајко:
Крилчов, Кочо:
Крол, Август:
Крсте, војвода:

Крстев, Моне:
Крстев, Стојчо:
Крстева, Анастасија;
Крушевски - војвода:
Кузо - војвода:
Кузев:
Куртев, Цено:
Куртиш:
Кутрул - војвода:
Кучео:
Кушев:

Л

Лазев, Тодор:
Лаки:
Лакос, Вангели (Николуси):
Ламбронидис, Атанасие:
Ламерхов:
Лангаза:
Латон, Густав:
Легренци, Анцело:
Леди Комсен:
Леко - војвода:
Леонида - војвода:
Леонтиев, Ивето:
Леонтиев, Крсто:
Лефтеров:
Лечу - војвода:
Лимончев, Д.:
Лозанчев:
Лозанчев, Атанас:
Лозанчев, Анастас:
Лозанчев, А.:

Лозанчев, Кирил:
Лондон - филолог:
Лука - војвода:

Љ

Љубица - кнегиња:
Љутви-ага:

М

Максимов:
Малик, Крсте:
Малич, Казан:
Манаки, Вангел:
Манов, Панајот:
Манол, Ѓорѓи:
Марко - војвода:
Марков;
Марков, Д.:
Марков, Стојан:
Маршал Мехмед-паша:
Масио:
Мастерман, Апвард:
Матеј:
Матиев:
Матов:
Матов, Милан:
Матов, П.:
Матов, Хр.:
Мату:
Махмуд Шефкет-паша:
Машков:
Мек Грегор:
Мелбрук-паша:

Месил, Адолф:
Методиј, митрополит:
Мехмед-беј:
Мехмед V:
Мидилев:
Милан - свештеник:
Милан - војвода:
Милацо, конзул:
Милер:
Милош:
Милуш - војвода:
Милчинов, В.:
Минчевич, Димитар:
Мирев, Милан:
Мирче - војвода:
Мирчев:
Мирчев, Спиро:
Митев, Најдо:
Митре, Влаот:
Михаилов, П.:
Михајлов, В:
Михајлов, Н.:
Михајлов, Сава:
Михајловски:
Михајловиќ:
Мицко - војвода:
Младенов, Непо:
Морген - мајор:
Мун, Едвард:
Мур:
Мурављов:
Муса-ефенди:
Муртеза-чауш:

Мухтар Дука:

Мушир-паша:

Н

Накович:

Настев:

Настев, Стојче:

Настеви, Константин и Атанас:

Настов, Петко:

Наум - војвода:

Наум-Буфчето:

Наумов, Иван-Албански:

Наумов, Јордан:

Наумов, Михаил:

Наумов, Ст.:

Наумов, Стефан:

Наце - војвода:

Неделев, Иван П.:

Несер-паша:

Нетков :

Нешков, Ѓорги:

Нијази-ефенди:

Никола, поп:

Николадес, Клесатис:

Никифор, митрополит:

Николов:

Николов, Ѓ.:

Николов, П.:

Николов, Тане:

Николов, Тано:

Николов, Тома:

Николов, Христо:

Николов, Цветко:

Николузис:
Новак:
Новев, Д.:
Нуредин-ага:
Нури-беј:

О

Облак - филолог:
Олчев, Спиро:
Омер-бег:
Омер Ружди-паша:
Опенхар, Рихард:
Осман:
Осман-беј:
Остман:
Офенхирнер:

П

Павле - војвода:
Павлов, Александар:
Пајрес, Мишел:
Паларес, публицист:
Панајотов, Бојан:
Панајот - капетан:
Панајоти:
Паница:
Падеану:
Папанчов, војвода:
Паприков:
Парапунов, Никола;
Паскалев, С.:
Патчев, Методи:
Пезос:

Пелегрини, новинар:
Пенчо - војвода;
Перцикос:
Петков, војвода:
Петков, Мито:
Петков, Т.:
Петре - војвода:
Петров - војвода:
Петров, Ѓорче:
Петров - министер:
Петров, Наум (буфчето):
Петров, С.:
Петров, Спиро:
Петров, Стефан:
Петров, Трајко:
Пецев, Никола Христо:
Пецо - војвода:
Пецов:
Пешеци Жан:
Пињон, Рене:
Пиперката, Јордан:
Плашевски, Петре:
Поликарто:
Поарес, Мишел:
Понсомби:
Попадиски, Иљо:
Пондимитров, И.:
Поп Јани, Михаил:
Попов, Васил:
Попов, Кузман:
Поп Пандев, Д.:
Потакис, Панајотис:
Поп Христов, Ѓорги - војвода:

Поцев, Павел:
Презенс:
Прличев, Киро:
Протугеров:
Прохаска:
Прчев, Јордан Михов:

Р

Радев:
Развигоров:
Раиф-ефенди:
Ралис:
Рам Дука:
Рамкалијата, Иван:
Ранци - конзул:
Расим:
Рафајлов, Методи:
Рауф - паша валија:
Рига Муса - ефенди:
Риза - бег:
Риза - паша Али:
Ризов:
Ризов, Д.:
Ризов, М.:
Ризов, Саздо:
Ристе - војвода:
Ристиќ:
Робев, војвода:
Робев, Ѓорѓи:
Ростковски:
Ружди - ефенди:
Русева, С.:
Рушид Дани:

С

Сааделин-паша:

Сава (Васил):

Сава:

Саздов, Василија:

Саид-паша:

Салих-паша:

Самарџиева, Николова, Клија:

Сандански, Јане:

Самокозлиева:

Сарабеев, Иван:

Сарафов;

Сарафов, Борис:

Сарафов, В.:

Саров, Митре:

Сејфула-паша:

Селим-беј:

Сениксен, Алберт:

Сефедин-ага:

Сидов, Пандо:

Симеон - митрополит:

Симеонов, Богој:

Симиќ, Св.:

Синесиј (Синасие):

Скаеви, браќа:

Скаламарис:

Скопјанче, Ванче:

Скот, Џон:

Смиланец, Серафим:

Смичков, Иван:

Смичков, М.:

Соколовиќ, Глигор:

Соколоски, Глигор:
Соколовиќ, Глигор:
Сонишен, Албер:
Спасе, поп:
Спирков, Ѓоре:
Ставре, поп:
Станболов:
Станоевиќ, конзул:
Станчов:
Стег:
Стреглер, Гастон:
Стемпски:
Стефан - војвода:
Стефан - свештеник:
Стефанов, Алексо:
Стефанов, Д. Г.:
Стефанов, Пандо:
Стефо - капетан:
Стоев, Г.:
Стоев, Иван:
Стоилов, К.:
Стојанов;
Стојанов - Бошњаков, Марко:
Стојанов, Фоте:
Стојчев, Г.:
Стојчев, Н.:
Стон, мис:
Странцата, Иван:
Сугарев:
Сугарев, Ѓ.:
Сугарев, Ѓорги:
Сугарев, Ицо:
Сугарев, Христо:

Сулејман-паша:
Суљо - разб.:
Сумбалов, Коле:
Сунџас, Ѓорѓи:
Сфорџа:

Т

Таки:
Таксим-паша:
Тане - војвода;
Танев, Ставро:
Танопулос, Ѓорѓи:
Танопулос, Јоргос:
Тасев, Цветко:
Таси - војвода:
Татарчев:
Татарчев, Панде:
Тахир-беј:
Тахир - Толе (Таир-Толе):
Тафа, Хасан:
Тафо - разбојник:
Ташко - војвода:
Тепчев, Христо:
Тефик:
Тодоров (драгоман):
Толе-паша:
Томе - ѓакон:
Тошев - агент:
Тошев, Васил:
Тошев, Пере:
Тошев, Петар:
Трајко, Берлинкијата - војвода:
Трајко - војвода:

Трајко од Негован:
Трајков, Вангел:
Трајков, Никола:
Трајкова, П.:
Трајчеви, браќа:
Трифонов, И.:
Трифорова, Б.:
Трпко - војвода:
Трпков, Лазо и Крсто:
Турунциев, Алексо:

Ќ

Ќамил, Даут:
Ќазим-бег:
Ќемал-паша:

У

Узунов:
Узунов, Христо:

Ф

Фахри-паша:
Фиданов, Андон:
Фердинанд I:
Фахри-паша:
Филипчев:
Фирбов, Дине:
Фехми-паша, Хасан:
Фирмијан:
Фаик Ефенди:
Фортманов, Теофилов Наумче:
Флоров, Атанас:
Фуа, Рудолф:

Ферид-паша:

Фехин-беј:

Х

Хилми-паша:

Халил-беј:

Хашим-бег:

Хаши Адил-бег:

Христос:

Хацов, Диме:

Халди-Осман:

Хусеин Шахабедин:

Харвеј:

Христов:

Христова, Олга:

Хазим-беј:

Хафиз-паша:

Христо, поп:

Хаџи-Попе, Михаил:

Хаџи, Зеко:

Хамди-беј:

Хасан, Едип-паша:

Христов, Наум:

Хаик-ефенди:

Христова, Константина:

Христова, Велика:

Христов, Ефтим:

Хасан, Тефо:

Христов, Миле:

Христо - војвода:

Хиди-паша:

Хавзи-паша:

Ц

Цветанов - војвода:

Цветков - војвода:

Цоков - војвода:

Цоков, Димитар:

Цончев - генерал:

Цоков:

Цонев:

Ч

Чумлевац, Денко:

Чаулев, Петар:

Чернопеев, Христо:

Чаулев:

Чакаларов - војвода:

Чокарева, Славка:

Чернопеев:

Чаушов, Антон:

Чкатров:

Чакаларов:

Чочиус:

Чавков, Наум:

Чакулев, Иван Преспански:

Чанулев, Иван:

Чашулев, Иван:

Џ

Џеладин, Сефер:

Џеров, Лука:

Џорџис, де:

Џога, Иван Моцан:

Џуров, Рампо:

Џезоо-беј:

Ш

Шакин-беј:

Шаќир-беј:

Шаќир, Дема:

Шаинов, П.:

Шебедин, Абдулау:

Шопов:

Шостак:

Шипков, Пано:

Шахин-бег:

Шопов, А.:

Шабан, Хоџа:

Шукри-ага:

Шатев, П.:

Шишманови, Коте и Ристо:

Шопов:

Шевкел:

Шефки:

Шукри-бег:

РЕГИСТАР НА ГЕОГРАФСКИ ПОИМИ

А

Австрија:

Австро-Унгарија:

Агина:

Ајтос (Аетос):

Албанија:

Алиастратих:

Алинци:

Америка:

Аморгон:

Анаскел:

Анафи:

Англија:

Апоскап:

Аржаново:

Ариљево:

Армелор:

Анхијалдо:

Анхиало:

Арменохори:

Армено (?):

Арменско:

Асамати:

Асаново (Асеново):

Аскот:

Атина:

Африка:

Б

Бабани:

Бабино:

Бабјани (Еницевардар):

Базерник:

Балаце:

Балкански Полуостров:

Баница:

Банско:

Банче:

Бапчор:

Баракли:

Барбарево:

Баровица:

Барешани:

Батерник:

Батин Дол:

Батум:

Бахово:

Бач (Леринско):

Башишта:

Башино:

Бејрут:

Бела Црква:

Белград:

Белица:

Белкамен:

Беловодица:

Белотинци:

Белчишта:

Бенче:

Бер:

Берлин:

Берковско:
Берник:
Берница:
Берово:
Берско:
Бешница:
Бешчошча:
Брајчино:
Браточани:
Братичино:
Брезица:
Брезово:
Брешани:
Брзово:
Брештани:
Бреждани:
Броди (Долно и Горно):
Бржане:
Брод:
Брусник:
Братушино:
Брегово:
Брезница:
Блаце (Блаца):
Букојчани:
Бучин:
Буф:
Бугариево:
Буковјани:
Буково:
Будрум:
Букри:
Бургас:

Буковиќ:
Бесфина:
Будимирци:
Бугарија:
Б'мбоки:
Битола:
Билишча:
Бињани:
Бистрица:
Бигор:
Бирино:
Билушино:
Биглиште:
Бирник:
Биглиште:
Биљаник:
Битуше:
Битинци:
Бигла - планина:
Богатско:
Богомила:
Бојарци:
Болно:
Бонче:
Бороец:
Босна и Херцеговина:
Бобишта:
Боишта:
Бонче:
Богданци:

В

Вајаовци:

Валандово:

Вамбел (В'мбел):

Вардино:

Варна:

Варнино:

Варош:

Варуш:

Ваташа:

Ваше:

Вдовица:

Вевчани:

Велес:

Велмевци:

Велмеј (старо):

Велмоште:

Велушино:

Верија:

Веровитишта:

Веспина:

Вешик:

Видин:

Виена:

Виница:

Виничка Кула:

Вир:

Вирово:

Вирџинија;

Височани:

Витолишта:

Вич:

Вишени:

Вишне:
Владиловци:
Владово:
Влај:
Воден:
Волгодер:
Волковени:
Воло:
Воштарани:
Враневци:
Вранешница:
Врања:
Врање:
Врбени:
Врбица:
Врбјани:
Врбник:
Врбовец:
Вреста:
Вртолом:
Вруток:
Вршаик:
Вучитрн:

Г

Габрен:
Габреш:
Габрово:
Гадјаково:
Галичник:
Галишта (Галиште):
Ганица:
Гари:

Гевгелија:
Герман:
Годивје:
Големо Илино:
Гопеш:
Горенци:
Горни Порој:
Горничево:
Горно Асларија:
Горна Белица:
Горно Броди:
Горно Дебарца:
Горно Дивари:
Горно Дивјаци:
Горно Егри:
Горно Каленик:
Горно Карадово:
Горно Караново:
Горно Караџово:
Горно Копаново:
Горно Котори:
Горно Оризари:
Горно Српци:
Горно Церско:
Гостивар:
Гостиражни:
Градешница:
Градишта:
Градобор:
Гранец:
Грачен:
Гревена (Гребена):
Грежилево:

Грција:
Грче:
Гугово:
Гудимирци:
Гуменца:
Гутишче:

Д

Дабуница (Дабница):
Дворци:
Деар - Беќир:
Дебар:
Дебарца:
Дебрец:
Девла:
Дедеагач:
Делебалци:
Дедино:
Дели - Хасан:
Деми - Хасан:
Демир Хисар:
Дермен:
Диар - Бекир:
Дивјаци:
Дивје:
Дилово:
Дихово:
Д'мбени:
Добрени:
Добреновец:
Добрец:
Добровени:
Добролишта:

Добромир(ц)и:
Добруца:
Добрушево:
Добруште:
Довезенци:
Дојран:
Долбеговци:
Доленци:
Долна Рибница:
Долнени:
Долни Порој:
Долно Дебарци:
Долно Дивјани:
Долно Копаново:
Долно Котори:
Долно Которино:
Долно Поречје:
Долно Соње:
Долно Храштани:
Долно Церско:
Долно Чарлија:
Драгоманци:
Драгош:
Драма:
Драч:
Дрвеник:
Дрезден:
Дрен:
Дреничево:
Дреновени:
Дреновци:
Дренок:
Дресковица:

Дрневци:
Дрновени:
Другово:
Дуњани:
Дуње:
Дупени:
Дупјани:
Дурутово:
Дутли:
Дучин:
Душегубица:

Ѓ

Ѓавато:
Ѓаково:
Ѓол:

Е

Евла:
Европа:
Егри:
Егри - Деро:
Единаковци:
Едрениново:
Езерник:
Екши:
Екши-Су:
Елбасан:
Елеово:
Елешница:
Елоец:
Емборе:
Емборо:

Ени - Махале:
Ени - Ќој:
Енице - Вардар:
Ерзене (Ерсен):
Ерменско:
Ерни - Деро:
Ехла:

Ж

Жеглино (Жеглане):
Желево:
Железник:
Желино:
Жешица:
Жешишта:
Жерве(н):
Жерви:
Живан:
Живоина:
Жужолци:
Жупа:
Жупанич:
Жупаница:
Жупаништа:
Жупа - Селце:
Журче:

З

Забрдени:
Забрчани:
Завој:
Загоричани:
Зајаз:

Зарово:
Захир Чалан:
Зашле:
Збжде:
Зелениково:
Зеленич(е):
Зелехово:
Зихиенско:
Зоре:
Зрзе:

И

Иваневци:
Иваништа:
Иванчишта:
Ивени (Ивен):
Игуменица:
Избишта:
Издеглавје:
Илино:
Ирман:
Италија:

Ј

Јабланица:
Јакоруда:
Јанево:
Јанковец:
Јаново:
Јанче:
Јанчишта:
Јарболе:
Јудево:

К

Кавадарци:

Кавакли:

Кадино:

Кажани:

Казанл'к:

Кајлари:

Калапар:

Кален:

Каленик:

Калопот:

Канатлари(ци):

Канино:

Карасули:

Караферија:

Карачица:

Каромани:

Кастри:

Кетирци:

Киреч - Кјој (Пејзани):

Киркалово:

Кичево:

Кладник:

Клапушна:

Кленовец (Кленоец):

Клин:

Клисура:

Клобучиште:

Клодораби (Кладораби):

Кованец:

Кожари:

Козица:

Козичино:
Коларево:
Количино:
Коњско:
Кокошино:
Коландри:
Кономлади:
Кореница:
Коритин:
Корча:
Косилец:
Косинец:
Косово:
Костеница:
Костенец:
Костенци:
Костинец:
Костино:
Костур:
Костурани:
Костурино:
Костари:
Кочани:
Кочишта:
Кошиново:
Крани:
Крапа:
Крапешница:
Крапштина:
Крателница:
Кратово:
Кремен:
Кременица:

Кретер:
Кружино:
Крива:
Крива Круша:
Крива Паланка:
Кривени:
Кривогаштани:
Кристофор:
Крит:
Крклино:
Крклуково:
Крни Ќој:
Крстовар:
Крстофор:
Крупишта:
Круша:
Крушевица:
Крушево:
Крушејане:
Круши:
Крушје:
Крушовица:
Крушојани:
Крушориди:
Крчица:
Крчишта:
Куклино:
Куклиш:
Кукуречани:
Кукуш:
Кула:
Кулковени:
Куманово:

Куратица:
Курбиново:
Куфалово:
Кучео:
Кучковени:
Кучук - Серил:

Л

Лабуништа:
Лавци:
Лавчане:
Лазарополе:
Лактине:
Латово:
Лахчани:
Лева Река:
Леки:
Лелен:
Леништа:
Леорка:
Леорско:
Лера:
Лерин:
Лесичани:
Лесковец:
Лесково:
Лета:
Леуново:
Лешница:
Ливади:
Ликовишта:
Липен:
Липопенци:

Лисалот:
Лисичино:
Лисолај:
Лисулан:
Лифека:
Логоварди:
Ложани:
Лозани:
Локвица:
Лондон:
Лопатица:
Лопатница:
Лошница:
Лувради:
Лук:
Луци:

Љ

Љубенино:
Љубојно:

М

Маврово:
Магарево:
Магарче:
Мажумчица:
Мажунчишта:
Македонија:
Маково:
Мала Азија:
Мала Река:
Моловишта:

Мало Илино:
Мало Сребри:
Манастирци:
Мандрацик:
Манџуков Чифлик:
Марена:
Маргарети
Маргари:
Маргарит:
Марекостеново:
Марко:
Матејче:
Матница:
Мегланци:
Меглен:
Медово:
Мелник:
Мелница:
Меноштита:
Мераци:
Меример:
Мертатево:
Месимер:
Месолури:
Метимир:
Мечкул:
Мешеишта:
Миклен:
Миокази:
Митровица:
Мешленско:
Могила:
Модрица:

Модрич:
Мојно:
Мокра:
Мокрени:
Московец:
Мраморец:
Мрвинци:
Мрклен:
Мусинци:

Н

Набрергово:
Наколец:
Невеска:
Неврокоп:
Невокази (Неокази):
Неволјани:
Негован:
Негорци:
Неготино:
Негрево:
Неред (Нерет):
Нерези:
Нерово:
Несрам (Нестрам):
Нивици:
Нижеполе:
Никифорово:
Никодим:
Никодим - планина:
Ниџилово:
Ниш:
Новаци:

Њ

Његуш:

О

Обвалик:

Обедини:

Облоков(о):

Одрид:

Одринско:

Оливен:

Олишта (Олишча):

Опејнца:

Опсиране:

Оптичари:

Одред:

Ораховец (Ореховец):

Орашче:

Орехово:

Оризари:

Орланци (Орландци):

Орле:

Орловец:

Орман:

Орово:

Осиково:

Ословеј:

Осничени:

Осоица:

Осој:

Острец:

Острилци:

Охрид:

Ошлајани:

Ошчима:

П

Паланка:

Палеохори (Палихор):

Палесар:

Пападија:

Папажани:

Папарадина:

Параловци:

Париз:

Пателе:

Пелушино:

Песочани:

Песочен:

Песочишта:

Песочница (Песошница):

Петалино:

Петарско:

Петели:

Петрич:

Петроград (Петербург):

Пеќ:

Пехчево:

Пештани:

Пирин Планина:

Пискупија:

Писодери:

Плевна:

Плетвар:

Пловдив:

Подвис:

Подгорци:
Подличени:
Подмол:
Подмочани:
Пожарско:
Пождово:
Поздеш:
Поздивиште:
Поешево:
Покрвеник:
Покровник:
Полог:
Полчишта (П'лчишта):
Попадија:
Попово:
Пополжани:
Попљани:
Попчево:
Поробјани:
Порсук:
Пот:
Првар:
Прекопана:
Прелин:
Премка:
Пресил:
Прешево:
Прибилци:
Призрен:
Прилеп:
Прилепец:
Присовјани:
Приштина:

Продром:
Просеник:
Просинец:
Просочен:
Пространи:
Пудели:
Путурит:
Путурус:
Пуста Река:
Пчиња:

Р

Рабетин Кол:
Рабетино:
Раби:
Равна:
Радево (Радово):
Радичица:
Радобил:
Радобор:
Радовец:
Радовиш:
Радожда:
Радомир:
Радуништа:
Разлог:
Раица:
Рајчани:
Рајчица:
Ракита:
Ракитница:
Ракле:
Раково:

Раковон:
Ракотници:
Рамно (Рамна):
Раотино:
Растоица:
Рахманли:
Ресен:
Ресово:
Рибарци:
Рибница:
Рилево:
Рим:
Родос:
Рожден:
Романија:
Росани:
Росен:
Росокан:
Росоки:
Ростуше:
Руда:
Рудари:
Рудник:
Руља:
Рупел:
Русе
Русејци:
Русија:
Русчук (Рушчук):
Руфци:

С

Савак:

Савич:

Сакавче:

Сакулево:

Самоков:

Сарај - Таш:

Саракиново:

Сарандино:

Сарачино:

Сачица

Сборско:

Света:

Света Недела:

Света Петка:

Света Рача:

Свети Врач:

Св. Митрани:

Св. Тодор:

Свињиште:

Сегнома: 217

Секирци:

Секирча:

Селце:

Селце - Жупа:

Селфице:

Сенделчево:

Сенокос:

Сер:

Серез:

Сетина:

Силистра:

Сираково:

Сирија:
Сирково:
Сифнон - остров:
Скопје:
Скочивир:
Скрижово:
Славе:
Сланско:
Слатино:
Слепче:
Слива:
Сливница:
Слоешница:
Смилево:
Смирна:
Смол:
Смрдеш:
Спростране:
Србија:
Србино:
Сребрено:
Средно Егри:
Станковци:
Станчево:
Старавина:
Старачиште:
Старичени:
Старо Велмеј:
Старо Нагоричане
Старо Смилево:
Старчица:
Старчишта:
Статица:

Стега:
Страница:
Стрежево:
Стробено:
Строгово:
Струга:
Стругово:
Струмица:
Созопол:
Солун:
Соп:
Сопотница:
Сорович:
Сотир:
Софија:
Сочишта:
Сошани:
Сребрено:
Српци:
Суви Дол:
Сугарево:
Суровичево:
Сушец:
Сушица:

Т

Тракија:
Трговиште:
Требемота:
Трепишта:
Трескавец:
Тресонче:
Триполи:

Трлис:
Трново:
Трновци:
Трон:
Трсе:
Трсте:
Труско:
Туминец:
Турин:
Турје (Турие):
Турско:
Турција:
Текели:
Теово:
Тепавци:
Тетово:
Тиквеш:
Тиколица:
Тирана:
Топлица:
Тополчани:

Ќ

Ќустендил:

У

Удово:

Узем:

Ф

Фариш:

Филипополи:

Франција:

Фраштани:

Фурка:

Х

Хасанли:

Хасаново:

Хаџибејлик:

Хомопос:

Хотово:

Хрсово:

Хрупиште:

Ц

Цапари:

Царев Двор:

Цариград:

Цер:

Цередово:

Церово:

Церелово:

Церничани (Црничани):

Црна Гора:

Црниче:

Црно Буки:

Церско (Мало и Големо):

Цетиње:

Ч

Чаирли:

Чегане (Чеган):

Челел:

Черешница:

Черконица:

Чернобуки:

Черновица:

Четилово:

Чифлик:

Чука:

Чумово:

Чаирли:

Чурилево:

Чуричино:

Чучер:

Чучулигово:

Ц

Цумаја:

Ш

Шестово (Шестеово):

Шопчево:

Штип:

Штрково:

Шумен: